

Службен весник на Република Македонија

Број 184

26 декември 2013, четврток

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

Стр.	Садржина	Стр.			
4457.	Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.....	4461.	Правилник за формата и содржината на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на верски заедници за изградба на верски објекти предвидени со урбанистички план или урбанистичко планска документација како и потребната документација	96	
4458.	Закон за медиуми.....	78			
4459.	Правилник за формата и содржината на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на верски заедници за изградба на верски објекти предвидени со урбанистички план или урбанистичко планска документација како и потребната документација	90			
4460.	Правилник за формата и содржината на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на дипломатско – конзуларните претставништва за изградба на дипломатско – конзуларни објекти како и потребната документација	93	4462.	Правилник за формата и содржината на барањето за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба наменето за изградба на објекти од јавен интерес како и потребната документација	99

Стр.	Стр.	
4463. Правилник за формата и содржината на барањето за давање под краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на сопствениците на угостителски објект пред кои е предвидено плажа, како и на правни и физички лица за потребите за формирање на градилиште како и потребната документација	4470. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	138
102	4471. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	138
4464. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за јавен превоз на патници во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната документација	4472. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	139
105	4473. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	139
4465. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за јавен превоз на стока во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението.....	4474. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	140
108	4475. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	140
4466. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект и потребната документација	4476. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновнивливи извори на енергија	141
115	4477. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	141
4467. Правилник за формата и содржината на барањето за категоризација на автокамп предвиден на градежно земјиште сопственост на Република Македонија како и на барањето за категоризација на автокамп предвиден на градежно земјиште сопственост на правни или физички лица како и потребната документација.....	4478. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	142
117	4479. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	142
4468. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за одржување на јавна чистота и потребната документација, формата и содржината на образецот на дозволата за одржување на јавна чистота, начинот на издавање и одземање на дозволата за одржување на јавна чистота, формата и содржината на регистарот за издадените дозволи за одржување на јавната чистота, како и начинот на негово-то водење	4480. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	142
120	4481. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	143
4469. Правилник за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за овластување на правното лице за вршење на обука за општа професионална способност и потребната документација, формата и содржината на образецот на овластувањето, како и програмата за обука за општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и за стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура	Огласен дел.....	1-48
125		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4457.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ**

Се прогласува Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 декември 2013 година.

Бр. 07-5068/1
25 декември 2013 година на Претседател
Скопје на Република Македонија,
Горче Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.п.

ЗАКОН ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Предмет на Законот

Со овој закон се уредуваат правата, обврските и одговорноста на радиодифузерите, давателите на аудио-визуелните медиумски услуги по барање и операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои ги емитуваат или реемитуваат програмските сервиси на радиодифузерите.

Член 2
Цели на Законот

Целта на овој закон е во Република Македонија особено да се обезбеди:

- развој на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги,
 - развој на независната продукција,
 - поттикнување, унапредување и заштита на културниот идентитет, јазикот и традицијата на заедниците во Република Македонија, почитување на културните и религиозните разлики, поттикнување на културата на јавен дијалог меѓу граѓаните со цел да се зацврстува заемното разбирање и толеранција за унапредување на односите меѓу различните заедници,
 - поттикнување на творештвото, образовниот и научниот развој,
 - заштита на интересите на корисниците особено на малолетните лица,
 - развој на медиумската писменост,
 - транспарентен, независен, ефикасен и отчетен јавен радиодифузен сервис,
 - транспарентно, независно, ефикасно и отчетно регулаторно тело во областа на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги,
 - техничко-технолошки развој на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги, конвергенција со електронските комуникации и услугите на информатичко општество.

- поттикнување и развој на конкуренцијата во аудио и аудиовизуелните медиумски услуги и реемитувањето на програмски сервиси преку јавни електронски комуникациски мрежи и

- развој на економијата во Република Македонија.

Член 3
Дефиниции

Одделни изрази, во смисла на во овој закон, го имаат следнovo значење:

1. Аудио или аудиовизуелна медиумска услуга е:

- а) услуга која ја обезбедува давател на аудио или аудиовизуелна медиумска услуга и која опфаќа каква било форма на економска активност чија примарна цел е обезбедување на аудио или аудиовизуелни програми за да се информира, забавува и/или образува пошироката јавност преку електронски комуникациски мрежи и

б) аудио или аудиовизуелна комерцијална комуникација.

Услуги кои не претставуваат аудио или аудиовизуелни медиумски услуги се:

- а) услуги што, пред сè, се нестопански и што не се во конкуренција со радио или телевизиското емитување, како што се приватните интернет страници и услуги што се состојат од обезбедување или дистрибуција на аудиовизуелна содржина создадена од приватни корисници за споделување и размена во рамките на заедниците од интерес;

б) услуга на пренос, односно дистрибуција на програми за кои уредничката одговорност ја имаат трети лица;

в) каква било форма на приватна комуникация, като што е електронска поща испратена до ограничен број примачи и

г) услуги чијашто примарна цел не е обезбедуващето на програми, т.е. каде што секоја аудиовизуелна съдържина е само случајна за услугата и не е нејзина примарна цел како што се:

- интернет страници што содржат аудиовизуелни елементи само на помошен начин, како што се анимирани графички елементи, куси реклами и спотови или информацији поврзани со некој производ или услуга која не е аудиовизуелна.

- игрите на срека што вклучуваат паричен влог, получително и лотарии, обложување и други форми на услуги за коцкање,
 - онлајн игри,
 - преバラувачи,
 - електронски верзии на весници и магазини и
 - самостојни текстуално базирани услуги;

2. Аудиовизуелна програма е целина од подвижни слики со или без звук, што претставува посебен елемент во рамките на хронолошкиот редослед на програмите (програмска шема) или од каталогот со програми утврден од давател на аудиовизуелни медиумски услуги по барање. Аудиовизуелни програми се осмислени целини со забавна, образовна или со информативна функција. Пример за аудиовизуелни програми се игралини филмови, спортски настани, комични серии, документарни емисии, детски програми, телевизиска драма и друго;

3. Аудио или радио програма е музичка и/или говорна содржина што претставува посебен елемент во рамките на хронолошкиот редослед на програмите (програмска шема). Аудио програми се осмислени целини од забавен, образовен или информативен вид;

4. Аудиовизуелна медиумска услуга по барање е нелинеарна медиумска услуга која ја обезбедува давател на аудиовизуелна медиумска услуга по барање и со која се обезбедува гледање програми во момент одбран

од корисникот и на негово лично барање врз основа на каталог на програми утврден од страна на давателот на аудиовизуелната медиумска услуга по барање;

5. Аудио или аудиовизуелни комерцијални комуникации се звучни содржини или слики со или без звук што се направени:

- за директна или индиректна промоција на производите, услугите или имицот на физичките или правните лица што вршат економска активност или

- за популаризација на некоја идеја или активност или за постигнување друг ефект.

Тие ја придржуваат или се вклучени во програмата за паричен или за друг надоместок или за самопромотивни цели на нарачателот. Форми на аудио или аудиовизуелно комерцијални комуникации меѓу другото се рекламирање, телешопинг, спонзорство и пласирање производи;

6. Давател на аудио или аудиовизуелна медиумска услуга е физичко или правно лице кое врши дејност на обезбедување на аудио или аудиовизуелна медиумска услуга и има уредничка одговорност за изборот на аудио или аудиовизуелната содржина и го определува начинот на кои тие се организирани. Давател на аудио или аудиовизуелна медиумска услуга, во смисла на овој закон, е радиодифузер или давател на аудиовизуелна медиумска услуга по барање. Лице кое врши само пренос, односно дистрибуција на аудио и/или аудиовизуелни програми за кои уредничката одговорност ја имаат трети лица, не се смета за давател на аудио или аудиовизуелна медиумска услуга;

7. Дополнителни услуги се аудиовизуелни медиумски услуги на обезбедување на содржини кои ги следат, односно ги надополнуваат аудиовизуелните програми кои се емитуваат преку електронски комуникациски мрежи. Пример за такви услуги меѓу другото се титлови, електронски програмски водич (EPG) и слично;

8. Еmitување е извorno предавање на програми во аналоген или дигитален вид, наменети за прием од страна на јавноста што се распространуваат преку телекомуникациски мрежи или сателит;

9. Европски аудиовизуелни дела

1) европски аудиовизуелни дела, во смисла на овој закон, се:

- делата што потекнуваат од државите членки на Европската унија,

- дела што потекнуваат од трети европски држави кои се потписнички на Европската конвенција за превукрничичка телевизија на Советот на Европа и кои ги исполнуваат условите од точката 3 на овој член и

- дела произведени во копродукција во рамките на договори кои се однесуваат на аудиовизуелниот сектор склучени меѓу Европската унија и трети земји и кои ги исполнуваат условите дефинирани во секој од тие договори;

2) одредбите од точката 1 алинеи 2 и 3 на овој член ќе се применуваат условно за делата кои потекнуваат од држави членки на Европската унија, а не се предмет на дискриминаторски мерки во трети земји;

3) делата од точката 1 алинеи 1 и 2 на овој член се оние кои се произведени претежно од автори и работници со живеалиште во една или повеќе држави од точката 1 алинеи 1 и 2 на овој член, доколку исполнуваат еден од следниве услови:

- да бидат произведени од еден или повеќе продуценти основани во една или повеќе од овие држави,

- производството на делата е надгледувано и фактички контролирано од еден или повеќе продуценти основани во една или повеќе од овие држави или

- уделот на копродуцентите од тие земји да преовладува во однос на вкупните трошоци за копродукција, а копродукцијата да не ја контролира еден или повеќе продуценти основани надвор од овие држави и

4) делата што не се европски, во смисла на точката 1 на овој член, туку се произведени во рамките на биплатерални копродукциски договори потпишани меѓу државите членки на Европската унија и трети земји, ќе се сметаат за европски дела под услов копродуцентите од Европската унија да имаат мнозински удел во вкупните трошоци на продукцијата и продукцијата да не е контролирана од еден или од повеќе продуценти основани надвор од територијата на државите членки на Европската унија;

10. Македонски аудио или аудиовизуелни дела се делата извorno произведени од државјани на Република Македонија на македонски јазик, како и аудио или аудиовизуелни дела се делата извorno произведени од државјани на Република Македонија на јазиците на етничките заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, како и делата на културното наследство во Република Македонија;

11. Независен продуцент е физичко или правно лице кое нуди продукција на аудио или аудиовизуелни дела, под услов:

- да нема учество во капиталот на радиодифузерот повеќе од 25%

- радиодифузерот да нема учество во капиталот на продуцентот;

12. Програмски сервис или програмски канал е целина од програми и други елементи на една единствена аудио или аудиовизуелна медиумска услуга што ја обезбедува конкретен радиодифузер и што е наменета за прием од страна на јавноста;

13. Програма од сопствено производство е радио или телевизиска програма создадена по иницијатива и во организација на самиот радиодифузер. Како програма од сопствено производство се смета и програмата што се создава по нарачка на радиодифузерот (нарачка на продукција), како и програмата произведена во копродукција. Во програма од сопствено производство не се смета рекламирањето, телешопингот и другите платени огласи;

14. Прикриени аудио или аудиовизуелни комерцијални комуникации е претставување со зборови, звуци или слики на стоки, услуги, име, заштитен знак или активности на производител на стоки или давател на услуги во програми, кога таквото претставување, од страна на давателот на аудио или аудиовизуелната медиумска услуга е наменето да служи како реклама и може да ја доведе јавноста во заблуда во врска со неговата природа. Таквото претставување се смета дека е извршено со намера особено доколку е направено за паричен или сличен надоместок;

15. Пласирање производ е секоја форма на аудио или аудиовизуелно комерцијална комуникација кое се состои од вклучување или посочување производ, услуга или заштитен знак во некоја програма, така што тие се вградени во нејзиното дејствие, за паричен или друг вид надоместок;

16. Радио еmitување е линеарна аудио медиумска услуга која ја обезбедува радиодифузер со цел да овозможи истовремено слушање аудио програми врз основа на однапред утврден хронолошки редослед на програмите (програмска шема);

17. Радиодифузер е давател на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги за радио или телевизиско еmitување;

18. Реemитување на програмски сервиси е јавна електронска комуникациска услуга која ја обезбедува оператор на јавна електронска комуникациска мрежа и претставува примање и истовремено пренесување на радио или телевизиски програмски сервиси во целост и без каква било модификација во нивната програмска содржина, што радиодифузерите ги еmitуваат за прием од страна на јавноста;

19. Рекламирање е секоја форма на огласување еmitувано, односно објавено за паричен или за друг вид надоместок или за самопромотивни цели на физичко или на правно лице во врска со:

- трговија, бизнис, занает или професија со цел да се промовира понудата на производи и услуги, вклучувајќи недвижен имот, права и обврски во замена за плаќање или
- популяризација на некоја идеја или активност или за постигнување друг ефект;

20. Спонзорство е секој придонес од правно или физичко лице кое не е вклучено во обезбедувањето на аудио или аудиовизуелните медиумски услуги или во продукцијата на аудио или аудиовизуелни дела, заради финансирање на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги или на програми, со цел да го промовира своето име, заштитен знак, имиц, активности или производи;

21. Телевизиско еmitување е линеарна аудиовизуелна медиумска услуга која ја обезбедува радиодифузер со цел да овозможи истовремено гледање аудиовизуелни програми врз основа на однапред утврден хронолошки редослед на програмите (програмска шема). Телевизиското еmitување особено вклучува дигитално телевизиско еmitување, пренос во живо (live streaming), еmitување преку веб (webcasting) или обезбедување на медиумска услуга приближна на видео по барање;

22. Телевизиски или радио програмски сервис од општ формат е програмски сервис со програми главно од информативен, образовен, културен и забавен вид;

23. Телевизиски или радио програмски сервис од специјализиран формат е програмски сервис со најмалку 70% програми од ист вид (спортски, музички, културни, образовни, информативни или друго);

24. Телешопинг е еmitување директни понуди до јавноста на производи или услуги, вклучувајќи недвижен имот, како и права и обврски во замена за плаќање. Директна понуда е секоја понуда која покрај информациите за добавувачот, карактеристиките и/или цената на производот или услугата, содржи и некој од следниве елементи: поштенска или електронска адреса, веб страница и/или телефонски број преку кои уште во текот на еmitувањето може да се реализира купувањето. Форми на телешопинг се телешопинг спотови и телешопинг прозорци;

25. Телешопинг прозорци е непрекинато еmitување на телешопинг со времетраење од најмалку 15 минути;

26. Уредничка одговорност во аудио или аудиовизуелна медиумска услуга значи одлучувачка контрола врз изборот на програмите и врз нивното организирање во хронолошкиот редослед на програмите (програмска шема), во случај на телевизиско или на радио еmitување (линеарни услуги), или во каталогот на програми, во случај на аудиовизуелни медиумски услуги по барање (нелинеарни услуги) и

27. Членови на семејство се брачниот и вонбрачниот другар, родители, деца, браќа и сестри, посвојувачи и посвоени деца, како и лица кои живеат во заедничко домаќинство.

II. НАДЛЕЖЕН ОРГАН

Член 4

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

(1) Надлежен орган за работите што се предмет на овој закон е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во натамошниот текст: Агенцијата).

(2) Агенцијата е самостојно и независно непрофитно регулаторно тело со статус на правно лице со јавни овластувања.

(3) Република Македонија е основач на Агенцијата. Имотот и средствата за работа на Агенцијата ги користи и со нив управува Агенцијата.

(4) Седиштето на Агенцијата е во Скопје.

(5) Агенцијата има печат.

(6) Печатот на Агенцијата има тркалезна форма. Во средината на печатот е грбот на Република Македонија, а околу него е натписот "Република Македонија - Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги".

(7) Работењето на Агенцијата се финансира од средствата остварени од приходите од надоместоците предвидени со овој закон, од средствата од наплатената радиодифузна такса согласно со овој закон, како и од заеми и друга финансиска и техничка помош.

Член 5 Начела во работата на Агенцијата

(1) Агенцијата во својата работа се грижи за постигнување на целите утврдени во членот 2 од овој закон.

(2) Агенцијата во својата работа е независна од друг државен орган или друго правно лице и треба да биде непристрасна кон нив.

(3) Агенцијата ги извршува работите во согласност со овој закон и прописите донесени врз основа на него, Законот за медиуми, Законот за општата управна постапка, доколку со овој закон поинаку не е одредено, други закони и стратешки документи на Република Македонија, како и меѓународните договори од областа на медиумите и аудиовизуелните медиумски услуги што ги склучила или на кои им пристапила Република Македонија.

Член 6 Надлежности на Агенцијата

(1) Агенцијата во согласност со овој закон:

- се грижи за обезбедување на јавност во работата на радиодифузерите,

- се грижи за заштита и развој на плурализмот на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги, охрабрува и поддржува постоење на разновидни, независни и самостојни аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,

- презема мерки во согласност со овој закон во случаите кога е извршена повреда на одредбите на овој закон или на прописите донесени врз основа на него и условите и обврските од дозволите,

- се грижи за обезбедување заштита на малолетните лица,

- ги донесува актите кои произлегуваат од овој закон;

- се грижи за заштита на интересите на граѓаните во областа на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги,

- утврдува постоење на недозволена медиумска концентрација,

- одлучува за доделба, одземање или продолжување на дозволите за телевизиско или радио еmitување,

- презема мерки за времено ограничување на пренос и прием на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од други држави на територијата на Република Македонија согласно со членот 45 од овој закон,

- донесува листа на настани од големо значење за јавноста на Република Македонија,

- поттикнува медиумска писменост,

- врши надзор согласно со членовите 28, 29 и 30 од овој закон,

- ги води регистрите утврдени со овој закон;

- спроведува истражувања и анализи во врска со одделни прашања од областа на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,

- врши мерење на гледаност или слушност на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите од Република Македонија и

- врши и други работи утврдени со овој закон.

(2) Начинот на мерење на гледаност или слушност на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите од Република Македонија го пропишува Агенцијата.

Член 7

Деловник за работа на Агенцијата

(1) Работењето на Агенцијата поблиску се уредува со Деловник за работа на Агенцијата.

(2) Деловникот за работа на Агенцијата особено содржи одредби за:

- заштитен знак и изработка и употреба на печати на Агенцијата,

- начин и постапка за водење на седниците на Советот на Агенцијата,

- постапка за именување и разрешување на претседателот и заменик на претседателот на Советот на Агенцијата,

- постапка за именување и разрешување на директор на Агенцијата,

- постапка за донесување на подзаконските акти и другите акти кои произлегуваат од овој закон,

- начин и постапка за доделување, одземање или продолжување на дозвола за телевизиско или радио емитување,

- начинот и постапката на водење на регистрите утврдени со овој закон и

- други одредби од значење за работењето на Агенцијата.

(3) Деловникот за работа на Агенцијата е јавно достапен и истиот се објавува на веб страницата на Агенцијата во рок од седум дена од денот на неговото донесување.

Член 8

Отчетност за работата на Агенцијата

(1) Агенцијата за својата работа дава отчет пред Собранието на Република Македонија со доставување на извештај за својата работа.

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член Агенцијата јавно го објавува на својата веб страница и истиот го доставува до Собранието на Република Македонија на разгледување најдоцна до 31 март во тековната година.

(3) Извештајот од ставот (1) на овој член содржи:

- а) годишен извештај за работа на Агенцијата за претходната година и

- б) годишна програма за работа на Агенцијата за наредната година.

(4) Годишниот извештај за работа на Агенцијата за претходната година од ставот (3) точка а) на овој член особено содржи:

- извештај за реализацијата на активностите утврдени во годишната програма за работа на Агенцијата, за претходната година, во кој треба да се прикаже реализацијата на годишниот план за програмски надзор,

- финансиски извештај за реализација на финансискиот план за претходната година и годишна сметка со податоци за реализирани приходи, расходи, побарувања и обврски за претходната година групирани по структура и по организациона структура на Агенцијата и

- ревизорски извештај од независен меѓународен овластен ревизор и ревизорски извештај од Државниот завод за ревизија, доколку е извршена ревизија од него, како и став на Агенцијата во однос на резултатите од извршената ревизија.

(5) Со годишната програма за работа на Агенцијата за наредната година од ставот (3) точка б) на овој член се утврдени задачите и целите кои Агенцијата треба да ги исполни наредната година, согласно со овој закон и истата особено треба да содржи:

- програма на планирани активности и

- финансиски план за наредната година, кој содржи податоци за реализација на планирани активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за наредната година групирани по структура и по организациона структура на Агенцијата, како и предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за наредната година.

(6) Нереализираните средства од финансискиот план на Агенцијата од претходната година се пренесуваат во финансискиот план на Агенцијата за наредната година.

Член 9

Транспарентност во работењето на Агенцијата

(1) Агенцијата е должна да спроведува јавни истражувања и анализи во поглед на развојот и состојбите на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

(2) Агенцијата е должна најмалку еднаш на три месеци во текот на годината да организира јавни состаноци со цел да им овозможи на сите заинтересирани страни, да ги изразат нивните ставови и мислења по однос на развојот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во Република Македонија, а особено за:

- состојбите на пазарот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во Република Македонија и

- реализација на активностите и исполнување на целите од годишната програма за работа на Агенцијата.

(3) Добиените ставови и мислења од ставот (2) на овој член, како и ставот на Агенцијата по однос на истите во рок од седум дена од денот на одржувањето на јавниот состанок се објавуваат на веб страницата на Агенцијата.

(4) Агенцијата со подзаконски акт поблиску ги уредува:

- постапката и начинот на примање на предлози од заинтересираните страни,

- начинот и местото на објавување на конкурсите, пријавени кандидати и други информации поврзани со постапка за доделба на дозволи и

- податоците и информациите што Агенцијата ќе ги објавува како и начинот на пристап до истите, согласно со закон.

Член 10

Влијание на јавноста

(1) Агенцијата пред да донесе или измени подзаконски акт од своја надлежност, како и пред да ја донесе годишната програма за работа за наредната година, на својата веб страница јавно ќе го објави предложените подзаконски акт, односно предложената годишна програма за работа за наредната година со цел да обезбеди јавна расправа, односно да им овозможи на сите заинтересирани страни да ги изразат своите мислења, гледишта и ставови во однос на предложениот подзаконски акт или предложената годишна програма за работа за наредната година.

(2) Рокот на траењето на јавната расправа од ставот (1) на овој член не смее да да биде пократок од 30 дена од денот на објавувањето на актите од ставот (1) на овој член.

(3) По истекот на рокот од ставот (2) на овој член, а пред донесувањето на подзаконскиот акт, Агенцијата има обврска јавно да ги објави на својата веб страница добиените мислења и коментари, како и ставот на Агенцијата по однос на истите.

Член 11**Органи на Агенцијата**

Органи на Агенцијата се Совет и директор.

Член 12**Совет**

(1) Советот е составен од седум члена.

(2) Членовите на Советот треба да ја претставуваат различноста на македонското општество со соодветна застапеност на двата пола.

(3) Членовите на Советот ако донесат одлука од своја надлежност со која ќе ги повредат интересите на Агенцијата, одговараат неограничено и солидарно за штетата настаната со таквата одлука. Нема да се смета за одговорен овој член на Советот кој укажал дека предложенитата одлука е спротивна на овој закон и се спротиставил на донесувањето на одлуката, на начин што го издвоил своето мислење во записникот од седницата и гласал “против” одлуката.

(4) Членовите на Советот имаат право на:

- месечен надоместок во висина до четири просечни месечни плати во Република Македонија според податоците објавени од Државниот завод за статистика, согласно со Деловникот за работа на Агенцијата,

- надоместок за патни трошоци на оние членови на Советот кои живеат надвор од Скопје кога присуствуваат на седниците на Советот и

- надоместок за патни трошоци, сместување и дневници за службено патување согласно со Законот за платата и другите надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија.

(5) Средствата за месечниот надоместок и на другите трошоци на членовите на Советот се обезбедуваат од средствата на Агенцијата утврдени со финансискиот план.

(6) Работата на Советот поблиску се уредува со Деловникот за работа на Агенцијата во согласност со овој закон.

(7) Советот работи со кворум од најмалку пет члена, а одлуките и другите акти ги донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

(8) Советот од редот на своите членови избира и разрешува претседател и заменик на претседателот, на начин и по постапка утврдена со Деловникот за работа на Агенцијата.

Член 13**Седници на Советот**

(1) Седниците на Советот ги свикува претседателот на Советот по сопствена иницијатива, а во случај на негово отсуство или спреченост по иницијатива на заменикот на претседателот на Советот. Претседателот на Советот е должен да свика седница на Советот по писмен предлог на три члена на Советот, или по писмен предлог на директорот на Агенцијата, најкасно во рок од три дена од денот на приемот на предлогот.

(2) Претседателот на Советот претседава на седниците на Советот и го претставува Советот, а во случај на негово отсуство или спреченост обврските ги извршува заменикот на претседателот на Советот.

(3) Одлуките и другите акти на Советот ги потпишува претседателот на Советот, или во случај на негова спреченост, заменикот на претседателот на Советот, најдоцна во рок од три дена од денот на нивното донесување.

(4) На седниците на Советот присуствува и директорот на Агенцијата, без право на глас, а можат да присуствуваат и други лица вработени во стручната служба на Агенцијата, како и други надворешни лица согласно со Деловникот за работа на Советот.

(5) Ако член на Советот смета дека има директен или индиректен приватен интерес во врска со донесувањето на одлуки од надлежност на Советот, членот на Советот е должен за тоа да го извести Советот. Во овој случај Советот постапува во согласност со Законот за спречување на судир на интереси.

(6) Агенцијата на својата веб страница ги објавува дневниот ред од седниците на Советот најдоцна еден ден пред денот на нивното одржување, усвоените записници од седниците на Советот со изјаснувањето и гласањето на членовите на Советот, хрониките од седниците, како и донесените одлуки и другите акти, во рок од седум дена од денот на одржувањето на седницата.

(7) Материјалите за седниците на Советот ги подготвува стручната служба на Агенцијата и истите се доставуваат до сите членови на Советот на начин и во рок утврден во Деловникот за работа на Агенцијата.

(8) Советот е должен да одржи најмалку една седница во месецот.

Член 14**Именување на членови на Советот**

(1) Собранието на Република Македонија ги именува членовите на Советот на предлог на овластени предлагачи.

(2) Овластени предлагачи на членови на Советот се:

- Мнозинското здружение на новинари предлага еден член на Советот,

- Интеруниверзитетската конференција предлага еден член на Советот,

- Адвокатската комора на Република Македонија предлага еден член на Советот,

- Сојузот на синдикатите на Македонија предлага еден член на Советот,

- Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија предлага два члена на Советот и

- Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија предлага еден член на Советот.

(3) Собранието на Република Македонија упатува јавен повик до овластените предлагачи за доставување предлог на кандидати за членови на Советот, најдоцна шест месеци пред истекот на мандатот на член на Советот.

(4) Овластените предлагачи од ставот (2) алинеи 1, 2, 3 и 4 на овој член го утврдуваат предлогот по претходно објавен конкурс.

(5) Овластените предлагачи од ставот (2) на овој член утврдените предлози за членови на Советот ги доставуваат до Собранието на Република Македонија во рок од два месеца од денот на упатувањето на јавниот повик од страна на Собранието на Република Македонија и во истиот рок се должен јавно да ги објават најмалку во два дневни весници од кои едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија. Врз основа на доставените предлози од овластените предлагачи Комисијата ја праша на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, во рок од 15 дена составува предлог на кандидати за членови на Советот.

(6) Собранието на Република Македонија најдоцна еден месец пред истекот на мандатот на член на Советот, треба да именува нов член на Советот.

(7) Претседателот на Советот е должен да го извести Собранието на Република Македонија за истекот на мандатот на член на Советот не подоцна од шест месеци пред истекот на истиот.

(8) Предложениот кандидат за член на Советот ги презентира своите согледувања за исполнување на целите на овој закон пред работното тело на Собранието на Република Македонија, надлежно за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

(9) При утврдувањето на предлогот на кандидати за членови на Советот, Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија води сметка за соодветна и правична застапеност на граѓаните на сите заедници кои живеат во Република Македонија.

(10) При утврдувањето на предлогите, овластените предлагачи од ставот (2) на овој член, треба да ја имаат предвид одредбата од членот 12 став (2) од овој закон и треба да водат сметка за условите за именување согласно со членот 16 став (2) од овој закон.

(11) Надлежното министерство за информатичко општество и администрација го утврдува мозинското здружение на новинари од ставот (2) алинеја 1 на овој член, притоа водејќи сметка за бројот на членови на новинарските здруженија врз основа на евидентирани потпишани пристапници потврдени со уплата на членарина за секој член на односното здружение. Регистратот на евидентирани членови и потврдите за уплатена-та членарина за тековната година новинарските здруженија ги доставуваат до надлежното министерство за информатичко општество и администрација. Надлежното министерство за информатичко општество и администрација, особено ќе води сметка за случаите на двојност на членството, при што за важечки член на одредено новинарско здружение ќе се смета оној со уплата на членарина од понов датум.

Член 15

Мандат на членовите на Советот

(1) Членовите на Советот се именуваат за време од седум години.

(2) Членовите на Советот немаат право на повторно именување.

(3) Во случај кога член на Советот ќе поднесе оставка или мандатот ќе му престане пред истекот на времето за кое е именуван, Собранието на Република Македонија ќе именува нов член на Советот за преостанатиот дел од мандатот на предлог на овластениот предлагач од членот 14 од овој закон.

(4) Советот може да работи доколку се именувани најмалку пет члена на Советот.

Член 16

Услови за именување

(1) Членови на Советот може да бидат лица државјани на Република Македонија со високо образование, најмалку пет години работно искуство во струката и кои во јавноста се истакнале во областа на комуникаците, новинарството, електронските комуникации, информатиката, културата, економијата, правото или друга слична област што е од значење за остварувањето на надлежностите на Советот.

(2) За член на Совет не може да биде именуван:

- пратеник, член на Владата на Република Македонија, лице кое е именувано од страна на Собранието или Владата на Република Македонија, лице кое раководи со единица на локалната самоуправа, директор или член на управен или надзорен одбор на јавно претпријатие,

- лица кои извршуваат должност во органите на политичка партија или на верска заедница,

- лице кое е сопственик на удели или акции, член на орган на управување или лице кое на директен или индиректен начин има интерес во правно лице кое се занимава со аудио или аудиовизуелни медиумски услуги

или во друштво кое врши слична дејност (рекламирање, електронски комуникации, производство и продажба на аудио и аудиовизуелна техничка стока и слично), а се однесуваат на аудио/аудиовизуелни медиумски услуги и оператори и/или даватели на јавни електронски комуникациски мрежи и услуги,

- лице чии членови на семејството имаат удели или акции или се членови на органи на управување во радиодифузери или

- лице кое е правосилно осудено на казна затвор по-долга од шест месеци или ако му е изречена мерка забрана за вршење професија, дејност или должност по-долго од шест месеци се додека казната, односно мерката не биде избришана од соодветниот регистар согласно со закон.

(3) За членови на Советот можат да бидат именувани лица вработени во други правни лица, освен во други правни лица кои можат да бидат во конфликт на интересите согласно со овој закон.

(4) Членовите на Советот не смеат од радиодифузите, давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање и од операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои емитуваат, односно реемитуваат програмски содржини да примаат подароци, да прифаќаат услуги, ниту да стапуваат во односи кои би ги довеле до судир на интереси.

Член 17

Престанок на мандат на член на Советот

(1) На член на Советот му престанува мандатот по сила на закон пред истекот на времето за кое е именуван во следниве случаи:

- на негово барање,

- со прифаќање на функции или работа што се несопствени со функцијата член на Советот согласно со овој закон,

- ако е правосилно осуден за кривично дело за кое е предвидена казна затвор во траење подолго од шест месеци или му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење професија, дејност или должност во траење подолго од шест месеци,

- ако не е во можност да ја извршува должноста повеќе од шест месеци во континуитет,

- настапила некоја од пречките за членство во Советот предвидени во членот 16 од овој закон,

- неоправдано отсуствува од три последователни седници на Советот или од пет седници во текот на една година согласно Деловникот за работа на Агенцијата или

- ако се утврди дека членот на Советот во постапката за негово именување дал невистини податоци или пропуштил да изнесе некои информации кои се важни за неговото именување.

(2) За исполнување на условите за престанување на мандатот на член на Советот пред истекот на времето за кое е именуван, предвидени во ставот (1) на овој член претседателот, односно заменикот на претседателот на Советот е должен да го извести Собранието на Република Македонија во рок од пет дена од денот на исполнувањето на условите од ставот (1) на овој член. Во овој случај се применува постапката утврдена во членот 14 од овој закон.

Член 18

Надлежности на Советот

Советот ги има следниве надлежности:

- донесува одлука за распишување на јавен конкурс за доделување на дозвола за телевизиско или радио емитување,

- донесува одлука за доделување, одземање или продолжување на дозволата за телевизиско или радио емитување,

- донесува одлука со која се дозволува, односно забранува промена во сопственичката структура на радиодифузер,

- донесува одлука со која се поништува одлуката со која е дозволена промена во сопственичката структура на радиодифузер,

- донесува одлука за поведување на постапка за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација, по службена должност,

- донесува одлука со која се утврдува постоење на недозволена медиумска концентрација,

- го информира органот надлежен за авторските права и сродните права кога се сомнева дека е сторена повреда на истите,

- ги донесува подзаконските акти кои произлегуваат од овој закон,

- ги донесува општите акти за работа на Агенцијата,

- го донесува Деловникот за работа на Агенцијата,

- ја усвојува завршната сметка на Агенцијата,

- ги одобрува годишниот извештај за работа за претходната година и годишната програма за работа за наредната година на Агенцијата кои се составен дел на извештајот за работа на Агенцијата од членот 8 од овој закон,

- го донесува годишниот план за вршење на програмски надзор и Методологијата за вршење на програмски надзор,

- одлучува за преземање мерки за времено ограничување на пренос и прием на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги од други држави на територијата на Република Македонија,

- донесува одлука за утврдување на листа на настани од големо значење за јавноста на Република Македонија,

- донесува Кодекс за однесување на членовите на Советот и вработените во стручната служба на Агенцијата,

- ги избира и разрешува директорот и заменикот на директорот на Агенцијата во согласност со овој закон и по постапка утврдена во Деловникот за работа на Агенцијата,

- дава одобрување за донесување на одлуките на директорот на Агенцијата за располагање со имотот, како и за вработувањата и отпуштањата на вработените во стручната служба на Агенцијата,

- го следи спроведувањето на годишната програма за работа на Агенцијата преку кварталните извештаи доставени од директорот на Агенцијата и

- врши и други работи утврдени со овој закон.

Член 19

Директор на Агенцијата

(1) Советот избира директор на Агенцијата по пат на јавен конкурс. Кандидатот мора да биде со високо образование и работно искуство над пет години во областа на комуникологијата, новинарството, електронските комуникации, информатиката, културата, економијата или правото.

(2) Советот е должен да го избере директорот на Агенцијата не подоцна од 30 дена пред истекот на мандатот на неговиот претходник.

(3) Директорот, неговиот брачен другар или вонбрачен другар, како и блиски роднини во права линија до второ колено, не можат да имаат дел на акции, директно или индиректно во организации што извршуваат активности што директно спаѓаат под надлежност на Агенцијата.

(4) Директорот е професионално ангажиран во Агенцијата со полно работно време.

(5) Советот избира и заменик на директорот на Агенцијата по пат на јавен конкурс со ист мандат како мандатот на директорот на Агенцијата.

(6) Заменикот на директорот на Агенцијата го заменува директорот на Агенцијата во случај кога тој е отсутен или кога поради болест или други причини не е во можност да ја врши својата функција, во сите негови надлежности и одговорности во раководењето.

(7) Заменикот на директорот на Агенцијата во соработка со директорот на Агенцијата врши работи од надлежност на директорот на Агенцијата што тој ќе му ги довери.

(8) Одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член важат и за заменикот на директорот на Агенцијата.

Член 20

Надлежност на директорот

(1) Директорот ја организира и раководи со работата на Агенцијата, одговорен е за законитото работење на Агенцијата и ги има следниве надлежности:

- ја застапува и претставува Агенцијата,

- потпишува договори во име на Агенцијата,

- ги предлага општите акти за работа на Агенцијата,

- го предлага Деловникот за работа на Агенцијата, годишниот извештај за работа и годишната програма за

работа на Агенцијата кои се составен дел на извештајот за работа на Агенцијата од членот 8 од овој закон,

- го предлага годишниот план за вршење на програмски надзор и Методологијата за вршење на програмски надзор,

- донесува решенија за прашања од надлежност на Агенцијата,

- издава потврди за регистрација утврдени со овој закон,

- презема мерки во согласност со овој закон во случаите кога е извршена повреда на одредбите на овој закон или на прописите донесени врз основа на него и условите и обврските од дозволите,

- предлага мерки за времено ограничување на пренос и прием на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги од други држави на територијата на Република Македонија,

- ги предлага одлуките од надлежност на Советот,

- ги предлага подзаконските акти што се од надлежност на Советот,

- предлага листа на настани од големо значење за јавноста на Република Македонија,

- дава овластувања на други лица во рамките на своите надлежности,

- одлучува за вработувања и распоредување на вработените во стручната служба на Агенцијата и

- врши и други работи утврдени со овој закон и Деловникот за работа на Агенцијата.

(2) Директорот е должен на Советот да му доставува квартални извештаи за спроведување на годишната програма за работа на Агенцијата, како и квартални извештаи за преземените мерки во согласност со овој закон во случаите кога е извршена повреда на одредбите на овој закон или на прописите донесени врз основа на него и условите и обврските од дозволите.

(3) Мандатот на директорот е седум години.

(4) Ако мандатот на директорот е завршен, а постапката за избор на директор не е завршена, директорот продолжува да ја врши функцијата се додека не се изврши избор на директор, но не подолго од шест месеци.

Член 21

Разрешување на директорот

(1) Директорот може да биде разрешен од Советот само во следниве случаи:

а) на негово барање;

б) во случај на спреченост за вршење на функцијата поради болест подолго од шест месеци;

в) прифаќање на функција или работа што се неспособни со неговата функција на директор;

г) ако е осуден за кривично дело за кое му е изречена казна затвор во траење подолго од шест месеци или му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење професија, дејност или должност, во траење подолго од шест месеци;

д) повреда на одредбите на овој закон или на прописите врз основа на него што може да се утврди од извештајот за работа на Агенцијата или

ѓ) злоупотреба на функцијата според ревизорскиот извештај од членот 8 од овој закон.

(2) На директорот против кого е во тек постапка за разрешување му се овозможува одбрана пред Советот.

(3) Одлуката за разрешување на директорот покрај другото треба да ги содржи причините за неговото разрешување, детално образложени и истата се објавува на веб страницата на Агенцијата во рок од седум дена од денот на нејзиното донесување.

(4) Ако директорот е разрешен, а постапката за избор на директор не е завршена, функцијата директор ќе ја врши заменикот на директорот на Агенцијата, за период не подолг од три месеци.

(5) Одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член важат и за заменикот на директорот на Агенцијата.

Член 22

Организација и вработување во Агенцијата

(1) Стручните, нормативно-правните, управните, управно-надзорните, материјално-финансиските, сметководствените, информатичките и другите работи на Агенцијата ги врши стручна служба чија внатрешна организација, делокруг на работа и услови за вработување поблиску се уредуваат со актите за внатрешна организација и систематизација на работите и задачите, согласно со Законот за работните односи.

(2) Одредбите од Законот за државните службеници не се применуваат на вработените во Агенцијата.

(3) Во состав на стручната служба на Агенцијата задолжително постои организациона единица за вршење на програмски надзор (мониторинг) на програмите кои се емитуваат од страна на радиодифузерите, давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање и програмските пакети на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои реемитуваат програмски сервиси од аспект на почитувањето на одредбите на овој закон, подзаконските акти и другите акти донесени од Агенцијата, дозволите и издадените потврди за регистрација, во согласност со годишниот план за вршење на програмски надзор и Методологијата за вршење на програмски надзор што ја утврдува Агенцијата со подзаконски акт.

(4) Стручната служба ги извршува работите од својата надлежност самостојно и непристрасно, придржувајќи се кон постапките утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа на него.

(5) Вработен во стручната служба е должен да одбие налог да постапи спротивно на одредбите на овој закон, прописите донесени врз основа на него, како и другите акти на Агенцијата дури и кога таквиот налог доаѓа од претпоставен и за тоа да го извести директорот, претседателот и другите членови на Советот.

(6) Однесувањето на вработените во стручната служба на Агенцијата при вршењето на надлежностите утврдени со овој закон, прописите донесени врз основа на него и другите акти на Агенцијата поблиску се уредуваат со Кодекс за однесување на вработените во стручната служба кој го донесува Агенцијата и го објавува на нејзината веб страница.

Член 23

Мерки во случај на повреда на прописите

(1) Доколку се констатира непочитување на одредбите од овој закон и подзаконските акти донесени врз основа на него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на Агенцијата, против издавач на медиум, давателот на аудиовизуелни услуги по барање или операторот на јавни електронски комуникациски мрежи кои врши реемитување на програмски сервиси, директорот на Агенцијата може да ги преземе следниве мерки:

- ќе донесе решение со кое ќе го опомене,

- ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка во случај кога и покрај донесеното решение за опомена продолжува со вршење на истата повреда за која е опоменет, во текот на годината,

- ќе достави предлог до Советот за одземање на дозволата или

- ќе донесе решение за бришење од регистарот согласно со овој закон.

(2) Преземените мерки од ставот (1) на овој член со детално образложение, Агенцијата ги објавува на својата веб страница во рок од три дена од преземената мерка.

Член 24

Право на судска заштита

(1) Одлуките и решенијата донесени во случај на повреда на одредбите од овој закон, дозволите, издадените потврди за регистрација, подзаконските акти и другите акти на Агенцијата се конечни.

(2) Против одлуките и решенијата од ставот (1) на овој член може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд.

(3) Тужбата за поведување на управен спор се поднесува во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката или решението.

Член 25

Соработка

(1) Агенцијата во својата работа треба да ги има предвид директивите на Европската унија, актите на Советот на Европа, меѓународните конвенции кои ги ратификувала Република Македонија, како и искуството на земјите членки на Европската унија.

(2) Агенцијата е должна да соработува, дава мислења, предлози и разменува податоци со министерството надлежно за работите од областа на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги, Агенцијата за електронски комуникации, Комисијата за заштита на конкуренцијата, Државната комисија за спречување на корупција, Дирекцијата за заштита на лични податоци, Државната изборна комисија, Централниот регистар на Република Македонија, телото надлежно за заштита на авторските и сродните права и други државни тела, органи на државната управа, јавни претпријатија, единици на локалната самоуправа, јавни установи и институции од Република Македонија. При размена на податоците, Агенцијата е должна да ја обезбеди доверливоста на истите, согласно со закон.

(3) Агенцијата е должна да соработува и разменува информации со Државниот пазарен инспекторат, телото надлежно за заштита на авторските и сродните права и други надлежни органи и тела со цел да се обезбеди правна заштита на услугите кои се засноваат на или опфаќаат условен пристап, како и во спречувањето на можноста за употреба на недозволени направи кои овозможуваат пристап до услугите со условен пристап согласно со закон.

(4) Агенцијата согласно со своите надлежности, а во насока на спроведување на одредбите од овој закон, соработува со регулаторните тела од други држави и меѓународни институции и тела.

Член 26

Социјална инклузија и медиумска писменост

(1) Агенцијата презема активности за да ги поттикне давателите на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги, своите услуги постепено да ги направат достапни за лицата со оштетен слух или вид.

(2) Агенцијата презема активности за поттикнување на медиумската писменост во Република Македонија.

(3) При преземањето на активностите од ставовите (1) и (2) на овој член Агенцијата соработува со невладини организации, здруженија на граѓани, образовните институции и други заинтересирани страни и истите ги објавува на својата веб страница.

(4) Преземените активности од ставовите (1) и (2) на овој член се составен дел на годишниот извештај за работа за претходната година на Агенцијата.

III. НАДЗОР

Член 27

Видови на надзор

(1) Агенцијата врши програмски, административен и стручен надзор.

(2) Програмскиот и административниот надзор може да биде:

- редовен надзор,
- вонреден надзор и
- контролен надзор.

(3) Редовниот надзор се врши врз основа на годишна програма за вршење на програмски, односно административен надзор, а кога се работи за програмски надзор и во согласност со Методологијата за вршење на програмски надзор донесени од страна на Агенцијата.

(4) Вонредниот надзор се врши врз основа на иницијатива поднесена од државни органи, правни или физички лица, како и во случај на сомневање по службена должност на Агенцијата.

(5) Контролниот надзор се врши по истекот на рокот определен во поединечниот акт донесен од страна на Агенцијата со цел да се утврди дали субјектот на надзорот:

- постапил по актот во целост,
- делумно постапил по актот или
- не постапил по актот.

Член 28

Програмски надзор

(1) Програмскиот надзор (мониторинг) се врши на програмите на радиодифузерите и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, како и на програмските пакети кои ги реемитуваат операторите на јавни електронски комуникациски мрежи од аспект на почитувањето на одредбите од овој закон, дозволите, издадените потврди за регистрација, подзаконските акти и другите акти донесени од Агенцијата.

(2) Програмскиот надзор од ставот (1) на овој член го вршат вработени од организационата единица која за таа цел е формирана во стручната служба на Агенцијата. За секој извршен програмски надзор се составува писмен извештај кој се доставува до директорот на Агенцијата во рок од три дена од денот на извршениот програмски надзор.

(3) Доколку со програмскиот надзор е констатирана повреда или прекршување писмениот извештај содржи и предлог на мерка согласно со овој и друг закон.

Член 29 **Административен надзор**

(1) Административен надзор се врши на работењето на издавачите на медиуми од аспект на усогласеноста на нивното работење со условите утврдени со Законот за медиуми, овој закон и прописите донесени врз основа на него. Административниот надзор над работењето на издавачите на печатен медиум и на електронски публикации исклучиво се однесува само од аспект на усогласеност на нивното работење со обврските утврдени со членовите 6, 7, 8, 10, 14 и 15 од Законот за медиуми.

(2) Административниот надзор од ставот (1) на овој член го вршат вработени во стручната служба на Агенцијата согласно со актот за систематизација на работите и задачите во стручната служба на Агенцијата.

(3) За секој извршен административен надзор се составува писмен извештај кој се доставува до директорот на Агенцијата во рок од три дена од денот на извршениот административен надзор.

(4) Доколку со административниот надзор е констатирана повреда или прекршување писмениот извештај содржи и предлог на мерка согласно со овој и друг закон.

Член 30 **Надлежност за вршење на стручен надзор**

(1) Стручен надзор се врши на радиодифузери од страна на лица вработени во стручната служба на Агенцијата овластени за тоа од директорот на Агенцијата (во натамошниот текст: овластеното лице), а само заради утврдување на исполнувањето на техничките, просторните и кадровските услови во согласност со барањето за добивање на дозвола за телевизиско или радио емитување.

(2) Стручниот надзор од ставот (1) на овој член се врши само во рок од 30 дена од истекот на триесетиот ден од денот на започнувањето со вршење на дејноста утврден во дозволата за телевизиско или радио емитување, како и при промена на локацијата на просториите во кои се произведува програма (студија) или при проширување со нови студиски простории.

Член 31 **Овластено лице за вршење на стручен надзор**

(1) За овластено лице може да биде назначен вработен во стручната служба на Агенцијата кое има високо образование, со најмалку три години работно искуство во струката.

(2) Агенцијата на овластеното лице му издава службена легитимација која му служи за докажување на неговото службено својство и која е должен да ја покаже при вршењето на надзорот.

(3) Формата и содржината на службената легитимација од ставот (2) на овој член и начинот на издавање и одземање се утврдува со подзаконски акт.

Член 32 **Постапка за стручен надзор**

(1) Агенцијата е должна писмено да го извести радиодифузерот за почетокот на стручниот надзор кој не може да се изврши во рок пократок од седум дена од денот на доставувањето на писменото известување. Во писменото известување Агенцијата е должна да даде образложение за причините за вршење на стручен надзор.

(2) За извршениот стручен надзор овластеното лице составува записник кој го дава на радиодифузерот на потпис, а во случај радиодифузерот да одбие да го потпише записникот, овластеното лице во записникот ќе ги наведе причините за одбивањето.

(3) Кога поради обемот и сложеноста на стручиот надзор, неговата природа и околности не е можно да се состави записник во текот на вршењето на стручен надзор, записникот се составува во службените простории на Агенцијата во рок од три дена од денот на извршениот стручен надзор со образложение за причините за тоа.

(4) Записникот треба да содржи приказ на утврдената фактичка состојба при надзорот, како и констатирани забелешки, изјави и други релевантни факти и околности.

(5) Образецот за формата и задолжителните елементи од записникот за извршениот надзор Агенцијата го утврдува со акт.

(6) Овластеното лице е должно веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на извршувањето на стручиот надзор записникот од ставот (2) на овој член да го достави до директорот на Агенцијата.

(7) Доколку со записникот е констатирана повреда или прекршување, овластеното лице е должно со истот да достави и предлог на мерка согласно со овој закон.

Член 33

Права и обврски на радиодифузерот како субјект на стручниот надзор

(1) Радиодифузерот е должен на овластеното лице при вршење на стручен надзор да му овозможи непречено вршење на стручниот надзор.

(2) За непречено вршење на стручиот надзор одговара субјектот на стручниот надзор и одговорното лице во радиодифузерот.

(3) Радиодифузерот е должен на овластеното лице заради вршење на стручен надзор да му овозможи:

- во определениот рок влегување во просторија каде што се наоѓаат средствата и предметите за обезбедување на медиумски услуги и

- да му ги стави на увид и на барање на овластеното лице да му даде информации, податоци и документација или кои било други средства потребни за вршење на стручниот надзор.

(4) Радиодифузерот е должен по писмено барање на овластеното лице, во рок определен со барањето, а кој не може да биде подолг од 15 дена, на овластеното лице да му достави или подготви точни и целосни податоци, известтаи, материјали или други документи кои се неопходни за извршување на стручниот надзор.

(5) Доколку на овластеното лице при вршење на стручниот надзорот не му се овозможи влегување во станбена просторија, овластеното лице може тоа да го стори со налог издаден од надлежен суд.

(6) Радиодифузерот има право да дава изјави на записник и забелешки поврзани со стручниот надзор со образложение за причините за истите.

IV. ЗАШТИТА НА ПЛУРАЛИЗМОТ И РАЗНОВИДНОСТА НА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Член 34

Забрана за таен содружник

Радиодифузер не може да има таен содружник, односно таен содружник не може да учествува со паричен или непаричен влог во радиодифузер.

Член 35

Учество на странско физичко или правно лице

(1) Странско физичко или правно лице може да освои или да учествува во сопственоста на домашен радиодифузер под истите услови утврдени со овој закон што важат за домашните физички или правни лица.

(2) Домашно правно лице чии основачи се и странски лица регистрирани во земји во кои согласно со прописите на тие земји не е дозволено или не е можно да се утврди потеклото на основачкиот капитал, не може да врши радиодифузна дејност, согласно со овој закон ниту да се стекне со удел во сопственост на радиодифузер.

(3) Доколку дополнително се утврди дека еден од основачите на радиодифузерот е правно лице од ставот (2) на овој член, соодветно ќе се применат одредите од членот 43 од овој закон.

Член 36

Поврзани лица

(1) Поврзани лица, во смисла на овој закон, се лицата кои се меѓусебно поврзани преку управување, капитал или на друг начин и кога тие поради таквата поврзаност заеднички можат да ја креираат деловната политика, односно да дејствуваат на координиран начин заради остварување на заеднички цели, или кога едно лице има можност да насочува или значајно да влијае врз друго лице при одлучувањето за финансирањето, деловното работење или при одлучување за програмскиот концепт на радиодифузер.

(2) Како поврзани лица од ставот (1) на овој член особено се сметаат:

- членовите на семејството,

- членовите на семејство на брачниот или вонбрачниот другар,

- лицата кои како иматели на вкупен удел во сопственоста, на акции или на други права во друго лице, учествуваат во управувањето на тоа лице со најмалку 25% од гласачките права,

- лицата кој кој едно исто лице има вкупен удел, акции или други права, врз основа на што учествува во управувањето во секое од тие лица со најмалку 25% од гласачките права,

- поврзаните друштва во смисла на Законот за трговските друштва,

- лицата кои со маркетинг или друг договор, во тримесечен или подолг период во една година остваруваат повеќе од 30% од приходи од рекламирање, телешопинг и спонзорство и

- лица кои се членови на управниот или надзорниот одбор во радиодифузерот и лицата кои се сметаат за поврзани со членовите на управниот или надзорниот одбор на начин утврден со овој член.

Член 37

Ограничувања за стекнување сопственост

(1) Физичко или правно лице кое е мнозински содружник или мнозински акционер во радиодифузер кој има дозвола за обезбедување на телевизиско еmitување на државно ниво, како и поврзано лице со содружник или акционер во радиодифузер кој има дозвола за обезбедување на телевизиско еmitување на државно ниво може да биде содружник или акционер, односно да учествува во сопственоста на само уште еден радиодифузер кој има дозвола за обезбедување на телевизиско еmitување на државно ниво, но не повеќе од 50% од основната главнина на тој радиодифузер или 50% од правото на одлучување.

(2) Физичко или правно лице кое е мнозински содружник или мнозински акционер во радиодифузер кој има дозвола за обезбедување на телевизиско еmitување на државно ниво, како и поврзано лице со содружник или акционер во радиодифузер кој има дозвола за обезбедување на телевизиско еmitување на државно ниво може да биде мнозински содружник или мнозински акционер во најмногу уште еден радиодифузер кој има дозвола за вршење на радиодифузна дејност за телевизиско еmitување на регионално ниво при што подрачјата на регионално ниво не се соседски и најмногу уште во два радиодифузера кои имаат дозвола за обезбедување на телевизиско еmitување на локално ниво, при што подрачјата на локално ниво не се соседски.

(3) Физичко или правно лице кое е мнозински содружник или мнозински акционер во радиодифузер кој има дозвола за обезбедување на телевизиско еmitување на регионално ниво, како и поврзано лице со содружник или акционер во радиодифузер кој има дозвола за обезбедување на телевизиско еmitување на регионално ниво може да биде мнозински содружник или мнозински акционер во најмногу уште еден радиодифузер кој има дозвола за вршење на радиодифузна дејност за телевизиско еmitување на регионално ниво при што подрачјата на регионално ниво не се соседски и во уште најмногу два радиодифузера кои имаат дозволи за обезбедување на телевизиско еmitување на локално ниво, при што подрачјата на локално ниво не се соседски.

(4) Физичко или правно лице кое е мнозински содружник или мнозински акционер во радиодифузер кој има дозвола за обезбедување на телевизиско еmitување на локално ниво, како и поврзано лице со содружник или акционер во радиодифузер кој има дозвола за обезбедување на телевизиско еmitување на локално ниво може да биде мнозински содружник или мнозински акционер во најмногу уште два радиодифузера кои имаат дозволи за обезбедување на телевизиско еmitување на локално ниво, при што подрачјата на локално ниво не се соседски.

(5) Физичко или правно лице кое е мнозински содружник или мнозински акционер во радиодифузер, како и поврзано лице со содружник или акционер во радиодифузер не може да основа, ниту да биде содружник или акционер, односно да учествува во сопственоста на издавач на печатен медиум кој издава дневен весник, новинска агенција, друштво за реклами и пропаганда, друштво за истражување на пазарот и јавното мислење, друштво за дистрибуција на аудиовизулни дела, друштво за филмска продукција или оператор на електронски комуникациски мрежи кој обезбедува реemitување или еmitување на радио/телевизиски програми.

(6) Одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член соодветно се применуваат и на физичко или правно лице кое е мнозински содружник или мнозински акционер во радиодифузер кој има дозвола за обезбедување на радио еmitување.

Член 38

Посебна забрана за стекнување на сопственост

Политички партии, државни органи, органи на државна управа, јавни претпријатија, единици на локална самоуправа, носители на јавни функции и членовите на нивните семејства не можат да вршат радиодифузна дејност ниту да бидат основачи, соосновачи или да се здобиваат со учество во сопственоста на радиодифузерите.

Член 39 Недозволена медиумска концентрација

(1) Недозволена медиумска концентрација, во смисла на овој закон, постои кога физички или правни лица кои се основачи на радиодифузери, како и физички лица носители на функции на управување во радиодифузери се јавуваат истовремено како:

- поврзани лица во смисла на одредбите од овој закон,

- оснivачи на други радиодифузери спротивно на одредбите од членот 37 ставови (1), (2), (3) и (4) од овој закон,

- оснivачи на издавач на печатен медиум кој издава дневен весник што се дистрибуира на подрачјето на кое се еmitува радио и/или телевизиската програма;

- оснivачи на новинска агенција и

- оснivачи на друштво за реклами и пропаганда, друштво за истражување на пазарот и јавното мислење, друштво за дистрибуција на аудиовизулни дела, друштво за филмска продукција или оператор на електронски комуникациски мрежи кој обезбедува реemitување или еmitување на радио/телевизиски програми.

(2) Недозволена медиумска концентрација, во смисла на овој закон, постои кога радиодифузер:

- учествува во оснivачкиот капитал на друг радиодифузер спротивно на одредбите од членот 37 од овој закон,

- учествува во оснivачкиот капитал на издавач на печатен медиум кој издава дневен весник или на новинска агенција,

- учествува во оснivачкиот капитал на друштво за реклами и пропаганда,

- учествува во оснivачкиот капитал на друштво за истражување на пазарот и јавното мислење,

- учествува во оснivачкиот капитал на друштво за дистрибуција на аудиовизулни дела или во друштво за филмска продукција,

- учествува во оснivачкиот капитал на оператор на електронски комуникациски мрежи кој обезбедува реemitување или еmitување на радио/телевизиски програми,

- истовремено еmitува радио и телевизиска програма, освен за субјектот кој врши јавен радиодифузен сервис,

- еmitува радио или телевизиска програма и издава дневен весник што се дистрибуира на подрачјето на кое се еmitува радио или телевизиската програма и

- еmitува радио или телевизиска програма и се занимава со дејност на новинска агенција, друштво за реклами и пропаганда, друштво за истражување на пазарот и јавното мислење, друштво за дистрибуција на аудиовизулни дела, друштво за филмска продукција или со дејност на оператор на електронски комуникациски мрежи кој обезбедува реemitување или еmitување на радио или телевизиски програми.

Член 40 Утврдување на недозволена медиумска концентрација

(1) Постоењето на недозволена медиумска концентрација согласно со овој закон и постоењето на повреда на забраната од членовите 34, 35 став (2) или 38 од овој закон ги утврдува Агенцијата.

(2) Во постапката за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација и на постоење на повреда на забраната од членовите 34, 35 став (2) или 38 од овој закон, се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка, доколку со овој закон поинаку не е определено.

Член 41

Претходно известување при промена на сопственичката структура

(1) Пред спроведување на каква било промена на сопственичката структура, радиодифузерот е должен да ја извести Агенцијата.

(2) Радиодифузерот не смее да ја спроведе промената на сопственичката структура пред истата да биде одобрена од страна на Агенцијата, односно пред правосилното завршување на управниот спор од ставот (9) на овој член.

(3) Агенцијата е должна во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето од ставот (1) на овој член да испита дали со предложените промени на сопственичката структура би се создала недозволена медиумска концентрација, во смисла на овој закон, односно да испита дали предложените промени на сопственичката структура се спротивни на забраната од членовите 34, 35 став (2) или 38 од овој закон. Притоа, Агенцијата е должна да соработува и разменува информации со државни органи и тела, согласно со овој закон.

(4) Агенцијата може од оправдани причини да го продолжи рокот од ставот (3) на овој член, само еднаш, но не повеќе од 30 дена за што писмено ќе го информира радиодифузерот во рок не помал од три дена пред истекот на рокот од ставот (3) на овој член.

(5) Заради испитување на известувањето од ставот (1) на овој член радиодифузерот е должен по писмено барање на Агенцијата да и достави податоци од значење за одлучувањето.

(6) Доколку во роковите определени согласно со ставовите (3) и (4) на овој член се утврди дека со предложените промени на сопственичката структура не би се создала недозволена медиумска концентрација, во смисла на овој закон, односно дека истите не се спротивни на забраната од членовите 34, 35 став (2) или 38 од овој закон, Агенцијата во роковите определени согласно со ставовите (3) и (4) на овој член ќе донесе одлука со која ќе го дозволи спроведувањето на промената во сопственичката структура.

(7) Доколку во роковите определени согласно со ставовите (3) и (4) од овој член се утврди дека со предложените промени на сопственичката структура би се создала недозволена медиумска концентрација, во смисла на овој закон, односно дека истите се спротивни на забраната од членовите 34, 35 став (2) или 38 од овој закон, Агенцијата ќе донесе одлука во роковите определени согласно со ставовите (3) и (4) на овој член со кое ќе го забрани спроведувањето на промената во сопственичката структура.

(8) Одлуката од ставот (7) на овој член задолжително ги содржи причините поради кои Агенцијата го забранува спроведувањето на промената во сопственичката структура.

(9) Доколку Агенцијата не донесе одлука во роковите определени согласно со ставовите (3) и (4) на овој член се смета дека спроведувањето на промената во сопственичката структура е одобрена.

(10) Роковите определени согласно со ставовите (3) и (4) на овој член почнуваат да течат од денот кога радиодифузерот до Агенцијата ги доставил сите податоци определени со актот од ставот (11) на овој член.

(11) Агенцијата со посебен акт ги пропишува формата и содржината на известувањето од ставот (1) на овој член, како и потребната документација која се поднесува заедно со известувањето.

Член 42

Поништување на одлука со кое се дозволува спроведување на промена во сопственичка структура

(1) Агенцијата со одлука ќе ја поништи одлуката со која дозволила спроведување на промена во сопственичката структура ако таа одлука е донесена врз основа на неточни и/или нецелосни податоци за кои е одговорен радиодифузер или истите се добиени по пат на измама, а имале одлучувачко влијание врз донесување на одлуката.

(2) Со одлуката од ставот (1) на овој член, Агенцијата:

- ја поништува одлуката со која го дозволила спроведувањето на промената во сопственичката структура,

- утврдува дека со предложените промени на сопственичката структура би се создала недозволена медиумска концентрација, односно дека истите се спротивни на забраната од членовите 34, 35 став (2) или 38 од овој закон и

- му наложува на радиодифузерот во рок кој не може да биде пократок од 30 дена и не подолг од 90 дена од денот на приемот на одлуката од ставот (1) на овој член, да ја усогласи својата сопственичка структура со одредбите од овој закон.

(3) Агенцијата може да донесе одлука согласно со ставот (1) на овој член, без притоа да биде ограничен со роковите определени во членот 41 од овој закон.

(4) Доколку радиодифузерот не постапи во согласност со одлуката од ставот (1) на овој член Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување на начин и по постапка утврдени со овој закон.

Член 43

Поведување на постапка за утврдување на недозволена медиумска концентрација по службена должност

(1) Доколку Агенцијата врз основа на сопствени сознанија или врз основа на податоци добиени од заинтересирани лица има сознанија за евентуално постоење на недозволена медиумска концентрација, односно за постоење на повреда на забраната од членовите 34, 35 став (2) или 38 од овој закон ќе ги испита таквите сознанија по службена должност без одлагање.

(2) При испитување на сознанијата од ставот (1) на овој член Агенцијата ќе побара од радиодифузерот, во рок кој не може да биде пократок од 15 дена и не подолг од 45 дена, да ги достави сите податоци од значење за одлучувањето на Агенцијата.

(3) Доколку при испитување на сознанијата од ставот (1) на овој член Агенцијата со одлука ќе утврди постоење на недозволена медиумска концентрација, односно повреда на забраната од членовите 34, 35 став (2) или 38 од овој закон и ќе му се наложи на радиодифузерот во рок кој не може да биде пократок од 30 дена и не подолг од 90 дена да ја усогласи својата сопственичка структура со одредбите од овој закон.

(4) Доколку радиодифузерот не постапи во согласност со одлуката од ставот (3) на овој член Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување на начин и по постапка утврдени со овој закон.

V. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА РАДИО ИЛИ ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ПО БАРАЊЕ**V.1. Општи одредби**

Член 44

Слобода на прием и реемитување

Се гарантира слободата на прием и реемитување на аудио или аудиовизуелните медиумски услуги од државите членки на Европската унија и другите европ-

ски држави потписнички на Европската конвенција за прекуогранична телевизија на Советот на Европа на територијата на Република Македонија.

Член 45

Ограничување на прием и реемитување на аудио/аудиовизуелни медиумски услуги од други држави

(1) Со исклучок на одредбата од членот 44 од овој закон Агенцијата може да преземе соодветни мерки со кои времено ќе ја ограничи слободата на прием, односно на реемитување на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги од други држави на територијата на Република Македонија, доколку се исполнети условите утврдени во ставовите (2), (3) и (4) на овој член.

(2) Мерките од ставот (1) на овој член во однос на програмските сервиси на радиодифузери ќе се преземат доколку:

- програмските сервиси на радиодифузери од други држави очигледно, сериозно и тешко ги прекршуваат одредбите од членовите 48 и 50 од овој закон и поттикнуваат расна, полова, верска или национална омраза и нетрпливост,

- во текот на претходните 12 месеци радиодифузерот ги прекршил одредбите од ставот (2) алинеја 1 на овој член најмалку два пати,

- Советот писмено го известил радиодифузерот и Европската комисија за прекршувањето и за мерките кои планира да ги преземе доколку такво прекршување се случи повторно и

- консултациите со државата од која радиодифузерот еmitува и Европската комисија не резултирало со сподобено разрешување во рок од 15 дена од денот на писменото известување, а прекршувањето продолжува.

(3) Мерките од ставот (1) на овој член ќе се преземат во однос на аудиовизуелните медиумски услуги по барање доколку се исполнети следниве услови:

- мерката особено е неопходна за заштита, истражување, откривање и гонење на кривични дела, вклучувајќи ја и заштитата на малолетниците и борбата против поттикнување на омраза врз основа на раса, пол, религија или националност, како и за повреда на човечкото достоинство на поединците, заштита на јавното здравје, јавната безбедност, вклучувајќи ја и заштитата на националната безбедност и одбрана, како и заштита на потрошувачите, вклучувајќи ги и инвеститорите,

- мерката се презема против медиумските услуги по барање кои ги доведуваат во прашање целите од ставот (3) алинеја 1 на овој член или кои претставуваат сериозен и голем ризик дека тие цели ќе бидат доведени во прашање,

- мерката е пропорционално на целите од ставот (3) алинеја 1 на овој член,

- Агенцијата пред преземањето на мерката, не доведувајќи ги во прашање судските постапки, вклучувајќи ги претходните постапки и активности преземени во рамките на криминалистичка истрага, побарала од државите членки под чија надлежност е давателот на медиумски услуги да преземе мерки кои таа држава членка не ги презела или истите не биле соодветни и

- Агенцијата ја известила Европската комисија и државата членка, како и државата договорничка на Европската конвенција за прекуогранична телевизија под чија надлежност е давателот на медиумски услуги за намерата за преземање на мерки.

(4) Во одредени итни случаи Агенцијата може да отстапи од условите наведени во ставот (3) алинеи 4 и 5 на овој член и во тие случаи е должна во што пократок рок да ја извести Европската комисија и државата членка под чија надлежност е давателот на медиумски услуги за преземените мерки, или државата потписничка на Европската конвенција за прекуогранична телевизија на Советот на Европа, наведувајќи ги причините поради кои смета дека станува збор за итен случај.

(5) Агенцијата веднаш ќе ја прекине примената на мерката од ставот (1) на овој член, ако Европската комисија утврди дека тие не се во согласност со прописите на Европската унија.

Член 46 **Јурисдикција**

(1) Одредбите од овој закон се применуваат на сите даватели на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги кои се под јурисдикција на Република Македонија.

(2) Под јурисдикција на Република Македонија се оние даватели на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги кои се основани во Република Македонија согласно со ставот (3) на овој член или оние за кои се применува ставот (4) на овој член.

(3) Давателот на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги се смета дека е основан во Република Македонија доколку:

- седиштето на давателот на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги се наоѓа во Република Македонија, а уредничките одлуки за аудио или аудиовизелните медиумски услуги се донесуваат во држава членка на Европската унија и значителен дел од работната сила ангажирана на активности поврзани со аудио или аудиовизуелните медиумски услуги е во Република Македонија,

- уредувачките одлуки за аудио или аудиовизуелните медиумски услуги се донесуваат во Република Македонија, а седиштето на давателот на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги се наоѓа во држава членка на Европската унија, но значителен дел од работната сила ангажирана на активности поврзани со аудио или аудиовизуелните медиумски услуги е во Република Македонија,

- седиштето на давателот на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги се наоѓа во Република Македонија, а значителен дел од работната сила ангажирана на активности поврзани со обезбедување на аудио или аудиовизуелните медиумски услуги е и во Република Македонија и во друга држава членка на Европската унија,

- значителен дел од работната сила ангажирана на активности поврзани со обезбедување на аудио или аудиовизуелните медиумски услуги не е во ниту една од државите членки на Европската унија, но давателот на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги ја започнал својата дејност во Република Македонија и има стабилна и ефективна врска со економијата на Република Македонија и

- седиштето на давателот на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги се наоѓа во Република Македонија, а уредувачките одлуки се донесуваат во држава која не е членка на Европската унија, или обратно, а значителен дел од работната сила ангажирана на активности поврзани со обезбедување на аудио или аудиовизуелните медиумски услуги се наоѓа во Република Македонија.

(4) Под јурисдикција на Република Македонија се и даватели на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги за кои не се применливи одредбите од ставот (3) на овој член во следниве случаи:

- користат сателитска врска лоцирана во Република Македонија и

- не користат сателитска врска лоцирана во Република Македонија, но користат сателитски капацитети што припаѓаат на Република Македонија.

Член 47

Евиденција на еmitувана програма

(1) Радиодифузерите се должни да водат дневна евиденција на еmitуваната програма и да го снимаат излезниот сигнал на својата програма, а снимките од целокупната програма да ги чуваат најмалку 60 дена по еmitувањето.

(2) Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се должни програмите кои биле составен дел од каталогот неизменети да ги чуваат најмалку 30 дена по датумот кога престанале да им бидат достапни на корисниците.

(3) На барање на Агенцијата, давателите на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги од ставовите (1) и (2) на овој член се должни да и достават автентична и интегрална снимка од програмите најдоцна во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(4) Во случај на покренување на судски спор давателите на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги од ставовите (1) и (2) на овој член се должни да ги чуваат снимените материјали до завршувањето на спорот.

(5) Начинот на водење на дневната евиденција од ставот (1) на овој член, како и квалитетот на снимките од целокупната програма го пропишува Агенцијата.

(6) Радиодифузерите се должни за кинотечните добра и фонотечните добра, кои претставуваат културно наследство, да водат посебна евиденција согласно со Законот за заштита на културното наследство.

Член 48

Посебни забрани

Аудио и аудиовизуелните медиумски услуги не смеат да содржат програми со кои се загрозува националната безбедност, се поттикнува насилино уривање на уставниот поредок на Република Македонија, се повикува на воена агресија или на оружен конфликт, се поттикнува или шири дискриминација, нетреливост или омраза врз основа на раса, пол, религија или националност.

Член 49

Обврски за кинематографски дела

Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги не смеат да објавуваат односно пренесуваат кинематографски дела надвор од периодот утврден во договорите со имателите на права.

Член 50

Заштита на малолетни лица

(1) Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги не смеат да еmitуваат програми кои можат сериозно да му наштетат на физичкиот, психичкиот или моралниот развој на малолетните лица, особено програми кои содржат порнографија или непотребно насилиство.

(2) Непотребно насилиство претставува ширење текстуални, вербални и визуелни пораки со кои, во термини од програмата што им се достапни на малолетниците се глорифицираат физички, вербални или психолошки облици на садизам или слични видови на насилиство кое е цел самото за себе и на ниту еден начин не може да се оправда ниту преку контекстот на жанрот, ниту преку мотивите на драмското действие на прикажуваната програма.

(3) Забраната од ставот (1) на овој член се однесува и на други програми кои веројатно би можеле да му наштетат на физичкиот, психичкиот или моралниот развој на малолетните лица, освен кога е обезбедено со нивното еmitување или репризирање во одреден временски период и/или со примена на одредена техничка

мерка, малолетните лица во периодот на еmitување или репризирање нема на вообичаениот начин да ги слушнат или да ги видат тие програми. Кога вакви програми се еmitуваат или репризираат во не кодирана форма, давателот на аудиовизуелни медиумски услуги е должен пред нивното еmitување да обезбеди претходно акустично предупредување и можност да бидат препознаени со помош на визуелни знаци во текот на нивното времетраење.

(4) Агенцијата ќе ги пропише техничките мерки, периодите на еmitување, акустичното предупредување, визуелните знаци и начинот на постапување на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги во случаите од ставовите (1) и (2) на овој член.

(5) Операторите на јавни електронски комуникациски мрежи можат да еmitуваат или реemitуваат програмски сервиси со порнографија само во кодиран облик. Забрането е еmitување или реemitување на детска порнографија.

Член 51

Информации достапни за корисниците

(1) Давателите на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги треба на своите корисници да им овозможат лесен, директен и постојан пристап најмалку до следниве податоци:

- името на давателот на аудио или аудиовизуелната медиумска услуга, односно називот, заштитниот знак или сопствениот скратен идентификациски знак (авизо, лого и слично),

- адресата на седиштето на давателот на аудио или аудиовизуелната медиумска услуга,

- податоци за контакт со давателот на аудио или аудиовизуелната медиумска услуга (телефонски број, адресата на електронската пошта и/или веб страница, контакт лице за брзо, директно и ефикасно стапување во контакт)

- доколку е возможно и за надлежното регулатарно тело.

(2) Значите за идентификација мора да бидат истакнати континуирано на сите програми, односно да се еmitуваат најмалку еднаш во текот на еден реален час на радио програмата.

(3) Давателите на аудио или аудиовизуелните медиумски услуги можат да ги употребуваат само нивните знаци за идентификација.

(4) Давателите на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги се должни за секоја промена на нивните знаци за идентификација да достават примерок од нив до Агенцијата.

Член 52

Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учествување

Давателот на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги при еmitување на квизови или други различни облици на наградно учествување на слушателите или гледачите е должен да обезбеди недвосмислено објавување на правилата за тие содржини и за јавно ветената награда, на начин пропишен од страна на Агенцијата.

Член 53

Аудиовизуелна комерцијална комуникација

(1) Аудиовизуелната комерцијална комуникација мора да биде веднаш препознатлива како таква.

(2) Не се дозволени прикриени аудиовизуелни комерцијални комуникации.

(3) Аудиовизуелната комерцијална комуникација не смеа да користи потсвесни техники.

(4) Аудиовизуелните комерцијални комуникации не смеат:

- до го доведуваат во прашање почитувањето на човековото достоинство,
- да вклучуваат или промовираат каква било дискриминација врз основа на пол, раса, етничка припадност, националност, вера или уверување, инвалидитет, возраст или сексуална ориентација,
- да поттикнуваат однесување кое е штетно за здравјето или безбедноста и
- да поттикнуваат однесување што значително ја загрозува животната средина.

(5) Забранети се аудиовизуелни комерцијални комуникации со кои лажно ќе се претставува природата, карактеристиките, квалитетот или географското потекло на производите, услугите или комерцијалните дејности.

(6) За веродостојноста и точноста на тврдењата и податоците во аудиовизуелните комерцијални комуникации е одговорен нивниот нарачател, а за нивната усогласеност со закон одговорниот уредник во давателот на аудиовизуелната медиумска услуга.

(7) Не е дозволен каков било облик на аудиовизуелна комерцијална комуникација која промовира дрога, цигари или други производи од тутун, како и алкохол и алкохолни пијалаци , освен вино и пиво.

(8) Аудиовизуелните комерцијални комуникации за вино и за пиво не смеат:

- конкретно да бидат наменети за малолетници, а особено не смеат да прикажуваат малолетници како ги консумираат,
- да го поврзуваат нивното консумирање со подобрена физичка способност или со возење,
- да создаваат впечаток дека нивното консумирање придонесува за општествен или сексуален успех,
- да тврдат дека виното и пивото имаат терапевтски свойства или дека се стимуланс, седатив или средства за решавање на личните конфликти,
- да поттикнуваат нивно неумерено консумирање или да ја претставуваат апстиненцијата или умереноста во негативно светло и
- да нагласуваат дека високиот процент алкохол е позитивен квалитет на алкохолните пијалаци.

(9) Не се дозволени аудиовизуелни комерцијални комуникации кои промовираат медицински производи и медицински третмани кои се достапни само на рецепт.

(10) Аудиовизуелните комерцијални комуникации за медицински производи и медицински третмани што се издаваат без лекарски рецепт не смеат да поттикнуваат нивна неразумна употреба, презентирајќи ги објективно и без преувеличување на нивните својства, во согласност со упатствата за нивно користење.

(11) Не се дозволени аудиовизуелни комерцијални комуникации за оружје, стрелачки и пиротехнички средства и фирмии кои нив ги продаваат.

(12) На јавниот радиодифузен сервис не му се дозволени аудиовизуелни комерцијални комуникации за политички партии, коалиции и нивни претставници, независни кандидати и носители на политички функции.

(13) Аудиовизуелните комерцијални комуникации не смеат да им предизвикаат физичка или морална штета на малолетните лица.

(14) Аудиовизуелните комерцијални комуникации што им се упатени на малолетните лица или во кои тие учествуваат, не смеат:

- директно да ги наговараат малолетните лица да купат или изнајмат производ или услуга користејќи го нивното неискуство или лековерност,
- директно да ги охрабруваат малолетните лица да бараат од родителите или од други лица да им ги купат рекламираните производи или услуги,

- да ја искористуваат посебната доверба која малолетните лица ја имаат во родителите, наставниците или други личности и

- да ги прикажуваат малолетните лица во опасни ситуации.

(15) Аудиовизуелните комерцијални комуникации што се составен дел или ги придржуваат емисите за деца, а се однесуваат на храна и пијалаци кои содржат хранливи материји и супстанции со хранлив или физиолошки ефект, конкретно од видот масти, заситени масни киселини, сол/натриум и шекери, чие прекумерно внесување во вкупната исхрана не е препорачливо, не смеат да:

- содржат неточни или заведувачки информации за хранливата вредност на производот,
- сугерираат дека одредена храна или пијалак е замена за овошје и/или зеленчук и

- охрабруваат нездрави навики за јадење и пиење какви што се неумерено, претерано или неконтролирано конзумирање.

(16) Аудиовизуелните комерцијални комуникации задолжително се емитуваат на македонски јазик, со македонски превод или на јазикот на соодветната етничка заедница.

(17) Аудиовизуелните комерцијални комуникации треба да бидат:

- во согласност со важечките законски прописи што се однесуваат на лојалната конкуренција и

- вистинити и чесни, да не ја заведуваат јавноста и да не се против интересите на потрошувачите.

(18) Аудиовизуелните комерцијални комуникации не смеат да влијаат врз уредничката независност на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги.

(19) Одредбите од овој член на соодветен начин се применуваат и на аудиокомерцијалните комуникации.

(20) Давателите на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги можат да утврдат кодекс на однесување во врска со емитување на несоодветни аудиовизуелни комерцијални соопштенија, што ги придржуваат или се вклучени во детски програми, а се однесуваат на храна или пијалаци што содржат хранливи материји и материји со хранлив или психолошки ефект, особено масти, трансмасни киселини, сол/натриум и шекери, чиешто претерано внесување не е препорачано во нормалната исхрана.

Член 54 **Спонзорство**

(1) Спонзорираните аудио или аудиовизуелни медиумски услуги или програми не смеат директно да поттикнуваат купување или изнајмување на стоки или услуги, особено преку нивно посебно промотивно препорачување.

(2) Во спонзорираните аудио или аудиовизуелни медиумски услуги или програми треба да биде јасно означено дека се работи за спонзорирана програма. Спонзорот треба јасно да биде идентификуван со името, логото и/или каква било друга ознака на спонзорот, како што е спомнување на неговите производи или услуги или негов карактеристичен знак, на соодветен начин, на почетокот, за време и/или на крајот на програмата.

(3) Во спонзорираните аудио или аудиовизуелни медиумски услуги или програми, нивната содржина, а во случај на радиодифузија и нивниот распоред не смее, во ниту еден случај, да претрпи влијание што би имало ефект врз одговорноста и уредничката независност на давателот на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги.

(4) Правилата за спонзорство се уредуваат со подзаконски акт што го донесува Агенцијата.

(5) Не е дозволено спонзорство на вести, актуелно-информационни програми за тековните настани и на верски програми.

(6) Аудио или аудиовизуелните медиумски услуги или програми не смеат да бидат спонзорирани од правни или физички лица чија главна дејност е производство или продажба на цигари и други производи од тутун.

(7) Не е дозволено спонзорство на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги или програми од страна на физички или правни лица чија главна дејност е производство или продавање на производи или давање на услуги, а чие рекламирање е забрането согласно со овој закон.

(8) Како отстапување од ставот (7) на овој член физички или правни лица чии активности вклучуваат производство или продажба на медицински производи и/или медицински третмани, можат да спонзорираат аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во овој случај може да се промовира само нивното име или имиц, но не и конкретни медицински производи или медицински третмани достапни исклучиво на лекарски рецепт.

(9) Не е дозволено идентификување на спонзорот во текот на документарните и на програмите за деца.

Член 55

Пласирање на производи

(1) Забрането е пласирањето производи.

(2) Како отстапување од ставот (1) на овој член, пласирањето на производи е дозволено во следниве видови на програми:

- кинематографски дела, филмови и серии направени за аудиовизуелни медиумски услуги, спортски програми и лесни забавни програми или

- во случаи кога за тоа не се плаќа, односно кога бесплатно се обезбедуваат стоки или услуги како што се продукцијски реквизити или награди со цел за нивно вклучување во програмата.

(3) Отстапувањето од ставот (2) алинеја 1 на овој член не важи за програми за деца.

(4) Програмите кои содржат пласирање на производи, нивната содржина, а во случај на телевизиско еmitување и нивниот распоред не смее, во ниту еден случај да претрпи влијание што би имало ефект врз одговорноста и уредничката независност на давателот на аудиовизуелните медиумски услуги.

(5) Во програмите кои содржат пласирање на производи треба да бидејасно означен дека се работи за програма во која има пласирање на производи. Овие програми мора да бидат соодветно означени на почетокот и на крајот на програмата и при продолжување на програмата по секоја пауза за рекламирање, со цел да се избегне забуна кај гледачите.

(6) Програмите кои содржат пласирање на производи не смеат директно да поттикнуваат купување или изнајмување стоки или услуги, особено преку нивно посебно промотивно препорачување.

(7) Во програмите кои содржат пласирање на производи не смее да му се придава претерана важност (истакнување или упатување) на производот за кој стапува забор.

(8) Не е дозволено пласирање на цигари и други производи од тутун и пласирање производи на физички или правни лица чија главна дејност е производство или продавање на цигари и други производи од тутун.

(9) Не е дозволено пласирање на медицински производи и медицински третмани што се издаваат само со лекарски рецепт.

(10) Одредбите од овој закон со кои се уредува пласирањето на производи ќе се применуваат за програми што ќе бидат произведени по влегувањето во сила на овој закон.

V.2. Обезбедување на аудиовизуелни медиумски услуги по барање (нелинеарни аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

Член 56

Обезбедување на аудиовизуелни медиумски услуги по барање

(1) Давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање е должен пред да започне со обезбедување на одреден вид аудиовизуела медиумска услуга по барање да достави пријава за евидентирање во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање кој се води во Агенцијата, за што Агенцијата му издава потврда за регистрација.

(2) Пријавата се доставува на образец изготвен од Агенцијата и истиот се објавува на веб страницата на Агенцијата.

(3) Пријавата особено треба да содржи:

- назив на услугата и нејзина идентификација,
- фирмата, седиштето и даночниот број на давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, како и името и презимето на одговорното лице на давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање,
- видот на услугата и краток опис на истата и
- датум на започнување со обезбедување на услугата.

(4) Со пријавата од ставот (3) на овој член се доставува извадок од Централниот регистар и технички опис со детални технички карактеристики за начинот на кој ќе се обезбедува услугата.

(5) Доколку пријавата не е целосна согласно со ставовите (3) и (4) на овој член, Агенцијата писмено ќе го извести подносителот на пријавата истата да ја дополни и достави во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето.

(6) Агенцијата не смее да одбие да го евидентира давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, односно да ја издае потврдата од ставот (1) на овој член доколку пријавата ги содржи сите податоци од ставовите (3) и (4) на овој член.

(7) Агенцијата е должна потврдата од ставот (1) на овој член да ја издае во рок од пет работни дена од денот на приемот на пријавата, односно од денот на истекот на дополнителниот рок од ставот (5) на овој член, доколку пријавата ги содржи сите податоци од ставовите (3) и (4) на овој член.

(8) Доколку Агенцијата не постапи согласно со ставот (7) на овој член се смета дека потврдата за регистрација е издадена.

(9) Давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање е должен да ја извести Агенцијата за секоја промена на податоците наведени во пријавата во рок од 30 дена од денот на настанатата промена. Агенцијата е должна да ја внесе промената на податоците во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, во рок од три дена од денот на приемот на известувањето.

Член 57

Регистар на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање

(1) Агенцијата води регистар на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, кој особено треба да ги содржи:

- фирмата и седиштето, како и име и презиме на одговорното лице на давателот на аудиовизуелни услуги по барање,
- начинот на кој се обезбедува услугата,
- подрачјето на кое се врши дејноста,

- видот на услугата и краток опис на истата и
- датумот на започнување со обезбедување на услугата, како и секоја извршена промена при обезбедувањето на услугата.

(2) Агенцијата ги објавува на својата веб страница податоците од регистарот од ставот (1) на овој член имајќи ја предвид заштитата на личните податоци.

(3) Формата и содржината на регистарот од ставот (1) на овој член ги пропишува Агенцијата.

Член 58

Бришење од регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање

Агенцијата ќе го избрише давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање од регистарот од членот 57 од овој закон, доколку:

- давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање во писмена форма ја извести Агенцијата дека престанал да ја врши дејноста,

- давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање престане да ја извршува дејноста во период подолг од една година,

- давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање повеќе не ги исполнува техничките услови за пренос на аудиовизуелни програми,

- давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање не започне да ја врши дејноста во рок од три месеци од датумот за започнување на обезбедување на услугата наведен во пријавата од членот 56 став (3) од овој закон,

- на давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање со правосилна судска одлука му е забрането вршење на дејност и

- давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање престанал да постои.

Член 59

Надоместок за обезбедување на аудиовизуелни медиумска услуга по барање

За обезбедување на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се плаќа годишен надоместок за надзор на сметка на Агенцијата согласно со членот 142 од овој закон.

Член 60

Промоција на производство и пристап до европски дела

(1) Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, тогаш кога тоа е изводливо и со соодветни средства, треба да го промовираат производството и пристапот до европски дела. Таквото промовирање може да се однесува, меѓу другото, на:

- финансискот придонес за производство и стекнување на права за европски дела или

- застапеноста и/или поставеноста на европските дела во каталогот со програми.

(2) На барање на Агенцијата давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се должни во рокот утврден во барањето на Агенцијата да и достават документи во врска со имплементацијата на одредбата од ставот (1) на овој член.

V.3. Обезбедување на телевизиско или радио емитување (линеарни медиумски услуги)

V.3.1. Општи одредби

Член 61

Начела

Радиодифузерите при вршењето на дејноста треба да ги почитуваат следниве начела:

- негување и развој на хуманите и моралните вредности на човекот и заштита на приватноста и достоинството на личноста,

- еднаквост на слободите и правата независно од полот, расата, националното, етничкото и социјалното потекло, политичкото и верското убедување, имотната и општествената положба на човекот и граѓанинот,

- поттикнување на духот на толеранцијата, заемното почитување и разбирање меѓу индивидите од различно етничко и културно потекло,

- заштита на идентитетот на жртвите на насилиство,

- почитување на пресумпција на невиност,

- поттикнување на меѓународно разбирање и соработка, чувство на јавноста за правичност и за одбрана на демократските слободи,

- отвореност на програмите за изразување на различните култури што се составен дел на општеството,

- зачувување и негување на националниот идентитет, јазичната култура и домашното творештво,

- објективно и непристрасно прикажување на настани со еднаков третман на различните гледишта и мислења и овозможување на слободно оформување на мислењето на публиката за одделни настани и прашања,

- почитување на авторското право и сродните права,

- почитување на тајноста на изворот на информацијата,

- гарантирање на правото на одговор и исправка и

- самостојност, независност и одговорност на уредниците, новинарите и другите автори при создавањето на програмите и креирањето на уредувачката политика.

Член 62

Услови за обезбедување на телевизиско или радио емитување

(1) Дејноста обезбедување на телевизиско или радио емитување ја врши радиодифузер кој е запишан во Централниот регистар на Република Македонија, има седиште и уредништво во Република Македонија и има дозвола за телевизиско или радио емитување.

(2) Радиодифузер може да започне со обезбедување на телевизиско или радио емитување по добивање на дозвола за телевизиско или радио емитување.

(3) Дозволата од ставот (2) на овој член може да се издаде за подрачје на целата територија на Република Македонија, односно за државно ниво, за подрачје на одреден регион, односно за регионално ниво или за подрачје на одредено населено место со најблиската околина, односно за локално ниво, согласно со подзаконски акт донесен од страна на Агенцијата. Имателот на дозволата стекнува право да го емитува радио или телевизискиот програмски сервис во подрачјето, односно нивото за кое ја добил дозволата.

(4) Како подрачја на регионално ниво за кои се издава дозвола за вршење на радиодифузна дејност согласно со ставот (2) на овој член се сметаат зоните на распределба дефинирани во Планот Женева 06 кој е дел од Регионалната радиокомуникациска конференција за планирање на дигиталната радиодифузна служба во делови од регионите 1 и 3, во радиофреквенциските опсези 174-230 MHz и 470-862 MHz (RRC-06) на која и пристапила Република Македонија, освен зоната на распределба D1 - Црн Врв која се состои од два региона на емитување Скопје и Велес, односно подрачје на регионално ниво Скопје и подрачје на регионално ниво Велес. Подрачјето на регионално ниво Скопје ги содржи градот Скопје и општините Чучер Санчево, Арачиново, Илинден, Петровец, Зелениково, Студеничани и Сопиште. Подрачјето на регионално ниво Велес ги содржи општините Велес, Чашка, Свети Николе, Лозово, Градско, Росоман, Неготино и дел од општината Кавадарци.

(5) При обезбедување на телевизиско или радио еmitување преку ограничен ресурс како што се радиофреквенции или преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс на државно или регионално ниво, радиодифузерот е должен да обезбеди покриеност со сигнал на најмалку 80% од населението во Република Македонија, односно од населението во соодветниот регион.

(6) За обезбедување на телевизиско или радио еmitување покрај условите и обврските пропишани во овој закон, радиодифузерот треба да исполнува посебни минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови во зависност од програмскиот формат, пропишани со подзаконски акт донесен од страна на Агенцијата.

Член 63 **Начин на еmitување**

(1) Еmitување на телевизиски програмски сервис може да се врши преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс, јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс или преку сателит.

(2) Еmitување на радиопрограмски сервис може да се врши преку радиофреквенции, преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс, јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс или преку сателит.

Член 64 **Употреба на јазик**

(1) Радиодифузерите се должни да ја еmitуваат програмата на македонски јазик и кирилско писмо, а во случаите кога програмата е наменета за заедница која не е во мнозинство, на јазикот и писмото на таа заедница.

(2) Доколку програмските сервиси што се реemitуваат преку јавни електронски комуникациски мрежи се титтуваат на јазик различен од јазикот на кој оригинално се произведени, мора да бидат титтувани на македонски јазик, или на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, освен телешопингот и рекламиите.

(3) Програмите на странски јазици или деловите од нив што се еmitуваат на програмите на радиодифузерите треба да бидат преведени на македонски јазик, односно на јазикот на заедницата што не е во мнозинство.

(4) Одредбите од ставот (3) на овој член не се однесуваат на преноси на музички и сценски настани, на образовни програми за изучување на странски јазик, како и на деловите од програмите наменети за странци.

(5) Деловите од програмите што не се преведуваат се најавуваат на македонски јазик, односно на јазикот на заедницата што не е во мнозинство.

Член 65 **Видови на радиодифузери**

(1) Радиодифузер може да биде трговско радиодифузно друштво, јавно радиодифузно претпријатие или непрофитна радиодифузна установа.

(2) Трговско радиодифузно друштво можат да основаат правни и физички лица под услови утврдени со овој и друг закон.

(3) Јавно радиодифузно претпријатие се основа за целата територија на Република Македонија и врши функција на јавен радиодифузен сервис.

(4) Непрофитна радиодифузна установа може да се основа само за радио еmitување и тоа од страна само на образовни, културни и други установи и здруженија на граѓани и фондации со цел за да се задоволат потребите и интересите на специфични целни групи.

(5) Повеќе субјекти од ставот (4) на овој член можат да добијат дозвола за еmitување на програма на една радиофреквенција по принцип на поделба на времето за еmitување (тајмшеринг).

(6) Со исклучок на ставот (4) на овој член, универзитетот како високообразовна установа може да основа радио како посебна внатрешна организациона единица (студентско радио) без својство на правно лице.

(7) На, радиодифузери кои обезбедуваат телевизиско еmitување исклучиво наменето за рекламирање и телешопинг, како и за самопромовирање, соодветно се применуваат одредбите од овој закон.

Член 66 **Регистар на радиодифузери**

(1) Агенцијата води регистар на радиодифузери во Република Македонија, кој особено треба да содржи:

- фирма и седиште, како и име и презиме на одговорното лице на радиодифузерот,

- име и презиме на одговорниот уредник,

- адреса на уредништвото и адреса на одговорниот уредник,

- начин на еmitување на програмскиот сервис (радиофреквенција, дигитален терестријален мултиплекс, сателит, или јавна електронска комуникациска мрежа),

- ниво на гледаност/слушаност (државно, регионално или локално),

- подрачје(а) на кое ќе се врши дејноста,

- сервисна зона и локација на техничкото средство за еmitување, доколку се работи за радиотерестријално аналогно еmitување,

- знак за идентификација и

- програмски концепт.

(2) Агенцијата ги објавува на својата веб страница податоците од регистарот од ставот (1) на овој член имајќи ги предвид прописите за заштитата на личните податоци.

(3) Формата и содржината на регистерот од ставот (1) на овој член ги пропишува Агенцијата.

Член 67 **Програмски концепт на радиодифузер**

(1) Форматот на програмскиот сервис на радиодифузерот (општи или специјализирани) и основните суштински насоки за работата на радиодифузерот се утврдени со програмски концепт.

(2) Програмскиот концепт на радиодифузер треба да содржи и програмска структура со која особено се утврдува:

- класификација на програмите во одделни групи според нивниот вид, како и предвиден квантитативен процентуален сооднос меѓу групите и

- предвидена застапеност на програма произведена од страна на самиот радиодифузер (*in-house production*) и продукција на македонски аудио/аудиовизуелни дела.

(3) Програмскиот концепт за телевизиско еmitување треба да содржи и почетен износ на европски дела и дела од независни продуценти.

(4) За телевизиско еmitување на регионално или локално ниво, како и за непрофитна радиодифузна установа не важи одредбата од ставот (3) на овој член.

(5) Образецот на програмскиот концепт од ставот (1) на овој член го изготвува Агенцијата и го објавува на својата веб страница.

(6) Радиодифузерот е должен да спроведува најмалку 80% од програмскиот концепт за кој му е издадена дозволата во текот на една недела.

(7) За промена или дополнување на програмскиот концепт врз основа на кој радиодифузерот ја добил дозволата за телевизиско или радио еmitување, повеќе

од 20%, радиодифузерот мора да добие претходна согласност од Агенцијата. Барањето за добивање на согласност се доставува на образец изготвен од страна на Агенцијата и објавен на нејзината веб страница.

(8) Програмскиот концепт врз основа на кој радиодифузерот ја добил дозволата за телевизиско или радио емитување, како и неговите промени или дополнувања се објавуваат на веб страницата на Агенцијата.

(9) Програмскиот концепт врз основа на кој радиодифузерот ја добил дозволата за телевизиско или радио емитување е составен дел на договорот за работа кој се склучува меѓу радиодифузерот и уредниците, односно новинарите.

(10) Одговорниот уредник е одговорен за имплементацијата на програмскиот концепт на радиодифузерот.

(11) Агенцијата подетално ќе ги пропише форматите на програмските сервиси за телевизиските или радио радиодифузери.

(12) Програмскиот концепт од ставот (1) на овој член се доставува до Агенцијата во постапката на доделување на дозвола за телевизиско или радио емитување.

(13) Одредбите од овој член не се однесуваат на јавниот радиодифузен сервис.

V.3.2. Начин и постапка на издавање на дозвола за телевизиско или радио емитување

Член 68

Дозвола за телевизиско или радио емитување

Дозволата за телевизиско или радио емитување ја доделува Агенцијата за одредено ниво на гледаност или слушаност (државно, регионално или локално), а имателот на дозволата стекнува право да го емитува радио или телевизискиот програмски сервис во подрачјето за кое ја добил дозволата.

Член 69

Начин на доделување на дозвола

(1) За програмскиот сервис на терестријално радио што се емитува преку ограничен ресурс како што се радиофреквенции или преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс, дозволата за радио емитување ја доделува Агенцијата по пат на јавен конкурс.

(2) За програмскиот сервис на терестријална телевизија доколку се емитува преку ограничен ресурс може да се емитува само преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс за кој дозволата за телевизиско емитување ја доделува Агенцијата по пат на јавен конкурс.

(3) За програмскиот сервис на радио или телевизија што се емитува преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс или прекусателит, Агенцијата без јавен конкурс доделува дозвола за телевизиско или радио емитување.

(4) Постапката за доделување на дозвола за телевизиско или радио емитување е транспарентна и се води на начин што обезбедува еднаков, рамноправен и недискриминаторски третман на сите учесници во постапката.

(5) Агенцијата во соработка со Агенцијата за електронски комуникации, надлежното министерство, јавниот радиодифузен сервис и Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, а по претходна добиена согласност од Владата на Република Македонија донесува План за намена и распределба на капацитети на дигитален терестријален мултиплекс на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа кој има обврска за емитување на програмските сервиси на радиодифузе-

рите. Утврдувањето на намената и распределбата на капацитети се врши имајќи го предвид исполнувањето на целите утврдени во членот (2) од овој закон.

(6) Планот од ставот (5) на овој член, покрај другото, треба да содржи:

- број на телевизиски програмски сервиси (стандардна/висока дефиниција),
- број на радио програмски сервиси,
- капацитети предвидени за дополнителни услуги, други придружни информации и податоци и
- предвидени капацитети за премин кон емитување на телевизија во висока дефиниција или други нови технологии.

(7) Планот од ставот (5) на овој член се објавува во “Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата.

(8) Промената на Планот од ставот (5) на овој член не смее да ги намали параметрите за квалитетот на емитување на програмските сервиси на радиодифузите кои во моментот се емитуваат.

Член 70

Доделување на дозвола за телевизиско или радио емитување по пат на јавен конкурс

(1) Агенцијата ќе донесе одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за телевизиско или радио емитување, по службена должност или по прием на писмено барање од заинтересирана страна, во согласност со Планот за доделување и користење на радиофреквенциите, Планот за намена и распределба на капацитети на дигитален терестријален мултиплекс, како и во согласност со студијата од ставот (3) на овој член.

(2) Доколку согласно со Планот за доделување и користење на радиофреквенциите или Планот за намена и распределба на капацитети на дигитален терестријален мултиплекс се утврди дека нема слободни радиофреквенции, или капацитети, Агенцијата во рок од осум дена од денот на приемот на барањето од ставот (1) на овој член ќе донесе одлука со која истото ќе го одбие.

(3) Одлуката од ставот (2) на овој член е конечна, а против истата може да се поднесе тужба пред надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.

(4) Доколку согласно со Планот за доделување и користење на радиофреквенциите, или Планот за намена и распределба на капацитети на дигитален терестријален мултиплекс се утврди дека има слободни радиофреквенции, или капацитети Агенцијата ќе изработи студија со која ќе ја утврди оправданоста за објавување на јавен конкурс, а особено од аспект на исполнувањето на целта на овој закон, како и од аспект на потребите на публиката. За да ги утврди потребите на публиката за телевизиско или радио емитување во соодветната сервисна зона, како и за видот, односно форматот на програмските сервиси за кои треба да се објави конкурс, Агенцијата може да спроведе јавно истражување.

(5) Доколку студијата од ставот (4) на овој член се изработува заради објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за телевизиско или радио емитување, по писмено барање од заинтересирана страна, Агенцијата е должна истата да ја изработи во рок од три месеци од денот на приемот на барањето и да ја објави на својата веб страница.

(6) Доколку согласно со Планот за доделување и користење на радиофреквенциите или Планот за намена и распределба на капацитети на дигитален терестријален мултиплекс се утврди дека има слободни радиофреквенции, или капацитети и доколку со студијата од ставот (4) на овој член се утврди дека има оправданост за објавување на јавен конкурс, Агенцијата во рок од

15 дена од денот на објавувањето на студијата ќе донесе одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за телевизиско или радио еmitување.

(7) Доколку со студијата од ставот (4) на овој член се утврди дека нема оправданост за објавување на јавен конкурс, Агенцијата во рок од осум дена од денот на објавувањето на студијата ќе донесе одлука со која ќе го одбие барањето од ставот (1) на овој член.

(8) Одлуката од ставот (7) на овој член е конечна, а против истата може да се поднесе тужба пред надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.

(9) Одлуката за објавување на јавниот конкурс за доделување на дозвола за телевизиско или радио еmitување содржи образложение особено за причините за објавување на јавниот конкурс и се објавува во "Службен весник на Република Македонија", на веб страницата на Агенцијата, како и во најмалку два дневни весници од кој едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија.

(10) Право на учество на јавниот конкурс има домашно и странско правно и физичко лице.

(11) Домашно правно лице чии основачи се и странски лица регистрирани во земите во кои согласно со прописите на тие земји не е дозволено или не е возможно да се утврди потеклото на основачкиот капитал, не може да учествува на јавниот конкурс.

(12) Рокот за поднесување на пријави по конкурсот тече од првиот нареден ден од денот на објавувањето на одлуката од ставот (9) на овој член во "Службен весник на Република Македонија".

Член 71

Содржина на одлуката за објавување на јавен конкурс

Одлуката за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за телевизиско или радио еmitување содржи:

- дејност (радио или телевизија) за која се распишува конкурсот,
- видот на програмскиот сервис, односно форматот утврден согласно со студијата од членот 70 од овој закон,
- нивото на гледаност/слушаност (државно, регионално или локално),
- подрајај(а) на кое ќе се врши дејноста,
- радиофреквенција(и) или капацитет во дигитален терестријален мултиплекс,
- број на дозволи за телевизиско или радио еmitување,
- услови кои треба да се исполнат согласно со актот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови од членот 62 став (3) од овој закон, како и техничките карактеристики и параметри определени од страна на Агенцијата за електронски комуникации согласно со Законот за електронските комуникации и прописите донесени врз основа на него,

- критериуми за оценување и начин на бодирање согласно со членот 74 од овој закон,

- времетраење на дозволата согласно со членот 79 од овој закон,

- местото и времето кога може да се подигне конкурсната документација и висината и начинот на плаќање на надоместокот за документацијата,

- висината и начинот на плаќање на надоместоците утврдени со овој закон,

- висината и начинот на плаќање на надоместоците за користење на радиофреквенција или повеќе радиофреквенции ако се дел на една дозвола, односно висина и начин на плаќање за еmitување преку слободен канал на мултиплекс,

- документацијата што треба да се поднесе заедно со пријавата согласно со членот 73 став (3) од овој закон,

- начинот за поднесување на пријавите и крајниот рок за поднесување на пријавите кој не може да биде пократок од 60 и подолг од 90 дена од денот на објавувањето на одлуката за објавување на јавниот конкурс во "Службен весник на Република Македонија";

- адреса, место, датум и време на јавното отворање на пријавите,

- лице за контакт од кого кандидатите можат да добијат дополнителни информации,

- рок во кој ќе биде донесена одлуката за доделување на дозволата кој не може да биде подолг од 30 дена од денот на јавното отворање на пријавите и

- рок кој не може да биде подолг од седум дена во кој кандидатите ќе бидат известени за донесената одлука за доделување на дозволата, а која треба да содржи детално образложение со наведување на причините за донесување на одлуката.

Член 72 **Конкурсна документација**

Агенцијата е должностна во конкурсната документација детално да ги образложи и допрецизира сите одредби од одлуката за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за телевизиско или радио еmitување.

Член 73 **Пријава за учество на јавниот конкурс**

(1) Кандидатите на конкурсот поднесуваат пријави на посебен образец чија форма и содржина ги пропишува Агенцијата и истиот треба особено да содржи:

- име и презиме, адреса, факс, е-маил и акт за државјанство на кандидатот или фирма и седиште на правното лице, доколку кандидатот е правно лице,

- природата и обемот на учество кој ќе го има кандидатот во сопственичката структура на радиодифузерот и негово учество во сопственичката структура во други радиодифузери, доколку ја има,

- име или назив, матичен или даночен број на други физички или правни лица, кои ќе учествуваат во сопственичката структура на радиодифузерот и нивното учество во други радиодифузери, доколку ги има,

- податоци за други правни или физички лица кои би можеле да имаат значително влијание врз уредничката политика на радиодифузерот од аспект на поврзани лица во смисла на овој закон,

- седиштето каде што ќе биде радиодифузерот, како и седиштето каде што ќе се носат уредничките одлуки и

- рок на започнување со вршење на дејноста.

(2) Образецот од ставот (1) на овој член се објавува на веб страницата на Агенцијата.

(3) Кон пријавата од ставот (1) на овој член се доставува следнава документација:

- понуден програмски концепт,

- доказ за регистрација на правното лице,

- доказ за сопственичката структура на правното лице,

- понудени технички, просторни, финансиски и кадровски услови, согласно со актот од членот 62 став (6) од овој закон и деловен план (технички проект со опис на постојната и планираната студиска опрема, особено во сегментот на продукцијата и податоци за постојната и планираната кадровска структура),

- доказ дека кандидатот не е во стечај и/или во процес на ликвидација издаден од надлежен орган на домицилната држава, или изјава од кандидатот дека не е во стечај и/или во процес на ликвидација заверена на нотар,

- соодветна исправа како доказ дека на кандидатот не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност од регистар или евидентција, или изјава од кандидатот дека не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност заверена на нотар,

- извештај за билансот на состојба и податоци од билансот на успех потврдени од Централниот регистар за последните две години, односно за странско правно лице, ревизорски извештај издаден од странска реномирана институција регистрирана за вршење на ревизија и кој треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот обезбедувач во последните две години,

- документи што го гарантираат финансирањето на деловниот план, односно на дејноста,

- изјава заверена на нотар дека ќе ги почитува техничките карактеристики и параметри утврдени во одлуката за објавување на јавен конкурс, а определени од страна на Агенцијата за електронски комуникации согласно со Законот за електронските комуникации и прописите донесени врз основа на него,

- изјава заверена на нотар дека ќе ги почитува понудените технички, просторни, финансиски и кадровски услови, како и обврските во понудениот деловен план,

- изјава заверена на нотар дека не ги прекршува одредбите од Главата IV на овој закон,

- изјава заверена на нотар дека ги прифаќа условите наведени во конкурсната документација,

- изјава заверена на нотар дека не постои судир на интереси согласно со Законот за спречување на судир на интереси и

- други податоци и документи што подносителот ги смета за корисни при одлучувањето за доделување дозвола.

Член 74

Критериуми за оценување

(1) Агенцијата ги оценува пријавите врз основа на следниве критериуми:

- предвидена застапеност на програма произведена од страна на самиот радиодифузер (in-house production) и продукција на македонски аудио или аудиовизуелни дела,

- квалитет, жанровска и тематска разновидност на содржините, со што ќе се даде придонес за поголема разновидност и плурализам на македонскиот пазар,

- застапеноста на програми со кои се поттикнува развој и зачувување на националната култура,

- предвидена застапеност на програми од независни продуценти и на европски аудиовизуелни дела,

- техничките услови за производство на програмите,

- просторните услови за вршење на дејноста,

- бројот и структурата на вработените потребни за вршење на дејноста,

- Финансиската способност за остварување на дејноста за времето за кое се доделува дозволата и понудените гаранции,

- понуден рок на започнување со вршење на дејноста и

- понудено време на дневно емитување.

(2) Доколку дозволата се однесува за телевизиско или радио емитување на регионално или локално ниво, освен критериумите од ставот (1) на овој член, дополнителен критериум е понудената застапеноста на програми што ќе третираат настани, информации и други содржини од значење за подрачјето во кое ќе се емитува програмата.

(3) Агенцијата во одлуката за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за телевизиско или радио емитување од членот 71 од овој закон, го утврдува начинот на бодирање на критериумите од ставовите

(1) и (2) на овој член, при што на критериумите од ставот (1) алинеи 1, 2 и 3 на овој член треба да им биде доделен најголем дел од вкупниот број на бодови.

Член 75 **Одлука за доделување на дозвола**

(1) Јавниот конкурс за доделување на дозвола за телевизиско или радио емитување е успешен доколку е примена најмалку една пријава која ги исполнува условите утврдени во конкурсот.

(2) Пред донесувањето на одлуката за доделување на дозвола за телевизиско или радио емитување, Агенцијата може да разменува информации со кандидатите заради појаснување на одредени делови од нивните понуди на начин утврден во Деловникот за работа на Агенцијата.

(3) Одлуката за доделување на дозвола за телевизиско или радио емитување со детално образложение се објавува во "Службен весник на Република Македонија" и на веб страницата на Агенцијата.

(4) Одлуката од ставот (3) на овој член особено треба да содржи:

- образложение за причините за изборот на кандидатот,

- податоци за избраниот најповолен кандидат,

- дејност (радио/телевизија),

- нивото на гледаност/слушаност (државно, регионално или локално),

- подрачје(а) на кое ќе се врши дејноста,

- начин на емитување на програмскиот сервис (радиофреквенција, капацитет од дигитален терестријален мултиплекс),

- период на важност на дозволата,

- начин на пресметка и начин на плаќање на надоместокот за дозволата,

- формат на програмскиот сервис,

- рок на започнување со вршење на дејноста,

- последиците за непочитување на рокот за започнување со вршење на дејноста и

- упатство за правен лек.

(5) Одлуката од ставот (3) на овој член може да содржи и други податоци во согласност со документацијата на јавниот конкурс, поднесената понуда, како и согласно со одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на него.

(6) Одлуката од ставот (3) на овој член Агенцијата е должна да им ја достави на сите учесници на конкурсот во рок од седум дена од денот на нејзиното донесување.

(7) Одлуката од ставот (3) на овој член е конечна, а учесниците на конкурсот кои не се задоволни од одлуката имаат право во рок од 30 дена од денот на приемот на истата да поднесат тужба до надлежниот суд. Постапката пред надлежниот суд е итна.

Член 76 **Доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс**

(1) За доделување на дозвола за телевизиско или радио емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс или преку сателит, не се распишува јавен конкурс и дозволата се доделува по барање на заинтересирана страна на начин и постапка утврдени со овој закон.

(2) Дозволата од ставот (1) на овој член ја доделува Агенцијата

(3) Барањето од ставот (1) на овој член треба особено да содржи:

- име и презиме, адреса, факс, е-майл и акт за државјанство на барателот или фирма и седиште на правното лице, доколку барателот е правно лице,

- природата и обемот на учество кој ќе го има барателот во сопственичката структура на радиодифузерот и негово учество во сопственичката структура во други радиодифузери, доколку ја има,

- име или назив и матичен или даночен број на други физички и правни лица, кои ќе учествуваат во сопственичката структура на радиодифузерот и нивното учество во други радиодифузери, доколку ги има,

- податоци за други правни и физички лица кои би можеле да имаат значително влијание врз уредничката политика на радиодифузерот од аспект на поврзани лица, во смисла на овој закон,

- седиштето каде што ќе биде радиодифузерот, како и седиштето каде што ќе се носат уредувачките одлуки,

- дејност (радио/телевизија),

- нивото, односно подрачјето на гледаност, односно слушаност на кое ќе се врши дејноста,

- техничкото средство за еmitување (јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс или сателит и

- рок на започнување со вршење на дејноста.

(4) Со барањето од ставот (1) на овој член се доставува и предговор за еmitување на програмскиот сервис, заверен на нотар, склучен со операторот на јавната електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс или со операторот на сателит, како и документацијата определена во членот 73 став (3) од овој закон.

(5) Образецот на барањето од ставот (1) на овој член го изготвува Агенцијата и истиот се објавува на веб страницата на Агенцијата.

(6) Доколку барањето не ги содржи податоците од ставовите (3) и (4) на овој член, Агенцијата во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето ќе го извести за тоа барателот и ќе го задолжи во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето да го дополни барањето.

(7) Агенцијата ќе ја донесе одлуката за доделување на дозволата од ставот (1) на овој член во рок од три месеци од денот на приемот на уредното барање, доколку утврди дека барателот ги исполнува условите и обврските утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа на него и доколку на барателот не му била одземена дозвола за телевизиско или радио еmitување во последните пет години.

(8) Пред да ја донесе одлуката од ставот (7) на овој член Агенцијата може да побара од барателот појаснување на одредени делови од барањето и документацијата од ставовите (3) и (4) на овој член, на начин утврден во Деловникот за работа на Агенцијата.

(9) Агенцијата одлуката за доделување на дозвола ќе ја објави на својата веб страница.

Член 77

Издавање на дозвола за телевизиско или радио еmitување

(1) По приемот на одлуката за доделување на дозвола за телевизиско или радио еmitување од членот 75 или 76 од овој закон, избраниот најповолен кандидат, односно барателот за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс треба да се регистрира во соодветниот регистар како трговско радиодифузно друштво или непрофитна радиодифузна установа.

(2) Агенцијата ќе ја издаде дозволата за телевизиско или радио еmitување во рок од 15 дена од денот на приемот на регистрацијата од ставот (1) на овој член.

(3) Агенцијата за електронски комуникации врз основа на дозволата за радио еmitување со користење на радиофреквенции издава одобрение за користење на радиофреквенции согласно со Законот за електронските комуникации.

(4) Агенцијата е должна во рок од пет дена од денот на издавањето на дозволата за еmitување преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс, или преку јавна електронска комуникациска мрежа, писмено да го извести операторот преку кој ќе се еmitува програмскиот сервис.

(5) Операторот на дигитален терестријален мултиплекс ќе склучи договор со радиодифузерот кој од Агенцијата има добиено дозвола за телевизиско или радио еmitување, за еmitување на неговиот програмски сервис во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето од ставот (4) на овој член, согласно со одредбите од Законот за електронските комуникации кои се однесуваат на еmitувањето преку дигитален терестријален систем.

(6) Операторот на јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс ќе склучи договор со радиодифузерот кој од Агенцијата има добиено дозвола за телевизиско или радио еmitување, за еmitување на неговиот програмски сервис во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето од ставот (4) на овој член почитувајќи ги принципите на објективност, транспарентност и недискриминација. Радиодифузерите се должни склучените договори да ги достават до Агенцијата во рок од 15 дена од денот на нивното склучување.

(7) Доколку страните од ставовите (5) и (6) на овој член не постигнат договор во утврдениот рок, Агенцијата за електронски комуникации по барање на една од страните поведува постапка за решавање на спор согласно со одредбите од Законот за електронските комуникации.

Член 78

Содржина на дозвола за телевизиско или радио еmitување

(1) Дозволата за телевизиско или радио еmitување од членот 77 став (2) од овој закон содржи:

- податоци за носителот на дозволата,

- начин на еmitување на програмскиот сервис (радиофреквенции, дигитален терестријален мултиплекс, сателит или јавна електронска комуникациска мрежа),

- нивото на гледаност/слушаност (државно, регионално или локално),

- подрачје(а) на кое ќе се врши дејноста,

- детални податоци за сопственичката структурата во согласност со овој закон,

- знак за идентификација,

- програмски концепт,

- датум на започнување со вршење на дејноста утврден во пријавата на кандидатот односно во барањето за добивање на дозвола,

- период на важност на дозволата и

- начинот на пресметка и начинот на плаќање на на-доместоците.

(2) Во дозволата за телевизиско или радио еmitување од членот 77 став (2) од овој закон треба да се наведе дека имателот на дозволата е должен да работи во согласност со овој закон, прописите донесени врз основа на него, како и во согласност со условите утврдени во дозволата.

Член 79

Времетраење на дозвола за телевизиско или радио еmitување

(1) Дозволата за телевизиско или радио еmitување на трговските радиодифузни друштва и на непрофитните радиодифузни установи се доделува за временски период од девет години со можност за продолжување на истата.

(2) Дозволата за телевизиско или радио еmitување може да се продолжи на барање на носителот за време од девет години. Барањето се доставува до Агенцијата во рок не подолг од шест месеци пред истекот на важноста на дозволата и истата се продолжува со одлука на Советот во рок не подолг од 30 дена од денот на приемот на барањето.

(3) При разгледување на барањето од ставот (2) на овој член, Агенцијата треба да го има предвид приносот на радиодифузерот за поголема разновидност и плуралитет на македонскиот пазар.

(4) Дозволата за вршење на радиодифузна дејност не може да се пренесува на друго лице.

(5) Против одлуката на Советот со која се одбива барањето за продолжување на дозволата, имателот има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истата. Постапката пред надлежниот суд е итна.

Член 80

Надоместок за дозвола за телевизиско или радио еmitување

(1) За дозволата за телевизиско или радио еmitување радиодифузерите со исклучок на јавниот радиодифузен сервис, плаќаат годишен надоместок на сметка на Агенцијата согласно со овој закон.

(2) Висината на надоместокот за дозволата се определува врз основа на следнива формула: $((\text{Н} \times \text{БДП} / 200.000) \times \text{Рт} \times \text{Кп}) + \text{А}$, каде што:

Н - е број на вкупното население во подрачјето предвидено со дозволата, претставено како бодови, според последните податоци од Државниот завод за статистика.

БДП - е бруто домашен производ по жител, изразено во евра, а претставено како бодови, според последните податоци од Државниот завод за статистика,

Рт - е коефициент каде што за телевизиска програма е $\text{Рт}=1$, а за радиопрограма е $\text{Рт}=1/4$,

Кп - е коефициент кој во зависност од форматот на радиодифузниот сервис изнесува за:

- програма на трговско радиодифузно друштво што опфаќа информативни, играчки, документарни, образовни, програми од областа на културата, уметноста и хуманитарните науки, спортски, музички и забавни програми изнесува од 0,75 до 1,

- специјализирани програми на трговско радиодифузно друштво чии содржини се од ист вид (спортски, музички, културни, образовни и друго), изнесува од 1,15 до 1,5,

- програми на трговско радиодифузно друштво наменети за телешопинг изнесува 2,5 и

- за програма на непрофитна радиодифузна установа изнесува 0,25 и

А - е константа која изнесува 100 бода за радио и 200 бода за телевизија.

(3) Вредноста на еден бод изнесува 1 евро пресметано во денарска противвредност по средниот курс на еврото според Народната банка на Република Македонија на денот на плаќањето.

(4) Начинот на пресметувањето, фактуирањето и наплатата на надоместокот за дозволата за телевизиско или радио еmitување ги утврдува Агенцијата врз основа на горенаведената формула со подзаконски акт. Висината на надоместокот за дозволата за телевизиско или радио еmitување Агенцијата ја соопштува на почетокот на календарската година по добивањето на податоците од Државниот завод за статистика.

(5) Годишниот надоместок се плаќа за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата за телевизиско или радио еmitување во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата.

(6) Надоместоците што се платени за годината во која на радиодифузерите им е одземена дозволата за телевизиско или радио еmitување, односно за годината во која престанала нејзината важност не се враќаат.

Член 81

Надоместок за користење на радиофреквенции

За користење на радиофреквенциите се плаќа годишен надоместок на сметка на Агенцијата за електронски комуникации согласно со Законот за електронските комуникации.

Член 82

Одземање на дозвола за телевизиско или радио еmitување

Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или радио еmitување пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистратот на радиодифузери во следниве случаи, по претходно доставено писмено известување доколку:

- имателот на дозволата не започне со вршење на дејноста во рокот утврден во дозволата,

- имателот на дозволата престанал со еmitување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини,

- имателот на дозволата подолго од 30 дена од денот на започнување со вршење на дејноста, утврден во дозволата, не ги исполнил техничките, просторните, финансиските и кадровските услови што ги понудил во постапката на доделување на дозволата, а врз основа на извршен стручен надзор согласно со членот 30 од овој закон,

- имателот на дозволата дал неточни податоци кои биле важни за донесување на одлуката за доделување на дозволата,

- по издавањето на дозволата ќе настанат околности што претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста,

- имателот на дозволата не го плати надоместокот во законски утврдениот рок,

- не се отстрани недозволена медиумска концентрација согласно со овој закон и

- на радиодифузерот со правосилна судска одлука му е забрането вршење на дејност.

Член 83

Постапка за одземање на дозвола

(1) Советот покренува постапка за одземање на дозвола за телевизиско или радио еmitување по предлог на директорот на Агенцијата.

(2) Предлогот од ставот (1) на овој член се доставува до сите членови на Советот во писмена форма со детално обrazложение за причините за одземање на дозволата, а согласно со случаите од членот 82 од овој закон.

(3) Советот е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот од ставот (1) на овој член да донесе одлука со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

(4) Доколку Советот донесе одлука за одземање на дозволата истата мора да биде образложена и објавена во "Службен весник на Република Македонија", на веб страницата на Агенцијата и во најмалку два дневни весници од кој единствен весник е на јазикот на земјата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија.

Член 84

Право на судска заштита против одлуката за одземање на дозвола

(1) Одлуката за одземање на дозволата за телевизиско или радио еmitување е конечна, а против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.

(2) Постапката пред надлежниот суд е итна.

Член 85

Престанок на важност на дозвола по сила на закон

(1) Дозволата за телевизиско или радио еmitување престанува да важи по сила на закон во следниве случаи:

- со истекот на рокот за кој е доделена,
- со писмена изјава на имателот со која се известува Агенцијата дека престанува со еmitувањето на радио или телевизиска програма,
- ако имателот на дозволата престанал да постои,
- со одземање на дозволата од страна на Агенцијата,
- ако настапи стечај на имателот на дозволата или
- ако настапи ликвидација на имателот на дозволата.

(2) За престанок на важност на дозволата за телевизиско или радио еmitување по сила на закон Советот не носи одлука. Агенцијата ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери доколку дозволата престанала да му важи согласно со ставот (1) на овој член.

Член 86

Стечај или ликвидација на трговско радиодифузно друштво

(1) Над трговско радиодифузно друштво може да се спроведе постапка за ликвидација или да се отвори стечајна постапка согласно со закон.

(2) Одредбата од ставот (1) на овој член не се однесува на јавниот радиодифузен сервис.

V.3.3. Програмски принципи, права и обврски

Член 87

Настани со ексклузивни права за еmitување

(1) Радиодифузер врз основа на добиени ексклузивни права е должен да еmitува настани за кои се смета дека се од големо значење за општеството, на начин со кој на најмалку 80% од јавноста во Република Македонија ќе им го овозможи следењето на таквите настани преку директно или одложено еmitување на телевизија со слободен пристап (бесплатна телевизија) утврдено во одлуката од членот 88 од овој закон.

(2) Радиодифузерите не смеат да ги користат ексклузивните права за еmitување настани од големо значење за општеството на начин со кој публиката во други држави ќе биде оневозможена да го следи настанот што таа земја го пријавила како настан од големо значење.

Член 88

Утврдување на листа на настани од големо значење

(1) Советот донесува одлука со која утврдува листа на настани (национални или меѓународни) за кои смета дека се од големо значење за општеството и притоа одредува дали тие настани треба да бидат во целост или делумно достапни за директен пренос или онаму каде што е тоа неопходно или соодветно за јавниот интерес, а од објективни причини, во целост или делумно дос-

тапни преку одложен пренос. Одлуката треба да содржи и дополнителни податоци за тоа што треба да направат заинтересираните радиодифузери за да се почитува листата на настани од големо значење утврдена во другите држави.

(2) Агенцијата е должна за одлуката од ставот (1) на овој член да ја извести Европската комисија и Комитетот за прекугранична телевизија на Советот на Европа.

(3) Одлуката од ставот (1) на овој член Советот е должен да ја донесе навремено и на јасен и транспарентен начин согласно со членот 10 од овој закон.

Член 89

Право на кратко известување

(1) Секој радиодифузер, под фер, разумни и недискриминачки услови, има право на кратко известување за настани за кои постои висок интерес кај јавноста за кои ексклузивни права има радиодифузер од Република Македонија.

(2) Доколку радиодифузер од Република Македонија нема ексклузивни права за еmitување на настан за кој постои висок интерес кај јавноста, пристапот до информации за настанот се обезбедува од друг радиодифузер од Република Македонија кој ги има ексклузивните права. Условите треба да се соопштат навремено пред случајувањето на настанот за кои постои висок интерес кај јавноста за да им се даде доволно време на другите радиодифузери за користење на таквото право.

(3) Агенцијата го гарантира пристапот до настаните од ставовите (1) и (2) на овој член на тој начин што на радиодифузерот му овозможува слободен избор на кратки исечоци од преносниот сигнал на другиот радиодифузер со најмалку означување на нивниот извор. Начинот за пристап до преносниот сигнал го пропишува Агенцијата, врз основа на претходно добиено мислење од Агенцијата за електронски комуникации.

(4) Радиодифузерот може, наместо пристап до преносниот сигнал од ставот (3) на овој член, да оствари пристап до настаните од ставовите (1) и (2) на овој член и со присуство на местото на таквите настани заради снимање на краток исечок или со користење на снимен материјал од радиодифузерот кој има ексклузивни права за пренос на настанот за кој постои висок интерес кај јавноста.

(5) Кратко известување, во смисла на овој член, се смета известување во траење од најмногу една и пол минута. Кратките известувања се користат единствено во вести и спортски магазини кои не можат да се состојат само од кратки известувања на радиодифузерот, а во аудиовизуелните медиумски услуги по барање може да се користат само доколку радиодифузерот е и давател на аудиовизуелни медиумски услуги по барање и доколку истите ги нуди со одложен временски период.

(6) Радиодифузерот кој еmitува настан за кој постои висок интерес кај јавноста може од радиодифузерот кој бара пристап да му побара само плаќање на стварните трошоци кои ги имал заради обезбедување на обврската за пристап. Предвидениот надоместок не смее да ги надмине дополнителните трошоци директно настанати со овозможување на пристапот.

(7) Правото на кратко известување мора да се оствари на начин што нема да влијае на текот на настаните.

(8) Кога настанот за кој постои висок интерес кај јавноста се состои од повеќе организациски самостојни настани, секој самостоен настан во поглед на остварување на правата за краткото известување ќе се смета за настан за кој постои висок интерес кај јавноста.

(9) Кога настанот за кој постои висок интерес кај јавноста трае два или повеќе дена, радиодифузерот има право секој ден да обезбеди една кратко известување за тој настан.

(10) Радиодифузерот кој го искористил правото на кратко известување мора да му овозможи еднократно користење на снимката на друг радиодифузер кој настанот не можел да го сними и има право да бара надоместок за пропорционален, односно сразмерен дел од стварните трошоци како и наведување на неговото име на објавата.

V.3.4. Програмски стандарди

Член 90

Времетраење на дневно еmitување кај радиодифузерите

(1) Радиодифузерите што вршат дејност на државно ниво се должни да еmitуваат најмалку 18 часа дневно програма на радио и најмалку 12 часа дневно програма на телевизија.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, дополнителните програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис, утврдени во членот 107 став (5) од овој закон можат да еmitуваат и помал број часови програма дневно.

(3) Радиодифузерите што вршат дејност на регионално ниво се должни да еmitуваат најмалку 12 часа дневно програма на радио и најмалку 8 часа дневно програма на телевизија.

(4) Радиодифузерите што вршат дејност на локално ниво се должни да еmitуваат најмалку 10 часа дневно програма на радио и најмалку 6 часа дневно програма на телевизија.

(5) Непрофитните радиодифузни установи се должни да еmitуваат најмалку 4 часа дневно програма на радио.

(6) Во дневната програма не се смета еmitувањето на неподвижни слики, тест сигнали и други видови на аудио и аудиовизуелен материјал кои не се опфатени со дефинициите за аудиопрограма и за аудиовизуелна програма од членот 3 од овој закон.

Член 91

Обврски на радиодифузерите за еmitување на европски дела и дела од независни продуценти

(1) Телевизиските радиодифузери кои еmitуваат телевизиски програмски сервиси на државно ниво, тогаш кога тоа е изводливо и со соодветни средства треба да обезбедат најмалку 51% од вкупно еmitуваните програми во текот на годината да бидат европски аудиовизуелни дела при што не се смета времето одредено за вести, спортски настани, игри, рекламирање, телетекст и телешопинг услуги.

(2) Радиодифузерите кои еmitуваат телевизиски програмски сервиси на државно ниво се должни од буџетот наменет за програми да издвојат најмалку 10% за Европски аудиовизуелни дела од независни продуценти, при што најмалку половина од истите треба да бидат произведени во последните пет години.

(3) Обврската од ставовите (1), (2) и (5) на овој член радиодифузерите треба да ја исполнат прогресивно, врз основа на соодветни критериуми, во согласност со остварувањето на медиумските функции (информативна, образовна и забавна).

(4) Правилата за остварување на обврските од овој член се уредуваат со подзаконски акт што го донесува Агенцијата.

(5) Како отстапување од ставот (1) на овој член јавниот радиодифузен сервис е должен на најмалку еден телевизиски програмски сервис на македонски јазик да обезбеди не помалку од 60% од вкупно еmitуваните програми во текот на годината да бидат европски аудиовизуелни дела.

(6) Во уделот на европски дела спаѓаат и аудиовизуелни дела од сопствено производство и македонски аудиовизуелни дела.

(7) Исполнувањето на обврските од ставовите (2) и (5) на овој член од страна на јавниот радиодифузен сервис се составен дел на годишниот извештај за работа на јавниот радиодифузен сервис за претходната година.

(8) Обезбедувањето аудио и аудиовизуелни дела од независни продуценти согласно со ставот (2) на овој член, јавниот радиодифузен сервис го врши согласно со годишната програма за работа на јавниот радиодифузен сервис за наредната година.

Член 92

Обврски на радиодифузерите за еmitување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во Република Македонија

(1) Радиодифузерите се обврзани дневно да еmitуваат најмалку 30% програма изворно создадена во Република Македонија на македонски јазик или на јазиците на немнозинските заедници кои живеат во Република Македонија почнувајќи од 2014 година. Од 2015 година обврската од 30% се зголемува на 40%. Од 2016 година обврската од 40% се зголемува на 50%.

(2) Како отстапување од ставот (1) на овој член јавниот радиодифузен сервис е обврзан дневно да еmitува најмалку 40% програма изворно создадена во Република Македонија на македонски јазик или на јазиците на немнозинските заедници кои живеат во Република Македонија. Од 2015 година обврската од 40% се зголемува на 50%. Од 2016 година обврската од 50% се зголемува на 60%. Обезбедувањето на програмскиот сервис на Собранијскиот канал се иззема од овие обврски.

(3) Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член не се однесуваат на програмските сервиси од специјализиран формат.

(4) Телевизиските радиодифузери од општ формат се обврзуваат во текот на неделата да еmitуваат најмалку осум часа, а јавниот радиодифузен сервис најмалку 14 часа, вокално и/или вокално-инструментална музика на македонски јазик или на јазиците на етничките заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, од која 50% треба да биде забавна вокално и/или вокално-инструментална музика, а 50% народна вокално и/или вокално-инструментална музика.

(5) Јавниот радиодифузен сервис е обврзан на најмалку еден телевизиски и еден радио програмски сервис на македонски јазик и на телевизискиот и радио програмскиот сервис на јазиците на етничките заедници кои не се во мнозинство во Република Македонија, дневно да обезбеди најмалку 45% од еmitуваната вокална и/или вокално-инструментална музика изворно создадена во Република Македонија да биде на македонски јазик или на јазикот на етничките заедници кои не се мнозинство. Од 2014 година, обврската од 45% се зголемува на 50%.

(6) Радиодифузерите се обврзани најмалку половина од обврската за музика утврдена во ставовите (4) и (5) на овој член да го остварат во периодот од 7,00 до 19,00 часот.

(7) Правилата за спроведување на обврските од овој член подетално ги пропишува Агенцијата.

(8) Националните телевизиски радиодифузери од општ формат се обврзани годишно да произведуваат и еmitуваат најмалку 10 часа, а јавниот радиодифузен сервис најмалку 30 часа домашна документарна програма во периодот од 7,00 до 19,00 часот.

(9) Националните телевизиски радиодифузери од општ формат се обврзани годишно да произведуваат и еmitуваат најмалку 20 часа, а јавниот радиодифузен сервис најмалку 30 часа домашна игрana програма од 7,00 до 19,00 часот.

(10) За исполнување на обврските утврдени во ставовите (8) и (9) на овој член, националните телевизиски радиодифузери имаат право на надоместок за покривање на трошоците во висина од 50% што се исплатува од Буџетот на Република Македонија. Начинот на исплата на средствата и висината на средствата за покривање на трошоците се утврдуваат со подзаконски акт што го донесува Владата на Република Македонија.

(11) Домашната документарна програма од ставот (8) на овој член и домашната игрana програма од ставот (9) на овој член се сметаат дека се програми од јавен интерес за Република Македонија.

(12) Радиодифузерите се обврзуваат најмалку половина од процентот од обврските од ставовите (1) и (2) на овој член да го остварат од 7,00 до 19,00 часот.

(13) Радиодифузерите се обврзани дневно да обезбедат најмалку 30% од еmitуваната вокална и/или вокално-инструментална музика да биде на македонски јазик или на јазикот на етничките заедници кои не се мнозинство во Република Македонија. Од 2014 година обврската од 30% се зголемува на 40%. Оваа одредба не се однесува за јавниот радиодифузен сервис.

Член 93

Користење на телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање

(1) Радиодифузерите можат да користат телефонски услуги со додадена вредност, вклучувајќи го и телефонското гласање, освен во вести, во информативна и образовна програма, во верски служби и проповеди и во програми за деца.

(2) Во програмите на непрофитните радиодифузни установи не е дозволено користење на телефонски услуги со додадена вредност.

(3) Правилата за користење на телефонски услуги со додадена вредност во другите видови програми ги пропишува Агенцијата.

Член 94

Еmitување игри на среќа

(1) Радиодифузерите можат да еmitуваат игри на среќа организирани само од субјекти со лиценца од надлежен орган за организирање игри на среќа.

(2) Јавниот радиодифузен сервис на своите програми не може да организира и да еmitува игри на среќа со обложување на спортски натпревари.

Член 95

Поврзување во единствен систем

(1) Радиодифузерите што вршат дејност на локално ниво можат да се поврзуваат во единствен систем за еmitување на заедничка програма, само по претходно доставено известување до Агенцијата, но не подолго од 4 часа во текот на 24 часа.

(2) Радиодифузерите што се поврзуваат во единствен систем за еmitување на заедничка програма се должни да ја известат Агенцијата за програмскиот концепт за заедничката програма и да именуваат одговорен уредник на програмата.

Член 96

Следење на изборна кампања

(1) За време на изборна кампања радиодифузерите се должни да ги почитуваат прописите со кои се регулираат изборите во Република Македонија.

(2) Агенцијата врши активности поврзани со изборите во Република Македонија во согласност со прописите со кои се регулираат изборите во Република Македонија.

Член 97

Идентификација на радиодифузер

(1) Радиодифузер треба да има свој знак за идентификација.

(2) Знакот за идентификација на радиодифузерот, мора да биде континуирано истакнат за време на еmitување на телевизиската програма, односно да се еmitуваат најмалку еднаш во текот на еден реален час на радиопрограмата.

(3) Во случаите кога радиодифузер еmitува програма во единствен систем, во текот на траењето на таа програма тие, исто така, се должни да ги истакнуваат знаците на идентификација.

(4) Радиодифузер не може да употребува знак за идентификација поинаков од оној утврден во дозволата за вршење на радиодифузна дејност.

(5) Радиодифузерот за секоја промена на знакот за идентификација е должен да достави примерок од истиот до Агенцијата.

V.3.5. Рекламирање и телешопинг

Член 98

Услови за рекламирање и телешопинг

(1) Рекламирањето и телешопингот треба да бидат јасно препознатливи и одвоени од другите делови на програмата. За да не се спречува употребата на нови реклами техники, освен со оптички и/или звучни средства рекламирањето и телешопингот можат да се одвојат од другите делови на програмата и со просторни средства.

(2) Правилата за новите реклами техники ги пропишува Агенцијата.

Член 99

Начин на рекламирање и телешопинг

(1) Рекламирањето и телешопинг спотовите по правило се еmitуваат во бло-ко-ви вметнати меѓу програмите. Изолирани реклами и телешопинг спотови, освен оние во преноси на спортски настани, треба да биде исклучок.

(2) Телешопинг прозорците мора да бидат јасно означени со оптички и звучни средства и да имаат непрекинато времетраење од минимум 15 минути.

(3) Не е дозволен телешопинг на медицински производи кои се предмет на авторизација за маркетинг, како и на медицински третмани.

(4) Рекламирање и телешопинг не може да се еmitува и во програми за деца чие времетраење е еднакво или пократко од 30 минути.

(5) Во програмите за деца кои траат повеќе од 30 минути (без времето одвоено за рекламирање и телешопинг) може да се еmitуваат реклами и/или телешопинг спотови еднаш за секој период од 30 минути.

(6) Не е дозволено да се еmitува рекламирање и телешопинг во верски служби или проповеди.

(7) Не е дозволено да се еmitува рекламирање во програмите на непрофитните радиодифузни установи.

(8) Рекламирањето и телешопингот треба да бидат вметнати во програмите на радиодифузерите така што нема да се загрозат интегритетот и вредноста на програмата и правата на имателите на права, а при тоа водејќи сметка за природните паузи, за времетраењето и за видот на програмата.

(9) Телевизиските и кинематографските филмови, освен сериските и документарните филмови, како и вести може да се прекинат за еmitување реклами и/или телешопинг спотови еднаш за секој предвиден период од најмалку 30 минути.

Член 100

Времетраење на рекламирање и телешопинг спотовите

(1) Времетраењето на рекламирањето и на телешопинг спотовите во програмите на радиодифузерите, освен за јавниот радиодифузен сервис, не смее да изнесува повеќе од 12 минути на еден реален час.

(2) Ставот (1) на овој член не се применува на:

- објави на радиодифузерот во врска со неговите сопствени програми и помошни производи директно изведени од тие програми и објави за спонзорство и пласирање на производи и

- соопштенија од јавен интерес и апели за добротворни цели што радиодифузерите ќе ги емитуваат бесплатно и ќе ги означат како „бесплатно емитување“.

Член 101

Забрана за учество во реклами и телешопинг на одредени лица

Во рекламите и телешопингот не смеат да бидат прикажувани, визуелно или тонски, лицата кои редовно презентираат вести и актуелни информативни емисии.

Член 102

Информативни активности на државните тела

Државните органи, органите на државната управа, јавните претпријатија, единиците на локалната самоуправа, јавните установи и институции како и правните лица со јавни овластувања, доколку во годишниот буџет имаат предвидено средства за информирање и запознавање на јавноста со своите услуги или активности се должни истите да ги реализираат на недискриминарен, објективен и транспарентен начин во постапка утврдена со Законот за јавни набавки.

Член 103

Времетраење на рекламирањето кај јавниот радиодифузен сервис

(1) Времетраењето на рекламирањето кај јавниот радиодифузен сервис не може да изнесува повеќе од 8 минути од времето на емитување во текот на еден реален час.

(2) Одредбата од ставот (1) на овој член не се однесува на:

- објави на радиодифузерот во врска со неговите сопствени програми и помошни производи директно изведени од тие програми и објави за спонзорство и пласирање на производи и

- соопштенија од јавен интерес и апели за добротворни цели што радиодифузерите ќе ги емитуваат бесплатно и ќе ги означат како „бесплатно емитување“.

(3) Јавниот радиодифузен сервис за емитување на реклами може да ги прекинува само играната, спортската и забавната програма.

(4) На јавниот радиодифузен сервис не му е дозволено рекламирање во периодот од 17,00 до 21,00 часот на телевизиските програмски сервиси и од 9,00 до 14,00 часот на радио програмските сервиси, освен во преноси и интегрални снимки на спортски натпревари, програма од сопствена продукција, друга програма произведена во Република Македонија, културни манифестации и настани од големо значење утврдени согласно со овој закон.

VI. ЈАВЕН РАДИОДИФУЗЕН СЕРВИС

Член 104

Македонска радио-телевизија

(1) Функциите на јавен радиодифузен сервис во Република Македонија ги врши Македонската радио-телевизија (во натамошниот текст: МРТ).

(2) Република Македонија е основач на МРТ и истата има статус на јавно претпријатие и работи на начин и под услови утврдени со овој закон и актите донесени врз основа на него.

(3) МРТ како јавен радиодифузен сервис во Република Македонија е независна од кој било државен орган, друго јавно правно лице или трговско друштво и треба во уредувачката и деловната политика да биде непристрасна кон нив.

(4) МРТ врши дејност од јавен интерес во областа на радиодифузијата во Република Македонија што опфаќа производство и обезбедување на радио и телевизиски програми и програмски сервиси согласно со членот 107 од овој закон преку исполнување на програмски обврски, стандарди и начела согласно со членовите 91, 92, 110 и 111 од овој закон.

(5) МРТ има седиште во Скопје.

(6) МРТ основа регионални продукциони центри.

(7) Скратениот назив на Македонската радио-телевизија е МРТ.

(8) Имотот и средствата за работа на МРТ ги користи и со нив управува МРТ на начин и под услови утврдени со овој закон.

(9) Новинарите и уредниците во МРТ, како и лицата кои директно се инволвираат во производството и продукцијата на програмите во МРТ немаат статус на јавни службеници.

Член 105

Финансирање на МРТ

(1) МРТ се финансира од радиодифузната такса, од емитување на аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации, донацији, продажба на програма и услуги и од средства обезбедени во Буџетот на Република Македонија за тековната година, согласно со овој закон и Законот за контрола на државната помош.

(2) Донациите од ставот (1) на овој член не смеат да влијаат или да ја нарушаат уредувачката независност на МРТ.

(3) МРТ е должна за набавката на аудио или аудиовизуелни дела, односно на програмски содржини да склучи посебен договор со обезбедувачот на аудио или аудиовизуелни дела, односно на програмски содржини.

(4) Начинот и постапката на спроведување на јавни конкурси, начинот и постапката за набавката на аудио или аудиовизуелни дела, односно на програмски содржини и склучување на договорите се утврдува со акт донесен од директорот на МРТ кој треба да обезбеди транспарентност, економичност, ефикасност и ефективност во управувањето на финансиските средства на МРТ, согласно со годишната програма за работа на МРТ за наредната година, овој закон и актите кои проилегуваат од него.

(5) За постигнување и одржување на поголем степен на програмски и техничко-технолошкиот развој на јавниот радиодифузен сервис можат да се издвојуваат средства и од Буџетот на Република Македонија за таа намена.

Член 106

Годишен извештај и годишна програма за работа на МРТ

(1) МРТ е должна да донесе годишен извештај за работа за претходната година и Годишна програма за работа за наредната година.

(2) Годишната програма за работа за наредната година МРТ е должна да ја достави до Собранието на Република Македонија најдоцна до 30 октомври во тековната година и истата особено треба да содржи:

- програма за работа за наредната година со планирани активности особено за исполнување на програмите обврски на МРТ согласно со овој закон и

- финансиски план за наредната година кој ги содржи планираните приходи и расходи на МРТ за наредната година групирани по структура и по организациона структура на МРТ, како и предвидените капитални инвестиции на МРТ за наредната година.

(3) Во прилог на годишната програма за работа на МРТ за наредната година се доставува и усвоената годишна програма за работа на МРТ за тековната година.

(4) Финансискиот план од ставот (2) алинеја 2 на овој член го одобрува Собранието на Република Македонија најдоцна до 31 декември во тековната година.

(5) Годишниот извештај за работа за претходната година МРТ е должна да го достави до Собранието на Република Македонија на разгледување најдоцна до 31 март во тековната година и истиот особено треба да содржи:

- извештај за реализација на програмата за работа од претходната година,

- финансиски извештај за реализација на финансискиот план од претходната година и годишна сметка, со податоци за реализирани приходи, расходи, побарувања и обврски од претходната година групирани по структура и по организациона структура на МРТ и

- ревизорски извештај од независен меѓународен овластен ревизор и ревизорски извештај од Државниот завод за ревизија, доколку е извршена ревизија од него, како и ставот на МРТ во однос на резултатите од извршената ревизија.

(6) Во прилог на годишниот извештај за работа на МРТ за претходната година се доставува и усвоената годишна програма за работа на МРТ за претходната година.

(7) Годишниот извештај за работа за претходната година и годишната програма за работа за наредната година се објавуваат на веб страницата на МРТ.

Член 107

Програми и програмски сервиси од јавен интерес што ги обезбедува МРТ

(1) МРТ во Република Македонија обезбедува најмалку еден телевизиски програмски сервис на македонски јазик и телевизиски програмски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници.

(2) МРТ во Република Македонија обезбедува најмалку два радиопрограмски сервиси на македонски јазик и еден радиопрограмски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници.

(3) МРТ обезбедува посебни радиопрограми наменети за соседните земји и Европа на странски јазици.

(4) МРТ обезбедува посебни радиопрограми наменети за информирање на иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во соседните земји, во Европа и на другите континенти на македонски и на

јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници.

(5) МРТ обезбедува најмалку еден радио и еден телевизиски програмски сервис преку сателит и/или интернет наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници.

(6) МРТ го обезбедува програмскиот сервис на Собранискиот канал утврден во Законот за Собранието на Република Македонија.

(7) Програмската одговорност за Собранискиот канал од ставот (6) на овој член ја има Собранието на Република Македонија.

(8) МРТ обезбедува посебни радио и телевизиски програми на програмските сервиси од ставовите (1) и (2) на овој член во кои се запазени регионалните и локалните посебности на Република Македонија.

(9) За бројот на програмските сервиси од ставовите (1), (2) и (5) на овој член одлучува Програмскиот совет на МРТ по предлог на директорот на МРТ.

Член 108

Еmitување на програмските сервиси

(1) Програмските сервиси и програмите на МРТ од членот 107 ставови (1), (2), (3), (4) и (6) од овој закон ги еmitува ЈП Македонска радиодифузија, како оператор на јавна комуникациска мрежа.

(2) Програмските сервиси на МРТ од членот 107 став (5) од овој закон ги пренесува ЈП Македонска радиодифузија, доколку поради технички или други причини ЈП Македонска радиодифузија не е во можност да ги пренесува овие програмски сервиси на МРТ, истите може да ги пренесува друг оператор на јавна комуникациска мрежа врз основа на претходно склучен договор со МРТ по спроведена постапка на јавна набавка во согласност со закон.

(3) Соодветно на расположливите средства и програмата за развој на МРТ, МРТ има право да ги користи и применува новите технологии во однос на своите програми и програмски сервиси.

Член 109

Трошоци за пренос, еmitување и обезбедување на програмските сервиси

(1) Трошоците кои ги има ЈП Македонска радиодифузија за пренос и еmitување на програмските сервиси и програмите на МРТ, освен за преносот на програмските сервиси и програмите од членот 107 ставови (4), (5) и (6) од овој закон се обезбедуваат од радиодифузната такса согласно со овој закон.

(2) Трошоците кои ги има ЈП Македонска радиодифузија за пренос и еmitување на програмските сервиси и програмите од членот 107 ставови (4), (5) и (6) од овој закон се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

(3) Трошоците кои ги има МРТ за обезбедување на програмските сервиси од членот 107 ставови (1) и (2) од овој закон се обезбедуваат од средствата од радиодифузната такса, еmitување на аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации, донацији, продажба на програма и услуги согласно со овој закон. Доколку овие средства не се доволни за целосно покривање на трошоците утврдени во овој став, истите можат да се дообезбедат од Буџетот на Република Македонија.

(4) Трошоците кои ги има МРТ за обезбедување на радиопрограмите од членот 107 ставови (3) и (4) од овој закон се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

(5) Трошоците кои ги има МРТ за обезбедување на програмскиот сервис од членот 107 став (5) од овој закон се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

(6) Трошоците кои ги има МРТ за обезбедување на програмскиот сервис, односно Собранискиот канал од членот 107 став (6) од овој закон, се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

Член 110

Обврски на МРТ во однос на програмите и програмските сервиси кои ги емитува

МРТ е должна при производството и обезбедувањето на радио и телевизиските програми и програмските сервиси од членот 107 од овој закон да:

- создава и емитува програми достапни за целокупната јавност во државата со цел за активно да придонесува за создавање и развој на слободното мислење и информирање на јавноста и да биде двигател на демократските процеси во државата,

- развива и планира програмска шема во интерес на целокупната јавност, а програмите да бидат наменети за сите сегменти на општеството без дискриминација, притоа водејќи сметка за специфичните општествени групи,

- обезбеди постојано, вистинито, целосно, неприспособено, праведно и навремено информирање создавајќи и емитувајќи високо квалитетни програми за сите важни политички, економски, социјални, здравствени, културни, образовни, научни, религиски, еколошки, спортски и други настани и случувања во Република Македонија, земјите од Европа и од светот,

- ја промовира и унапредува културата на јавен дијалог и да овозможи аренда за широка јавна дебата по прашања од јавен интерес,

- не застапува и да не заштитува ставови или интереси на одредена политичка партија, политички, религиски или други групи, а програмите кои ги создава и емитува да бидат заштитени од влијание на властта, политички организации или други центри на економска и политичка моќ,

- придонесува за почитување и промоција на основните човекови права и слободи, приватноста, достоинството, угледот и честа на индивидуата, толеранцијата, разбирањето и почитувањето на различностите, чувството за мир, правда, демократските вредности и институциите, заштита на малолетници, еднаквоста меѓу половите, сузбијање на дискриминацијата и придобивките од граѓанското општество,

- создава програми кои придонесуваат за негување и унапредување на знаењето и разбирањето за културниот идентитет на заедниците, да ги почитува културните и религиозни разлики и да ја поттикнува културата на јавен дијалог со цел да се зацврствува заемното разбирање и толеранција за унапредување на односите меѓу различните заедници во мултиетничка и мултикултурна средина,

- ја информира јавноста за регионалните и локалните посебности и настани во Република Македонија и да обезбеди отворена и слободна расправа по сите прашања од јавен интерес,

- информира, едуцира и емитува емисии за зачувување на културното и природното наследство, за заштита на околната и здравјето на луѓето, како и заштита на потрошувачите,

- информира и едуцира за другите култури, особено за Европските,

- информира и да емитува за настани за поврзани со функционирањето на меѓународните организации и нивните институции, особено оние чија членка е Република Македонија или планира да биде,

- ги негува и развива говорните и јазичните стандарди на сите заедници во Република Македонија, како и на дијалектите кои се говорат во неа,

- ги негува, поттикнува и развива сите облици на домашно аудио и аудиовизуелно творештво кои придонесуваат за развој на македонската култура и културата на заедниците кои живеат во Република Македонија и да придонесува за нивна меѓународна афирмација,

- обезбеди продукција и емитува на македонски аудио и аудиовизуелни дела на независни продуценти,

- создава и емитува високо квалитетна програми со забавна содржина наменети за секоја возраст,

- промовира наука и да создава и емитува високо квалитетни образовни емисии во рамките на кои ќе биде дисеминирана цела палета на содржини од религиозни и социјални до научни и технолошки/информатички тематики,

- поддржува создавање и развој на прекугранични радио и телевизиски проекти согласно со меѓународните договори и соработката со радио и телевизиски радиодифузни компании од соседните и други држави,

- емитува театарски содржини,

- промовира спорт и рекреативни активности и да пренесува спортски настани од земјата и странство на кои учествуваат македонските национални тимови или спортисти, како и помалку застапените спортови, односно спортски настани,

- создава и емитува програми од национален интерес наменети за спречување на криминалот, општествено неприфатливото и ризично однесување и промовирање на безбедноста во заедницата,

- создава и емитува програми кои се однесуваат на поттикнување на претприемчивоста и економијата,

- создава и емитува програми кои се однесуваат на поттикнување на медиумската писменост,

- емитува кинематографски играчки, документарни и други филмови,

- планира, развива, прилагодува, создава и емитува програми наменети за лица со сетијна попреченост, односно лица со оштетен слух и оштетен вид,

- создава и емитува програми наменети за информирање на иселениците и на граѓаните на Република Македонија кои не живеат во неа и

- обезбеди услови за користење и развој на современи техничко-технолошки стандарди во производството на програмата и да подгответ план за премин во дигитална технологија, а особено за премин во телевизија со висока дефиниција.

Член 111 Стандарди и начела

При продукција или презентација на програмите, новинарите и уредниците во МРТ, како и лицата кои директно се инволвираат во производството и продукцијата на програмите во МРТ, покрај другото се должни да:

- се придржуваат кон начелото на вистинитост, непристрасност и сеопфатност на информациите,

- се придржуваат кон начелото на политичка избалансираност и плурализам на гледишта,

- обезбедуваат непристрасни, сеопфатни и важни информации и истите да ги презентираат јасно, недвосмислено и на начин на кој граѓаните ќе имаат можност слободно да го формираат своето мислење,

- не застапуваат или фаворизираат ставови или интереси на одредена политичка партија, здружение, личен интерес, религија или идеологија и во програмите еднакво да го уважуваат мислењето и уверувањето на другите,

- ја почитуваат приватноста, достоинството, угледот и честа на индивидуалата,

- се придржуваат кон начелото на уставност и законитост во формирањето на информациите и програмите, вклучувајќи ја забраната за поттикнување на културна, етничка, религиозна, полова, расна, национална или други форми на нетолеранција,

- се придржуваат кон начелото на политичка независност и автономија на новинарите,

- прават јасна разлика меѓу информациија, односно настан и став и

- ги почитуваат критериумите за квалитет, стручност, културни вредности и професионална компетентност во смисла на достигнатите национални и европски признати највисоки професионални стандарди и етички принципи за независно новинарство и квалитет на програма.

Член 112

Архивирање на аудио и аудиовизуелните дела на МРТ

(1) МРТ е должна да обезбеди долгорочко архивирање на аудио и аудиовизуелните дела кои се создаваат или се создале при вршењето на дејноста, како дел од аудиовизуелното богатство на Република Македонија и да обезбеди нивно трајно користење со соодветен квалитет.

(2) Аудио и аудиовизуелните дела од ставот (1) на овој член се достапни за јавноста преку плаќање на соодветен надоместок за обезбедување на нивна копија и испорака, по цена базирана на реален трошок.

(3) Начинот на архивирање на аудио и аудиовизуелните дела од ставот (1) на овој член, начинот на достапност до јавноста и висината на надоместокот од ставот (2) на овој член ги пропишува МРТ во согласност со програмата за развој на МРТ.

(4) Снимките од работата на Собранието, собраниските комисии и тела, јавните расправи и други важни настани претставуваат трајна архивска граѓа. Копија од истите се чува во библиотеката на Собранието и Државниот архив на Република Македонија, на јазик што го зборува пратеникот во оригинал без превод. Библиотеката на Собранието мора да обезбеди секој граѓанин по писмено барање и надоместок на трошоците да може да гледа и користи копија од снимките.

Член 113

Обезбедување влијание на јавноста

(1) МРТ е должна предлог-програмата за работа за наредната година со планирани активности особено за исполнувањето на програмските обврски на МРТ согласно со овој закон и предлог-програмата за развој на МРТ јавно да ги објави на својата веб страница, со цел да обезбеди јавна расправа, односно да им овозможи на сите заинтересирани страни да можат да ги изразат своите мислења, гледишта и ставови по однос на истите.

(2) Рокот на траење на јавната расправа од ставот (1) на овој член не смее да биде пократок од 30 дена од денот на објавувањето на предлог-програмите од ставот (1) на овој член.

(3) Коментарите, забелешките и предлозите на публиката за работењето на МРТ се објавуваат на веб страницата на МРТ заедно со одговорите на Програмскиот совет.

Член 114

Статут на МРТ

(1) Работењето, организацијата, управувањето и раководењето во МРТ, актите и постапката за нивно донесување, како и други прашања од значење за работењето на МРТ поблиску се уредуваат со Статутот на МРТ.

(2) Статутот на МРТ особено содржи одредби за:

- заштитен знак и седиште на МРТ,

- изработка и употреба на печати,

- застапување на МРТ,

- органи на МРТ и нивните надлежности,

- организациона структура на МРТ,

- начин и услови за обезбедување на програмска одговорност,

- постапка и начин на именување и разрешување на член на Надзорниот одбор на МРТ и на директорот и заменикот на директорот на МРТ,

- општите и другите акти на МРТ и постапка за нивно донесување,

- обезбедување транспарентност во работата на МРТ,

- постапката на спроведување на јавни конкурси и склучување на договори утврдени со овој закон и

- други прашања од значење за активностите и работата на МРТ.

(3) Статутот на МРТ се објавува во "Службен весник на Република Македонија" и на веб страницата на МРТ.

Член 115

Органи на МРТ

Органи на МРТ се:

- Програмски совет на МРТ,

- Надзорен одбор на МРТ и

- директор и заменик на директорот на МРТ.

Член 116

Програмски совет на МРТ

(1) Програмскиот совет на МРТ ги штити интересите на јавноста во поглед на програмските содржини кои ги емитува и се грижи за остварување на интересите, целите и надлежностите на МРТ.

(2) Со цел да се обезбеди уредувачка и новинарска независност и самостојност, Програмскиот совет на МРТ не смее да ги прегледува одделните емисии или други делови на програми пред истите да бидат емитувани, односно не може да донесува одлуки и ставови за нивното емитување.

(3) Програмскиот совет на МРТ е составен од 13 члена.

(4) Членовите на Програмскиот совет на МРТ треба да ја претставуваат различноста на македонското општество со соодветна застапеност на двета пола.

(5) Програмскиот совет на МРТ донесува Деловник за својата работа во согласност со овој закон и Статутот на МРТ.

Член 117

Овластени предлагачи на членови на Програмскиот совет на МРТ

(1) Членовите на Програмскиот совет на МРТ ги именува и разрешува Собранието на Република Македонија на предлог на следниве овластени предлагачи:

- Интеруниверзитетската конференција предлага кандидат за еден член,

- Националната установа Албански театар предлага кандидат за еден член,

- Националната установа Турски театар предлага кандидат за еден член,

- Минозинското здружение на новинари предлага кандидат за два члена,

- Здружението на единиците на локалната самоуправа предлага кандидати за три члена и

- Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија предлага кандидати за пет члена.

(2) Кандидатите за членови на Програмскиот совет на МРТ треба да бидат државјани на Република Македонија со високо образование и треба да се истакнати лица кои во јавниот живот се познати по својата заложба за почитување на демократските вредности и начела, владеење на правото, градење и подигнување на највисоките вредности на уставниот поредок во Република Македонија, развојот на граѓанското општество, заштита на човековите права и слободи, како и слободата на изразување.

(3) Овластените предлагачи од ставот (1) алинеи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на овој член ги утврдуваат предлозите од своите редови по претходно објавен интерен конкурс.

(4) При утврдувањето на предлозите, овластените предлагачи од ставот (1) на овој член, треба да ја имаат предвид одредбата од членот 116 став (4) од овој закон и треба да водат сметка за условите за именување согласно со членот 119 од овој закон.

Член 118

Именување на членови на Програмскиот совет на МРТ

(1) При утврдувањето на предлогот на кандидати за членови на Програмскиот совет на МРТ, Комисија за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија води сметка за соодветна и правична застапеност на граѓаните на сите заедници кои живеат во Република Македонија.

(2) Мандатот на членовите на Програмскиот совет на МРТ е пет години со право на уште еден последователен мандат.

(3) Собранието на Република Македонија најмалку 60 дена пред истекот на мандатот на Програмскиот совет на МРТ упатува јавен повик до овластените предлагачи од членот 128 од овој закон за доставување на предлог на кандидати за членови на Програмскиот совет на МРТ.

(4) Овластените предлагачи од членот 117 од овој закон се должни предлозите да ги достават до Собранието на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на упатувањето на јавниот повик. Врз основа на доставените предлози од овластените предлагачи Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, во рок од 15 дена составува предлог на кандидати на Програмскиот совет на МРТ.

(5) Собранието на Република Македонија најдоцна 15 дена пред истекот на мандатот на Програмскиот совет на МРТ ќе ги именува новите членови на Програмскиот совет на МРТ.

(6) Програмскиот совет на МРТ може да работи доколку се именувани најмалку девет члена.

Член 119

Неспоивост на функции

(1) Членови на Програмскиот совет на МРТ не можат да бидат:

- пратеници, членови на Владата, именувани или избрани функционери, раководни лица во државен орган, орган на државната управа, единица на локалната самоуправа или регулаторни тела, директори или членови на управни одбори на јавни претпријатија,

- лица кои во последните пет години биле носители на јавни функции или биле раководни лица во орган на политичка партија или верска заедница,

- лица вработени во МРТ и надворешни лица со кои МРТ има склучено договор за извршување на одредени работи,

- лица кои извршуваат должност во органите на политичка партија и

- лица кои, како сопственици на удели или акции, како членови на органи на управување, или како вработени, имаат интерес во други радиодифузери, новински агенции, друштва за реклами и пропаганда, друштва за истражување на пазарот и јавното мислење, друштва за филмска дистрибуција, друштва за филмска продукција или на друштва кои обезбедуваат јавни електронски комуникациски мрежи и услуги.

(2) Доколку за време на мандатот на член на Програмскиот совет на МРТ се исполни некој од условите од ставот (1) на овој член истиот е должен да го извести претседателот, односно заменикот на претседателот на Програмскиот совет на МРТ.

Член 120

Разрешување на член на Програмскиот совет на МРТ

(1) Член на Програмскиот совет на МРТ може да биде разрешен пред истекот на рокот за кој е именуван во следниве случаи:

- настанување на причини поради кои едно лице не може да биде именувано за член на Програмскиот совет на МРТ, предвидени во овој закон,

- ако неоправдано отсуствува од три последователни седници на Програмскиот совет на МРТ,

- со поднесување на оставка или

- ако со правосилна судска одлука е осуден на казна затвор подолга од шест месеци или ако му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност.

(2) Престанокот на мандатот го утврдува Собранието на Република Македонија на предлог на Програмскиот совет на МРТ.

(3) За исполнување на условите за престанување на мандатот на член на Програмскиот советот на МРТ пред истекот на времето за кое е именуван, предвидени во ставот (1) на овој член претседателот, односно заменикот на претседателот на Програмскиот советот на МРТ е должен да го извести Собранието на Република Македонија во рок од пет дена од денот на исполнувањето на условите од ставот (1) на овој член. Во овој случај се применува постапката утврдена во членовите 117 и 118 од овој закон.

(4) Во случај кога член на Програмскиот совет на МРТ ќе биде разрешен пред истекот на рокот за кој е именуван, Собранието на Република Македонија ќе именува нов член на Програмскиот совет на МРТ за преостанатиот дел од мандатот на предлог на соодветниот овластен предлагач.

Член 121

Седници на Програмскиот совет на МРТ

(1) Програмскиот совет на МРТ работи и одлучува на седници кои се одржуваат најмалку еднаш во три месеци и доколку се присутни најмалку девет негови члени.

(2) Седниците на Програмскиот совет на МРТ се свикуваат на предлог на претседателот или заменикот на претседателот на Програмскиот совет на МРТ, на писмено барање од најмалку пет члена на Програмскиот совет на МРТ, по барање на претседателот на Надзорниот одбор на МРТ или по барање на директорот на МРТ.

(3) Претседателот или заменикот на претседателот на Програмскиот совет на МРТ ја свикува седницата на Програмскиот совет на МРТ во рок кој не може да биде подолг од десет дена од денот на приемот на барањето за свикување на седница.

(4) Програмскиот совет на МРТ со мнозинство гласови од вкупниот број членови го избира и разрешува претседателот и заменикот на претседателот на Прог-

рамскиот совет на МРТ. Постапката за именување и разрешување на претседателот и заменикот на претседателот се утврдува со Деловникот за работа на Програмскиот совет на МРТ.

(5) Програмскиот совет на МРТ одлуките ги донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови присутни на седницата.

(6) Програмскиот совет на МРТ за работите утврдени во членот 124 став (1) алинеи 4, 6, 7 и 8 од овој закон одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Програмскиот совет на МРТ во кое мора да има мнозинство гласови од вкупниот број членови на Програмскиот совет на МРТ кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.

Член 122

Учество на седниците на Програмскиот совет на МРТ

(1) Седниците на Програмскиот совет на МРТ се јавни.

(2) На седниците на Програмскиот совет на МРТ, без право на одлучување, учествува претседателот или заменикот на претседателот на Надзорниот одбор на МРТ и директорот или заменикот на директорот на МРТ и на седниците, а во согласност со Деловникот на Програмскиот совет, можат да присуствуваат и учествуваат лица вработени во МРТ, како и надворешни лица.

(3) Дневниот ред, записниците од седниците на Програмскиот совет на МРТ, донесените одлуки, како и изјаснувањето на членовите на Програмскиот совет на МРТ при постапката на гласање за одредено прашање, се објавуваат на веб страницата на МРТ во рок од седум дена од денот на одржаната седница.

Член 123

Надоместок на членовите на Програмскиот совет на МРТ

(1) За својата работа членовите на Програмскиот совет на МРТ добиваат надоместок во висина од една третина од просечно исплатена плата во Република Македонија по завршена седница, односно по исцрпување на дневниот ред утврден за таа седница.

(2) Членовите на Програмскиот совет на МРТ кои живеат надвор од Скопје имаат право на надоместок на патните трошоци кога присуствуваат на седниците на Програмскиот совет на МРТ во согласност со Правилникот за плати и други надоместоци.

(3) Надоместоците од ставовите (1) и (2) на овој член се обезбедуваат од средствата на МРТ утврдени со годишниот финансиски план.

Член 124

Надлежности на Програмскиот совет на МРТ

(1) Програмскиот совет на МРТ ги има следниве надлежности:

- го следи исполнувањето на програмските обврски, начелата и стандардите утврдени во овој закон, а во случај на нивно непочитување е должен писмено да го предупреди директорот на МРТ и може да побара од него да го прекине емитувањето на програмата,

- ги следи коментарите и укажувањата на публиката во однос на емитуваната програма на МРТ и имајќи ги предвид истите може во писмена форма да побара од директорот на МРТ да го прилагоди обемот, структурата или севкупниот квалитет на програмската содржина,

- донесува Деловник за своето работење,

- ги избира и разрешува членовите на Надзорниот одбор на МРТ,

- го избира и разрешува директорот и заменикот на директорот на МРТ,

- го донесува Статутот на МРТ,

- ги усвојува годишниот извештај за работа за претходната година и годишната програма за работа за наредната година на МРТ,

- ја усвојува програмата за развој на МРТ,

- ги донесува Општите правила за програмските и професионалните стандарди во МРТ и

- ги донесува општите акти за работењето на МРТ утврдени во Статутот на МРТ.

(2) Програмскиот совет на МРТ дава согласност на именувањата или разрешувањата на одговорните уредници во МРТ. Пред да ја донесе одлуката за именување или разрешување на одговорните уредници на МРТ, директорот на МРТ е должен да побара согласност од Програмскиот совет на МРТ. Со барањето за добивање согласност директорот на МРТ го доставува и мислењето на уредништвото. Доколку Програмскиот совет на МРТ не даде согласност за именувањата или разрешувањата на одговорните уредници во МРТ, за тоа писмено ќе го извести директорот на МРТ со детално објаснување за причините поради кои не е дадена согласноста.

Член 125

Надзорен одбор на МРТ

(1) Надзорот над материјално-финансиското работење на МРТ го врши Надзорниот одбор на МРТ кој е составен од од седум члена.

(2) Членовите на Надзорниот одбор ги избира Програмскиот совет на МРТ врз основа на претходно спроведена постапка на јавен конкурс.

(3) Условите и постапката на избор и разрешување на член на Надзорниот одбор на МРТ се утврдуваат со Статутот на МРТ.

(4) Мандатот на членовите на Надзорниот одбор на МРТ трае пет години, со право на уште еден последователен избор.

(5) Членовите на Надзорниот одбор на МРТ треба да бидат лица со високо образование, кои поседуваат знаење и најмалку пет години искуство од областа на финансиското и сметководственото работење.

(6) Надзорниот одбор на МРТ работи и одлучува на седници кои се одржуваат најмалку еднаш месечно и доколку се присутни најмалку пет негови члена.

(7) Надзорниот одбор на МРТ од своите редови избира и разрешува претседател и заменик на претседателот на Надзорниот одбор на начин и постапка утврдена во Деловникот за работа на Надзорниот одбор на МРТ.

(8) Седницата се свикува на предлог на претседателот на Надзорниот одбор на МРТ, по писмено барање на најмалку два члена на Надзорниот одбор или по писмено барање на директорот на МРТ. Претседателот е должен седниците да ги свика во рок кој не може да биде подолг од пет дена од денот на поднесувањето на барањето за свикување на седница.

(9) Надзорниот одбор на МРТ донесува одлуки со мнозинство гласови од присутните членови. Ако бројот на гласовите е изедначен, гласот на претседателот ќе биде одлучувачки.

(10) На седниците на Надзорниот одбор на МРТ, без право на одлучување, учествува претседателот или заменик на претседателот на Програмскиот совет на МРТ и директорот или заменикот на директорот на МРТ. На покана на Надзорниот одбор, а во согласност со Деловникот за работа на Надзорниот одбор на седниците на Надзорниот одбор на МРТ можат да присуствуваат и други лица вработени во МРТ.

Член 126**Надоместок за членовите на Надзорниот одбор на МРТ**

Членовите на Надзорниот одбор на МРТ за својата работа добиваат месечен надоместок во висина до една и половина просечна месечна плата во Република Македонија според податоците објавени од Државниот завод за статистика, согласно со Статутот на МРТ.

Член 127**Неспоивост на функции**

Членови на Надзорниот одбор на МРТ не можат да бидат:

- пратеници, членови на Владата, именувани или избрани функционери, раководни лица во државен орган, орган на државната управа, единица на локалната самоуправа или регулаторни тела, директори или членови на управни одбори на јавни претпријатија,
- лица кои извршуваат должност во органите на политичка партија,
- лица кои како сопственици на удели или акции, како членови на органи на управување, или како вработени, имаат интерес во други радиодифузери, новински агенции, друштва за реклами и пропаганда, друштва за истражување на пазарот и јавното мислење, друштва за филмска дистрибуција, друштва за филмска продукција или на друштва кои обезбедуваат јавни електронски комуникациски мрежи и услуги,
- членови на Програмскиот совет на МРТ или
- вработени во МРТ и надворешни лица со кои МРТ има склучено договор за извршување на одредени работи.

Член 128**Престанок на мандатот на член на Надзорниот одбор на МРТ**

(1) Мандатот на член на Надзорниот одбор на МРТ може да престане пред истекот на рокот во следниве случаи:

- настанување на причини поради кои едно лице не може да биде избрано за член на Надзорен одбор на МРТ, предвидени во членот 127 од овој закон,
- неоправдано отсуствува од три последователни седници на Надзорниот одбор на МРТ или од пет седници во текот на шест месеци,
- со поднесување на оставка или
- ако со правосилна судска одлука е осуден на казна затвор подолга од шест месеци или ако му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност.

(2) Претседателот на Надзорниот одбор е должен писмено да го извести Програмскиот совет на МРТ за престанок на мандатот на член на Надзорниот одбор на МРТ во рок од 15 дена од денот на настапувањето на случаите од ставот (1) на овој член.

(3) Програмскиот совет на МРТ ќе избере нов член на Надзорниот одбор на МРТ согласно со членот 125 од овој закон за преостанатиот мандат на разрешениот член на Надзорниот одбор на МРТ.

(4) Постапката за избор на нов член на Надзорниот одбор на МРТ, Програмскиот совет на МРТ ја започнува во рок кој не може да биде подолг од 15 дена од денот на разрешување на членот на Надзорниот одбор на МРТ.

Член 129**Надлежности на Надзорниот одбор на МРТ**

(1) Надзорниот одбор на МРТ ги има следниве надлежности:

- врши надзор над материјално-финансиското работење на МРТ и во случај на утврдена неправилност му наложува на директорот на МРТ истата да ја отстрани,

- му дава препораки, предлози или мислења на директорот на МРТ за прашања кои се од финансиска природа,

- ја усвојува годишната сметка на МРТ,

- дава согласност на предлог-статутот на МРТ,

- дава согласност на предлог-финансискиот план на МРТ за наредната година врз основа на предлог-програмата за работа на МРТ за наредната година,

- дава согласност за склучување на договори за заем или банкарски кредити кои ја надминуваат вредноста утврдена во Статутот на МРТ,

- дава согласност за отгуѓување и располагање со имотот на МРТ кој ја надминуваат вредноста утврдена во Статутот на МРТ и

- донесува деловник за својата работа.

(2) Надзорниот одбор на МРТ е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето за согласност од ставот (1) на овој член да се произнесе по однос на истото. Доколку Надзорниот одбор на МРТ не даде согласност за поднесеното барање за тоа писмено ќе го извести директорот на МРТ со детално образложение за причините поради кои не е дадена согласноста.

Член 130**Директор и заменик на директорот на МРТ**

(1) Директорот на МРТ раководи со работењето на МРТ и ја застапува и претставува МРТ.

(2) Директорот на МРТ има заменик.

(3) За директор и за заменик на директорот на МРТ може да биде избрано лице кое е државјанин на Република Македонија и кое ќе понуди најквалитетна програма за работа на МРТ.

(4) Директорот и заменикот на директорот на МРТ, покрај условите од ставот (3) на овој член треба да имаат и високо образование и работно искуство над пет години во областа на комуникологијата, новинарството, електронските комуникации, информатиката, културата, економијата или правото.

(5) За директор и за заменик на директорот на МРТ не може да биде избран член на Програмскиот совет на МРТ и на Надзорниот одбор на МРТ.

(6) Директорот и заменикот на директорот на МРТ ги избира Програмскиот совет на МРТ врз основа на претходно спроведена постапка на јавен конкурс и поднесена програма за работа на МРТ за период од три години со можност за повторен последователен избор.

(7) Постапката за избор и разрешување на директор или заменикот на директорот на МРТ се утврдува со Статутот на МРТ.

Член 131**Разрешување на директорот или заменикот на директорот на МРТ**

(1) Директорот или заменикот на директорот на МРТ може да биде разрешен пред истекот на неговиот мандат во следниве случаи:

- на негово барање,

- ако не е во можност да ја извршува должноста повеќе од шест месеци во континуитет и

- не ги почитува програмските обврски, начелата и стандардите утврдени во овој закон и во годишната програма за работа на МРТ и по добиено писмено предупредување од Програмскиот совет на МРТ.

(2) Директорот или заменикот на директорот на МРТ против кого е започната постапка за разрешување претходно се известува за можните сомневања и му се овозможува одбрана пред Програмскиот совет на МРТ.

(3) Одлуката за разрешување на директорот или заменикот на директорот на МРТ, покрај другото, треба да ги содржи причините за неговото разрешување, детално образложени и истата се објавува на веб страницата на МРТ во рок од седум дена од денот на нејзиното донесување.

Член 132

Надлежности на директорот на МРТ

(1) Директорот на МРТ ги има следниве надлежности:

- ја претставува и застапува МРТ, одговорен е за законитото работење на МРТ и за исполнување на обврските на МРТ предвидени со овој закон,
- го предлага Статутот на МРТ,
- ги предлага општите акти за работењето на МРТ утврдени во Статутот на МРТ, ги предлага Општите правила за програмските и професионалните стандарди во МРТ, а по претходно добиено мислење од уредништвата на МРТ,
- го предлага годишниот извештај за работа за претходната година и годишната програма за работа за наредната година на МРТ и по нивното усвојување ги доставува до Собранието на Република Македонија,
- ја предлга годишната сметка на МРТ,
- ја предлага програмата за развој на МРТ,
- дава овластувања во рамките на своите надлежности,
- ги именува и разрешува одговорните уредници на програмски сервиси, а по претходно добиено мислење од уредништвата на МРТ и добиена согласност од Програмскиот совет на МРТ,
- одлучува за вработувања и распоредување на вработените во МРТ и
- врши и други работи утврдени со овој закон и Статутот на МРТ.

(2) Во случај на отсуство или спреченост од работа на директорот на МРТ работите од ставот (1) на овој член ги врши заменикот на директорот на МРТ.

Член 133

Соработка на МРТ

МРТ може да соработува со јавни радиодифузни сервиси од други држави и со меѓународни институции и тела од својот делокруг на работа.

Член 134

Хармонизација со Европската унија и друга меѓународна соработка

МРТ во својата работа треба да ги има предвид директивите на Европската унија, актите на Советот на Европа, меѓународните конвенции кои ги ратификувала Република Македонија, како и искуството на јавните радиодифузни сервиси од други држави, а посебно од земјите членки на Европската унија.

VII. РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

Член 135

Радиодифузна такса

(1) Средства за покривање на трошоците за создавање и емитување на програмите и за техничко-технолошки развој на јавниот радиодифузен сервис, за одржување, употреба и развој на јавната радиодифузна мрежа и за работа на Агенцијата, се обезбедуваат и од радиодифузна такса.

(2) Радиодифузната такса е јавна давачка.

(3) Од средствата на радиодифузната такса согласно со ставот (1) на овој член се финансираат следниве корисници:

- ЈП Македонска радио-телевизија,
- ЈП Македонска радиодифузија и
- Агенцијата.

Член 136 Наплата на радиодифузната такса

(1) Радиодифузна такса плаќа:

- секое семејно домаќинство во Република Македонија,
- хотели и мотели, по една радиодифузна такса за секои пет соби,
- трговци поединци регистрирани согласно со Законот за трговските друштва како и вршители на дејност регистрирани согласно со закон до 20 вработени по една радиодифузна такса,
- правни лица и сопственици на деловен простор на секои 20 вработени или други лица кои го користат деловниот простор, по една радиодифузна такса. Правните лица кои не се регистрирани согласно со Законот за трговските друштва, односно кои добиваат статус на правно лице согласно со други закони немаат обврска да плаќаат радиодифузна такса согласно со овој закон и
- сопственици на угостителски и други јавни објекти опремени со радио или телевизиски приемник, за секој приемник плаќаат по една радиодифузна такса.

(2) Владата на Република Македонија на предлог на Агенцијата ќе определи кои обврзници од ставот (1) на овој член во населени места што не се покриени со радиодифузните сигнали на ЈП Македонска радиодифузија преку кои се емитуваат програмските сервиси на МРТ нема да плаќаат радиодифузна такса.

(3) Семејството кое има слепо лице со оштетување на видот од над 90%, глуво лице со оштетување на слухот од над 60 децибели или лице кое е телесен инвалид со над 90% на инвалидност утврдено согласно со прописите за инвалидско осигурување е ослободен од плаќање на радиодифузна такса за станот во кој живее нејзиното семејно домаќинство.

Член 137 Регистар на обврзници за плаќање на радиодифузната такса

(1) МРТ е должна да води Регистар на обврзници за плаќање на радиодифузна такса.

(2) МРТ е должна постојано во текот на годината да го ажурира Регистарот од ставот (1) на овој член и за ажурирањето да го известува Собранието на Република Македонија во годишниот извештај за работа на МРТ за претходната година.

(3) МРТ за ефикасно ажурирање на Регистарот од ставот (1) на овој член е должна да соработува и разменува информации и податоци со државни органи и тела во Република Македонија кои располагаат со податоците од членот 136 од овој закон.

(4) Формата и содржината на Регистарот од ставот (1) на овој член со акт ги утврдува МРТ, во согласност со членот 136 од овој закон.

Член 138 Пресметување, утврдување и наплата на радиодифузната такса

(1) Работите во врска со пресметувањето, утврдувањето и наплатата на средствата од радиодифузната такса на корисниците од членот 135 од овој закон, во име и за сметка на МРТ, ги врши Управата за јавни приходи.

(2) Во постапката за утврдување и наплата на средствата од радиодифузната такса се применуваат одредбите од Законот за даночната постапка.

(3) Управата за јавни приходи врз основа на податоците од регистратот на обврзници на радиодифузна такса го утврдува месечниот износ на радиодифузната такса, кој обврзникот е должен да го плати најдоцна до 15 наредниот месец, во спротивно за секое задочнување е должен да плати камата утврдена со закон.

(4) Наплатата се врши на сметка на МРТ која уплатените средства ги насочува на корисниците наведени во членот 135 од овој закон, во износи утврдени во членот 140 од овој закон.

Член 139

Висина и начин на плаќање на радиодифузната такса

Радиодифузната такса се плака секој месец во износ од 190 денари. Износот се менува еднаш годишно во зависност од висината на трошоците на живот за претходната година објавен од Државниот завод за статистика.

Член 140

Распределба на радиодифузната такса

(1) Средства од наплатената радиодифузна такса се распоредуваат на следниов начин:

- 74,5% за МРТ за покривање на трошоците за создавање и реемитување на програмите и за техничко-технолошки развој,

- 19,5% за ЈП Македонска радиодифузија за одржување, употреба и развој на јавната радиодифузна мрежа и

- 6% за Агенцијата за регулирање и развој на медиумите и аудиовизуелните медиумски услуги.

(2) Од вкупно уплатените средства од радиодифузната такса Управата за јавни приходи задржува износ во висина од 3% за покривање на трошоците за утврдување и наплата на средствата од радиодифузната такса.

(3) Во поглед на присилната наплата на радиодифузната такса се применуваат одредбите од Законот за даночната постапка.

(4) Корисниците на средствата од ставот (1) на овој член се должни средствата да ги користат врз основа на финансиски план кој јавно се објавува.

VIII. РЕЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ ПРЕКУ ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ

Член 141

Реемитување на програмски сервиси

(1) Операторот на јавна електронска комуникациска мрежа пред да започне со реемитување на програмски сервиси во Агенцијата доставува пријава за негово евидентирање во регистратот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и регистрација на програмските сервиси кои ќе ги реемитува како целина во вид на програмски пакет.

(2) Пријавата од ставот (1) на овој член особено содржи:

- фирма и седиште, односно назив и адреса на операторот,
- име и презиме на одговорното лице на операторот,
- програмскиот пакет, односно листа на програмски сервиси од радиодифузери кои операторот планира да ги реемитува,
- начин на кој операторот ќе го обезбедува програмскиот пакет,
- подрачје на кое операторот ќе го обезбедува програмскиот пакет (сервисна зона) и
- датум на започнување со обезбедување на програмскиот пакет.

(3) Агенцијата со подзаконски акт ќе ги пропише содржината и формата на пријавата и потврдата за регистрација. Образецот на пријавата се објавува на веб страницата на Агенцијата.

(4) Со пријавата одговорното лице на операторот доставува и изјава со која потврдува под целосна кривична и материјална одговорност дека за реемитување на програмските сервиси од ставот (2) на овој член има уредено авторски и сродни права, согласно со Законот за авторските права и сродните права.

(5) Доколку пријавата е нецелосна, односно не ги содржи податоците утврдени во ставовите (2) и (4) на овој член, Агенцијата во рок од три дена од денот на приемот на пријавата, за тоа писмено ќе го извести операторот и ќе го задолжи во рок од пет дена од денот на приемот на известувањето да ја комплетира пријавата.

(6) Доколку оператотот не постапи по писменото известување од ставот (5) на овој член ќе се смета дека пријавата не е доставена.

(7) Агенцијата во рок од седум дена од денот на приемот на целосната пријава ќе издаде потврда за регистрирање на програмскиот пакет на операторот.

(8) Агенцијата е должна во рок од пет работни дена од денот на издавањето на потврдата од ставот (7) на овој член истата да ја достави до Агенцијата за електронски комуникации.

(9) Агенцијата води регистар на оператори кои реемитуваат програмски пакети и истиот особено содржи:

- назив и адреса на операторот,
- име и презиме на одговорното лице на операторот,
- програмски пакет, односно листа на програмски сервиси за кои операторот има регулирано авторски и сродни права за нивно реемитување и
- подрачје на кое операторот ќе ги реемитува програмските сервиси (сервисната зона).

(10) Агенцијата ги објавува на својата веб страница податоците од регистратот од ставот (9) на овој член.

(11) За промена на податоците наведени во ставот (2) на овој член, операторот е должен да ја извести Агенцијата во рок од 30 дена по настанатата промена. Доколку се врши промена во програмскиот пакет, по сопствена иницијатива или врз основа на правосилна судска одлука, операторот е должен да достави и нова изјава од ставот (4) на овој член. Агенцијата е должна во рок од три работни дена од денот на приемот на известувањето за промена на програмскиот пакет за истото да ја извести Агенцијата за електронски комуникации.

(12) Агенцијата е должна во рок од седум дена од денот на приемот на известувањето од ставот (11) на овој член за извршената промена да ја евидентира промената во регистратот од ставот (9) на овој член.

(13) Доколку Агенцијата врз основа на извршен програмски надзор согласно со овој закон утврди дека оператор реемитува програмски сервис кој не е регистриран согласно со овој член, Агенцијата во рок од седум дена од извршениот програмски надзор ќе донесе решение со кое ќе му наложи на операторот веднаш да го исклучи реемитувањето на програмскиот сервис. За донесеното решение Агенцијата ја известува Агенцијата за електронски комуникации и имателот на авторските и сродните права. Решението за исклучување на програмскиот сервис со детално образложение, се објавува на веб страницата на Агенцијата во рок од три дена од денот на неговото донесување.

(14) Агенцијата ќе го избрише операторот кој реемитува програмски сервиси од регистратот од ставот (9) на овој член, доколку:

- во писмена форма ја извести Агенцијата дека престанал да ја врши дејноста,
- престане да ја извршува дејноста во период подолг од една година,

- не започне да ја врши дејноста од датумот наведен во пријавата, а не ја извести Агенцијата за промена на истиот,

- со правосилна судска одлука му е забрането вршење на дејност и

- престанал да постои.

(15) Формата и содржината на регистарот од ставот (9) на овој член ги пропишува Агенцијата.

(16) Пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и регистрацијата на програмските сервиси во вид на програмски пакети може да се врши и по електронски пат вклучувајќи ги и сите натамошни дејствија околу промените на истите на начин кој ќе го пропише Агенцијата.

Член 142 **Надоместок за надзор**

(1) Оператор кој реемитува програмски сервиси и давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање плаќаат годишен надоместок за надзор кој го врши Агенцијата.

(2) Годишниот надоместок од ставот (1) на овој член изнесува 0,5% од вкупниот годишен приход на операторот кој реемитува програмски сервиси или на давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, остварен со реемитувањето на програмски сервиси или со обезбедувањето на аудиовизуелни медиумски услуги по барање во текот на претходната календарска година, или пократок дел од годината кога операторот кој реемитува програмски сервиси или давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање почнал да ја обезбедува услугата.

(3) Операторот кој реемитува програмски сервиси и давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се должни најдоцна до 15 март во тековната година до Агенцијата да достави извештај за износот на вкупниот приход од ставот (2) на овој член.

(4) Операторот кој реемитува програмски сервиси и давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се должни најдоцна до 15 април во тековната година на сметка на Агенцијата да го платат годишниот надоместок за надзор врз основа на претходно доставениот извештај за износот на вкупниот приход од ставот (2) на овој член, а по претходно доставено решение и фактура од страна на Агенцијата.

(5) Доколку кај Агенцијата постои основано сомнение за вистинитоста на остварениот годишен вкупен приход, има право на трошок на операторот кој реемитува програмски сервиси или на давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање да изврши процес на истиот од страна на надворешен независен ревизор.

(6) Доколку проценетиот вкупен приход отстапува од пријавениот вкупен приход, при наплата на годишниот надоместок од ставот (2) на овој член, Агенцијата ќе го задолжи операторот кој реемитува програмски сервиси или давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање да ја плати пресметаната разлика.

Член 143

Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси

(1) Оператор може да ги реемитува програмските сервиси на домашни радиодифузери само во сервисната зона за која радиодифузерите ја имаат добиено дозволата за обезбедување на телевизиско или радио емитување и врз основа на регулирани авторски права и сродни права, согласно со Законот за авторските права и сродните права.

(2) Оператор може да реемитува програмски сервиси на радиодифузери од други држави согласно со членот 44 од овој закон и врз основа на регулирани авторски права и сродни права, согласно Законот за авторските права и сродните права.

(3) Оператор кој реемитува програмски сервиси треба да обезбеди програмскиот пакет задолжително и бесплатно да ги содржи програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис кои се финансираат од радиодифузна такса, освен оператор кој реемитува програмски сервиси преку дигитален терестријален мултимедијумски комплекс.

(4) Операторот кој реемитува програмски сервиси е должен во претплатничките договори што ги склучува со своите претплатници да го наведе програмскиот пакет, односно листата на програмските сервиси кои ги реемитува во моментот, а за кои е издадена потврдата за регистрација од страна на Агенцијата.

(5) Операторот кој реемитува програмски сервиси е должен да води посебно сметководство за активностите поврзани со реемитувањето на програмските сервиси.

Член 144 **Дополнителни обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси**

(1) Оператор кој реемитува програмски сервиси може да воспостави интерен телевизиски канал на кој ќе објавува само информации за функционирањето и услугите што истиот ги обезбедува. Обезбедувачот на програмскиот пакет е должен излезниот сигнал на интерниот телевизиски канал да го снима целосно и без прекин, а снимките да ги чува најмалку 30 дена по емитувањето.

(2) Оператор кој реемитува програмски сервиси не смее да го попречува слободниот прием на радио и телевизиски програмски сервиси што се емитуваат преку терестријален предавател.

(3) Операторите кои реемитуваат програмски сервиси или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се должни својот излезнен сигнал со иста содржина на онаа што им е достапна на нивните претплатници, континуирано да го испорачуваат до локацијата за прибирање на сигнали лоцирана во секој од подрачјата на регионално ниво согласно членот 62 став (4) од овој закон, заради негова натамошна дистрибуција до системот за програмски надзор на Агенцијата во Скопје.

(4) Локациите за прибирање на сигнали од ставот (3) на овој член ги утврдува Агенцијата и истите ги објавува на својата веб страница.

Член 145

(1) Глоба во износ од 100.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице ако не ги почитува обврските од членот 92 ставови (8) и (9) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице на програмата во правното лице за сторениот прекршок од ставот (1) на овој член.

Член 146

(1) Глоба во износ од 20.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице ако не ги почитува обврските од членот 92 ставови (4), (5), (6) и (13) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 1.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице на програмата во правното лице за сторениот прекршок од ставот (1) на овој член.

IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 147

(1) Глоба во износ од 10.000 до 20.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:

1) не овозможи вршење на стручен надзор согласно со членот 32 од овој закон;

2) има таен содружник согласно со членот 34 од овој закон;

3) дополнително се утврди дека еден од основачите на радиодифузер е правното лице од членот 35 став (2) од овој закон;

4) се стекне со сопственост спротивно на членовите 37 и 38 од овој закон;

5) остварува недозволена медиумска концентрација спротивно на одредбите на членот 39 од овој закон;

6) не ја извести Агенцијата за промена на сопственичката структура (член 41 став (1));

7) спроведе промена на сопственичката структура пред истата да биде одобрена од страна на Агенцијата (член 41 став (2));

8) на Агенцијата по нејзино барање не и достави податоци од значење за одлучување (член 41 став (5));

9) не достави податоци од значење за одлучување на Агенцијата во постапката за утврдување на недозволена медиумска концентрација по службена должност (член 43 став (2));

10) не ги почитува правилата за заштита на малолетната публика (член 50);

11) обезбедува телевизиско или радио емитување без дозвола за телевизиско или радио емитување (член 62 став(2));

12) обезбедува телевизиско или радио емитување во подрачје кое не му е определено во дозволата за телевизиско или радио емитување (член 62 став (3));

13) обезбедува употреба на јазик спротивно на членот 64 од овој закон;

14) не спроведува најмалку 80% од програмскиот концепт за кој му е издадена дозволата во текот на една недела (член 67 став (6));

15) го промени или дополнни програмскиот концепт на радиодифузерот врз основа на која радиодифузерот ја добил дозволата за телевизиско или радио емитување повеќе од 10%, без претходна согласност од Агенцијата (член 67 став (7));

16) не постапува во согласност со одредбите од членот 77 став (5) или (6) од овој закон;

17) дозволата за телевизиско или радио емитување ја пренесе на друго лице (член 79 став (4)) и

18) не ги почитува обврските за емитување на европски дела и дела од независни продуценти утврдени во членот 91 од овој закон.

(2) Глоба во износ од 1.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице на програмата во правното лице и на трговец поединец за стопериот прекршок од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 1.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на физичко лице за стопериот прекршок од ставот (1) точка 11 на овој член.

Член 148

(1) Глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:

1) не води дневна евиденција на емитуваната програма или не го снима излезниот сигнал на својата програма или снимките од целокупната програма не ги чува најмалку 60 дена по емитувањето (член 47 став (1));

2) програмите кои биле составен дел од каталогот неизменети не ги чува најмалку 30 дена по датумот кога престанале да им бидат достапни на корисниците (член 47 став (2));

3) во случај на покренување судски спор не ги чува снимените материјали до завршувањето на спорот (член 47 став (4));

4) не води дневна евиденција или не обезбедува квалитет на снимките од целокупната програма на начин пропишан од Агенцијата (член 47 став (5));

5) не обезбеди информации достапни за корисници согласно со членот 51 став (1) од овој закон;

6) при квизови или различни облици на наградно учествување на слушателите и гледачите на аудио или аудиовизуелна програма не обезбеди недвосмислено објавување на правилата за тие содржини и за јавно ветената награда (член 52);

7) аудиовизуелната комерцијална комуникација не е во согласност со членот 53 од овој закон;

8) спонзорството не е во согласност со членот 54 од овој закон;

9) пласирањето на производи не е во согласност со членот 55 од овој закон;

10) аудиовизуелните медиумски услуги по барање се обезбедуваат без потврда за регистрација (член 56 став (1));

11) не ја извести Агенцијата за секоја промена на податоците во утврдениот рок (член 56 став (9));

12) врз основа на добиени ексклузивни права емитува настани од големо значење за општеството спротивно на членот 87 од овој закон;

13) не обезбеди право на кратко известување за настани за кои постои висок интерес кај јавноста согласно со членот 89 од овој закон;

14) не ги почитува обврските од членот 92 ставови (1), (2) и (12) од овој закон;

15) користи телефонски услуги со додадена вредност, вклучувајќи го и телефонското гласање во вести, во информативна и образовна програма, во верски служби и проповеди и во програми за деца (член 93 став (1));

16) користи телефонски услуги со додадена вредност спротивно на членот 93 став (2) од овој закон;

17) емитува игри на среќа организирани од субјекти кои немаат лиценца од надлежен орган за организирање на игри на среќа (член 94 став (1));

18) организира и емитува игри на среќа со обложување на спортски натпревар (член 94 став (2));

19) се поврзува во единствен систем за емитување на заедничка програма, без претходно доставено известување до Агенцијата (член 95 став (1));

20) не ја извести Агенцијата за програмскиот концепт за заедничката програма или не именува одговорен уредник на програмата (член 95 став (2));

21) идентификацијата не ја обезбедува согласно со членот 97 од овој закон;

22) емитува рекламирање и телешопинг на начин спротивно на членот 99 од овој закон;

23) не ги објави годишниот извештај за работа за претходната година и годишната програма за работа за наредната година на својата веб страница (член 106 став (7));

24) не ја објави на својата веб страница предлог-програмата за работа за наредната година пред да ја достави во Собранието на Република Македонија (член 113 став (1));

25) реемитува програмски сервиси спротивно на членот 141 од овој закон;

26) најдоцна до 15 март во тековната година до Агенцијата не достави извештај за износот на вкупниот приход (член 142 став (3));

27) не ги почитува обврските од членот 143 од овој закон и

28) не ги почитува обврските од членот 144 од овој закон.

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице на програмата во правното лице и на трговец поединец за сторениот прекршок од ставот (1) на овој член.

Член 149

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:

1) на барање на Агенцијата не и достави снимка од програмите најдоцна во рок од три дена (член 47 став (3));

2) пренесува кинематографски дела надвор од периодот утврден во договорите со имателите на правата (член 49);

3) знаците за идентификација не ги истакнува континуирано на сите програми, односно не ги еmitува најмалку еднаш во текот на еден реален час на радиопрограмата (член 51 став (2));

4) употребува знаци за идентификација спротивно на членот 51 став (3)) од овој закон;

5) за секоја промена на знаците за идентификација не достави примерок до Агенцијата (член 51 став (4));

6) на барање на Агенцијата не достави документи во врска со промовирањето на производство и пристап до европски дела (член 60 став (2));

7) не го почитува времетраењето на дневно еmitување утврдено во членот 90 од овој закон;

8) рекламирањето и телешопингот не се јасно препознатливи и одвоени од другите делови на програмата (член 98 став (1));

9) времетраењето на рекламирањето и на телешопинг спотовите изнесува повеќе од 12 минути на еден реален час (член 100 став (1));

10) во рекламите и телешопингот, визуелно или тонски, прикажува лица кои редовно презентираат вести и актуелни информативни емисии (член 101);

11) времетраењето на рекламирањето кај јавниот радиодифузен сервис е спротивно на членот 103 од овој закон;

12) не склучи посебен договор за набавка на аудио или аудиовизуелни дела согласно со членот 105 став (3) од овој закон;

13) начинот и постапката на спроведување на јавните конкурси, начинот и постапката за набавката на аудио или аудиовизуелните дела, односно на програмските содржини и склучувањето на договорите се врши спротивно на актот од членот 105 став (4) од овој закон;

14) не го објави статутот на МРТ на веб страницата на МРТ (член 114 став (3)) и

15) не ги објави дневниот ред, записниците од седниците на Програмскиот совет на МРТ, донесените одлуки, како и изјаснувањето на членовите на Програмскиот совет на МРТ при постапката на гласање за одредено прашање и одлука на веб страницата на МРТ во рок од седум дена од денот на одржаната седница (член 122 став (3)).

(2) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице на програмата во правното лице и на трговец поединец за сторен прекршок од ставот (1) на овој член.

Член 150

Прекршочни санкции

(1) На правното лице за сторениот прекршок од членовите 145, 146, 147, 148 и 149 од овој закон покрај глобата може да му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на определена дејност во траење од шест месеци до три години.

(2) На одговорното лице на програмата во правното лице за сторениот прекршок од членовите 145, 146, 147, 148 и 149 од овој закон покрај глобата може да му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност во траење од три месеци до една година.

(3) На трговец поединец за сторениот прекршок од членовите 145, 146, 147, 148 и 149 од овој закон покрај глобата може му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност во траење од три месеци до една година.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 151

Одредбите од членот 46 ставови (3) и (4) од овој закон ќе се применуваат по приемот на Република Македонија во Европската унија.

Член 152

(1) Собранието на Република Македонија ќе упати јавен повик за доставување предлог на кандидати за членови на Советот на Агенцијата до овластените предлагачи од членот 14 од овој закон во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Овластените предлагачи од ставот (1) на овој член ги утврдуваат и доставуваат предлогите за членови на Советот на Агенцијата до Собранието на Република Македонија по постапка и во рок утврдени со овој закон.

(3) Собранието на Република Македонија во рок од еден месец од приемот на сите предлоги од ставот (2) на овој член треба да ги именува членовите на Советот на Агенцијата на начин утврден со овој закон.

(4) Со именувањето на членовите на Советот на Агенцијата од ставот (3) на овој член им престанува мандатот на постојните членови на Советот за радиодифузија, освен на постојниот претседател на Советот за радиодифузија.

(5) Постојниот претседател на Советот за радиодифузија ја врши функцијата директор на Агенцијата до изборот на директор на Агенцијата согласно со ставот (8) на овој член, без право на глас при донесувањето на одлуките на Советот. Со изборот на директор на Агенцијата на постојниот претседател на Советот за радиодифузија му престанува мандатот.

(6) Постојните членови на Советот за радиодифузија имаат право да бидат именувани за членови на Советот на Агенцијата.

(7) Советот на Агенцијата именуван согласно со одредбите од овој закон ќе го донесе Деловникот за работа на Агенцијата во рок од 60 дена од денот на донесувањето на одлуката за именување на членови на Советот.

(8) Советот на Агенцијата од ставот (3) на овој член ќе донесе одлука за објавување на јавен конкурс за избор на директор на Агенцијата во рок од 15 дена од денот на донесувањето на Деловникот за работа на Агенцијата. Изборот на директор ќе се изврши во согласност со одредбите од овој закон и со Деловникот за работа на Агенцијата.

(9) Во рок од шест месеци од денот на донесувањето на одлуката за избор на директор на Агенцијата, Агенцијата ќе ги донесе актите кои произлегуваат од овој закон.

(10) Средствата, правата, обврските и архивата на Советот за радиодифузија, како и вработените во стручната служба на Советот за радиодифузија ги презема Агенцијата.

Член 153

(1) Собранието на Република Македонија ќе упати јавен повик за доставување предлог на кандидати за членови на Програмскиот совет на МРТ до овластените предлагачи од членот 117 од овој закон во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Овластените предлагачи од ставот (1) на овој член ги утврдуваат и доставуваат предловите за членови на Програмскиот совет на МРТ до Собранието на Република Македонија на начин и во рок утврдени со овој закон.

(3) Собранието на Република Македонија во рок од еден месец од приемот на сите предлови од ставот (2) на овој член треба да ги именува членовите на Програмскиот совет на МРТ на начин утврден со овој закон.

(4) Со именувањето на членовите на Програмскиот совет на МРТ од ставот (3) на овој член им престанува мандатот на постојните членовите на Советот на МРТ.

(5) Програмскиот совет на МРТ именуван согласно со одредбите од овој закон ќе го донесе Статутот на МРТ во рок од 60 дена од денот на донесувањето на одлуката за избор на членови во Програмскиот совет на МРТ.

(6) Програмскиот совет на МРТ од ставот (3) на овој член ќе донесе одлука за објавување на јавен конкурс за избор на членови во Надзорниот одбор на МРТ во рок од 15 дена од денот на донесувањето на Статутот на МРТ. Изборот на членови на Надзорниот одбор на МРТ ќе се изврши во согласност со одредбите од овој закон и со Статутот на МРТ.

(7) Со изборот на членовите на Надзорниот одбор на МРТ им престанува мандатот на постојните членови на Управниот одбор на МРТ.

(8) Програмскиот совет на МРТ ќе донесе одлука за објавување на јавен конкурс за избор на директор и заменик на директорот на МРТ во рок од 15 дена од денот на донесувањето на Статутот на МРТ. Изборот на директорот и заменикот на директорот на МРТ ќе се изврши во согласност со одредбите од овој закон и со Статутот на МРТ.

(9) Во рок од шест месеци од денот на донесувањето на одлуката за избор на директор и заменик на директорот на МРТ, МРТ ќе ги донесе актите кои произлегуваат од овој закон.

Член 154

(1) Постојните оператори кои реемитуваат програмски сервиси преку јавни електронски комуникациски мрежи се должни во рок од девет месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон до Агенцијата да достават пријава за регистрација согласно со овој закон.

(2) Агенцијата, по службена должност, ќе изврши замена на постојните дозволи за вршење на радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско или радио еmitување во согласност со овој закон, во рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката за избор на директор на Агенцијата, со рок на важност од девет години сметано од денот на издавањето на новата дозвола.

(3) Обврските утврдени во членот 92 ставови (4), (8) и (9) на овој член ќе се применуваат од 1 јануари 2014 година.

Член 155

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" број 100/2005, 19/2007, 103/2008, 152/2008, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13), со исклучок на одредбата од членот 10 став (11) од Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 72/13).

Член 156

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

**LIGJ
PËR SHËRBIME MEDIATIKE AUDIO DHE
AUDIOVIZUELE**

I. DISPOZITA THEMELORE

Neni 1
Lënda e Ligjit

Me këtë Ligji rregullohen të drejtat, obligimet dhe përgjegjësia e radiodifuzerëve, dhënësve të shërbimeve audiovizuale mediatike me kërkësë dhe operatorëve të rrjetave elektronike komunikuese publike të cilat i emetojnë ose riemetojnë serviset programore të radiodifuzerëve.

Neni 2
Qëllimi e Ligjit

Qëllimi i këtij ligji është në Republikën e Maqedonisë veçanërisht të sigurohet:

- zhvillimi i shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuale,
- zhvillimi i produksionit të pavarur,
- nxitja, përparimi dhe mbrojtja e identitetit kulturor, gjuhës dhe traditës së bashkësive në Republikën e Maqedonisë, respektimi i dallimeve kulturore dhe religioze, nxitja e kulturës së dialogut publik ndërmjet qytetarëve me qëllim që të përforcohet mirëkuptimi dhe toleranca e ndërsjellë për përparimin e marrëdhënieve ndërmjet bashkësive të ndryshme,
- nxitja e krijimtarisë, zhvillimit arsimor dhe shkencor,
- mbrojtja e interesave të shfrytëzuesve posaçërisht të personave të mirë,
- zhvillimi i profesionalizmit mediatik,
- servis radiodifuziv publik transparent, i pavarur, efikas dhe llogaridhëns,
- trup rregulator transparent, i pavarur, efikas dhe llogaridhëns në sferën e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuale,
- zhvillimi tekniko-teknologjik i shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuale, konvergencë me komunikimet elektronike dhe shërbimet e shoqërisë informatike,
- nxitja dhe zhvillimi i konkurrencës në shërbimet mediatike audio dhe audiovizuale dhe riemetimin e serviseve programore nëpërmjet rrjetave elektronike komunikuese publike dhe
- zhvillimi i ekonomisë në Republikën e Maqedonisë.

Neni 3
Definicione

Shprehje të caktuara sipas këtij ligji e kanë këtë kuptim:

1. Shërbimi mediatik audio ose audiovizuel është:
 - a) Shërbimi të cilin e siguron dhënësi i shërbimit mediatik audio dhe audiovizuel dhe i cili përfshin çfarëdo forme të aktivitetet ekonomik qëllimi primar i të cilit është sigurimi i programeve audio ose audiovizuale që të informohet, argëtohet dhe/o se arsimohet publiku më i gjërë nëpërmjet rrjetave elektronike komunikuese dhe
 - b) Komunikimi audio ose audiovizuel komersial.
 - Shërbime të cilat nuk paraqesin shërbime audio ose audiovizuele mediatike janë:
 - a) shërbime që para së gjithash, janë joekonomike dhe që nuk janë në konkurrencë me emetim të radios apo të televizionit, siç janë faqet e internetit private dhe shërbimet

që përbëhen nga sigurimi apo shpërndarja e përbmbajtjes audiovizuale e krijuar nga shfrytëzues privat për ndarjen dhe këmbimin në kuadër të bashkësive me interes,

b) shërbimi i transmetimit, përkatësish shpërndarjës së programeve për të cilat përgjegjësinë redaktuese e kanë persona të tretë;

v) çfarëdo forme e komunikimit privat, siç është posta elektronike e dërguar te një numër i kufizuar i pranuesve;

g) shërbime qëllimi primar i të cilave nuk është sigurimi i programeve, përkatësish ku çdo përbmbajtje audiovizuale është vetëm e rastësishme për shërbimin dhe nuk është qëllimi i saj primar siç janë:

- faqe të internetit që përbajnjë elemente audiovizuale vetëm në mënyrë ndihmëse, siç janë elemente të animuara grafike, spote të shkurtra reklamuese ose informata të lidhura me ndonjë prodhim ose shërbim i cili nuk është audiovizuel;

- lojërat e fatit që përfshijnë depozitë me para, duke përfshirë edhe lotaritë, bastin dhe forma tjera të shërbimeve për bixhoz,

- lojëra onlajn,
- kërkues,
- versione elektronike të gazetave dhe magazinave dhe
- shërbime të pavarura të bazuara tekstuale;

2. Program audiovizuel është tërësia nga fotografitë lëvizëse me apo pa zë, që paraqet element të veçantë në kuadër të radhitjes kronologjike të programeve (skemë programore) ose nga katalogu me programe të përcaktuara nga dhënësi i shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë. Programe audiovizuale janë tërësi të projektuar me funksion argëtues, arsimor ose me funksion informativ. Shembull për programe audiovizuale janë filmat artistikë, ngjarjet sportive, serialet komike, emisionet dokumentare, programet përfshirë dramat televizive e të tjera;

3. Audio ose radio programi është përbmbajtja muzikore dhe/ose gojore që paraqet element të veçantë në kuadër të radhitjes kronologjike të programeve (skemë programore). Audio programe janë tërësi të projektuar nga lloji argëtues, arsimor ose informativ;

4. Shërbim mediatic audiovizuel me kërkësë është shërbimi jolinear mediatic të cilin e siguron dhënësi i shërbimit mediatic audiovizuel me kërkësë dhe me të cilin sigurohet shikimi i programeve në momentin e zgjedhur nga shfrytëzuesi dhe me kërkësë të tij personale në bazë të katalogut të programeve të përcaktuara nga dhënësi i shërbimit mediatic audiovizuel me kërkësë;

5. Komunikime audio ose audiovizuele komerciale janë përbajtje të zhëshme ose fotografi me apo pa zë që janë bërë:

- për promovimin e drejtëpërdrejtë ose indirekt të prodhimeve, shërbimeve ose imazhit të personave fizike ose juridikë që kryejnë aktivitet ekonomik ose

- për popullarizimin e ndonjë ideje ose aktiviteti ose përritjen e efektit jetërit.

Ata e shoqërojnë ose janë përfshirë në programin përkompensem me para ose përkompensem tjetër për qëllime vetëpromovuese të porositësit. Forma të komunikimeve audio ose audiovizuele komerciale mes tjerash janë reklamimi, teleshopingu, sponsorimi dhe plasimi i prodhimeve;

6. Dhënës i shërbimit mediatic audio dhe audiovizuel është personi fizik ose juridik i cili kryen veprimtaritë sigurimit të shërbimit mediatic audio ose audiovizuel dhe ka përgjegjësi redaktuese për zgjedhjen e përbmbajtjes audio ose audiovizuale dhe e përcaktor mënyrën në të cilën ato janë organizuar. Dhënës i shërbimit mediatic audio dhe audiovizuel sipas këtij ligji është radiodifuzeri ose dhënësi i shërbimit mediatic audiovizuel me kërkësë.

Personi i cili kryen vetëm transmetimin, përkatësish shpërndarjen e programeve audio dhe/ose audiovizuale për të cilat përgjegjësinë redaktuese e kanë persona të tretë, nuk konsiderohet si dhënës i shërbimit mediatic audio ose audiovizuel;

7. Shërbime plotësuese janë shërbimet audiovizuale mediatike të sigurimit të përbmbajtjeve të cilat i dërgojnë përkatësish i plotësojnë programet audiovizuale të cilat emtohen nëpërmjet rrjeteve elektronike komunikuese. Shembull për shërbime të tilla mes tjerash janë titllat, udhëzuesi programor elektronik (EPG) dhe ngjashëm;

8. Emetim është dorëzimi burimor i programeve në formë analoge ose digitale, të dedikuara për pranim nga publiku që shtrihen përmes emetuesit terestrial, rrjetit elektronik komunikues publik ose satelitit;

9. Vepra evropiane audiovizuale

1) vepra evropiane audiovizuale sipas këtij ligji janë:

- veprat që rrjedhin nga shtetet-anëtare të Bashkimit Evropian,

- vepra që rrjedhin nga shtete të treta evropiane të cilat janë nënshkruese të Konventës evropiane për televizion tejkufitar të Këshillit të Evropës dhe të cilët i plotësojnë kushtet nga pika 3) të këtij nenit dëshira;

- veprat që prodhuara në koproduksion në kuadër të marrëveshjeve të cilat kanë të bëjnë me sektorin audiovizuel të lidhura ndërmjet Bashkimit Evropian dhe shteteve të treta dëshira të cilat i plotësojnë kushtet e definuara në secilën prej atyre marrëveshjeve;

- 2) dispozitat nga pika 1 alinetë 2 dhe 3 të këtij neni, do të zbatohen kushtimisht për veprat që cilat vijnë nga shtetet-anëtare të Bashkimit Evropian, e nuk janë lëndë të masave diskriminuese në shtete të treta.

- 3) veprat që pika 1 alinetë 1 dhe 2 të këtij neni, janë ato që cilat janë prodhuar kryesisht nga autorë dhe punëtorë me vendbanim në një apo më shumë shtete nga pika 1 alinetë 1 dhe 2 nëse i plotësojnë njërin nga kushtet në vijim:

- të prodhohen prej një ose më shumë producentëve të themeluar në një apo më shumë prej këtyre shteteve,

- prodhimi i veprave është mbikëqyrur dhe faktikisht është kontrolluar prej një apo më shumë producentëve të themeluar në një apo më shumë prej këtyre shteteve ose

- pjesëmarrja e koproducentëve nga ato shtete të mbisundojë në lidhje me shpenzimet e përgjithshme për koproduksion, ndërsa koproduksionin të mos e kontrollojë një apo më shumë producentë të themeluar jashtë nga këto shtete dëshira;

- 4) vepra që nuk janë evropiane, sipas pikës 1 të këtij neni, por janë prodhuar në kuadër të marrëveshjeve bilaterale të koproduksionit të nënshkruara ndërmjet shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe shteteve të treta, do të konsiderohen vepra evropiane me kusht që koproducentët nga Bashkimi Evropian të kenë pjesëmarrje shumicë në shpenzimet e përgjithshme të produksionit dhe produksioni të mos kontrollohet prej një apo më shumë producentëve të themeluar jashtë territorit të shteteve - anëtare të Bashkimit Evropian.

- 10. Vepra maqedonase audio ose audiovizuele janë veprat e prodhuara burimore nga shtetas të Republikës së Maqedonisë në gjuhën maqedonase si dhe vepra audio ose audiovizuale, janë veprat e prodhuara burimore nga shtetas të Republikës së Maqedonisë në gjuhët e bashkësive etnike që nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë, si dhe veprat e trashëgimisë kulturore në Republikën e Maqedonisë;

- 11. Producenit i pavarur është personi fizik ose juridik i cili ofron produksion të veprave audio ose audiovizuele, me kusht që:

- të mos ketë pjesëmarrje në kapitalin e radiodifuzerit më shumë se 25% dëshira;

- radiodifuzeri të mos ketë pjesëmarrje në kapitalin e producentit;

- 12. Servisi programor ose kanali programor është tërësi e programeve dhe elementeve tjera të një shërbimi të vetëm mediatic audio ose audiovizuel që e siguron radiodifuzeri konkret dëshira që është dedikuar për pranim nga publiku;

13. Program me prodhim personal është programi i radios ose i televizionit të krijuar me iniciativë dhe në organizimin e vetë radiodifuzerit. Si program me prodhim personal konsiderohet edhe programi që krijohet me porositi të radiodifuzerit (produksion i porositur), si dhe programi i prodhuar në koproduksion. Në programin me prodhim personal nuk konsiderohet reklamimi, teleshopingu dhe shpalljet tjera të paguara;

14. Komunikime të fshehta audio ose audiovizuele komerciale është prezantimi me fjalë, zë ose fotografi të mallrave, shërbimeve, emrit, shenjës mbrojtëse ose aktivitete të prodhuesit të mallrave ose dhënësit të shërbimeve në programe, kur prezantimi i tillë, nga dhënësi i shërbimit mediatik audio dhe audiovizuel është dedikuar të shërbejë si reklamë dhe mund ta sjellë publikun në huti në lidhje me natyrën e tij. Prezantimi i tillë konsiderohet se është kryer me qëllim posaçerisht nëse është bërë për kompensim me para ose kompensim të ngjashëm;

15. Plasim i prodhimit është çdo formë e komunikimit audio ose audiovizuel komercial që përbëhet nga përfshirja ose sugjerimi i prodhimit, shërbimit ose shenjës mbrojtëse në ndonjë program, kështu që ato janë inkorporuara në veprimin e tij, për kompensim me para ose lloj tjetër të kompensimit;

16. Radioemetim është shërbimi linear audio mediatik të cilin e siguron radiodifuzeri me qëllim që të mundësojë dëgjim të njëkohshëm të audio programeve në bazë të radhitjes së përcaktuar paraprakisht kronologjike të programeve (skemë programore);

17. Radiodifuzer është dhënësi i shërbimeve audio ose audiovizuele mediatike për radioemetim ose emetim televiziv;

18. Riemetim i serviseve programore është shërbimi elektronik komunikues publik të cilin e siguron operatori i rrjetit elektronik komunikues publik dhe paraqet pranimin dhe bartjen e njëkohshëm të programeve të radios ose televizive në tërësi dhe pa kurfarë modifikimi në përbajtjen e tyre programore, që radiodifuzerët i emetojnë për pranim nga publiku;

19. Reklamim është çdo formë e shpalljes, të emetuar, përkatesisht të publikuar për kompensim me para ose lloj tjetër të kompensimit ose për qëllime vetëpromovuese të personit fizik ose juridik në lidhje me:

- tregti, biznes, zeje ose profesion me qëllim që të promovohet oferta e prodhimeve dhe shërbimeve, duke përfshirë pronë të patundshme, të drejta dhe obligime në këmbim për pagesë ose

- popullarizimin e ndonjë ideje ose aktiviteti ose për arritjen e efektit tjetër;

20. Sponsorim është secili kontribut nga personi juridik ose fizik i cili nuk është përfshirë në sigurimin e shërbimeve audio dhe audiovizuele mediatike ose në produksionin e veprave audio ose audiovizuele, për shkak të financimit të shërbimeve audio ose audiovizuele mediatike ose të programeve, me qëllim që ta promovojoë emrin e vet, shenjën mbrojtëse, imazhin, aktivitetet ose prodhimet;

21. Emetim televiziv është shërbimi linear mediatik audiovizuel të cilin e siguron radiodifuzeri me qëllim që të mundësojë shikim të njëkohshëm të programeve audiovizuale në bazë të radhitjes së përcaktuar paraprakisht kronologjike të programeve (skemë programore). Emetimi televiziv posaçerish përfshin emetimin televiziv digjital, transmetimin e drejtpërdrejtë (live streaming), emetimin nëpërmjet ueb (webcasting) ose sigurimin e shërbimit mediatik të përafert me video sipas kërkësës;

22. Servis programor televiziv ose i radios nga formati i përgjithshëm është servisi programor me programe kryesisht nga lloji informativ, arsimor, kulturor dhe argëtues;

23. Servis programor televiziv ose i radios nga formati i specializuar është servisi programor me së paku 70% programe nga lloji i njëjtë (sportive, muzikore, kulturore, arsimore, informative ose tjetër);

24. Teleshopingu është emetimi i ofertave të drejtpërdrejta te publiku i prodhimeve ose shërbimeve, duke përfshirë pronë të patundshme si dhe të drejta dhe obligime në shkëmbim për pagesë. Ofertë e drejtpërdrejtë është secila ofertë e cila përvëç informatave përfurnizuesin, karakteristikat dhe/ose çmimin e prodhimit ose shërbimit, përmban edhe ndonjë nga elementet në vijim: adresën postare ose elektronike, ueb faqen dhe/ose numrin e telefonit nëpërmjet të cilave qysh gjatë emetimit mund të realizohet blerja. Forma të teleshopingut janë spotet teleshoping dhe dridaret teleshoping;

25. Dritare teleshoping është emetimi i pandërrerë i teleshopingut me kohëzgjatje prej së paku 15 minutash;

26. Përgjegjësia redaktuese në shërbimin mediatik audio ose audiovizuel do të thotë kontroll vendimmarrës mbi zgjedhjen e programeve dhe mbi organizimin e tyre në radhitje kronologjike të programeve (skemë programore), në rast të emetimit televiziv ose të radios (shërbime lineare), ose në katalogun e programeve, në rast të shërbimeve audiovizuele mediatike me kërkësë (shërbime jolineare) dhe

27. Anëtarët e familjes janë bashkëshorti dhe shoku jashtëmartesorë, prindërit, fëmijët, vëllezërit dhe motrat, adoptuesit dhe fëmijët e adoptuar si dhe personat që jetojnë në ekonomi familjare të përbashkët.

II. ORGANI KOMPETENT

Neni 4 Agjencija për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele

(1) Organ kompetent për punët që janë lëndë e këtij ligji është Agjencija për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele (në tekstin e mëtutjeshëm: Agjencia).

(2) Agjencia është trup i pavarur dhe i mëvetësishëm rregullator joftimprurës me status të personit juridik me autorizime publike.

(3) Republika e Maqedonisë është themelues i Agjencisë. Prona dhe mjetet për punën e Agjencisë i shfrytëzon dhe me ato menaxhon Agjencia.

(4) Selia e Agjencisë është në Shkup.

(5) Agjencia ka vulë.

(6) Vula i Agjencisë ka formë të rrumbullakët. Në mesin e vulës është stema e Republikës së Maqedonisë, ndërsa rreth tij është mbishkrimi: “Republika e Maqedonisë-Agjencija për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele”.

(7) Puna e Agjencisë financohet nga mjetet e realizuara nga të hyrat nga kompensimet e parapara me këtë ligj, nga mjetet nga taksa e arkëtarë radiodifuzive në pajtim me këtë ligj, si dhe nga hua dhe ndihmë tjetër financiare dhe teknike.

Neni 5 Parime në punën e Agjencisë

(1) Agjencia në punën e vet kujdeset për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në nenin 2 të këtij ligji.

(2) Agjencia në punën e vet është e pavarur nga organ tjetër shtetëror ose person tjetër dhe duhet të jetë e paanshme ndaj tyre.

(3) Agjencia i kryen punët në pajtim me këtë ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të tij, Ligjin për media, Ligji për procedurë të përgjithshme administrative, nëse me këtë ligj nuk është përcaktuar ndryshe, ligje dhe dokumente tjera strategjike të Republikës së Maqedonisë si dhe me marrëveshjen ndërkombëtare nga sféra e medieve dhe shërbimeve audiovizuele mediatike që i ka lidhur ose të cilat i ka pranuar Republika e Maqedonisë.

Neni 6
Kompetencat e Agjencisë

(1) Agjencia në pajtim me këtë ligj:

- kujdeset për sigurimin e publicitetit në punën e radiodifuzerëve,
- kujdeset për mbrojtjen dhe zhvillimin e pluralizmit të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuale, e inkurajon dhe mbështet ekzistimin e shërbimeve të llojullojshme, të pavura dhe të mëvetësishme mediatike audio dhe audiovizuale,
- ndërmerr masa në pajtim me këtë ligj në rastet kur është bërë shkelja e dispozitave të këtij ligji ose të rregullave të miratuarë në bazë të tij dhe kushtet dhe obligimet nga lejet,
- kujdeset për sigurimin e mbrojtjes së personave të mitur, i miraton aktet të cilat dalin nga ky ligi,
- kujdeset për mbrojtjen e interesave të qytetarëve në sferën e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuale,
- përcaktokon ekzistimin e koncentrimit të palejuar mediatik;
- vendos për ndarjen, heqjen ose vazhdimin e lejeve për emetim televiziv ose në radio,
- ndërmerr masa pët kufizimin e përkohshëm të transmetimit dhe pranimit të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuale nga shtete tjera në territorin e Republikës së Maqedonisë në pajtim me nenin 45 të këtij ligji,
- miraton listë të ngjarjeve me rëndësi të madhe për publikun e Republikës së Maqedonisë,
- nxit profesionalizmin mediatik,
- kryen mbikëqyrje në pajtim me nenet 28, 29 dhe 30 të këtij ligji,
- i mbani regjistrat e përcaktuar me këtë ligj,
- zbaton hulumtime dhe analiza lidhur me çështje të caktuarë nga sféra e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuale
- kryen matje të shikueshmërisë ose dëgjueshmërisë së programeve, përkatësisht serviseve programore të radiodifuzerëve nga Republika e Maqedonisë dhe
- kryen edhe punë tjera të përcaktuara me këtë ligj.

(2) Mënyrën e matjes së shikueshmërisë ose dëgjueshmërisë së programeve, përkatësisht serviseve programore të radiodifuzerëve nga Republika e Maqedonisë e përcakton Agjencia.

Neni 7
Rregullore për punën e Agjencisë

(1) Puna e Agjencisë më afërsisht rregullohet me Rregullore për punën e Agjencisë.

(2) Rregullorja për punën e Agjencisë posaçërisht përban dispozita për:

- shenjën mbrojtëse dhe përpunimin dhe përdorimin e vulave të Agjencisë,
- mënyrën dhe procedurën për mbajtjen e mbledhjeve të Këshillit të Agjencisë,
- procedurën për emërimin dhe shkarkimin e kryetarit dhe zëvendëskrytarit të Këshillit të Agjencisë,
- procedurën për emërimin dhe shkarkimin e drejtorit të Agjencisë,
- procedurën për miratimin e akteve nënligjore dhe akteve tjera të cilat dalin nga ky ligj,
- mënyrën dhe procedurën për ndarjen, heqjen ose vazhdimin e lejes për emetim televiziv ose në radio,
- mënyrën dhe procedurën e mbajtjes së regjistrave të përcaktuar me këtë ligj dhe
- dispozita tjera me rëndësi për punën e Agjencisë.

(3) Rregullorja për punën e Agjencisë është publikisht e arritshme dhe e njëjtë publikohet në ueb faqen e Agjencisë në afat prej shtatë ditësh nga dita e miratimit të saj.

Neni 8
Raportimi për punën e Agjencisë

(1) Agjencia për punën e vet jep raport para Kuvendit të Republikës së Maqedonisë me dorëzimin e Raportit për punën e vet.

(2) Raportin nga paragrafi (1) i këtij neni, Agjencia publikisht e shpall në ueb faqen e vet dhe të njëtin e dorëzon në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në shqyrtim më së voni deri më 31 mars në vitin rrjedhës.

(3) Raporti nga paragrafi (1) i këtij neni, përban:

- a) raport vjetor për punën e Agjencisë për vitin paraprak dhe
- b) program vjetor për punë të Agjencisë për vitin e ardhshëm.

(4) Raporti vjetor për punë të Agjencisë për vitin paraprak nga paragrafi (3) pika a) e këtij neni posaçërisht përban:

- raport për realizimin e aktiviteteve të përcaktuara në Programin vjetor për punë të Agjencisë, për vitin paraprak, në të cilin duhet të paraqitet realizimi i Planit vjetor përbikëqyrje programore,

- raport financiar për realizimin e Planit financiar për vitin paraprak dhe Llogari vjetore, me të dhëna për të ardhurat e realizuara, shpenzimet, kërkosat dhe detyrimet për vitin paraprak të grupuara sipas strukturës dhe sipas strukturës organizative të Agjencisë dhe

- raport të revizorit nga revizori ndërkombëtar i autorizuar i pavarur dhe raport të revizorit nga Enti Shtetëror për Revizion, nëse është bërë revizion nga ai, si dhe qëndrimi të Agjencisë në lidhje me rezultatet nga revizioni i kryer.

- (5) Me programin vjetor për punë të Agjencisë për vitin e ardhshëm nga paragrafi (3) pika b) e këtij neni janë përcaktuar detyrat dhe qëllimet të cilat Agjencia duhet t'i përmbrush vitin e ardhshëm, në pajtim me këtë ligj dhe ai posaçërisht duhet të përbajë:

- program të aktiviteteve të planifikuara dhe

- plan financiar për vitin e ardhshëm, që përban të dhëna për realizimin e aktiviteteve të planifikuara, të ardhurat e planifikuara dhe shpenzimet e Agjencisë për vitin e ardhshëm të grupuara sipas strukturës dhe sipas strukturës organizative të Agjencisë, si dhe investimet e parapara kapitale të Agjencisë për vitin e ardhshëm.

- (6) Mjetet e parealizuara nga plani financiar i Agjencisë nga viti paraprak bartën në planin financiar të Agjencisë për vitin e ardhshëm.

Neni 9
Transparenca në punën e Agjencisë

(1) Agjencia detyrohet të zbatojë hulumtime publike dhe analiza në aspekt të zhvillimit dhe gjendjeve në treg të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuale.

(2) Agjencia detyrohet së paku një herë në tre muaj gjatë vitit të organizojë takime publike me qëllim që t'u mundësoj të gjithë palëve të interesuara, t'i shprehin qëndrimet dhe mendimet e tyre në lidhje me zhvillimin e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuale në Republikën e Maqedonisë e posaçërisht për:

- gjendjet në tregun për shërbime mediatike audio dhe audiovizuale në Republikën e Maqedonisë dhe

- realizimin e aktiviteteve dhe plotësimin e qëllimeve nga Programi vjetor për punën e Agjencisë.

(3) Qëndrimet dhe mendimet e marra nga paragrafi (2) i këtij neni, si dhe qëndrimi i Agjencisë në lidhje me to, në afat prej shtatë ditëve nga dita e mbajtjes së takimit publik shpalen në ueb faqen e Agjencisë.

(4) Agjencia me akt nënligjor më afërsisht i rregullon:

- procedurën dhe mënyrën e pranimit të propozimeve nga palët e interesuara,

- мënyrën dhe vendin e shpalljes së konkurseve, kandidatët e paraqitur dhe informata tjera të lidhura me procedurën për ndarjen e lejeve dhe

- të dhëna dhe informatat që Agjencia do t'i shpallë, si dhe mënyrën e qasjes në të njëjtat, në pajtim me ligjin.

Neni 10 **Ndikimi i publikut**

(1) Agjencia para se ta miratojë ose ndryshojë aktin nënligor në kompetencë të vet, si dhe para se ta miratojë Programin vjetor për punë për vitin e ardhshëm, në ueb faqen e vet publikisht do ta shpall aktin e propozuar nënligor, përkatesisht Programin vjetor për punë për vitin e ardhshëm, me qëllim që të sigurojë debat publik, përkatesisht t'u mundësoj të gjithë paleve të interesuara t'i shprehin mendimet e veta, pikëpamjet dhe qëndrimet në lidhje me aktin e propozuar nënligor ose Programin e propozuar vjetor për punë për vitin e ardhshëm.

(2) Afati i kohëzgjatjes së debatit publik nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk guxon të jetë më i shkurtër se 30 ditë nga dita e shpalljes së akteve nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Pas skadimit të afatit nga paragrafi (2) i këtij neni, e para miratimit të aktit nënligor, Agjencia ka për obligim publikisht t'i shpalë në ueb faqen e vet mendimet dhe komentet e marra, si dhe qëndrimin e Agjencisë në lidhje me to.

Neni 11 **Organet e Agjencisë**

Organet e Agjencisë janë Këshilli dhe drejtori.

Neni 12 **Këshilli**

(1) Këshilli përbëhet prej shtatë anëtarëve.

(2) Anëtarët e Këshillit duhet ta paraqesin lloj llojshmërinë e shoqërisë maqedonase me përfaqësim të drejtë të të dyja gjinive.

(3) Anëtarët e Këshillit nëse miratojnë vendim në kompetencë të tyre me të cilën do t'i cenojnë interesat e Agjencisë, përgjigjen në mënyrë të pakufizuar dhe solidare për dëmin e krijuar me vendimin e tillë. Nuk do të konsiderohet i përgjegjshëm ai anëtar i Këshillit i cili ka sugjeruar se vendimi i propozuar është në kundërshtim me këtë ligj dhe e ka kundërshtuar miratimin e vendimit, në mënyrë që e ka veçuar mendimin e vet në procesverbalin e mbledhjes dhe ka votuar "kundër" vendimit.

(4) Anëtarët e Këshillit kanë të drejtë për:

- kompensim mujor në lartësi deri në 4 rroga mesatare mujore në Republikën e Maqedonisë sipas të dhënave të shpallura nga Enti Shtetëror i Statistikës, në pajtim me Rregulloren për punë të Agjencisë,

- kompensim për shpenzime të rrugës të atyre anëtarëve të Këshillit të cilët jetojnë jashtë Shkupit kur janë të pranishëm në mbledhjet e Këshillit dhe

- kompensim për shpenzime të rrugës, vendosje dhe mëditje për udhëtim zyrtar në pajtim me Ligjin për rroga dhe kompensime tjera për persona të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë.

(5) Mjetet për kompensimin mujor dhe shpenzimet tjera të anëtarëve të Këshillit sigurohen nga mjetet e Agjencisë të përcaktuara me planin financiar.

(6) Puna e Këshillit më afërsisht rregullohet me Rregulloren për punë të Agjencisë në pajtim me këtë ligj.

(7) Këshilli punon me kuorum prej së paku pesë anëtarëve, ndërsa vendimet dhe aktet tjera i miraton me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit.

(8) Këshilli nga radhët e anëtarëve të vet zgjedh dhe shkarkon kryetarin dhe zëvendëskryetarin, në mënyrën dhe procedurën e përcaktuara me Rregulloren për punë të Agjencisë.

Neni 13 **Mbledhjet e Këshillit**

(1) Mbledhjet e Këshillit i konvokon kryetari i Këshillit me iniciativë të vet, e në rast të mungesës së tij ose pengesës me iniciativë të zëvendëskryetarit të Këshillit. Kryetari i Këshillit është i detyruar që të konvokoje mbledhje të Këshillit me propozim me shkrim të tre anëtarëve të Këshillit, ose me propozim me shkrim të drejtorit të Agjencisë, më së voni në afat prej tri ditëve nga dita e pranimit të propozimit.

(2) Kryetari i Këshillit kryeson me mbledhjet e Këshillit, dhe e përfaqëson Këshillin, e në rast të mungesës së tij ose pengesës obligimet i realizon zëvendëskryetari i Këshillit.

(3) Vendimet dhe aktet tjera të Këshillit i nënshkruan kryetari i Këshillit, ose në rast të pengesës së tij, zëvendëskryetari i Këshillit, më së voni në afat prej tri ditëve nga dita e miratimit të tyre.

(4) Në mbledhjet e Këshillit është i pranishëm edhe drejtori i Agjencisë, pa të drejtë vote, ndërsa mund të jenë të pranishëm edhe persona tjera të punësuar në shërbimin profesional të Agjencisë, si dhe persona tjera të Jashtëm në pajtim me Rregulloren për punë të Këshillit.

(5) Nëse anëtarë i Këshillit konsideron se ka interes privat direkt ose indirekt në lidhje me miratimin e vendimeve në kompetencë të Këshillit, anëtarë i Këshillit është i detyruar për këtë ta njoftojë Këshillin. Në këtë rast Këshilli vepron në pajtim me Ligjin për parandalimin e konfliktit të interesave.

(6) Agjencia në ueb faqen e vet i publikon: rendin e ditës nga mbledhjet e Këshillit më së voni një ditë para ditës së mbajtjes së tyre, ndërsa procesverbalet e miratuar nga mbledhjet e Këshillit me prononcimin dhe votimin e anëtarëve të Këshillit, kronikat nga mbledhjet, si dhe vendimet e miratuar dhe aktet tjera, në afat prej shtatë ditëve nga dita e mbajtjes së mbledhjes.

(7) Materialet për mbledhjet e Këshillit i përgatitë shërbimi profesional i Agjencisë dhe të njëjtat dorëzohen te të gjithë anëtarët e Këshillit në mënyrën dhe afatin e përcaktuara në Rregulloren për punë të Agjencisë.

(8) Këshilli detyrohet të mbajë së paku një mbledhje në muaj.

Neni 14 **Emërimi i anëtarëve të Këshillit**

(1) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë i emëron anëtarët e Këshillit me propozim të propozuesve të autorizuar.

(2) Propozues të autorizuar të anëtarëve të Këshillit janë:

- Shoqata shumicë e gazetarëve propozon një anëtar të Këshillit,

- Konferanca interuniversitare propozon një anëtar të Këshillit,

- Dhoma e Avokatëve e Republikës së Maqedonisë propozon një anëtar të Këshillit,

- Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë propozon një anëtar të Këshillit,

- Komisioni për Çeshtje të Zgjedhjeve dhe Emëri me i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë propozon dy anëtarë të Këshillit dhe

- Bashkësia e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale në Republikën e Maqedonisë propozon dy anëtarë të Këshillit.

(3) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë u dërgon thirrje publike propozuesve të autorizuar për dorëzim të propozimit të kandidatit për anëtarë të Këshillit, më së voni gjashtë muaj para skadimit të mandatit të anëtarit të Këshillit.

(4) Propozuesit e autorizuar nga paragrafi (2) alinetë 1, 2, 3 dhe 4 e përcaktuan përcaktuan me Rregulloren për punë të Agjencisë.

(5) Propozesit e autorizuar nga paragrafi (2) i këtij nen, propozimet e përcaktuara pér anëtarë të Këshillit i dorëzon te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në asat prej dy muajve nga dita e dërgimit të thirrjes publike nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë dhe në afatin e njëjtë janë të obliguar publikisht t'i shpallin në së paku dy gazeta ditore prej të cilave njëra gazetë ditore është në gjuhën e bashkësisë e cila nuk është shumicë, e që e flasin së paku 20% nga qytetarët në Republikës së Maqedonisë. Në bazë të propozimeve të dorëzuar nga propozesit e autorizuar Komisioni pér Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, në asat prej 15 ditësh përpilon propozim të kandidatëve pér anëtarë të Këshillit.

(6) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë më së voni një muaj para kalimit të mandatit të anëtarit të Këshillit, duhet të emërojë anëtar të ri të Këshillit.

(7) Kryetari i Këshillit është i obliguar që ta njoftojë Kuvendin e Republikës së Maqedonisë pér kalimin e mandatit të anëtarit të Këshillit jo më vonë se gjashtë muaj para kalimit të të njëjtë.

(8) Kandidati i propozuar pér anëtar të Këshillit i prezanton pikëpamjet e tij pér plotësimin e qëllimeve të këtij ligji para trupit punues të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, kompetent pér shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

(9) Gjatë përcaktimit të propozimit të kandidatëve pér anëtarë të Këshillit, Komisioni pér Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë mban llogari pér përfaqësimin adekuat dhe të drejtë të qytetarëve të të gjitha bashkësive që jetojnë në Republikën e Maqedonisë.

(10) Gjatë përcaktimit të propozimeve, propozesit e autorizuar nga paragrafi (2) i këtij nen, duhet ta kenë parasysh dispozitën nga neni 12 paragrafi (2) i këtij ligji dhe duhet të mbajnë llogari pér kushtet pér emërimin në pajtim me nenen 16 paragrafi (2) të këtij ligji.

(11) Ministria kompetente e Shoqërisë informatike dhe Administratës e përcakton shoqatën shumicë të gazetarëve nga paragrafi (2) alineja 1 të këtij nen, me ç'rast duke marrë parasysh numrin e anëtarëve të shoqatave të gazetarëve në bazë të fletëpranimeve të vërtetuarë me pagesë të anëtarësise pér çdo anëtar të shoqatës përkatëse. Registrin e anëtarëve të evidentuar dhe vërtetimet pér pagesën e anëtarësise pér vitin rrjedhës shoqatat e gazetarëve e dorëzojnë te Ministria kompetente e Shoqërisë informatike dhe Administratës. Ministria kompetente e Shoqërisë informatike dhe Administratës, veçanërisht do të ketë kujdes pér rastet e anëtarësimit të dyfishtë, me ç'rast si anëtar valid i shoqatës së caktuar të gazetarëve do të konsiderohet ai me pagesë të anëtarësise nga data më e re.

Neni 15

Mandati i anëtarëve të Këshillit

(1) Anëtarët e Këshillit emërohen në kohëzgjatje prej shtatë vitesh.

(2) Anëtarët e Këshillit nuk kanë të drejtë të riemërimit.

(3) Në rast kur anëtarë i Këshillit do të paraqesë dorëheqje ose mandati i ndërpritet para kalimit të kohës pér të cilin është emëruar, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë do të emërojë anëtar të ri të Këshillit pér pjesën e mbetur nga mandati me propozim të propozesit të autorizuar nga neni 14 i këtij ligji.

(4) Këshilli mund të punojë nëse janë emëruar së paku pesë anëtarë të Këshillit.

Neni 16

Kushtet pér emërim

(1) Anëtarë të Këshillit mund është persona shtetas të Republikës së Maqedonisë me arsim të lartë, së paku pesë vite përvjohë pune në profesion dhe të cilët në publik janë

shquar në sferën e komunikologjisë, gazetarisë, komunikimeve elektronike, informatikës, kulturës, ekonomisë, drejtësisë ose sferë tjetër të ngjashme që është me rëndësi pér realizimin e kompetencave të Këshillit.

(2) Anëtar i Këshillit nuk mund të emërohet:

- deputeti, anëtarë i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, personi i cili është emëruar nga Kuvendi ose Qeveria e Republikës së Maqedonisë, personi i cili udhëheq me njësi të vetëqeverisjes lokale, drejtori ose anëtarë i këshillit drejtues ose mbikëqyrës i ndërmarrjes publike,

- persona të cilët i kryejnë detyrat në organet e partisë politike ose të bashkësisë fetare,

- personi i cili është pronar i pjesëmarrjeve ose aksioneve, anëtarë i organizit të menaxhimit ose personi i cili në mënyrë direkte ose indirekte ka interes në personin juridik i cili merret me shërbime mediatike audio ose audiovizuale ose në shoqëri e cila kryen veprimtari të ngjashme (reklamim, komunikime elektrike, prodimi dhe shitje të mallit teknik audio dhe audiovizuel dhe ngjashëm) e që kanë të bëjnë me shërbime mediatike audio/audiovizuale dhe operatorë dhe/ose dhënës të rrjeteve publike elektronike komunikuese dhe shërbimeve,

- personi anëtarët e familjes e të cilët kanë pjesëmarrje ose aksione ose janë anëtarë të organeve të menaxhimit në radifuzerë ose

- personi i cili me vendim të plotfuqishëm është dënuar me dënim me burg më gjatë se gjashtë muaj ose nëse i është shqiptuar masa ndalim pér kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, më gjatë se gjashtë muaj derisa dëni, përkatësisht masa të mos shlyhet nga regjistri përkatës në pajtim me ligjin.

(3) Anëtarët të Këshillit mund të emërohen persona të punësuar në persona tjera juridikë, përvëç në persona tjera juridikë të cilët mund të janë në konflikt interesash në pajtim me këtë ligji.

(4) Anëtarët e Këshillit nuk guxojnë nga radiodifuzerët, dhënësit e shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë edhe nga operatorët e rrjeteve publike elektronike komunikuese të cilët emetojnë, përkatësisht riemetojnë përbajtje programore, të pranojnë dhurata, të pranojnë shërbime, as të hynë në marrëdhënie të cilat do të çonin në konflikt të interesave.

Neni 17 Ndërprerja e mandatit të anëtarit të Këshillit

(1) Anëtarit të Këshillit i ndërpritet mandati sipas fuqisë së ligji para kalimit të kohës pér të cilën është emëruar në rastet në vijim:

- me kërkësë të tij,

- me pranim të funksioneve ose punës që janë inkompatibile me funksionin anëtar i Këshillit në pajtim me këtë ligji,

- nëse në mënyrë të plotfuqishme është dënuar pér veprë penale pér të cilën është paraparë dënim me burg në kohëzgjatje më gjatë se gjashtë muaj ose i është shqiptuar masë e sigurisë ndalim pér kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës në kohëzgjatje më të gjatë se gjashtë muaj,

- nëse nuk ka mundësi ta kryejë detyrën më shumë se gjashtë muaj në vazhdimesi,

- është krijuar ndonjë nga pengesat pér anëtarësim në Këshill të parapara në nenen 16 të këtij ligji,

- mungon pa arsyë prej tri mbledhjeve të njëpasnjëshme të Këshillit ose prej pesë mbledhjeve gjatë një viti në pajtim me Rregulloren pér punë të Agjencisë ose

- nëse konstatohet se anëtarë i Këshillit në procedurë pér emërim të tij ka dhëne të dhëna të pavërteta ose ka lëshuar të paraqesë disa informata të cilat janë të rëndësishme pér emërimin e tij.

(2) Për plotësimin e kushteve për ndërprerje të mandatit të anëtarit të Këshillit para kalimit të kohës për të cilën është emëruar, të parapara në paragrafin (1) të këtij nenit kryetari, përkatësisht zëvendëskryetari i Këshillit detyrohet ta njoftojë Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në afat prej pesë ditësh pune nga dita e plotësimit të kushteve nga paragafi (1) i këtij nenit. Në këtë rast zbatohet procedura e përcaktuar në nenin 14 të këtij ligji.

Neni 18 **Kompetencat e Këshillit**

Këshilli i ka kompetencat në vijim:

- miraton vendim për shpalljes e konkursit publik për ndarjen e lejeve për emetim televiziv ose në radio,
- miraton vendim për ndarje, heqje ose vazhdim të lejes për emetim televiziv ose në radio,
- miraton vendim me të cilin lejohet, përkatësisht ndalohet ndryshimi në strukturën pronësore të radiodifuzerit,
- miraton vendim me të cilin anulohet vendimi me të cilën është lejuar ndryshimi në strukturën pronësore të radiodifuzerit,
- miraton vendim për ngritjen e procedurës për përcaktim të ekzistimit të koncentrimit të palejuar mediatik, me detyrë zyrtare,
- miraton vendim me të cilin konstatohet ekzistimi i koncentrimit të palejuar mediatik,
- e informon organin kompetent për të drejtat autoriale dhe të drejtat e përaferta kur dyshon se është kryer cени i tyre,
- i miraton aktet nënligjore të cilat dalin nga ky ligj,
- i miraton aktet e përgjithshme për punë të Agjencisë,
- e miraton Rregulloren për punë të Agjencisë,
- e miraton llogarinë përfundimtare të Agjencisë,
- e miraton raportin vjetor për punë për vitin paraprak dhe Programin vjetor për punë për vitin e ardhshëm të Agjencisë të cilët janë pjesë përbërëse e Raportit për punë të Agjencisë nga neni 8 i këtij ligji,
- e miraton planin vjetor për kryerjen e mbikëqyrjes programore dhe Metodologjinë për kryerjen e mbikëqyrjes programore,
- vendos për ndërmarrje të masave për kufizim të përkohshëm të transmetimit dhe pranimit të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuale nga shtete tjera në territorin e Republikës së Maqedonisë,
- miraton vendim për përcaktimin e listës së ngjarjeve me rëndësi të madhe për publikun në Republikën e Maqedonisë,
- e miraton Kodeksin për sjellje të anëtarëve të Këshillit dhe të punësuarve në shërbimin profesional të Agjencisë,
- i zgjedh dhe shkarkon drejtorin dhe zëvendësdrejtorin e Agjencisë në pajtim me këtë ligj dhe me procedurë të përcaktuar në Rregulloren për Punë të Agjencisë,
- i jep leje për marrjen e vendimeve drejtorit të Agjencisë për disponim me pronën, si dhe për punësim dhe lëshim nga puna të punonjësve në shërbimin profesional të Agjencisë,
- e ndjek zbatimin e programit vjetor për punë të Agjencisë përmes raporteve tremujore të dorëzuara nga drejtori i Agjencisë dhe
- kryen edhe punë tjera të përcaktuara me këtë ligj.

Neni 19 **Drejtori i Agjencisë**

(1) Këshilli e zgjedh drejtorin e Agjencisë nëpërmjet konkursit publik. Kandidati doemos duhet të jetë me arsim të lartë dhe me përvojë pune mbi pesë vjet në fushën e komunikologjisë, gazetarisë, komunikimeve elektronike, informatikës, kulturës, ekonomisë ose drejtësisë.

(2) Këshilli detyrohet që ta zgjedhë drejtorin e Agjencisë jo më vonë se 30 ditë para skadimit të mandatit të paraardhësitet tij.

(3) Drejtori, bashkëshorti i tij ose shoku jashtëmartesor, si dhe farefisi i afërm i tij në vijë të drejtë deri në brezin e dytë, nuk mund të kenë pjesë në aksione, drejtëpërdrejt apo tërthorazi në organizata që kryejnë aktivitete që drejtëpërdrejt janë në kompetencë të Agjencisë.

(4) Drejtori është i angazhuar profesionalisht në Agjenci me orar të plotë të punës.

(5) Këshilli e zgjedh edhe zëvendësdrejtorin e Agjencisë nëpërmjet konkursit publik me mandat të njëjtë si mandati i drejtorit të Agjencisë.

(6) Zëvendësdrejtori i Agjencisë e zëvendëson drejtorin e Agjencisë në rastin kur mungon apo për shkak të sëmundjes apo shkaqe tjera nuk ka mundësi ta kryejë funksionin e tij, në tërë kompetencat dhe përgjegjësitë e tij në udhëheqje.

(7) Zëvendësdrejtori i Agjencisë në bashkëpunim me drejtorin e Agjencisë kryen punë të kompetencës së drejtorit të Agjencisë që ai do t'ia ngarkoje.

(8) Dispozitat e paragrafëve (1), (2), (3) dhe (4) të këtij nenit, vlejnë edhe për zëvendësdrejtorin e Agjencisë.

Neni 20 **Kompetencia e drejtorit**

(1) Drejtori e organizon dhe udhëheq me punën e Agjencisë, është përgjegjës për punën e ligjshme të Agjencisë dhe i ka kompetencat në vijim:

- e përfaqëson dhe prezanton Agjencinë,
- nënshkruan marrëveshje në emër të Agjencisë,
- i propozon aktet e përgjithshme për punë të Agjencisë,
- e propozon Rregulloren për punë të Agjencisë, raportin vjetor për punë dhe programin vjetor për punën e Agjencisë të cilat janë pjesë përbërëse e raportit për punën e Agjencisë nga neni 8 i këtij ligji,
- e propozon planin vjetor për kryerjen e mbikëqyrjes programore dhe Metodologjinë për kryerjen e mbikëqyrjes programore,
- miraton aktvendime për çështje në kompetencë të Agjencisë,
- lëshon vërtetime për regjistrim të përcaktuara me këtë ligj,
- ndërmerr masa në pajtim me këtë ligj në rastet kur është kryer shkelje e dispozitive të këtij ligji ose të rregullave të miratuara në bazë të tij ose kushtet dhe obligimet nga lejet,
- propozon masa për kufizim të përkohshëm për transmetim dhe pranim të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuale nga shtete tjera në territorin e Republikës së Maqedonisë,
- i propozon vendimet në kompetencë të Këshillit,
- i propozon aktet nënligjore që janë në kompetencë të Këshillit,
- propozon listë të ngjarjeve me rëndësi të madhe për publikun në Republikën e Maqedonisë,
- u jep autorizime personave tjera në suaza të kompetencave të veta,
- vendos për punësimë dhe sistemim të të punësuarve në shërbimin profesional të Agjencisë dhe
- kryen edhe punë tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe Rregulloren për punë të Agjencisë.

(2) Drejtori detyrohet që Këshillit t'i dorëzojë raporte tremujore për realizimin e Programit vjetor për punën e Agjencisë, si dhe raporte tremujore për masat e ndërmarra në pajtim me këtë ligj në rastet kur është bërë shkelja e dispozitive të këtij ligji ose e rregullave të miratuara në bazë të tij dhe kushtet dhe obligimet nga leja.

(3) Mandati i drejtorit është shtatë vjet.

(4) Nëse mandati i drejtorit ka përfunduar, e procedura për zgjedhje të drejtorit nuk ka përfunduar, drejtori vazhdon ta kryejë funksionin derisa nuk bëhet zgjedhja e drejtorit, por jo më gjatë se gjashtë muaj.

Neni 21
Shkarkimi i drejtorit

(1) Drejtori mund të shkarkohet nga Këshilli vetëm në rastet në vijim:

- a) me kërkesë të tij;
- b) në rast të pengesës për kryerjen e funksionit për shkak të sëmundjes më gjatë se gjashtë muaj;
- c) pranim të funksionit ose punës që janë inkompatibile me funksionin e tij si drejtor;
- d) nëse është i dënuar për veprën penale për të cilën i është shqiptuar dënim me burg në kohëzgjatje më të gjatë se gjashtë muaj ose i është shqiptuar masë sigurie ndalim për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, në kohëzgjatje më të gjatë se gjashtë muaj;
- e) shkelje e dispozitave të këtij ligji ose e rregullave të miratuara në bazë të tij që mund të përcaktohet nga Raporti për punën e Agjencisë ose
- f) keqpërdorim të funksionit sipas raportit të revizorit nga nen 8 i këtij ligji.

(2) Drejtori kundër të cilit rrjedh procedura për shkarkim, i mundësohet mbrojtje para Këshillit.

(3) Vendimi për shkarkimin e drejtorit përvèç tjerash duhet t'i përbajë shkaqet për shkarkimin e tij të arsyetuara në mënyrë të detajuar dhe i njëjtë publikohet në ueb faqen e Agjencisë në afat prej shtatë ditësh nga dita e miratimit të tij.

(4) Nëse drejtori është shkarkuar, e procedura për zgjedhjen e drejtorit nuk ka përfunduar, funksionin e drejtorit do ta kryejë zëvendësdrejtori i Agjencisë përiudhë jo më të gjatë se tre muaj.

Neni 22
Organizimi dhe punësimi në Agjenci

(1) Punët profesionale, normative-juridike, administrative, administrative-mbikëqyrëse, materiale-financiare, të kontabilitetit, informatike dhe punët tjera të Agjencisë i kryen shërbimi profesional organizimi i brendshëm i të cilit, fushëveprimi i punës dhe kushtet për punësim më afersisht rregullohen me aktet për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e punëve dhe detyrave, në pajtim me Ligjin përmarrëdhënien pune.

(2) Dispozitat nga Ligji për nëpunës shtetërorë nuk zbatohen te të punësuarit në Agjenci.

(3) Në përbërje të shërbimit profesional të Agjencisë, detyrimisht ekziston njësi organizative për kryerjen e mbikëqyrjes programore (monitorim) të programeve që emetohen nga radiodifuzerët, dhënësit e shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkesë dhe pako programore të operatorëve të rrjeteve publike komunikuese elektronike që riemetojnë servise programore nga aspekti i respektimit të dispozitave të këtij ligji, aktet nënligjore dhe aktet tjera të miratuara nga Agjencia, lejet dhe vërtetimet e lëshuara për regjistrim, në pajtim me Planin vjetor për kryerjen e mbikëqyrjes programore dhe Metodologjinë për kryerjen e mbikëqyrjes programore që e përcakton Agjencia me akt nënligjor.

(4) Shërbimi profesional i kryen punët në kompetencë të vet në mënyrë të pavarur dhe të paanshme, duke i respektuar procedurat e përcaktuara me këtë ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të tij.

(5) I punësuari në shërbimin profesional është i detyruar që të refuzojë urdhëresë që të veprojë në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, rregullat e miratuara në bazë të tij, si dhe aktet tjera të Agjencisë madje edhe kur urdhëresa e këtillë vjen nga eprori dhe për këtë ta njoftojë drejtorin, kryetarin dhe anëtarët tjere të Këshillit.

(6) Sjellja e të punësuarve në shërbimin profesional të Agjencisë gjatë kryerjes së kompetencave të përcaktuara me këtë ligj, rregullat e miratuara në bazë të tij dhe aktet tjera të Agjencisë më afersisht rregullohen me Kodeks për sjelljen e të punësuarve në shërbimin profesional që e miraton Agjencia dhe e publikon në ueb faqen e vet.

Neni 23
Masat në rast të shkeljes së rregullave

(1) Nëse konstatohet mosrespektim i dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore të miratuara në bazë të tij, si dhe e kushteve dhe obligimeve të përcaktuara me lejen dhe aktet tjera të Agjencisë, kundër botuesit të mediumit, dhënësit të shërbimeve audiovizuale me kërkesë ose operatorit të rrjeteve komunikuese elektronike publike të cilat kryejnë riemetim të servisit programor, drejtori i Agjencisë mund t'i ndërmarrë masat në vijim:

- do të miratojë aktvendim me të cilin do t'i bëjë vërejtje,

- do të paraqesë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse në rast kur edhe krahas aktvendimit të miratuar për vërejtje vazhdon me kryerjen e shkeljes së njëjtë për të cilën i është bërë vërejtje, gjatë vitit,

- do të dorëzojë propozim te Këshilli për heqjen e lejes ose

- do të miratojë aktvendim për shlyerje nga regjistri në pajtim me këtë ligj.

(2) Masat e ndërmarra nga paragrafi (1) i këtij nenit, me arsyetim të detajuar, Agjencia i publikon në ueb faqen e vet në afat prej tri ditësh nga masa e ndërmarrë.

Neni 24
E drejta e mbrojtjes gjyqësore

(1) Vendimet dhe aktvendimet e miratuara në rast të shkeljes së dispozitave të këtij ligji, lejeve, vërtetimeve të lëshuara për regjistrim, akteve nënligjore dhe akteve tjera të Agjencisë janë përfundimtare.

(2) Kundër vendimeve dhe aktvendimeve nga paragrafi (1) i këtij nenit mund të parashtronet padi për ngritjen e kontestit administrativ para gjykatës kompetente.

(3) Padia për ngritjen e kontestit administrativ parashtronet në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të vendimit ose aktvendimit.

Neni 25
Bashkëpunimi

(1) Agjencia për punën e vet duhet t'i ketë parasysh direktivat e Bashkimit Evropian, aktet e Këshillit të Evropës, konventat ndërkombëtare të cilat i ka ratifikuar Republika e Maqedonisë, si dhe përvojën e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.

(2) Agjencia detyrohet të bashkëpunojë, jepë mendime, propozime dhe të këmbejë të dhëna me ministrinë kompetente për punët nga sféra e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuale, Agjencinë për Komunikime Elektronike, Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës, Komisionin Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit, Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë, trupin kompetent për mbrojtjen e të drejtave autoriale dhe të drejtave të përafërtë dhe trupat tjere shtetërorë, organet e administratës shtetërore, ndërmarrjet publike, njësítë e vëtqeverisjes lokale, entet publike dhe institucionet nga Republika e Maqedonisë. Gjatë këmbimit të të dhënave, Agjencia detyrohet që ta sigurojë besueshmërinë e të njëjtave, në pajtim me ligj.

(3) Agjencia detyrohet të bashkëpunojë dhe të këmbejë informata me Inspektoratin Shtetëror të Tregut, trupin kompetent për mbrojtjen e të drejtave autoriale dhe të drejtave të përafërtë dhe organet tjera kompetente dhe

trupat me qëllim që të sigurohet mbrojtje juridike e shërbimeve të cilat bazohen në ose përfshijnë qasje të kushtëzuar, si dhe në parandalimin e mundësisë për përdorim të veglave të palejuara të cilat mundësojnë qasje te shërbimet me qasje të kushtëzuar në pajtim me ligj.

(4) Agjencia në pajtim me kompetencat e saj, e në drejtim të zbatimit të dispozitave të këtij ligji, bashkëpunon me trupat rregullatorë nga shtete tjera dhe institucionet dhe trupa ndërkombe tarë.

Neni 26

Inkluzioni social dhe profesionalizmi mediatik

(1) Agjencia ndërmerr aktivitetet që t'i nxite dhënësit e shërbimeve mediatike audio ose audiovizuale, që shërbimet e tyre gradualisht t'i bëjnë të arritshme për personat me dëgjim apo të parit të dëmtuar.

(2) Agjencia ndërmerr aktivitetet për nxitjen e profesionalizmit mediatik në Republikës së Maqedonisë.

(3) Gjatë ndërmarrjes së aktiviteteve nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij nenit, Agjencia bashkëpunon me organizata joqeveritare, shoqata civile, institucionet arsimore dhe palët tjera të interesuara dhe të njëjtat i publikon në ueb faqen e vet.

(4) Aktivitetet e ndërmarrja nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij nenit, janë pjesë e Raportit vjetor për punë për vitin paraprak të Agjencisë.

III. MBIKËQYRJA

Neni 27

Llojet e mbikëqyrjes

(1) Agjencia kryen mbikëqyrje programore, administrative dhe profesionale.

(2) Mbikëqyrja programore dhe administrative mund të jetë:

- mbikëqyrje e rregullt,
- mbikëqyrje e jashtëzakonshme dhe
- mbikëqyrje kontrolluese.

(3) Mbikëqyrja e rregullt kryhet në bazë të Programit vjetor për kryerjen e mbikëqyrjes programore, përkatësisht administrative, e kur bëhet fjale për mbikëqyrje programore edhe në pajtim me Metodologjinë për kryerjen e mbikëqyrjes programore të miratuar nga Agjencia.

(4) Mbikëqyrja e jashtëzakonshme kryhet në bazë të iniciativës së parashtruar nga organe shtetërore, persona juridikë ose fizikë, si dhe në rast të dyshimit me detyrë zyrtare të Agjencisë.

(5) Mbikëqyrja kontrolluese kryhet pas skadimit të afatit të përcaktuar në aktin e veçantë të miratuar nga Agjencia me qëllim që të përcaktohet nëse subjekti i mbikëqyrjes:

- ka vepruar sipas aktit në tërësi,
- ka vepruar pjesërisht sipas aktit ose
- nuk ka vepruar sipas aktit.

Neni 28

Mbikëqyrja e programit

(1) Mbikëqyrja programore (monitorimi) kryhet mbi programet e radiodifuzerëve, dhe dhënësve të shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë, si dhe mbi pakot programore të cilat i riemetojnë operatorët në rrjetet komunikuese elektronike publike në aspekt të respektimit të dispozitave të këtij ligji, vërtetimëve të lëshuara për regjistrim, akteve nënligjore dhe akteve tjera të miratuar nga Agjencia.

(2) Mbikëqyrjen programore nga paragrafi (1) i këtij nenit e kryejnë të punësuarit nga njësia organizative, e cila për atë qëllim është formuar në shërbimin profesional të Agjencisë. Për çdo mbikëqyrje të kryer programore

përpilohet raport me shkrim i cili dorëzohet te drejtori i Agjencisë në afat prej tri ditësh nga dita e mbikëqyrjes së kryer programore.

(3) Nëse me mbikëqyrjen programore është konstatuar shkelje ose cenim, raporti me shkrim përmban edhe propozim-masë në pajtim me këtë ligj dhe ligj tjetër.

Neni 29

Mbikëqyrja administrative

(1) Mbikëqyrja administrative kryhet mbi punën e emetuesve të medieve në aspekt të harmonizimit të punës së tyre me kushtet e përcaktuara me Ligjin për media, këtë ligj dhe rregullat e miratuarë në bazë të tij. Mbikëqyrja administrative e punës së botuesit të mediumit të shtypur dhe të publikimeve elektronike ekskluzivisht ka të bëjë vetëm në aspekt të harmonizimit të punës së tyre me obligimet e përcaktuara në nenet 6, 7, 8, 10, 14 dhe 15 të Ligjit për media.

(2) Mbikëqyrjen administrative nga paragrafi (1) i këtij nenit, e kryejnë të punësuarit në shërbimin profesional të Agjencisë në pajtim me aktin për sistematizim të punëve dhe detyrave në shërbimin profesional të Agjencisë.

(3) Për çdo mbikëqyrje të kryer administrative përpilohet raport me shkrim i cili dorëzohet te drejtori i Agjencisë në afat prej tri ditësh nga dita e mbikëqyrjes së kryer administrative.

(4) Nëse me mbikëqyrjen administrative është konstatuar shkelje ose cenim, raporti me shkrim përmban edhe propozim-masë në pajtim me këtë ligj ose ligj tjetër.

Neni 30

Kompetenca për kryerjen e mbikëqyrjes profesionale

(1) Mbikëqyrja profesionale kryhet mbi radiodifuzerë nga persona të punësuar në shërbimin profesional të Agjencisë të autorizuar për atë nga drejtori i Agjencisë (në tekstin e mëtutjeshëm: personi i autorizuar), vetëm për përcaktimin e përbushjes së kushteve teknikave, hapësinore dhe kadrovike në pajtim me kërkësën përmarrjen e lejes për emetim televiziv ose në radio.

(2) Mbikëqyrja profesionale nga paragrafi (1) i këtij nenit, kryhet vetëm në afat prej 30 ditësh nga skadimi i ditës së tridhjetë nga dita e fillimit me kryerjen e veprimtarisë së përcaktuar në lejen për emetim televiziv dhe në radio, si dhe gjatë ndryshimit të lokacionit të lokaleve në të cilat prodhohet programi (studio) ose gjatë zgjerimit me lokale të reja të studios.

Neni 31

Personi i autorizuar për kryerjen e mbikëqyrjes profesionale

(1) Si person i autorizuar mund të emërohet i punësuar në shërbimin profesional të Agjencisë i cili ka arsim të lartë, me së paku tri vjet përvjohje pune në profesion.

(2) Agjencia personit të autorizuar i lëshon legjitimacion zyrtar që i shërben për dëshmim të cilësisë së tij zyrtare dhe të cilin është i detyruar ta tregojë gjatë kryerjes së mbikëqyrjes.

(3) Forma dhe përbajtja e legjitimacionit zyrtar nga paragrafi (2) i këtij nenit, dhe mënyra e lëshimit dhe heqjes përcaktohet me akt nënligjor.

Neni 32

Procedura për mbikëqyrje profesionale

(1) Agjencia është e detyruar që ta njoftojë me shkrim radiodifuzerin për fillimin e mbikëqyrjes profesionale e cila nuk mund të kryhet në afat më të shkurtër se shtatë ditë nga dita e dorëzimit të njoftimit me shkrim. Në njoftimin me shkrim Agjencia është e detyruar të jepë arsyetim për shkaqet për kryerje të mbikëqyrjes profesionale.

(2) Për mbikëqyrjen e kryer profesionalë personi i autorizuar përpilon procesverbal të cilin ia jep radiodifuzerit për nënshkrim, e në rast se radiodifuzeri refuzon ta nënshkruajë procesverbalin, personi i autorizuar në procesverbal do t'i shënojë shkaqet përfuzimin.

(3) Kur për shkak të vëllimit dhe ndërlukeshmërisë së mbikëqyrjes profesionale, natyrës së saj dhe rrëthanave nuk është e mundur të përpilohet procesverbal gjatë kryerjes së mbikëqyrjes profesionale, procesverbal përpilohet në lokalet zyrtare të Agjencisë në afat prej tri ditësh nga dita e mbikëqyrjes së kryer profesionalë me arsyetim për shkaqet përfatë.

(4) Procesverbal duhet të përbajë pasqyrë të gjendjes së konstatuar faktike gjatë mbikëqyrjes si dhe vërejtjet e konstatuara, deklarata dhe fakte tjera relevante dhe rrëthana.

(5) Formularin për formën dhe elementet e detyrueshme nga procesverbal për mbikëqyrjen e kryer e përcaktikon me akt Agjencia.

(6) Personi i autorizuar është i detyruar që menjëherë, e më së voni në afat prej tri ditësh nga dita e kryerjes së mbikëqyrjes profesionale procesverbalin nga paragrafi (2) i këtij neni, ta dorëzojë te drejtori i Agjencisë.

(7) Nëse me procesverbalin është konstatuar shkelje ose cënim, personi i autorizuar është i detyruar që me të te dorëzojë edhe propozim-masë në pajtim me këtë ligj.

Neni 33

Të drejtat dhe detyrimet e radiodifuzerit si subjekt i mbikëqyrjes profesionale

(1) Radiodifuzeri është i detyruar që personit të autorizuar gjatë kryerjes së mbikëqyrjes profesionale t'i mundësojë kryerje të papenguar të mbikëqyrjes profesionale.

(2) Për kryerjen e papenguar të mbikëqyrjes profesionale përgjigjet subjekti i mbikëqyrjes profesionale dhe personi përgjegjës në radiodifuzerin.

(3) Radiodifuzeri është i detyruar që personit të autorizuar për mbikëqyrje profesionale t'i mundësojë:

- në afatin e caktuar hyrje në lokalin ku gjenden mjetet dhe sendet përsigurim të shërbimeve mediatike dhe
- t'ia japë për inspektim dhe me kërkesë të personit të autorizuar t'i japë informata, të dhëna dhe dokumente ose cilatë mjete tjera të nevojshme për kryerjen e mbikëqyrjes profesionale.

(4) Radiodifuzeri është i detyruar që me kërkesë me shkrim të personit të autorizuar, në afatin e përcaktuar me kërkesën, e i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 15 ditë, personit të autorizuar t'i dorëzojë ose përgatitë të dhëna të sakta dhe të plota, raporte, materiale ose dokumente tjera të cilat janë të domosdoshme për kryerjen e mbikëqyrjes profesionale.

(5) Nëse personit të autorizuar gjatë kryerjes së mbikëqyrjes profesionale nuk i mundësohet hyrje në lokalin banesore, personi i autorizuar mund atë ta bëjë me urdhëresë të lëshuar nga gjykata kompetente.

(6) Radiodifuzeri ka të drejtë që të japë deklarata në procesverbal dhe vërejtje lidhur me mbikëqyrjen profesionale me arsyetim për shkaqet përfatë.

IV. MBROJTJA E PLURALIZMIT DHE LLOJLLOJSHMËRISË SË SHËRBIMEVE MEDIATIKE AUDIO DHE AUDIOVIZUELE

Neni 34

Ndalimi për bashkëpronar të fshehtë

Radiodifuzeri nuk mund të ketë bashkëpronar të fshehtë, përkatesisht bashkëpronari i fshehtë nuk mund të marrë pjesë me investim monetar ose jomonetar në radiodifuzer.

Neni 35

Pjesëmarrja e personit të huaj fizik ose juridik

(1) Personi i huaj fizik ose juridik mund të themelohet ose të marrë pjesë në pronësinë e radiodifuzerit të vendit në kushte të njëjtë të përcaktuara me këtë ligj që vlefjnë për personat e vendit fizikë ose juridikë.

(2) Personi i vendit juridik themelues të të cilin janë edhe persona të huaj të regjistruar në vendet në të cilat në pajtim me rregullat e atyre vendeve nuk është e lejuar ose nuk është e mundshme të përcaktohet origjina e kapitalit themelues, nuk mund të kryejë veprimtari radiodifuzive, në pajtim me këtë ligj, e as të fitojë pjesëmarrje në pronësi të radiodifuzerit.

(3) Nëse në mënyrë plotësuese konstatohet se një nga themeluesit e radiodifuzerit është person juridik nga paragrafi (2) i këtij neni, në mënyrë përkatëse do të zbatohen dispozitat nga neni 43 i këtij Ligji.

Neni 36

Persona të lidhur

(1) Persona të lidhur, sipas këtij ligji, janë personat që janë reciprokisht të lidhur përmes menaxhimit, kapitalit ose në mënyrë tjeter dhe kur ato për shkak të lidhshmërisë së tillë bashkërisht mund ta krijojnë politikën asariste, përkatesisht të veprojnë në mënyrë të koordinuar për realizimin e qëllimeve të përbashkëta, ose kur një person ka mundësi të orientojë ose në masë të konsiderueshme të ndikojë mbi person tjeter gjatë vendosjes përfundimin, punën asariste ose gjatë vendosjes përfundimin programor të radiodifuzerit.

(2) Si persona të lidhur nga paragrafi (1) i këtij neni veçanërisht konsiderohen:

- anëtarët e familjes,

- anëtarët e familjes së bashkëshortit ose shokut jashtëmarmesor,

- personat që si posedues të pjesëmarrjes së përgjithshme në pronësinë, të aksioneve ose të drejtave tjera në personin tjeter, marrin pjesë në menaxhimin e atij personi me së paku 25% të të drejtave votuese,

- personat të cilët një person i njëjtë ka pjesëmarrje të përgjithshme, aksione ose të drejtë tjera, në bazë të të cilave merr pjesë në menaxhimin në çdonjërin prej atyre personave me së paku 25% të të drejtave votuese,

- shoqëritë e lidhura sipas Ligjit për shoqëri tregtare,

- personat të cilët me marketing ose marrëveshje tjeter, në periudhë tremujore ose më të gjatë në një vit realizojnë më shumë se 30% të të hyrave nga reklamimi, teleshopingu dhe sponsorimi dhe

- personat që janë anëtarë të këshillit drejtues ose mbikëqyrës të radiodifuzeri dhe personat që konsiderohen si të lidhur me anëtarët e këshillit drejtues ose mbikëqyrës në mënyrë të përcaktuar me këtë nen.

Neni 37

Kufizime për marrjen e pronësisë

(1) Personi fizik ose juridik i cili është bashkëpronar shumicë ose aksionar shumicë në radiodifuzerin i cili ka leje përsigurimin e emetimit televiziv në nivel shtetëror, si dhe personi i lidhur me bashkëpronar ose aksionar në radiodifuzer i cili ka leje përsigurimin e emetimit televiziv në nivel shtetëror mund të jetë bashkëpronar ose aksionar, përkatesisht të marrë pjesë vetëm edhe në një radiodifuzer i cili ka leje përsigurimin e emetimit televiziv në nivel shtetëror, por jo më shumë se 50% të kryegjësë themelore të atij radiodifuzeri ose 50% të së drejtës së vendosjes.

(2) Personi fizik ose juridik i cili është bashkëpronar shumicë ose aksionar shumicë në radiodifuzer i cili ka leje përsigurimin e emetimit televiziv në nivel shtetëror, si dhe personi i lidhur me bashkëpronar ose aksionar në radiodifuzer i cili ka leje përsigurimin e emetimit televiziv

нë nivel shtetëror mund të jetë bashkëpronar shumicë ose aksionar shumicë më së shumti edhe në një radiodifuzer i cili ka leje për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive për emetim televiziv në nivel rajonal me ç'rast zonat në nivel rajonal janë jofqinjësore më së shumti edhe në dy radiodifuzerë që kanë leje për sigurimin e emetimit televiziv në nivel lokal, me ç'rast zonat në nivel lokal janë jofqinjësore.

(3) Personi fizik ose juridik i cili është bashkëpronar shumicë ose aksionar shumicë në radiodifuzer i cili ka leje për sigurimin e emetimit televiziv në nivel rajonal, si dhe personi i lidhur me bashkëpronar ose aksionar në radiodifuzer i cili ka leje për sigurimin e emetimit televiziv në nivel rajonal mund të jetë bashkëpronar shumicë ose aksionar shumicë më së shumti edhe në dy radiodifuzerë që kanë leje për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive për emetim televiziv në nivel rajonal me ç'rast zonat ne nivel rajonal janë jofqinjësore më së shumti edhe në dy radiodifuzerë që kanë leje për sigurimin e emetimit televiziv në nivel lokal, me ç'rast zonat në nivel lokal janë jofqinjësore.

(4) Personi fizik ose juridik i cili është bashkëpronar shumicë ose aksionar shumicë në radiodifuzer i cili ka leje për sigurimin e emetimit televiziv në nivel lokal si dhe personi i lidhur me bashkëpronar ose aksionar në radiodifuzer i cili ka leje për sigurimin e emetimit televiziv ne nivel lokal mund të jetë bashkëpronar shumicë ose aksionar shumicë më së shumti edhe në dy radiodifuzerë që kanë leje për sigurimin e emetimit televiziv në nivel lokal, me ç'rast zonat në nivel lokal janë jofqinjësore.

(5) Personi fizik ose juridik i cili është bashkëpronar shumicë ose aksionar shumicë në radiodifuzer, si dhe personi i lidhur me partner ose aksionar në radiodifuzer nuk mund të themelojë, as të jetë bashkëpronar ose aksionar, përkatesisht të marrë pjesë në pronësi të emetuesit të medias së shtypit i cili boton gazetë ditore, agjencisë së lajmeve, shoqërisë për reklamë dhe propagandë, shoqërisë për hulumtim të tregut dhe mendimit publik, shoqërisë për distribuimin e veprave audiovizuale, shoqërisë për produksion filmik ose operatorit të rrjeteve komunikuese elektronike i cili siguron riemetim ose emetim të programeve radiotelevizive.

(6) Dispozitat nga paragrafët (1), (2), (3) dhe (4) të këtij nenit në mënyrë përkatëse zbatohen edhe te personi fizik ose juridik i cili është bashkëpronar shumicë ose aksionar shumicë në radiodifuzer i cili ka leje për sigurim të emetimit në radio.

Neni 38

Ndalim i veçantë përmarrjen e pronësisë

Partitë politike, organet shtetërore, organet e administratës shtetërore, ndërmarrjet publike, njësitet e vëtëqeverisjes lokale, bartësit e funksioneve publike dhe anëtarët e familjes së tyre nuk mund të kryejnë veprimtar radiodifuzive as të janë themelues, bashkëthemelues ose të fitojnë pjesëmarrje në pronësinë e radiodifuzerëve.

Neni 39

Koncentrimi i palejuar mediistik

(1) Koncentrim i palejuar mediistik, sipas këtij ligji ekziston kur personat fizikë ose juridikë që janë themelues të radiodifuzerëve, si dhe personat fizikë bartës të funksioneve të menaxhimit në radiodifuzerë paraqiten njëkohësisht si:

- persona të lidhur në kuptim të dispozitave të këtij ligji,

- themelues të radiodifuzerëve tjerë në kundërshtim me dispozitat nga neni 37 paragrafët (1), (2), (3) dhe (4) të këtij ligji,

- themelues të emetuesit të medias së shtypit i cili boton gazetë ditore që shpërndahet në zonën në të cilën emitohen programi televiziv dhe/o se i radios,

- themelues të agjencisë së lajmeve dhe

- themelues të shoqërisë për reklamë dhe propagandë, shoqërisë për hulumtim të tregut dhe mendimit publik, shoqërisë për shpërndarjen e veprave audiovizuale, shoqërisë për produksion filmik ose operatorit të rrjeteve komunikuese elektronike që siguron riemetim ose emetim të programeve radiotelevizive.

(2) Koncentrimi i palejuar mediistik, sipas këtij ligji, ekziston kur radiodifuzeri:

- merr pjesë në kapitalin themelues të radiodifuzerit tjetër në kundërshtim me dispozitat nga neni 37 i këtij ligji,

- merr pjesë në kapitalin themelues të emetuesit të medias së shtypit i cili boton gazetë ditore ose të agjencisë së lajmeve,

- merr pjesë në kapitalin themelues të shoqërisë për reklamë dhe propagandë,

- merr pjesë në kapitalin themelues të shoqërisë për hulumtim të tregut dhe mendimit publik,

- merr pjesë në kapitalin themelues të shoqërisë për distribuim të veprave audiovizuale ose në shoqëri për produksion filmik,

- merr pjesë në kapitalin themelues të operatorit të rrjeteve komunikuese elektronike që siguron riemetim ose emetim të programeve radiotelevizive, njëkohësisht emeton program televiziv dhe të radios përvèç për subjektin që kryen servis radiodifuziv publik,

- emeton program televiziv ose të radios dhe boton gazetë ditore që distribuohet në zonën në të cilën emitohen programi televiziv ose i radios dhe

- emeton program televiziv ose të radios dhe merret me veprimtarit të agjencisë së lajmeve, shoqërisë për reklamë dhe propagandë, shoqërisë për hulumtim të tregut dhe mendimit publik, shoqërisë për shpërndarjen e veprave audiovizuale, shoqërisë për produksion filmik ose me veprimtarit të operatorit të rrjeteve komunikuese elektronike që siguron riemetim ose emetim të programeve televizive ose të radios.

Neni 40 **Përcaktimi i koncentrimit të palejuar mediistik**

(1) Ekzistimi i koncentrimit të palejuar mediistik në pajtim me këtë ligji dhe ekzistimi i cenimit të ndalimit nga nenen 34, 35 paragrafi (2) ose neni 38 të këtij ligji i përcaktor Agjencija.

(2) Në procedurën për përcaktimin e ekzistimit të koncentrimit të palejuar mediistik dhe të ekzistimit të cenimit të ndalimit nga nenen 34, 35 paragrafi (2) ose neni 38 të këtij ligji, zbatohen dispozitat e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, nëse me këtë ligji nuk është përcaktuar ndryshe.

Neni 41 **Njoftimi paraprak gjatë ndryshimit të strukturës pronësore**

(1) Para realizimit të çfarëdo ndryshimi të strukturës pronësore, radiodifuzeri është i detyruar ta njoftojë Agjencine.

(2) Radiodifuzeri nuk guxon ta realizojë ndryshimin e strukturës pronësore para se i njëjtë të miratohet nga Agjencia, përkatesisht para përfundimit të plotfuqishëm të kontestit administrativ nga paragrafi (9) i këtij neni.

(3) Agjencia është e detyruar që në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi (1) i këtij neni, të analizojë nëse me ndryshimet e propozuara të strukturës pronësore do të krijohet koncentrim i palejuar mediistik sipas këtij ligji, përkatesisht të analizojë nëse ndryshimet e propozuara të strukturës pronësore janë në

kundërshtim me ndalimin nga nenet 34, 35 paragrafi (2) ose nenit 38 të këtij ligji. Me këtë rast, Agjencia është e detyruar të bashkëpunojë dhe këmbejë informata me organe dhe trupa shtetërore, në pajtim me këtë ligji.

(4) Agjencia për shkaqe të arsyeshme mund ta vazhdojë afatin nga paragrafi (3) i këtij nenit, vetëm njëherë por jo më shumë se 30 ditë përfshirë me shkrim do ta informojë radiodifuzerin në afat jo më të vogël se tri ditë para skadimit të afatit nga paragrafi (3) i këtij nenit.

(5) Për analizë të njoftimit nga paragrafi (1) i këtij nenit, radiodifuzeri është i detyruar që me kërkosë me shkrim Agjencisë t'i dorëzojë të dhëna me rëndësi përvendimarrjen.

(6) Nëse në afatet e përcaktuara në pajtim me paragrafët (3) dhe (4) të këtij nenit, përcaktohet se me ndryshimet e propozuara të strukturës pronësore nuk do të krijohet koncentrim i palejuar mediatik sipas këtij ligji, përkatesisht se të ato nuk janë në kundërshtim me ndalimin nga nenet 34, 35 paragrafi (2) ose nenit 38 të këtij ligji, Agjencia në afatet e përcaktuara në pajtim me paragrafët (3) dhe (4) të këtij nenit do të miratojë vendim me të cilin do ta lejojë realizimin e ndryshimit në strukturën pronësore.

(7) Nëse në afatet e përcaktuara në pajtim me paragrafët (3) dhe (4) të këtij nenit, konstatohet se me ndryshimet e propozuara të strukturës pronësore do të krijohet koncentrim i palejuar mediatik sipas këtij ligji, përkatesisht se ato janë në kundërshtim me ndalimin nga nenet 34, 35 paragrafi (2) ose nenit 38 të këtij ligji, Agjencia do të miratojë vendim në afatet e përcaktuara në pajtim me paragrafët (3) dhe (4) të këtij nenit, me të cilin do ta ndalojë realizimin e ndryshimit në strukturën pronësore.

(8) Vendimi nga paragrafi (7) i këtij nenit detyrimisht i përmban shkaqet përfshirë cilat Agjencia e ndalon realizimin e ndryshimit në strukturën pronësore.

(9) Nëse Agjencia nuk miraton vendim në afatet e përcaktuara në pajtim me paragrafët (3) dhe (4) të këtij nenit, konsiderohet se realizimi i ndryshimit në strukturën pronësore është miratuar.

(10) Afatet e përcaktuara në pajtim me paragrafin (3) dhe (4) të këtij nenit fillojnë të rrjetët nga dita kur radiodifuzeri në Agjenci, i ka dorëzuar të gjitha të dhënat e përcaktuara me aktin nga paragrafi (11) i këtij nenit.

(11) Agjencia me akt të veçantë i përcaktikon formën dhe përbajtjen e njoftimit nga paragrafi (1) i këtij nenit, si dhe dokumentacionin e nevojsëm i cili parashtronet bashkë me njoftimin.

Neni 42

Anulimi i vendimit me të cilin lejohet realizimi i ndryshimit në strukturën pronësore

(1) Agjencia me vendim do ta anulojë vendimin me të cilin ka lejuar realizim të ndryshimit në strukturën pronësore, nëse ai vendim është miratuar në bazë të të dhënavë të pasakta dhe/ose të paplota përfshirë cilat është përgjegjës radiodifuzeri ose të njëjtat janë marrë nëpërmjet mashtimit, e kanë pasur ndikim vendimmarrës mbi miratimin e vendimit.

(2) Me vendimin nga paragrafi (1) i këtij nenit, Agjencia:

- e anulon vendimin me të cilin ka lejuar realizim të ndryshimit në strukturën pronësore,

- konstaton se me ndryshimet e propozuara të strukturës pronësore do të krijohet koncentrim i palejuar mediatik, përkatesisht se të njëjtat janë në kundërshtim me ndalimin nga nenet 34, 35 paragrafi (2) ose nenit 38 të këtij ligji dhe

- radiodifuzerit i urdhëron që në afat i cili nuk mund të jetë më i shkurtër se 30 ditë dhe më i gjatë se 90 ditë nga dita e pranimit të vendimit nga paragrafi (1) i këtij nenit, ta harmonizojë strukturën e tij pronësore me dispozitat e këtij ligji.

(3) Agjencia mund të miratojë vendim në pajtim me paragrafin (1) të këtij nenit, pa u kufizuar me këtë rast me afatet e përcaktuara në nenit 41 të këtij ligji.

(4) Nëse radiodifuzeri nuk vepron në pajtim me vendimin nga paragrafi (1) i këtij nenit, Agjencia do ta heqë lejen përfshirë cilat televiziv ose të radios në mënyrë dhe procedurë të përcaktuara me këtë ligji.

Neni 43

Ngritura e procedurës përfshirë palejuar mediatik me detyrë zyrtare

(1) Nëse Agjencia në bazë të njofurive personale ose në bazë të të dhënavë të marra nga personat e interesuar ka njohuri përfshirë cilat televiziv ose të radios në mënyrë dhe procedurë të përcaktuara me këtë ligji.

(2) Gjatë analizimit të njofurive nga paragrafi (1) i këtij nenit, Agjencia do të kërkoi nga radiodifuzeri, në afat i cili nuk mund të jetë më i shkurtër se 15 ditë dhe as më i gjatë se 45 ditë që t'i dorëzojë të gjitha të dhënat me rëndësi përvendimarrjen e Agjencisë.

(3) Nëse gjatë analizimit të njofurive nga paragrafi (1) i këtij nenit, Agjencia me vendim do të konstatojë eksistimin të koncentrimit të palejuar mediatik, përkatesisht cilat të ndalimit nga nenet 34, 35 paragrafi (2) ose nenit 38 të këtij ligji, dhe do t'i urdhërohet radiodifuzerit që në afat i cili nuk mund të jetë më i shkurtër se 30 ditë dhe as më i gjatë se 90 ditë ta harmonizojë strukturën e tij pronësore me dispozitat e këtij ligji.

(4) Nëse radiodifuzeri nuk vepron në pajtim me vendimin nga paragrafi (1) i këtij nenit, Agjencia do ta heqë lejen përfshirë cilat televiziv ose të radios në mënyrë dhe procedurë të përcaktuara me këtë ligji.

V. SIGURIMI I EMETIMIT TELEVIZIV OSE TË RADIOS DHE SHËRBIMEVE MEDIATIKE AUDIOVIZUELE ME KËRKESË

V.1. Dispozita të përgjithshme

Neni 44

Liria e pranimit dhe riemetimit

Garantohet liria e pranimit dhe riemetimi i shërbimeve mediatike audio ose audiovizuale nga shtetet anëtarë të Bashkimit Evropian dhe shtetet tjera evropiane nënshkruese të Konventës evropiane përfshirë televizionin tekuftar të Këshillit të Evropës në territorin e Republikës së Maqedonisë.

Neni 45

Kufizimi i pranimit dhe riemetimit të shërbimeve mediatike audio/audiovizuale nga shtetet tjera

(1) Me përfashtim të dispozitës nga nenit 44 të këtij ligji, Agjencia mund të marrë masa përkatese me të cilat përkohësisht do ta kufizojë lirinë e pranimit, përkatesisht të riemetimit të shërbimeve mediatike audio ose audiovizuale nga shtetet tjera në territorin e Republikës së Maqedonisë, nëse janë përbushur kushtet e përcaktuara në paragrafët (2), (3) dhe (4) të këtij nenit.

(2) Masat nga paragrafi (1) i këtij nenit në lidhje me servisin programor të radiodifuzerëve do të merren, nëse:

- serviset programore të radiodifuzerëve nga shtetet tjera në mënyrë evidente, seriozisht dhe rëndë i shkelin dispozitat e nenit 48 dhe nenit 50 të këtij ligji dhe nxisin urejtje racore, gjinore, fetare ose nacionale dhe mosdurim,

- nëse gjatë 12 muajve paraprakë radiodifuzerit i ka shkelur dispozitat nga paragrafi (2) alineja 1 e këtij nenit së paku dy herë,

- Këshilli me shkrim e ka njoftuar radiodifuzerin dhe Komisionin Evropian pér shkeljen dhe pér masat që planifikon t'i ndërmarrë nëse shkelja e tillë ndodh përsëri dhe

- konsultimet me shtetin nga i cili radiodifuzeri emeton dhe Komisioni Evropian nuk ka rezultuar me shkarkim kontraktues në afat prej 15 ditësh nga dita e njoftimit me shkrim, e shkelja vazhdon.

(3) Masat nga paragrafi (1) i këtij nenii do të ndërmerren në lidhje me shërbimet mediatike audiovizuale me kërkesë nëse përbushen kushtet në vijim:

- masa është e nevojshme veçanërisht pér mbrojtjen, hulumtimin, zbulimin dhe përndjekjen e veprave penale, duke përfshirë edhe mbrojtjen e të miturve dhe luftën kundër nxitjes së urrejtjes në bazë të racës, gjinisë, religionit ose nacionalitetit, si dhe pér shkeljen e dinjitetit njerëzor të individuve, mbrojtjen e shëndetit publik, sigurinë publike, duke përfshirë edhe garantimin e sigurisë nacionale dhe mbrojtjes, si dhe mbrojtjen e konsumatorëve, duke i përfshirë edhe investitorët,

- masa ndërmerret kundër shërbimeve mediatike me kërkesë që i vënë në pikëpyetje qëllimet nga paragrafi (3) alineja 1 e këtij neni ose të cilat paraqesin rezik serioz dhe të madh se ato qëllime do të vihen në pikëpyetje,

- masa është proporcionale me qëllimet nga paragrafi (3) alineja 1 e këtij neni,

- Agjencia para ndërmarrjes së masës, duke mos i vënë në pikëpyetje procedurat gjyqësore, duke përfshirë edhe procedurat paraprake dhe aktivitetet e ndërmarra në kuadër të hetimit kriminalistik, ka kërkuar nga shtetet anëtarë në kompetencë të cilave është dhënësi i shërbimeve mediatike të marrë masa të cilat ai shteti anëtar nuk i ka ndërmarrë ose ato nuk kanë qenë adekuate dhe

- Agjencia e ka njoftuar Komisionin Evropian dhe shtetin anëtar, si dhe shtetin kontraktues të Konventës evropiane pér televizion tejkufitar në kompetencë të cilat është dhënësi i shërbimeve mediatike pér qëllimin e ndërmarrjes së masave.

(4) Në raste të caktura urgjente Agjencia mund të shmanget nga kushtet e theksuara në paragrafin (3) alinetë 4 dhe 5 të këtij neni dhe në ato raste është e detyruar që në afat sa më të shkurtër ta njoftojë Komisionin Evropian dhe shtetin anëtar në kompetencë të cilat është dhënësi i shërbimeve mediatike pér masat e marra, ose shtetin nënshkrues të Konventës Evropiane pér televizion tejkufitar të Këshillit të Evropës, duke i theksuar shkaqet pér të cilat konsideron se bëhet fjalë pér rast urgjent.

(5) Agjencia menjëherë do ta ndërpresë zbatimin e masave nga paragrafi (1) i këtij neni, nëse Komisioni Evropiane konstaton se ato nuk janë në pajtim me rregullat e Komisionit Evropian.

Neni 46 **Juridiksioni**

(1) Dispozitat e këtij ligji zbatohen te të gjithë dhënësit e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuale që janë nën jurisdikcionin e Republikës së Maqedonisë.

(2) Nën juridiksion të Republikës së Maqedonisë janë ata dhënës të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuale që janë themeluar në Republikën e Maqedonisë në pajtim me paragrafin (3) të këtij neni ose ata pér të cilat zbatohet paragrafi (4) i këtij neni.

(3) Dhënësi i shërbimeve mediatike audio ose audiovizuale konsiderohet se është themeluar në Republikën e Maqedonisë, nëse:

- selia e dhënësit të shërbimeve mediatike audio ose audiovizuale gjendet në Republikën e Maqedonisë dhe vendimet redaktuese në lidhje me shërbimet mediatike audio ose audiovizuale miratohen në Republikën e Maqedonisë,

- selia e dhënësit të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuale gjendet në Republikën e Maqedonisë, ndërsa vendimet redaktuese pér shërbimet mediatike audio dhe audiovizuale miratohen në shtetin anëtar të Bashkimit Evropian dhe një pjesë e konsiderueshme e fuqisë punëtore e angazhuar në aktivitetet lidhur me shërbimet mediatike audio ose audiovizuale është në Republikën e Maqedonisë,

- vendimet redaktuese pér shërbimet mediatike audio dhe audiovizuale miratohen në Republikën e Maqedonisë, ndërsa selia e dhënësit të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuale gjendet në shtetin anëtar të Bashkimit Evropian, por një pjesë e konsiderueshme e fuqisë punëtore e angazhuar në aktivitetet lidhur me shërbimet mediatike audio ose audiovizuale është edhe në Republikën e Maqedonisë edhe në shtet tjetër anëtar të Bashkimit Evropian,

- masa ndërmerret kundër shërbimeve mediatike me kërkesë që i vënë në pikëpyetje qëllimet nga paragrafi (3) alineja 1 e këtij neni ose të cilat paraqesin rezik serioz dhe të madh se ato qëllime do të vihen në pikëpyetje,

- masa është proporcionale me qëllimet nga paragrafi (3) alineja 1 e këtij neni,

- Agjencia para ndërmarrjes së masës, duke mos i vënë në pikëpyetje procedurat gjyqësore, duke përfshirë edhe procedurat paraprake dhe aktivitetet e ndërmarra në kuadër të hetimit kriminalistik, ka kërkuar nga shtetet anëtarë në kompetencë të cilave është dhënësi i shërbimeve mediatike të marrë masa të cilat ai shteti anëtar nuk i ka ndërmarrë ose ato nuk kanë qenë adekuate dhe

- Agjencia e ka njoftuar Komisionin Evropian dhe shtetin anëtar, si dhe shtetin kontraktues të Konventës evropiane pér televizion tejkufitar në kompetencë të cilat është dhënësi i shërbimeve mediatike pér qëllimin e ndërmarrjes së masave.

(4) Nën juridiksion të Republikës së Maqedonisë janë edhe dhënësit e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuale pér të cilët nuk janë të zbatueshme dispozitat nga paragrafi (3) të këtij neni në rastet në vijim:

- shfrytëzojnë lidhje satelitore të lokalizuar në Republikën e Maqedonisë dhe

- nuk shfrytëzojnë lidhje satelitore të lokalizuar në Republikën e Maqedonisë, por shfrytëzojnë kapacitetë satelitore që i përkasin Republikës së Maqedonisë.

Neni 47 **Evidenca e programit të emituar**

(1) Radiodifuzerët janë të detyruar që të mbajnë evidencë ditore të programit të emituar dhe ta incizojnë sinjalin dalës të programit të vet, ndërsa incizimet nga programi i përgjithshëm t'i ruajnë së paku 60 ditë pas emetimit.

(2) Dhënësit e shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkesë janë të detyruar që programet që kanë qenë pjesë përbërëse e katalogut të pandryshuara t'i ruajnë së paku 30 ditë pas datës kur kanë pushuar së qeni të kapshme pér shfrytëzuesit.

(3) Me kërkesë të Agjencisë, dhënësit e shërbimeve mediatike audio ose audiovizuale nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni janë të detyruar që t'i dorëzojnë incizim autentik dhe integral nga programet më së voni në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(4) Në rast të ngritisës së kontestit gjyqësor, dhënësit e shërbimeve mediatike audio ose audiovizuale nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni janë të detyruar që t'i ruajnë së paku 60 ditë pas datës kur kanë pushuar së qeni të kapshme pér shfrytëzuesit.

(5) Mënyrën e mbajtjes së evidencës ditore nga paragrafi (1) i këtij neni, si dhe cilësinë e incizimeve të programit t'i përgjithshëm e përcakton Agjencia.

(6) Radiodifuzerët obligohen që pér të mirat e kinotekës dhe të mirat e fonotekës që paraqesin trashëgimi kulturore, të mbajnë evidencë të veçantë sipas Ligjit pér mbrojtje të trashëgimisë kulturore.

Neni 48
Ndalime të veçanta

Shërbimet mediatike audio dhe audiovizuele nuk guxojnë të mbajnë programe me të cilat rrezikohet siguria nationale, nxitet rrënim i dhunshëm i rendit kushtetues të Republikës së Maqedonisë, thirret në agresion ushtarak ose në konflikt të armatosur, nxitet ose përhapet diskriminimi, mosdurimi, ose urrejtja në bazë të racës, gjinisë, religjionit ose nacionalitetit.

Neni 49
Obligime për vepra kinematografike

Dhënësit e shërbimeve mediatike audiovizuele nuk guxojnë të publikojnë, përkatësisht të transmetojnë vepra kinematografike jashtë periudhës së përaktuar në marrëveshjet me poseduesit e të drejtave.

Neni 50
Mbrojtja e personave të mitur

(1) Dhënësit e shërbimeve mediatike audiovizuele nuk guxojnë të emetojnë programe që mund seriozisht ta dëmtojnë zhvillimin fizik, psikik ose moral të personave të mitur, veçanërisht programe që përbajnjë pornografi ose dhunë të panevojshme.

(2) Dhunë të panevojshme paraqet përhapja e porosive tekstuale, verbale ose vizuale me të cilat në termine të programit që janë të kapshme për të miturit, glorifikohen forma fizike, verbale ose psikologjike të sadizmit ose forma të ngashme të dhunës që është qëllim në vete dhe në asnjë mënyrë nuk mund të arsyetohet as nëpërmjet kontekstit të zhanrit, as nëpërmjet motiveve të veprimit dramatik të programit të transmetuar.

(3) Ndalimi nga paragrafi (1) i këtij neni ka të bëjë edhe me programe tjera të cilat me siguri do të mund ta dëmtonin zhvillimin fizik, psikik ose moral të personave të mitur, përvèç kur është siguruar me emetimin ose reprizimin e tyre në periudhë të caktuar kohore dhe/ose me zbatimin e masës së caktuar teknike, personat e mitur në periudhën e emetimit ose reprizimit në mënyrën e zakonshme nuk do t'i dëgjojnë ose t'i shkojnë ato programe. Kur programe të këtilla emetohen ose reprizohen në formë të pakoduar, dhënësi i shërbimeve mediatike audiovizuele është i detyruar që para emetimit të tyre të sigurojë paralajmërim akustik paraprak dhe mundësi që të njihen me ndihmë të shenjave vizuale gjatë kohëzgjatjes së tyre.

(4) Agjencja do t'i përcaktojë masat teknike, periudhat e emetimit, paralajmërimin akustik, shenjat vizuale dhe mënyrën e veprimit të dhënësve të shërbimeve mediatike audiovizuele në rastet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni.

(5) Operatorët e rrjeteve publike komunikuese elektronike mund të emetojnë ose riemetojnë servise programore me pornografi vetëm në formë të koduar. Ndalohet emetimi ose riemetimi i pornografisë fëmijërore.

Neni 51
Informata të arritshme për shfrytëzuesit

(1) Dhënësit e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele duhet shfrytëzuesve të tyre t'u mundësojnë qasje të lehta, të drejtpërdrejtë dhe të përhershme së paku në të dhënët në vijim:

- emrin e dhënësit të shërbimit mediatik audio dhe audiovizuel, përkatësisht titullin, shenjën mbrojtëse ose shenjën e shkurtuar identifikuese personal (avizo, logo dhe ngjashëm),

- adresën e selisë së dhënësit të shërbimit mediatik audio ose audiovizuel,

- të dhëna për kontakt me dhënësin e shërbimit mediatik audio ose audiovizuel (numrin e telefonit, adresën e postës elektronike dhe/ose ueb faqen, personin për kontakt për vendosje të kontaktit në mënyrë të shpejtë, të drejtpërdrejtë dhe efikase) dhe

- nëse është e mundur edhe të dhënat për trupin kompetent rregullator.

(2) Shenjat për identifikim doemos duhet të janë të theksuara në kontinuitet në të gjitha programet, përkatësisht të emetohen së paku një herë gjatë një ore reale të programit të radios.

(3) Dhënësit e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele mund t'i përdorin vetëm shenjat e tyre për identifikim.

(4) Dhënësit e shërbimeve mediatike audio audiovizuele janë të obliguar që për çdo ndryshim të shenjave të tyre për identifikim të parashtrojnë ekzemplar të tyre në Agjencinë.

Neni 52
Obligime gjatë sigurimit të kuizeve ose formave tjera të ndryshme të pjesëmarrjes shpërblyese

Dhënësi i shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele gjatë emetimit të kuizeve ose formave tjera të ndryshme të pjesëmarrjes shpërblyese të dëgjuesve ose shikues detyrohet që të sigurojë publikim të padishimtë të rregullave për ato përmbytje dhe për shpërblymin e premtuar publik, në mënyrë të përaktuar nga Agjencia.

Neni 53
Komunikimi komercial audiovizuel

(1) Komunikimi komercial audiovizuel doemos duhet të jetë menjëherë i identifikuveshëm si i tillë.

(2) Nuk lejohen komunikime komerciale audiovizuele të fshehta.

(3) Komunikimi komercial audiovizuel nuk guxon të shfrytëzojë teknika të nënvetëdijes.

(4) Komunikimet komerciale audiovizuele nuk guxojnë:

- ta vendosin në pikëpyetje respektimin e dinjitetit të njeriut,

- të përfshijnë ose të promovojnë çfarëdo qoftë diskriminimi në bazë të gjinisë, racës, përkatësisë etnike, nacionalitetit, fesë ose bindjes, invaliditet, moshës ose orientimit seksual,

- të stimulojnë sjellje që është e dëmshme për shëndetin ose sigurinë dhe

- të stimulojnë sjellje që në masë të konsiderueshme e rezikon mjedisin jetësor.

(5) Ndalohen komunikimet komerciale audiovizuele me të cilat në mënyrë të rremë do të paraqitet natyra, karakteristikat, cilësia ose prejardhja gjeografike e prodhimeve, shërbimeve ose veprimtarive komerciale.

(6) Për autenticitetin dhe saktësinë e pohimeve dhe të dhënave në komunikimet komerciale audiovizuele përgjegjës është porositësi i tyre, kurse për harmonizimin e tyre me ligj redaktori përgjegjës në dhënësin e shërbimit mediatik audiovizuel.

(7) Nuk lejohet çfarëdo qoftë forme e komunikimit komercial audiovizuel që promovon drogë, cigare ose produkte tjera të duhanit, si dhe alkool dhe pije alkoolike, përvèç verës dhe birrës.

(8) Komunikimet komerciale audiovizuele për verë dhe birrë nuk guxojnë:

- konkretisht të dedikohen për të miturit, e veçanërisht nuk guxojnë të paraqesin të mitur se si i konsumojnë,

- ta lidhin konsumimin e tyre me aftësinë e përmirësuar fizike ose me vozitje,

- të krijojnë përshtypje se konsumimi i tyre kontribuon për sukses shoqëror ose seksual,

- tē pohojnē se vera dhe birra kanē cilësi terapeutike ose se janē stimulans, sedativ ose mjet pēr zgjdhje tē konflikteve personale,

- tē stimulojnē konsumimin pa masë tē tyre ose ta paraqesin abstinencēn ose maturinē nē dritē negative dhe

- tē theksojnē se pērqindja e lartē e alkoolit eshtë cilësi pozitive e piye alkoolike.

(9) Nuk lejohen komunikime komerciale audiovizuele tē cilat promovojnē produkte mjekësore dhe trajtime mjekësore, tē cilat janē tē arritshme vetēm me recetē.

(10) Komunikimet komerciale audiovizuele pēr produkte mjekësore dhe trajtime mjekësore qē jepen pa recetē tē mjekut nuk guxojnē tē stimulojnē pērdorimin e tyre joracional, duke i prezantuar ato nē ményrë objektive dhe pa i glorifikuar cilësitë e tyre, nē pajtim me udhëzimet pēr shfrytëzimin e tyre.

(11) Nuk lejohen komunikime komerciale audiovizuele pēr armë, mjete pēr qitje dhe mjete pirotekniqe dhe firma tē cilat i shesin ato.

(12) Servisit publik radiodifuziv nuk i lejohen komunikime komerciale audiovizuele pēr parti politike, koalicione dhe përfaqësues tē tyre, kandidatë tē pavarur dhe bartës tē funksioneve politike.

(13) Komunikimet komerciale audiovizuele nuk guxojnē t'u shkaktojnë dëm fizik ose moral personave tē mitur.

(14) Komunikimet komerciale audiovizuele qē u dedikohen personave tē mitur ose nē tē cilat ato marrin pjesë, nuk guxojnë:

- drejtpêrdrejt t'i nxisin personat e mitur ta blejnë ose tē huazojnē produkt ose shërbim duke e shfrytëzuar papërvojën e tyre ose naivitetin e tyre,

- drejtpêrdrejt t'i inkurajojnē personat e mitur tē kërkojnë nga prindërit ose personat tjerë qē t'ua blejnë produktet ose shërbimet e reklamuara,

- ta shfrytëzojnë besimin e veçantë qē personat e mitur e kanë nē prindërit, arsimtarët ose personat tjerë dhe

- t'i paraqesin personat e mitur nē situata tē rrezikshme.

(15) Komunikimet komerciale audiovizuele qē janë pjesë përbërëse ose i shoqërojnë emisionet pēr fëmijë, e qē kanë tē bëjnë me ushqim dhe pije tē cilat pērbajnjë materie ushqyese dhe substanca me efekt ushqyes apo fiziologjik, konkretisht nga lloji i yndyrave, acide tē ngopura yndyrore, kripë/natrium dhe sheqerna, konsumi tejmase i tē cilave nē ushqimin e përgjithshëm nuk rekomandohet, nuk guxojnë:

- tē pērbajnjë informata tē pasakta ose mashtruese pēr vlerën ushqimore tē produktit,

- tē sugjerojnë se ushqim ose pije e caktuar eshtë zëvendësim pēr pemë dhe/ose perime dhe

- tē inkurajojnë shprehi tē pashëndetshme pēr ushqim ose pije siç janë konsumimi pa masë, i tepruar ose i pakontrolluar.

(16) Komunikimet komerciale audiovizuele detyrimisht emetothen nē gjuhën maqedonase, me përkthim nē maqedonisht ose nē gjuhën e bashkësisë etnike përkatëse.

(17) Komunikimet komerciale audiovizuele duhet:

- tē janë pajtim me rregullat ligjore nē fuqi qē kanë tē bëjnë me konkurrencën jolajole dhe

- tē janë tē vërteta dhe tē ndershme, tē mos e mashtrojnë publikum dhe tē mos janë nē kundërshtim me interesat e konsumatorëve.

(18) Komunikimet komerciale audiovizuele nuk guxojnē tē ndikojnë mbi pavarësinë redaktuese tē dhënësve tē shërbimeve audiovizuele.

(19) Dispozitat e këtij neni, nē ményrë përkatëse aplikohen edhe nē komunikimet komerciale audio.

(20) Dhënësit e shërbimeve mediatiche audio dhe audiovizuele mund tē përcaktojnë kodeks tē sjelljes nē lidhje me emetimin e kumtimeve komerciale audiovizuele joadekuat, qē i shoqërojnë ose janë tē përfshira nē programe fëmijërore, e qē kanë tē bëjnë me ushqim ose

pije qē pērbajnjë materie ushqyese dhe materie me efekt ushqyes ose psikologjik, veçanërisht yndyra, acide transyndyrore, kripë/natrium dhe sheqerna, konsumi i tepruar i tē cilave nuk rekomandohet nē ushqimin normal.

Neni 54 Sponsorimi

(1) Shërbimet mediatiche audio dhe audiovizuele tē sponsoruara ose programet nuk guxojnë qē drejtpêrdrejt tē stimulojnē blerje ose huazim tē mallrave ose shërbimeve, sidomos nēpërmjet rekomandimit tē tyre tē veçantë promovues.

(2) Në shërbimet mediatiche audio dhe audiovizuele tē sponsoruara ose programet duhet tē jetë përcaktohen qartë se bëhet fjale pēr program tē sponsoruar. Sponsori duhet tē identifikohet qartë më emrin, logon dhe/ose çfarëdo shenje jetët tē sponsorit, siç eshtë përbajtja e produkteve tē tij ose shërbime ose shenjën e tij karakteristike, nē ményrë përkatëse, nē fillim, gjatë kohëzgjatjes dhe/ose nē fund tē programit.

(3) Në shërbimet mediatiche audio dhe audiovizuele ose programet e sponsoruara, përbajtja e tyre, e nē rast tē radiodifuzionit edhe orari i tyre nuk guxon, nē asnjë rast tē pësojë ndikim qē do tē ketë efekt mbi përgjegjësinë dhe pavarësinë redaktuese tē dhënësit tē shërbimeve mediatiche audio ose audiovizuele.

(4) Rregullat pēr sponsorim rregullohen me akt nënligjor qē e miraton Agjencia.

(5) Nuk lejohet sponsorimi i lajmeve, programeve aktuale-informative pēr ngjarjet rrjedhëse dhe tē programeve fetare.

(6) Shërbimet mediatiche audio dhe audiovizuele ose programet nuk guxojnë tē sponsorohen nga persona juridikë ose fizikë veprimtaria kryesore e tē cilëve eshtë prodhimitaria ose shitja e produkteve tē dhënia e shërbimeve, e reklamimi i tē cilave eshtë i ndaluar nē pajtim me këtë ligj.

(7) Nuk lejohet sponsorimi i shërbimeve mediatiche audio ose audiovizuele ose programeve nga persona fizikë ose juridikë veprimtaria kryesore e tē cilëve eshtë prodhimitaria ose shitja e produkteve ose dhënia e shërbimeve, e reklamimi i tē cilave eshtë i ndaluar nē pajtim me këtë ligj.

(8) Si shambahje nga paragrafi (7) i këtij neni, personat fizikë dhe juridikë aktivitetet e tē cilëve përfshijnë prodhimitari ose shitje tē produkteve mjekësore dhe/ose trajtimeve mjekësore mund tē sponsorojnë shërbime mediatiche audio dhe audiovizuele. Në këtë rast mund tē promovohet vetëm emri i tyre ose imazhi, por jo edhe produkte konkrete mjekësore ose trajtime mjekësore tē arritshme ekskluzivisht me recetë tē mjekut.

(9) Nuk lejohet identifikimi i sponsorit gjatë programeve dokumentare dhe tē programeve pēr fëmijë.

Neni 55 Plasimi i produkteve

(1) Plasimi i produkteve eshtë i ndaluar.

(2) Si shambahje nga paragrafi (1) i këtij neni, plasimi i produkteve eshtë i lejuar nē llojet e programeve nē vijim:

- vepra kinematografike, filma dhe seriale tē bëra pēr shërbime mediatiche audiovizuele, programe sportive dhe programe tē lehta argëtues ose

- nē raste kur pēr këtë nuk paguhet, përkatesisht kur falas sigurohen mallra ose shërbime siç janë rekuizita produksioni ose shpërblime me qëllim tē inkuadrimit tē tyre nē program.

- (3) Shambahje nga paragrafi (2) alineja 1 nuk vlen pēr programe pēr fëmijë.

(4) Programet qē pērbajnjë plasim tē produkteve, përbajtja e tyre, e nē rast tē emetimit televiziv edhe orari i tyre nuk guxon, nē asnjë rast tē pësojë ndikim qē do tē ketë efekt mbi përgjegjësinë dhe pavarësinë redaktuese tē dhënësit tē shërbimeve mediatiche audiovizuele.

(5) Në programet që përbajnjë plasim të produkteve duhet qartë të shënohet se bëhet fjalë për program në të cilin ka plasim të produkteve. Këto programe doemos duhet të shënohen në mënyrë përkatëse në fillim dhe në fund të programit dhe gjatë vazhdimit të programit pas çdo pauze për reklamim, me qëllim që të shmanget hutia te shikuesit.

(6) Programet që përbajnjë plasim të produkteve nuk guxonjë drejtperdrejt të stimulojnë blerje ose huazim të mallrave ose shërbimeve, veçanërisht nëpërmjet rekondimit të tyre të veçantë promovues.

(7) Në programet që përbajnjë plasim të produkteve nuk guxon t'i jepet rëndesi e tepruar (thesksam ose dedikim) produktit për të cilin bëhet fjalë.

(8) Nuk lejohet plasim i cigareve dhe produkteve tjera nga duhani dhe plasimi i produkteve të personave fizikë ose juridikë veprimtaria kryesore e të cilëve është prodhimi taria ose shitja e cigareve dhe produkteve tjera nga duhani.

(9) Nuk lejohet plasimi i produkteve mjekësore dhe trajtimeve mjekësore që lëshohen vetëm me recetë të mjekut.

(10) Dispozitat e këtij ligji me të cilat rregullohet plasimi i produkteve do të aplikohen për programe që do të prodhohen pas hyrjes në fuqi të këtij ligji.

V.2. Sigurimi i shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë (shërbime mediatike audiovizuale dhe audio jolineare)

Neni 56

Sigurimi i shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë

(1) Dhënësi i shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë detyrohet para se të fillojë me sigurimin e llojit të caktuar të shërbimit mediatik audiovizuel me kërkësë të parashtrojë fletëparaqitje për evidentim në regjistrin e dhënësve të shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë që mbahet në Agjencinë, përfshirë Agjencia i lëshon vërtetim për regjistrim.

(2) Fletëparaqitja parashtronet në formular të përpiluar nga Agjencia dhe e njëjtë publikohet në ueb faqen e Agjencisë.

(3) Fletëparaqitja veçanërisht duhet të përbajë:

- emrin e shërbimit dhe identifikimin e tij,
- firmën, selinë dhe numrin tatimor të dhënësit të shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë, si dhe emrin dhe mbiemrin e personit përgjegjës të dhënësit të shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë,

- llojin e shërbimit dhe përshkrimi i shkurtër të tij dhe
- datën e fillimit me sigurim të shërbimit.

(4) Me fletëparaqitjen nga paragrafi (3) i këtij nenii parashtronet certifikatë nga Regjistri Qendror dhe përshkrim teknik me karakteristika të hollësishme teknike përmes mënyrës së cilës do të sigurohet shërbimi.

(5) Nëse fletëparaqitja nuk është e kompletuar në pajtim me paragrafët (3) dhe (4) të këtij nenii, Agjencia në formë me shkrim do ta njoftojë parashtruesin e fletëparaqitjes që të njëjtën ta plotësojë dhe ta parashtron në afat prej 10 ditëve nga dita e pranimit të njoftimit.

(6) Agjencia nuk guxon të refuzojë ta evidentojë dhënësin e shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë në regjistrin e dhënësve të shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë, përkatësisht ta japë vërtetimin nga paragrafi (1) i këtij nenii, nëse fletëparaqitja i përbën të gjitha të dhënët nga paragrafët (3) dhe (4) të këtij nenii.

(7) Agjencia detyrohet që vërtetimin nga paragrafi (1) i këtij nenii ta lëshojë në afat prej pesë ditëve të punës nga dita e pranimit të fletëparaqitjes, përkatësisht nga dita e skadimit të afatit plotësues nga paragrafi (5) të këtij nenii, nëse fletëparaqitja i përbën të gjitha të dhënët nga paragrafët (3) dhe (4) të këtij nenii.

(8) Nëse Agjencia nuk vepron në pajtim me paragrafin (7) të këtij nenii, konsiderohet se vërtetimi për regjistrim është lëshuar.

(9) Dhënësi i shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë detyrohet ta njoftojë Agjencinë për çdo ndryshim të të dhënave të theksuara në fletëparaqitjen në afat prej 30 ditëve nga dita e ndryshimit të krijuar. Agjencia detyrohet ta futë ndryshimin e të dhënave në regjistrin e dhënësve të shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë, në afat prej tri ditëve nga dita e pranimit të njoftimit.

Neni 57 Regjistri i dhënësve të shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë

(1) Agjencia mban regjistër të dhënësve të shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë, i cili veçanërisht duhet të përbajë:

- firmën dhe selinë, si dhe emrin dhe mbiemrin e personit përgjegjës të dhënësit të shërbimeve audiovizuale me kërkësë,

- mënyrën në të cilën sigurohet shërbimi,
- zonën në të cilën kryhet veprimtaria,
- llojin e shërbimit dhe përshkrimi i shkurtër të tij dhe
- datën e fillimit me sigurim të shërbimit, si dhe çdo ndryshim të kryer gjatë sigurimit të shërbimit.

(2) Agjencia i publikon në ueb faqen e vet të dhënët nga regjistri nga paragrafi (1) i këtij nenii, duke pasur parasysh mbrojtjen e të dhënave personale.

(3) Formën dhe përbajtjen e regjistrit nga paragrafi (1) i këtij nenii, i përcakton Agjencia.

Neni 58 Shlyerje nga regjistri i dhënësve të shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë

(1) Agjencia do ta shlyejë dhënësin e shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë nga regjistri nga nenii 57 i këtij ligji, nëse:

- dhënësi i shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë në formë me shkrim e njofton Agjencinë se ka pushuar ta kryejë veprimtarinë,

- dhënësi i shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë pushon ta kryejë veprimtarinë në periudhë më të gjatë se një vit,

- dhënësi i shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë, nuk i plotëson më kushtet teknike për transmetim të programeve audiovizuale,

- dhënësi i shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë nuk fillon ta kryejë veprimtarinë në afat prej tre muajsh nga data e fillimit të sigurimit të shërbimit të theksuar në fletëparaqitjen nga nenii 56 paragrafi (3) i këtij ligji,

- dhënësitet të shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë me vendim të plotfuqishëm gjyqësor i ndalohet kryerja e veprimtarisë dhe

- dhënësi i shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë ka pushuar të ekzistojë.

Neni 59 Kompensimi për sigurim të shërbimit mediatik audiovizuel me kërkësë

Për sigurim të shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë, paguhet kompensim vjetor për mbikëqyrje në llogarinë e Agjencisë në pajtim me nenin 142 të këtij ligji

Neni 60 Promovimi i prodhimtarisë dhe qasja në veprat evropiane

(1) Dhënësitet e shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë, atëherë kur kjo është e realizueshme dhe me mijte përkatëse, duhet ta promovojnë prodhimtarinë dhe qasjen në veprat evropiane. Promovimi i këtillë mund të ketë të bëjë, mes tjerash, me:

- kontributin financiar pér prodhimtari dhe fitim tē tē drejtave pér vepra evropiane ose

- përfaqësimin dhe/ose vendosjen e veprave evropiane nē katalogun me programe.

(2) Me kérkesë tē Agjencisë dhénësit e shërbimeve mediatike audiovizuele me kérkesë janë tē obliguar që nē afatit e caktuar nē kérkesën, Agjencisë tī parashtrojnë dokumente nē lidhje me implementimin e dispozitës nga paragrafi (1) i këtij neni.

V. 3. Sigurimi i emetimit televiziv ose tē radios (shërbime mediatike lineare)

V. 3.1. Dispozita tē përgjithshme

Neni 61 Parime

Radiodifuzerët gjatë kryerjes së veprimtarisë duhet t'i respektojnë parimet, si vijojnë:

- kultivimin dhe zhvillimin e vlerave humane dhe morale tē njeriut dhe mbrojtjen e privatësisë dhe dinjitetit tē personalitetit,

- barazinë e lirive dhe tē drejtave pavarësish gjinisë, racës, origjinës nationale, etnike dhe sociale, bindjes politike dhe fetare, gjendjes pronësore dhe shoqërore tē njeriut dhe qytetarit,

- nxitjen e frysës së tolerancës, respektimit tē ndërsjellë dhe mirëkuptimit ndërmjet individëve me prejardhje tē ndryshme etnike dhe kulturore,

- mbrojtjen e identitetit tē viktimate të dhunës,

- respektimin e prezumpcionit tē pafajësisë,

- nxitjen e mirëkuptimit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar, ndjenjën e publikut pér drejtësi dhe pér mbrojtje tē lirive demokratike,

- transparencën e programeve pér shprehjen e kulturave tē ndryshme që janë pjesë përbërëse e shoqërisë;

- ruajtjen dhe kultivimin e identitetit nacional, kulturës gjuhësore dhe krijimtarisë vendore,

- paraqitjen e ngjarjeve nē mënyrë objektive dhe tē paanshme me trajtim tē njëjtë tē pikëpamjeve dhe mendimeve tē ndryshme dhe mundësimin e formimit tē lirë tē mendimit tē publikut pér ngjarje tē caktuara dhe çështje,

- respektimin e tē drejtës së autorit dhe tē drejtave tē përaferta,

- respektimin e fshehtësisë së burimit tē informatës,

- garantimin e tē drejtës së përgjigjes dhe korrigimit dhe

- mëvetësinë, pavarësinë dhe përgjegjësinë e redaktorëve, gazetarëve dhe autorëve tjerë gjatë krijimit tē programeve dhe krijimit tē politikës redaktuese.

Neni 62

Kushtet pér sigurim tē emetimit televiziv ose tē radios

(1) Veprimtarinë sigurim tē emetimit televiziv dhe tē radios e kryen radiodifuzeri i cili është i regjistruar nē Regjistrin Qendor tē Republikës së Maqedonisë, ka seli dhe redaksi nē Republikën e Maqedonisë dhe ka leje pér emetim televiziv ose tē radios.

(2) Radiodifuzeri mund tē fillojë me sigurimin e emetimit televiziv dhe tē radios pas marrjes së lejes pér emetim televiziv ose tē radios.

(3) Leja nga paragrafi (2) i këtij neni, mund tē lëshohet pér zonën e tërë territorit tē Republikës së Maqedonisë, përkatësish tē nivel shtetëror, pér zonën e rajonit tē caktuar, përkatësish tē nivel rajonal apo pér zonën e vendbanimit tē caktuar me rrëthim më tē afërt, përkatësish tē nivel lokal, nē pajtim me aktin nënligjor tē miratuar nga Agjencia. Pronari i lejes e fiton tē drejtën që ta emetojë serivisin programor tē radios apo televiziv nē zonën, përkatësish nivelin pér tē cilin e ka marrë lejen.

(4) Si zona nē nivel rajonal pér tē cilat lëshohet leja pér kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive nē pajtim me paragrin (2) tē këtij neni, konsiderohen zonat e shpërndarjes tē përkufizuara nē Planin Gjeneva 06, i cili është pjesë e Konferencës radiokomunikese rajonale pér planifikimin e shërbimit radiodifuziv digital nē pjesët e Rajoneve 1 dhe 3, nē shtrirjet e e radiofrekuencës 174-230 MHz dhe 470-862 MHz (RRC-06) nē tē cilën ka aderuar Republika e Maqedonisë, përvëz zonës së shpërndarjes D1 - Cern Vërv e cila përbëhet nga dy rajone tē emetimit Shkup dhe Veles, përkatësish zona e nivelit rajonal Shkup dhe zona e nivelit rajonal Veles. Zona e nivelit rajonal Shkup i përmban: Qytetin e Shkupit dhe komunat Çuçer Sandevë, Haraçinë, Ilinden, Petrovec, Zelenikovë, Studeniçan dhe Sopishtë. Zona e nivelit rajonal Veles i përmban komunat: Veles, Çashkë, Sveti Nikollë, Llozovë, Gradsko, Rosoman, Negotinë dhe pjesë tē komunës së Kavadarcit.

(5) Gjatë sigurimit tē emetimit televiziv ose tē radios, përmes resursit tē kufizuar, siç janë radiofrekuencat apo kapaciteti transmetues i multipleksit terestrial digital nē nivel shtetëror apo rajonal, radiodifuzeri detyrohet tē sigurojë mbulim me sinjal tē së paku 80% tē popullsisë nē Republikën e Maqedonisë, përkatësish tē popullsisë nē rajonin përkates.

(6) Për sigurimin e emetimit televiziv ose tē radios krahas kushteve dhe obligimeve tē përcaktuara nē këtë ligj, radiodifuzeri duhet tē plotësojë kushte tē posaçme minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike varësish nga formati i programit, tē përcaktuara me aktin nënligjor tē miratuar nga Agjencia.

Neni 63 Mënyra e emetimit

(1) Emetimi i serivisit programor televiziv, mund tē kryhet përmes kapacitetit transmetues tē multipleksit terestrial digital, rrjetit komunikues elektronik publik që nuk shfrytëzon resurs tē kufizuar apo përmes satelitit.

(2) Emetimi i serivisit programor tē radios, mund tē kryhet përmes radiofrekuencave, kapacitetit transmetues tē multipleksit terestrial digital, rrjetit komunikues elektronik publik që nuk shfrytëzon resurs tē kufizuar apo përmes satelitit.

Neni 64 Përdorimi i gjuhës

(1) Radiodifuzerët detyrohen ta emetojnë programin nē gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik, kurse nē rastet kur programi dedikohet pér bashkësi që nuk është shumicë, nē gjuhën dhe alfabetin e asaj bashkësie.

(2) Nëse serviset programore që riemetohen përmes rrjeteve komunikuese elektronike publike titlohen nē gjuhë tē ndryshme nga gjuha nē tē cilën nē mënyrë origjinale janë prodhuar, doemos duhet tē titlohen nē gjuhën maqedonase, ose nē gjuhën e bashkësisë që nuk është shumicë ndërsa e flasin së paku 20% tē qytetarëve nē Republikën e Maqedonisë përvëz teleshopingut dhe reklamave.

(3) Programet nē gjuhë tē huaja apo pjesë prej tyre që emetohen nē programet e radiodifuzerëve duhet tē përkthehen nē gjuhën maqedonase, përkatësish nē gjuhën e bashkësisë që nuk është shumicë.

(4) Dispozitat nga paragrafi (3) i këtij neni, nuk kanë tē bëjnë me transmetimet e ngjarjeve muzikore dhe skenike, me programe arsimore pér mësimin e gjuhëve tē huaja, si dhe me pjesë tē programeve tē dedikuara pér tē huaj.

(5) Pjesët e programeve që nuk përkthehen paralajmërohen nē gjuhën maqedonase, përkatësish nē gjuhën e bashkësisë që nuk është shumicë.

Neni 65
Llojet e radiodifuzerëve

(1) Radiodifuzer mund të jetë shoqëri radiodifuzive tregtare, ndërmarrje radiodifuzive publike apo institucioni radiodifuziv joprofitabil.

(2) Shoqëri radiodifuzive tregtare mund të themelojnë personat juridikë dhe fizikë në kushte të përcaktuara me këtë ligj dhe ligj tjeter.

(3) Ndërmarrje radiodifuzive publike themelohet për tërë territorin e Republikës së Maqedonisë dhe kryen funksion të servisit radiodifuziv publik.

(4) Institucion radiodifuziv joprofitabil mund të themelohet vetëm për emetim të radios edhe atë vetëm nga institucione dhe shoqatat arsimore, kulturore dhe institucione tjera dhe shoqata civile dhe fondacione me qëllim që të përbushen nevojat dhe interesat e grupeve qëllimore specifice.

(5) Më tepër subjekte nga paragrafi (4) i këtij neni, mund të marrin leje për emetim të programit në një radiofrekuencë sipas parimit të ndarjes së kohës për emetim (tajmshering).

(6) Me përgashtim të paragrafit (4) të këtij neni, universiteti si institucion i arsimit të lartë mund të themelojë radio si njësi të posaçme të brendshme organizative (radio studentore) pa cilësi të personit juridik.

(7) Te radiodifuzerët që sigurojnë emetim televiziv ekskluzivisht të dedikuar për reklamim dhe teleshoping, si dhe për vetëpromovim, në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e këtij ligji.

Neni 66
Regjistri i radiodifuzerëve

(1) Agjencia imban regjistër të radiodifuzerëve në Republikën e Maqedonisë, i cili sidomos duhet të përbajë:

- firmën dhe selinë, si dhe emrin dhe mbiemrin e personit përgjegjës të radiodifuzerit,
- emrin dhe mbiemrin e redaktorit përgjegjës,
- adresën e redaksisë dhe adresën e redaktorit përgjegjës,
- mënyrën e emetimit të servisit programor (radiofrekuencën, multipleksin terestrial digital, satelitin apo rrjetin komunikues elektronik publik),
- nivelin e shikueshmërisë/dëgjueshmërisë (shtetëror, rajonal apo lokal),
- rajonin(-et) në të cilin do të kryhet veprimtaria,
- zonën e servisit dhe lokacionin e mjeteve teknike për emetim, nëse bëhet fjalë për emetim analog terestrial të radios,
- shenjën për identifikim dhe
- konceptin programor.

(2) Agjencia i publikon në ueb faqen e saj të dhënat e regjistrat nga paragrafi (1) i këtij neni, duke i pasur parasysh rregullat përmbytjeve të dhënavë personale.

(3) Formën dhe përbajtjen e regjistrat nga paragrafi (1) i këtij neni, i përcakton Agjencia.

Neni 67
Koncepti programor i radiodifuzerit

(1) Format i servisit programor të radiodifuzerit (i përgjithshëm apo i specializuar) dhe drejtimet thelbësore themelore për punën e radiodifuzerit përcaktohen me koncept programor.

(2) Koncepti programor i radiodifuzerit duhet të përbajë edhe strukturë programore me të cilën përcaktohet:

- klasifikimi i programeve në grupe të veçanta sipas llojit të tyre, si dhe përpjesëtimi i paraparë procentual kuantitativ ndërmjet grupeve dhe

- përfaqësimi i paraparë i programit i prodhuar nga vetë radiodifuzeri (in-house production) dhe produksioni i veprave audio/ audiovizuale maqedonase.

(3) Koncepti programor për emetim televiziv duhet të përbajë edhe sasi fillestare të veprave evropiane dhe veprave nga producentë të pavarur.

(4) Për emetim televiziv në nivel rajonal apo nivel lokal, si dhe për institucion radiodifuziv joprofitabil nuk vlen dispozita nga paragrafi (3) i këtij neni.

(5) Formularin e konceptit programor nga paragrafi (1) i këtij neni, e përpilon Agjencja dhe e publikon në ueb faqen e saj.

(6) Radiodifuzeri detyrohet të zbatojë së paku 80% të konceptit programor për të cilin i është lëshuar leja gjatë një javë.

(7) Për ndryshimin apo plotësimin e konceptit programor në bazë të të cilët radiodifuzeri e ka marrë lejen për emetim televiziv apo të radios, më tepër se 20%, radiodifuzeri doemon duhet të marrë pëlgjim paraprak nga Agjencia. Kërkesa për marrjen e pëlgjimit dorëzohet në formular të përpiluar nga Agjencia dhe të publikuar në ueb faqen e saj.

(8) Koncepti programor në bazë të të cilët radiodifuzeri e ka marrë lejen për emetim televiziv apo të radios, si dhe ndryshimet apo plotësimet e tij publikohen në ueb faqen e Agjencisë.

(9) Koncepti programor në bazë të të cilët radiodifuzeri e ka marrë lejen për emetim televiziv apo të radios është pjesë përbërëse e marrëveshjes për punë e cila lidhet ndërmjet radiodifuzerit dhe redaktorëve, përkatësisht gazetarëve.

(10) Redaktori përgjegjës është përgjegjës për zbatimin e konceptit programor të radiodifuzerit.

(11) Agjencia më hollësishet do t'i përcaktojë formatet e serviseve programore për radiodifuzerët televizivë apo të radios.

(12) Koncepti programor nga paragrafi (1) i këtij neni, dorëzohet te Agjencia në procedurë të ndarjes së lejes për emetim televiziv apo të radios.

(13) Dispozitat e këtij neni nuk kanë të bëjnë me servisin radiodifuziv publik.

V.3.2. Mënyra dhe procedura e lëshimit të Lejes për emetim televiziv ose të radios

Neni 68
Leja për emetim televiziv ose të radios

Lejen për emetim televiziv apo të radios e ndan Agjencia për nivel të caktuar të shikueshmërisë apo dëgjueshmërisë (shtetëror, rajonal apo lokal), kurse poseduesi i lejes e merr të drejtën që ta emetojë servisin programor të televizionit apo të radios në zonën për të cilën e ka marrë lejen.

Neni 69
Mënyra e ndarjes së lejes

(1) Për servisin programor të radios terestrale që emetohet përmes resursit të kufizuar sic janë radiofrekuencat apo kapaciteti transmetues i multipleksit terestrial digital, lejen për emetim të radios e ndan Agjencia nëpërmjet konkursit publik.

(2) Për servisin programor të televizionit terestrial nëse emetohet përmes resursit të kufizuar mund të emetohet vetëm përmes kapacitetit transmetues të multipleksit terestrial digital, për të cilën lejen për emetim televiziv e jep Agjencia nëpërmjet konkursit publik.

(3) Për servisin programor të radios apo televizionit që emetohet përmes rrjetit komunikues elektronik publik që nuk shfrytëzon resurs të kufizuar apo përmes satelitit, Agjencia pa konkurs publik jep leje për emetim televiziv apo të radios.

(4) Procedura pér dhënen e lejes pér emetim televiziv apo tē radios është transparente dhe udhëhiqet nē mënyrë që siguron trajtim tē njëjtë, tē barabartë dhe jodiskriminues pér tē gjithë pjesëmarrësit nē procedure.

(5) Agjencia nē bashkëpunim me Agjencinë pér Komunikime Elektronike, ministrinë kompetente, servisin radiodifuziv publik dhe Ndërmarrjen Publike Radiodifuzioni i Maqedonisë, e me pëlqim tē marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë miraton Plan pér dedikim dhe shpërndarje tē kapaciteteve tē multipleksit terestrial digital tē operatorit tē rjetit komunikues elektronik publik i cili ka obligim pér emetim tē serviseve programore tē radiodifuzerëve. Përcaktimi i dedikimit dhe shpërndarjes së kapaciteteve bëhet duke e pasur parasysh plotësimin e qëllimeve tē përcaktuara nē nenin (2) tē këtij ligji.

(6) Plani nga paragrafi (5) i këtij nenit, përveç tjerash duhet tē përbajë:

- numrin e serviseve programore televizive (definicion i lartë/standard),

- numrin e serviseve programore tē radios,

- kapacitetet e parapara pér shërbime shtesë, informata dhe tē dhëna tjera shoqëruese dhe

- kapacitetet e parapara pér kalim nē emetim tē televizionit nē definicion tē lartë apo teknologji tjera tē reja.

(7) Plani nga paragrafi (5) i këtij nenit, publikohet nē "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" dhe nē ueb faqen e Agjencisë.

(8) Ndryshimi i Planit nga paragrafi (5) i këtij nenit, nuk guxon t'i zvogëlojë parametrat pér cilësinë e emetimit tē serviseve programore tē radiodifuzerëve tē cilat nē moment emetohen.

Neni 70

Dhënia e lejes pér emetim televiziv apo tē radios nëpërmjet konkursit publik

(1) Agjencia do tē miratojë vendim pér shpalljen e konkursit publik pér dhënen e lejes pér emetim televiziv apo tē radios, me detyrë zyrtare apo me pranimin e kërkësës me shkrim nga pala e interesuar, nē pajtim me Planin pér dhënen dhe shfrytëzimin e radiofrekuencave, Planin pér dedikim dhe shpërndarje tē kapaciteteve tē multipleksit terestrial digital, si dhe nē pajtim me studimin nga paragrafi (3) i këtij nenit.

(2) Nëse nē pajtim me Planin pér dhënen dhe shfrytëzimin e radiofrekuencave apo Planin pér dedikim dhe shpërndarje tē kapaciteteve tē multipleksit terestrial digital përcaktohet se nuk kanë radiofrekuanca tē lira apo kapacitete, Agjencia nē afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit tē kërkësës nga paragrafi (1) i këtij nenit, do tē miratojë vendim me tē cilin atë do ta refuzojë.

(3) Vendimi nga paragrafi (2) i këtij nenit, është përfundimtar, e kundër tij mund tē parashtrohet padi para gjykatës kompetente nē afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit tē tij.

(4) Nëse nē pajtim me Planin pér dhënen dhe shfrytëzimin e radiofrekuencave apo Planin pér dedikim dhe shpërndarje tē kapaciteteve tē multipleksit terestrial digital përcaktohet se ka radiofrekuanca tē lira ose kapacitete, Agjencia do tē hartoje studim me tē cilin do ta përcaktojë arsyeshmërinë pér shpallje tē konkursit publik, e veçanërisht nga aspekti i plotësimit tē qëllimit tē këtij ligji, si dhe nga aspekti i nevojave tē publikut. Që t'i përcaktojë nevojat e publikut pér emetim televiziv apo tē radios nē zonën përkatëse tē servisit si dhe pér llojin, përkatësish formatin e serviseve programore pér tē cilat duhet tē shpallet konkursi, Agjencia mund tē zbatojë hulumtim publik.

(5) Nëse Studimi nga paragrafi (4) i këtij nenit, hartohet pér shpallje tē konkursit publik pér dhënen e lejes pér emetim televiziv apo tē radios me kërkësë me shkrim nga

pala e interesuar, Agjencia detyrohet që atë ta hartoje nē afat prej tre muajsh nga dita e pranimit tē kërkësës dhe ta publikojë nē ueb faqen e vet.

(6) Nëse nē pajtim me Planin pér dhënen dhe shfrytëzimin e radiofrekuencave apo Planin pér dedikim dhe shpërndarje tē kapaciteteve tē multipleksit terestrial digital përcaktohet se ka radiofrekuanca tē lira ose kapacitete dhe nëse me studimin nga paragrafi (4) i këtij nenit përcaktohet se ka arsyeshmëri pér shpalljen e konkursit publik, Agjencia nē afat prej 15 ditësh nga dita e publikimit tē studimit do tē miratojë vendim pér shpalljen e konkursit publik pér dhënen e lejes pér emetim televiziv apo tē radios.

(7) Nëse me studimin nga paragrafi (4) i këtij nenit përcaktohet se nuk ka arsyeshmëri pér shpalljen e konkursit publik, Agjencia nē afat prej tetë ditësh nga dita e publikimit tē studimit do tē miratojë vendim me tē cilin do ta refuzojë kërkësën nga paragrafi (1) i këtij nenit.

(8) Vendimi nga paragrafi (7) i këtij nenit është përfundimtar, e kundër tij mund tē parashtrohet padi para gjykatës kompetente nē afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit tē tij.

(9) Vendimi pér shpalljen e konkursit publik pér dhënen e lejes pér emetim televiziv apo tē radios përban arsyetim sidomos pér shkaqet pér shpalljen e konkursit publik dhe publikohet nē "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" nē ueb faqen e Agjencisë, si dhe nē dy gazeta ditore prej tē cilave një gazetë ditore është nē gjuhën e bashkësisë që nuk është shumicë, e që e flasin së paku 20% e qytetarëve nē Republikën e Maqedonisë.

(10) Të drejtë pér pjesëmarrje nē konkursin publik ka personi fizik dhe juridik vendor dhe i huaj.

(11) Personi juridik vendor, themeluesit e tē cilil janë edhe personat e huaj tē regjistruar nē vendet nē tē cilat nē pajtim me rregullat e atyre vendeve nuk lejohet apo nuk është e mundur tē përcaktohet origjina e kapitalit themelues, nuk mund tē marrë pjesë nē konkursin publik.

(12) Afati pér parashtrimin e fletëparaqitjeve pér konkursin rrjedh nga dita e parë e ardhshme nga dita e botimit tē vendimit nga paragrafi (9) i këtij nenit nē "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Neni 71

Përbajtja e vendimit pér shpalljen e konkursit publik

Vendimi pér shpalljen e konkursit publik pér dhënen e lejes pér emetim televiziv apo tē radios përban:

- veprimtarinë (e radios apo televizionit) pér tē cilin shpallet konkursi,

- llojin e servisit programor, përkatësish formatin e përcaktouar nē pajtim me studimin nga nenit 70 i këtij ligji,

- nivelin e shikueshmërisë/dëgjueshmërisë (shtetëror, rajonal ose lokal),

- rajonin(-et) nē tē cilin do tē kryhet veprimtaria,

- radiofrekuencën (-at) apo kapacitetin nē multipleksin terestrial digital,

- numrin e lejeve pér emetim televiziv apo tē radios,

- kushtet që duhet tē plotësohen nē pajtim me aktin pér kushte minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike nga nenit 62 paragrafi (3) i këtij ligji, si dhe karakteristikat dhe parametrat teknikë tē caktuara nga Agjencia pér Komunikime Elektronike nē pajtim me Ligjin pér kommunikime elektronike dhe rregullat e miratuarë nē bazë tē tij,

- kriteret pér vlerësim dhe mënyrën e ndarjes së pikëve nē pajtim me nenit 74 tē këtij ligji,

- kohëzgjatjen e lejes nē pajtim me nenit 79 tē këtij ligji,

- vendin dhe kohën kur mund tē ngrihet dokumentacioni i konkursit dhe

- lartësinë dhe mënyrën e pagesës së kompensimit pér dokumentacionin,

- lartësinë dhe mënyrën e pagesës së kompensimeve të përcaktuara me këtë ligj,

- lartësinë dhe mënyrën e pagesës së kompensimeve për shfrytëzimin e radiofrekuencës apo më tepër radiofrekuencave nëse janë pjesë e një lejeje, përkatësisht lartësinë dhe mënyrën e pagesës për emetim përmes kanalit të lirë të multipleksit,

- dokumentacionin që duhet të parashtronet së bashku me fletëparaqitjen në pajtim me nenin 73 paragrafi (3) të këtij ligji,

- mënyrën për parashtrimin e fletëparaqitjeve dhe afatin e fundit për parashtrimin e fletëparaqitjeve, i cili nuk mund të jetë më i shkurtër se 60 ditë e më i gjatë se 90 ditë nga dita e botimit të Vendimit për shpalljen e konkursit publik në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë",

- adresën, vandin, datën dhe kohën e hapjes publike të fletëparaqitjeve, personin për kontakt nga i cili kandidatët mund të marrin informata shtesë,

- afatin në të cilin do të miratohet vendimi për dhënien e lejes i cili nuk mund të jetë më gjatë se 30 ditë nga dita e hapjes publike të fletëparaqitjeve dhe

- afatin i cili nuk mund të jetë më i gjatë se shtatë ditë në të cilin kandidatët do të njoftohen për vendimin e miratuar për dhënien e lejes, e i cili duhet të përbajë arsyetim të hollësishëm me theksimin e shkaqeve për miratimin e vendimit.

Neni 72 **Dokumentacioni i konkursit**

Agjencia detyrohet në dokumentacionin e konkursit hollësishët t'i arsyetojë dhe saktësojë në mënyrë plotësuese të gjitha dispozitat e vendimit për shpalljen e konkursit publik për dhënien e lejes për emetim televiziv apo të radios.

Neni 73 **Fletëparaqitja për pjesëmarrje në konkurs publik**

(1) Kandidatët në konkurs parashtronjnë fletëparaqitje në formular të posaçëm, formën dhe përbajtjen e të cilës e përcakton Agjencia dhe i njëjti sidomos duhet të përbajë:

- emrin dhe mbiemrin, adresën, faksin, e-mailin dhe aktin për shtetësi të kandidatit apo firmën dhe selinë e personit juridik nëse kandidati është person juridik,

- natyrën dhe vëllimin e pjesëmarrjes që do ta ketë kandidatët në strukturën pronësore të radiodifuzerit dhe pjesëmarrjen e tij në strukturën pronësore në radiodifuzerët tjerë, nëse e ka,

- emrin ose titullin, numrin amë ose tatimor të personave tjerë fizikë apo juridikë që do të marrin pjesë në strukturën pronësore të radiodifuzerit dhe pjesëmarrjen e tyre në radiodifuzerët tjerë, nëse i ka,

- të dhëna për personat tjerë juridikë dhe fizikë që do të mund të kenë ndikim të konsiderueshëm në politikën redaktuese të radiodifuzerit, nga aspekti i personave të lidhur sipas këtij ligji,

- selinë ku do të jetë radiodifuzeri si dhe selinë ku do të miratoher vendimet redaktuese dhe afatin e fillimit me kryerjen e veprimitarës.

(2) Formulari nga paragrafi (1) i këtij neni, publikohet në ueb faqen e Agjencisë.

(3) Me fletëparaqitjen nga paragrafi (1) i këtij neni dorëzohet dokumentacioni si vijon:

- koncepti programor i ofruar,
- dëshmi për regjistrim të personit juridik,
- dëshmi për strukturën pronësore të personit juridik,
- kushtet e ofruara teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike në pajtim me aktin nga neni 62 paragrafi (6) të këtij ligji dhe planin afarist (projekt teknik me përshtrimin e pajisjes ekzistuese dhe të planifikuar të studios, veçanërisht në segmentin e produksionit dhe të dhënavë për strukturën ekzistuese dhe të planifikuar kadrovike),

- dëshmi se kandidati nuk është në falimentim dhe/apo në proces të likuidimit të lëshuar nga organi kompetent i shtetit domicil apo deklaratë e kandidatit se nuk është në falimentim dhe/ose në proces të likuidimit të verifikuar në noter,

- dokument përkatës si dëshmi se kandidatit nuk i është shqiptuar masë e sigurisë-ndalim për kryerje të veprimitarës nga regjistri apo evidanca, apo deklaratë e kandidatit se nuk i është shqiptuar masë e sigurisë - ndalim për kryerje të veprimitarës të verifikuar në noter,

- raport për bilancin e gjendjes dhe të dhëna nga bilanci i suksesit të vërtetuar nga Regjistri Qendror për dy vitet e fundit, përkatësish për personin e huaj juridik, raport të revizorit të lëshuar nga institucioni i huaj me renome i regjistruar për kryerjen e revizionit dhe i cili duhet të përmbyjë të dhëna për punën e përgjithshme ekonomike të siguroesit të huaj në dy vitet e fundit,

- dokumente që e garantojnë financimin e planit afarist, përkatësish të veprimitarës,

- deklaratë të verifikuar në noter se do t'i respektojë karakteristikat teknike dhe parametrat e përcaktuara në vendimin për shpalljen e konkursit publik, e të caktuara nga Agjencia për Komunikime Elektronike në pajtim me Ligjin për komunikime elektronike dhe rregullat e miratuar në bazë të tij,

- deklaratë të verifikuar në noter se do t'i respektojë kushtet e ofruara teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike, si dhe obligimet në planin e ofruar afarist,

- deklaratë të verifikuar në noter se nuk i shkel dispozitat e Kapitullit IV të këtij ligji,

- deklaratë të verifikuar në noter se i pranon kushtet e theksuara në dokumentacionin e konkursit,

- deklaratë të verifikuar në noter se nuk ekziston konflikt interesash në pajtim me Ligjin për parandalim të konfliktit të interesave dhe

- të dhëna dhe dokumente tjera që parashtruesi i konsideron të dobishme gjatë vendosjes për dhënien e lejes.

Neni 74 **Kriteret për vlerësim**

(1) Agjencia i vlerëson fletëparaqitjet në bazë të kritereve, si vijojnë:

- përfaqësimi i paraparë i programit të prodhuar nga vetë radiodifuzeri (in-house production) dhe produksioni i veprave audio ose audiovizuale maqedonase.

- cilësia, llojillojshmëria e zhanreve dhe tematike e përbajtjeve, me çfarë do të jepet kontribut për llojillojshmëri më të madh dhe pluralizëm në tregun maqedonas,

- përfaqësimi i programeve me të cilat nxitet zhvillimi dhe ruajtja e kulturës nacionale,

- përfaqësimi i paraparë i programeve nga producentët e pavaruar dhe veprave audiovizuale evropiane,

- kushtet teknike për prodhim të programeve,

- kushtet hapësinore për kryerje të veprimitarës,

- numri dhe struktura e të punësuarve të nevojshëm për kryerje të veprimitarës,

- aftësia financiare për realizimin e veprimitarës për kohën për të cilën jepet leja dhe garancitë e ofruara,

- afati i ofruar i fillimit me kryerjen e veprimitarës dhe

- koha e ofruar e emetimit ditor.

(2) Nëse leja ka të bëjë me emetimin televiziv apo të radios në nivel rajonal dhe lokal, përvëç kritereve nga paragrafi (1) i këtij neni, kriteri shëstë përfaqësimi i ofruar i programeve që do të trajtojnë ngjarje, informata dhe përbajtje tjera me rëndësi për zonën në të cilën do ë emetohet programi.

(3) Agjencia në vendimin për shpalljen e konkursit publik për dhënien të lejes për emetim televiziv apo të radios nga neni 71 i këtij ligji, e përcakton mënyrën e

ndarjes së pikëve të kritereve nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, me ç'rast kritereve nga paragrafi (1) alinjet 1, 2 dhe 3 duhet t'u jepen pjesa më e madhe e numrit të përgjithshëm të pikëve.

Neni 75 **Vendimi për dhënien e lejes**

(1) Konkursi publik për dhënie të lejes për emetim televiziv apo të radios është i suksesshëm nëse pranohet së paku një fletëparaqitje e cila i plotëson kushtet e përcaktuara në konkurs.

(2) Para miratimit të vendimit për dhënien e lejes për emetim televiziv apo të radios, Agjencia mund të këmbejë informata me kandidatët për sqarim të pjesëve të caktuarë nga oferta e tyre në mënyrën e përcaktuara në Rregulloren për punë të Agjencisë.

(3) Vendimi për dhënien e lejes për emetim televiziv apo të radios me arsyetim të hollësishëm shpallet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" dhe në ueb faqen e Agjencisë.

(4) Vendimi nga paragrafi (3) i këtij neni, sidomos duhet të përbajë:

- arsyetim për shkaqet për zgjedhjen e kandidatit,
- të dhëna për kandidatin më të volitshëm të zgjedhur,
- veprimtarinë (radio / televizion),
- nivelin e shikueshmërisë / dëgjueshmërisë (shtetëror, rajonal apo lokal),
- zonën (-at) në të cilën do te kryhet veprimtaria,
- mënyrën e emetimit të servisit programor (radiofrekuencën, kapacitetin e multipleksit terestrial digital),
- periudhën e vlefshmërisë së lejes,
- mënyrën e përllogaritjes dhe mënyrën e pagesës së kompensimit për leje,
- formatin e servisit programor,
- afasin e fillimit me kryerjen e veprimtarisë dhe
- pasojat përmes respektimin e afatit për fillimin me kryerjen e veprimtarisë dhe
- udhëzimin përmjetin juridik.

(5) Vendimi nga paragrafi (3) i këtij neni mund të përbajë edhe të dhëna tjera në pajtim me dokumentacionin e konkursit publik, ofertën e parashtruar si dhe në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe rrugullat e miratuarës në bazë të tij.

(6) Vendimin nga paragrafi (3) i këtij neni, Agjencia detyrohet t'ua dorëzojë të gjithë pjesëmarrësve në konkurs në afat prej shtatë ditësh nga dita e miratimit të tij.

(7) Vendimi nga paragrafi (3) i këtij neni është përfundimtar, kurse pjesëmarrësit në konkurs që nuk janë të kënaqur nga vendimi kanë të drejtë që në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të tij të parashtrojnë padi te gjykata kompetente. Procedura para gjykatës kompetente është urgjente.

Neni 76 **Dhënia e lejes pa shpallje të konkursit publik**

(1) Për dhënien e lejes për emetim televiziv apo të radios përmes rrjetit komunikues elektronik publik që nuk shfrytëzon resurs të kufizuar apo përmes satelitit, nuk shpallet konkurs publik dhe leja jepet me kërkuesë të palës së interesuar në mënyrën dhe procedurën e përcaktuara me këtë ligj.

(2) Lejen nga paragrafi (1) i këtij neni e jep Agjencia.

(3) Kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni, sidomos, duhet të përbajë:

- emrin dhe mbiemrin, adresën, faksin, e-mailin dhe aktin për shtetësi të kërkuesit apo firmën dhe selinë e personit juridik nëse kërkuesi është person juridik,
- natyrën dhe vëllimin e pjesëmarrjes që do ta ketë kërkuesi në strukturën pronësore të radiodifuzerit dhe pjesëmarrjen e tij në strukturën pronësore në radiodifuzerët tjerrë nëse e ka,

- emrin apo titullin dhe numrin amë apo tatimore të personave tjerrë fizikë apo juridikë që do të marrin pjesë në strukturën pronësore të radiodifuzerit dhe pjesëmarrjen e tyre në radiodifuzerët tjerrë, nëse i ka,

- të dhëna për personat tjerrë juridikë dhe fizikë që do të mund të kenë ndikim të konsiderueshëm në politiken redaktuese të radiodifuzerit, nga aspekti i personave të lidhur sipas këtij ligji,

- selinë ku do të jetë radiodifuzeri si dhe selinë ku do të miratohen vendimet redaktuese,

- veprimtarinë (radio / televizion),

- nivelin, përkatesisht zonën e shikueshmërisë, përkatesisht dëgjueshmërisë në të cilën do të kryhet veprimtaria,

- mjetin teknik për emetim (rrjet komunikues elektronik publik që nuk shfrytëzon resurs të kufizuar apo satelit dhe

- afatin e fillimit me kryerjen e veprimtarisë).

(4) Me kërkësen nga paragrafi (1) i këtij neni dorëzohet edhe paramarrëveshje për emetim të servisit programor, të verifikuar në noter, e lidhur me operatorin e rrjetit komunikues elektronik publik që nuk shfrytëzon resurs të kufizuar apo me operatorin e satelitit, si dhe dokumentacioni i caktuar në nenin 73 paragrafi (3) i këtij ligji.

(5) Formularin e kërkësës nga paragrafi (1) i këtij neni, e harton Agjencia dhe ai publikohet në ueb faqen e Agjencisë.

(6) Nëse kërkesa nuk i përbanë të dhënat nga paragrafët (3) dhe (4) të këtij neni, Agjencia në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkësës do ta njoftojë për këtë kërkuesin dhe do ta detyrojë që në afat prej 10 ditësh nga dita e pranimit të njoftimit ta kompletotëj kërkësën.

(7) Agjencia do ta miratojë vendimin për dhënien e lejes nga paragrafi (1) të këtij neni në afat prej tre muajsh nga dita e pranimit të kërkësës së rrugullit, nëse përcakton se kërkuesi i plotëson kushtet dhe obligimet e përcaktuara me këtë ligj dhe rrugullat e miratuarës në bazë të tij dhe nëse kërkuesit nuk i është hequr leja për emetim televiziv apo të radios në pesë vitet e fundit.

(8) Para se ta miratojë vendimin nga paragrafi (7) i këtij neni, Agjencia mund të kërkoi nga kërkuesi sqarim të pjesëve të caktuarë nga kërkesa dhe dokumentacioni nga paragrafët (3) dhe (4) të këtij neni, në mënyrën e përcaktuara në Rregulloren për punë të Agjencisë.

(9) Agjencia, vendimin për ndarjen e lejes do ta publikojë në ueb faqen e vet.

Neni 77 **Dhënia e lejes për emetim televiziv apo të radios**

(1) Pas pranimit të vendimit për ndarjen e lejes për emetim televiziv ose të radios nga nenet 75 ose 76 të këtij ligji, kandidati i zgjedhur më i volitshëm, përkatesisht kërkuesi për ndarjen e lejes pa shpallje të konkursit publik duhet të registrohet në regjistrin përkates si shoqëri tregtare radiodifuzive ose institucion radiodifuziv joprofitabil.

(2) Agjencia do ta japë lejen për emetim televiziv ose të radios në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të regjistrimit nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Agjencia për Komunikime Elektronike në bazë të lejes për emetim të radios me shfrytëzimin e radiofrekuencave jep pëlqim për shfrytëzimin e radiofrekuencave në pajtim me Ligjin për komunikime elektronike.

(4) Agjencia detyrohet që në afat prej 5 ditësh nga dita e lëshimit të lejes për emetim përmes kapacitetit transmetues të multipleksit digital terestrial, ose përmes rrjetit komunikues publik elektronik, me shkrim ta njoftojë operatorin përmes të cilit do të emetohet servisi programor.

(5) Operatori i multipleksit digital terestrial, do të lidh marrëveshje me radiodifuzerin i cili nga Agjencia ka marrë leje për emetim televiziv ose të radios, për emetim të

servisit të tij programor, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi (4) i këtij neni, në pajtim me dispozitat e Ligjit për komunikime elektronike të cilat kanë të bëjnë me emetimin përmes sistemit digital terestrial.

(6) Operatori i rrjetit komunikues elektronik publik i cili nuk i cili nuk shfrytëzon resurs të kufizuar, do të lidh marrëveshje me rediodifuzerin i cili nga Agjencia ka marrë leje për emetim televiziv apo të radios, për emetim të servisit të tij programor në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi (4) i këtij neni, duke i respektuar parimet e objektivitetit, transparencës dhe mosdiskriminimit. Radiodifuzerët janë të obliguar që marrëveshjet e lidhura t'i dorëzojnë në Agjenci në afat prej 15 ditësh nga dita e lidhjes së tyre.

(7) Nëse palët nga paragrafët (5) dhe (6) të këtij neni, nuk arrijnë marrëveshje në afatin e përcaktuar, Agjencia për Komunikime Elektronike me kërkesë të njërit prej palëve ngrit procedurë për zgjidhjen e kontestit të pajtim me dispozitat e Ligjit për komunikime elektronike.

Neni 78

Përbajtja e lejes për emetim televiziv ose të radios

(1) Leja për emetim televiziv ose të radios nga neni 77 paragrafi (2) i këtij ligji përmban:

- të dhëna për bartësin e lejes,
- mënyrën e emetimit të servisit programor (radiofrekuanca, multipleks digjital terestrial, satelit ose rrjet elektronik komunikues publik),
- nivelin e shikueshmërisë/dëgjueshmërisë (shtetëror, rajonal ose lokal),
- zonën (-at) në të cilën do të kryhet veprimtaria, të dhëna të hollësisë për strukturën pronësore në pajtim me këtë ligj,
- shenjën e identifikimit,
- konceptin programor,
- datën e fillimit me kryerjen e veprimtarisë të përcaktuar në fletëparaqitjen e kandidatit përkatësisht në kërkesën përmarrjen e lejes,
- periudhën e vlefshmërisë së lejes dhe
- mënyrën e përllogaritjes dhe mënyrën e pagimit të kompensimeve.

(2) Në lejen për emetim televiziv ose të radios në ninin 77 paragrafi (2) të këtij ligji duhet të theksohet se poseduesi i lejes detyrohet të punojë në pajtim me këtë ligj, rregullat e miratuara në bazë të tij si dhe në pajtim me kushtet e përcaktuara në leje.

Neni 79

Kohëzgjatja e lejes për emetim televiziv ose të radios

(1) Leja për emetim televiziv ose të radios të shoqëruive tregtare radiodifuzive dhe të institucioneve joprofitabile radiodifuzive u ndahet për periudhë kohore prej nëntë vjetëve me mundësi përvazhdimin e të njëjtës.

(2) Leja për emetim televiziv ose të radios mund të vazhdohet me kërkesë të bartësit për kohë prej nëntë vitesh. Kërcesa dorëzohet në Agjenci në afat jo më të gjatë se gjashtë muaj para skadimit të vlefshmërisë së lejes dhe e njëjta vazhdohet me vendim të Këshillit në afat jo më të gjatë se 30 ditë nga dita e pranimit të kërkesës.

(3) Gjatë shqyrtimit të kërkesës nga paragrafi (2) i këtij neni, Agjencia duhet ta ketë parasysh kontributin e radiodifuzerit për llojiljoshmëri më të madhe dhe pluralizëm në tregun maqedonas.

(4) Leja për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive nuk mund t'i bartet personit tjeter.

(5) Kundër vendimit të Këshillit me të cilin refuzohet kërcesa përvazhdimin e lejes, poseduesi ka të drejtë që të paraqesë padi në gjykatën kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të tij. Procedura para gjykatës kompetente është urgjente.

Neni 80

Kompensimi për lejen për emetim televiziv ose të radios

(1) Për lejen për emetim televiziv ose të radios, radiodifuzerët me përjashtim të servisit publik radiodifuziv paguajnë kompensim vjetor në llogari të Agjencisë në pajtim me këtë ligj.

(2) Lartësia e kompensimit për lejen përcaktohet në bazë të formulës si vijon: $(N \times BPV / 200.000) \times Rt \times Kp + A$, ku:

N - është numri i përgjithshëm i popullsisë në zonën e paraparë me lejen, e paraqitur si pikë, sipas të dhënavë të fundit nga Enti Shtetëror i Statistikës;

BPV - është prodhimi bruto vendor për banor, i shprehur në euro, e i paraqitur si pikë, sipas të dhënavë të fundit të Entit Shtetëror të Statistikës;

Pt - është koeficienti, ku për program televiziv është Pt = 1/4;

Kp - është koeficienti i cili varësish nga formati i servisit radiodifuziv është:

- për program të shoqërisë tregtare radiodifuzive që përfshin programe informative, artistike, dokumentare, arsimore, programe nga sfera e kulturës, artit dhe shkencave humanitare, sportive, muzikore dhe programe argëtuase është prej 0,75 deri 1,

- për programe të specializuara të shoqërisë tregtare radiodifuzive përbajtjet e të cilave janë nga lloji i njëjtë (sportive, muzikore, kulturore, arsimore etj.) është prej 1,15 deri 1,5,

- për programe të shoqërisë tregtare radiodifuzive të dedikuara për teleshoping është 2,5 dhe

- për program të institucionit joprofitabil radiodifuziv është 0,25 dhe

A - është konstanta e cila është 100 pikë për radio dhe 200 pikë për televizion.

(3) Vlera e një pike është 1 euro llogaritur në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të euros sipas Bankës Botërore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagimit.

(4) Mënyrën e përllogaritjes, faturimit dhe arkëtimit të kompensimit për lejen për emetim televiziv dhe të radios i përcakton Agjencia në bazë të formulës së lartpërmendor me akt nënligjor. Lartësinë e kompensimit për lejen për emetim televiziv ose të radios Agjencia e kumton në fillim të vitit kalendarak pas marrjes së të dhënavë nga Enti Shtetëror i Statistikës.

(5) Kompensimi vjetor paguhet për çdo vit rrjedhës duke filluar nga data e ndarjes së lejes për emetim televiziv ose të radios në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të faturë së lëshuar nga Agjencia.

(6) Kompensimet që janë paguar për vitin në të cilin radiodifuzerëve u është hequr leja për emetim televiziv ose të radios përkatësisht për vitin në të cilin është ndërprerë vlefshmëria e saj nuk kthehen.

Neni 81

Kompensimi për shfrytëzim të radiofrekuencave

Për shfrytëzim të radiofrekuencave paguhet kompensim vjetor në llogari të Agjencisë për Komunikime Elektronike në pajtim me Ligjin për komunikime elektronike.

Neni 82

Heqja e lejes për emetim televiziv ose të radios

Agjencia do t'ia marrë lejen për emetim televiziv ose të radios para skadimit të afatit për të cilin është lëshuar dhe do ta shlyejë radiodifuzerin nga regjistri i radiodifuzerëve në rastet në vijim, pas njoftimit të dorëzuar paraprakisht me shkrim, nëse:

- poseduesi i lejes nuk fillon me kryerjen e veprimtarisë në afat të përcaktuar me lejen,

- poseduesi i lejes e ka ndërprerë emetimin e servisit programor më shumë se 30 ditë për shkaqe teknike, financiare ose shkaqe tjera,

- nëse poseduesi i lejes më gjatë se 30 ditë nga dita e fillimit të kryerjes së veprimtarisë, të përcaktuar në leje, nuk i ka plotësuar kushtet teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike që i ka ofruar në procedurën për ndarjen e lejes, e në bazë të mbikëqyrjes profesionale të kryer në pajtim me nenin 30 të këtij ligji,

- poseduesi i lejes ka dhënë të dhëna të pasakta të cilat kanë qenë të rëndësishme përmiratimin e vendimit për ndarje të lejes,

- pas dhënies së lejes krijohen rrithana që paraqesin pengesa ligjore për poseduesin e lejes që ta kryejë veprimtarinë,

- poseduesi i lejes nuk e paguan kompensimin në afatin e përcaktuar ligjor,

- nëse nuk mënjanohet koncentrimi i palejuar mediistik në pajtim me këtë ligji dhe

- nëse radiodifuzerit me vendim të plotfuqishëm gjyqësor i është ndaluar kryerja e veprimtarisë.

Neni 83

Procedura për heqjen e lejes

(1) Këshilli ngrit procedurë për heqjen e lejes për emetim televiziv ose të radios me propozim të drejtitor të Agjencisë.

(2) Propozimi nga paragrafi (1) i këtij neni, dorëzohet te të gjithë anëtarët e Këshillit në formë me shkrim me arsyetim të hollësishëm për shkaqet për heqje të lejes, e në pajtim me rastet nga neni 82 i këtij ligji.

(3) Këshilli dytërohet që në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të propozimit nga paragrafi (1) i këtij neni, të miratojë vendim me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit.

(4) Nëse Këshilli miraton vendim për heqjen e lejes, ai doemos duhet të jetë i arsyetur dhe i shpallur në "Gazeten Zyrta të Republikës së Maqedonisë", në ueb faqen e Agjencisë dhe në së paku dy gazeta ditore prej të cilave njëra gazetë ditore është në gjuhën e bashkësive që nuk është shumicë, e që e flasin së paku 20% e qytetarëve në Republikën e Maqedonisë.

Neni 84

E drejta e mbrojtjes gjyqësore kundër vendimit për heqjen e lejes

(1) Vendimi për heqjen e lejes për emetim televiziv ose të radios është përfundimtar, e kundër tij, poseduesi i lejes ka të drejtë të ngrejë padi në gjykaten komepetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të tij.

(2) Procedura para gjykatës komepetente është urgjente.

Neni 85

Ndërprerja e vlefshmërisë së lejes me fuqi të ligjit

(1) Leja për emetim televiziv ose të radios pushon të vlejë me fuqi të ligjit në rastet në vijim:

- me skadimin e afatit për të cilin është ndarë,

- me deklaratë me shkrim të poseduesit me të cilën njoftohet Agjencia se e ndërpert emetimin e programit televizionit dhe të radios,

- nëse poseduesi i lejes ka pushuar të ekzistojë,

- me heqjen e lejes nga Agjencia,

- nëse ndodh falimentim i poseduesit të lejes ose

- nëse ndodh likuidim i poseduesit të lejes.

(2) Për ndërprerjen e vlefshmërisë së lejes për emetim televiziv ose të radios me fuqi të ligjit, Këshilli nuk miraton vendim. Agjencia do ta shlyejë radiodifuzerin nga regjistri i radiodifuzerëve, nëse leja i ka pushuar të vlejë në pajtim me paragrin (1) të këtij neni.

Neni 86

Falimentimi ose likuidimi i shoqërisë radiodifuzive tregtare

(1) Mbi shoqërinë tregtare radiodifuzive mund të zbatohet procedurë për likuidim ose të hapet procedurë falimentuese në pajtim me ligji.

(2) Dispozita nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk ka të bëjë me servisin radiodifuziv.

V.3.3. Parimet programore, të drejtat dhe obligimet

Neni 87

Ngjarjet me të drejta eksklusive për emetim

(1) Radiodifuzeri në bazë të të drejtave të marra eksklusive dytërohet që të emetojë ngjarje për cilat konsiderohet se janë me rëndësi të madhe për shoqërinë, në mënyrë me të cilën së paku 80% të publikut në Republikën e Maqedonisë do tu mundësojë ndjekje të ngjarjeve të tilla përmes emetimit të drejtëpërdrejt ose të prolonguar të televizionit me qasje të lirë (televizion falas) të përcaktuar në vendimin nga neni 88 i këtij ligji.

(2) Radiodifuzerët nuk guxojnë që t'i shfrytëzojnë të drejtat eksklusive për emetim të ngjarjeve me rëndësi të madhe për shoqërinë në mënyrë me të cilën publiku në shtetet tjera do të pamundësohet që ta ndjek ngjarjen që ai vend e ka paraqitur si ngjarje me rëndësi të madhe.

Neni 88

Përcaktimi i listës së ngjarjeve me rëndësi të madhe

(1) Këshilli miraton vendim me të cilin përcaktohet lista e ngjarjeve (nacionale ose ndërkombëtare) për të cilat konsideron se janë me rëndësi të madhe për shoqërinë dhe me këtë rast përcakton nëse ato ngjarje duhet të jenë plotësisht ose pjesërisht të arritshme për transmetim të drejtëpërdrejtë ose aty ku kjo është e domosdoshme ose e përshtatshme për interesin publik, e për shkaqe objektive, në terësi ose pjesërisht të arritshme përmes transmetimit të prolonguar. Vendimi duhet të përbajë edhe të dhëna plotësues për atë që duhet të bëjnë radiodifuzerët e interesuar që të respektohen lista e ngjarjeve me rëndësi të madhe e përcaktuar në shtete tjera.

(2) Agjencia dytërohet për vendimin nga paragrafi (1) i këtij neni, ta njoftojë Komisionin Evropian dhe Komitetin për Televizion Tejkufitar të Këshillit të Evropës.

(3) Vendimin nga paragrafi (1) i këtij neni, Këshilli dytërohet që ta miratojë me kohë dhe në mënyrë të quartë dhe transparente në pajtim me nenin 10 të këtij ligji.

Neni 89

E drejta e njoftimit të shkurtër

(1) Çdo radiodifuzer, në kushte të drejta, të arsyeshme dhe jodiskriminuese, ka të drejtë për njoftim të shkurtër për ngjarje për të cilat ekziston interes i madh te publiku për të cilat të drejtat eksklusive i ka radiodifuzeri nga Republika e Maqedonisë.

(2) Nëse radiodifuzeri nga Republika e Maqedonisë nuk ka të drejta eksklusive për emetim të ngjarjes për të cilat ekziston rrezik i lartë tek publiku, qasja në informata për ngjarjen sigurohet nga radiodifuzeri tjetër nga Republika e Maqedonisë i cili i ka të drejtat eksklusive. Kushtet duhet të kumtohen me kohë para ndodhjesë së ngjarjes për të cilën ekziston interes i madh tek publiku që t'u jepet kohë e mjaftueshme radiodifuzerëve të tjerë për shfrytëzimin e të drejtës së tillë.

(3) Agjencia e garanton qasjen në ngjarjet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni në atë mënyrë që radiodifuzerit i mundëson zgjidhje të lirë për inserte të shkurtra nga sinjalit transmetues i radiodifuzerit tjetër me së paku shënim të burimit të tyre. Mënyrën për qasje në

sinjalin transmetues e përcakton Agjencia, në bazë të mendimit të marrë paraprakisht nga Agjencia për Komunikime Elektronike.

(4) Radiodifuzeri mundet, në vend të qasjes në sinjalin transmetues nga paragrafi (3) i këtij neni, të realizojë qasje në ngjarjet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni dhe me praninë e vendin e ngjarjeve të tillë për incizim të insertit të shkurtër ose me shfrytëzimin e materialit të incizuar nga radiodifuzeri i cili ka të drejta ekskluzive për transmetimin e ngjarjes për të cilën ekziston interes i lartë tek publiku.

(5) Njoftim i shkurtër sipas këtij neni, konsiderohet njoftimi në kohëzgjatje prej më së shumti një minutë e gjysmë. Njoftimet e shkurtra shfrytëzohen vetëm në lajme dhe në magazina sportive, të cilat nuk mund të përbëhen vetëm nga njoftimet e shkurtra të radiodifuzerit, e në shërbimet mediatike audiovizuale me kërkësë mund të shfrytëzohen vetëm nëse radiodifuzeri është dhënës i shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkësë dhe nëse ato i ofron me periudhë të prolonguar kohore.

(6) Radiodifuzeri i cili emeton ngjarje për të cilën ka interes të lartë tek publiku, mundet, nga radiodifuzeri i cili kërkon qasje, t'i kërkoi jetëm pagim të shpenzimeve reale të cilat i ka pasur për sigurimin e obligimit për qasje. Kompensimi i paraparë nuk guxon t'i tejkalojë shpenzimet plotësuese të shkaktuara drejtëpërdrejt me mundësimin e qasjes.

(7) E drejta e njoftimit të shkurtër doemos duhet të realizohet në mënyrë që nuk do të ndikojë në rrjedhën e ngjarjeve.

(8) Kur ngjarja për të cilën ekziston interes i lartë tek publiku përbëhet nga më shumë ngjarje të pavarura organizative, çdo ngjarje e veçantë në aspekt të realizimit të së drejtës për njoftim të shkurtër do të llogaritet ngjarje për të cilën ekziston interes i lartë tek publiku.

(9) Kur ngjarja për të cilën ekziston interes i lartë tek publiku zgjatë dy ose më shumë ditë, radiodifuzeri ka të drejtë që çdo ditë të sigurojë një njoftim të shkurtër për atë ngjarje.

(10) Radiodifuzeri i cili e ka shfrytëzuar të drejtën e njoftimit të shkurtër doemos duhet t'i mundësojë shfrytëzim të njëhershëm të incizimit radiodifuzerit tjetër i cili ngjarjen nuk ka mundur ta incizojë, dhe ka të drejtë të kërkoi kompensim për pjesë në përpjesëtim, përkatesisht proporcionale të shpenzimeve reale, si dhe theksimin e emrit të tij në shpallje.

V. 3.4. Standarde programore

Neni 90

Kohëzgjatja e emetimit ditor te radiodifuzerët

(1) Radiodifuzerët që kryejnë veprimitari në nivel shtetëror, janë të obliguar që të emetojnë së paku 18 orë në ditë program të radios dhe së paku 12 orë në ditë program të televizionit.

(2) Me përfjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, serviset programore plotësuese të Servisit publik radiodifuziv, të përcaktuara në ninjen 107 paragrafi (5) të këtij ligji mund të emetojnë edhe numër më të vogël të orëve program në ditë.

(3) Radiodifuzerët që kryejnë veprimitari në nivel rajonal, janë të obliguar që të emetojnë së paku 12 orë në ditë program në radio dhe së paku 8 orë në ditë program televiziv.

(4) Radiodifuzerët që kryejnë veprimitari në nivel lokal, janë të obliguar që të emetojnë së paku 10 orë në ditë programit në radio dhe së paku 6 orë në ditë program televiziv.

(5) Institucionet radiodifuzive joprofitabile janë të obliguar që të emetojnë së paku 4 orë në ditë program në radio.

(6) Në programin ditor nuk llogaritet emetimi i fotografive të palëvizzhme, test-sinjaleve dhe llojeve tjera të materialit audio dhe audiovizuel, që nuk janë përfshirë me definicionet për program audio dhe për programin audiovizuel nga neni 3 i këtij ligji.

Neni 91

Obligimet e radiodifuzerëve për emetim të veprave evropiane dhe veprave nga producentë të pavarur

(1) Radiodifuzerët televizivë të cilët emetojnë servise televizive programore në nivel shtetëror, atëherë kur kjo është e realizueshme dhe me mjetë përkatëse duhet të sigurojnë së paku 51% nga programet e përgjithshme të emituara gjatë vitit të jenë vepra audiovizuale evropiane, me ç'rast nuk llogaritet koha e përcaktuar për lajme, ngjarje sportive, lojra, reklamim, teletekst dhe shërbime teleshoping.

(2) Radiodifuzerët të cilët emetojnë servise programore televizive të nivelit shtetëror janë të obliguar që nga buxheti i dedikuar për porgrame të ndajnë së paku 10% për Vepra evropiane audiovizuale nga producentë të pavarur, me ç'rast së paku gjysma e tyre duhet të jenë të prodhuara në pesë vitet e fundit.

(3) Obligimin nga paragrafët (1), (2) dhe (5) të këtij neni, radiodifuzerët duhet ta përbushin në mënyrë progresive, në bazë të kritereve përkatëse, në pajtim me realizimin e funksioneve mediatike (informativ, arsimor dhe argëtues).

(4) Rregullat për realizimin e obligimeve të këtij neni rregullohen me akt nënligjor që e miraton Agjencia.

(5) Si shambahje nga paragrafi (1) i këtij neni, Servisi publik radiodifuziv detyrohet që së paku në një servis televiziv programor në gjuhën maqedonase të sigurojë jo më pak se 60% nga programet e përgjithshme të emituara të jenë vepra audiovizuale evropiane.

(6) Në pjesën e veprave evropiane bëjnë pjesë edhe veprat audiovizuale me prodhimi të personale dhe veprat audiovizuale maqedonase.

(7) Përbushja e obligimeve nga paragrafët (2) dhe (5) të këtij neni, nga Servisi publik radidodifuziv janë pjesë përbërëse e Raportit vjetor për punën e servisit publik radiodifuziv për vitin paraprak.

(8) Sigurimin e veprave audio dhe audiovizuale nga producentë të pavarur në pajtim me paragrin (2) të këtij neni, servisi publik radiodifuziv e kryen në pajtim me Programin vjetor për punë të servisit publik radiodifuziv për vitin e ardhshëm.

Neni 92

Obligimet e radiodifuzerëve për emetim të muzikës dhe për programe burimore të krijuara në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën e bashkësive në Republikën e Maqedonisë

(1) Radiodifuzerët janë të obliguar që në ditë të emetojnë së paku 30% program burimor të krijuar në Republikën e Maqedonisë në gjuhën maqedonase ose në gjuhët e bashkësive joshumicë të cilat jetojnë në Republikën e Maqedonisë duke filluar nga viti 2014. Prej vitit 2015, obligimi prej 30% rritet në 40%. Prej vitit 2016, obligimi prej 40% rritet në 50%.

(2) Si shambahje nga paragrafi (1) i këtij neni, Servisi publik radiodifuziv detyrohet që në ditë të emetojnë së paku 40% program burimor të krijuar në Republikën e Maqedonisë në gjuhën maqedonase ose në gjuhët e bashkësive joshumicë të cilat jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Prej vitit 2015, obligimi prej 40% rritet në 50%. Prej vitit 2016, obligimi prej 50% rritet në 60%. Sigurimi i servisit programor të Kanalit të Kuvendit përjashtohet nga këto obligime.

(3) Dispozitat nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, nuk kanë të bëjnë me serviset programore të formatit të specializuar.

(4) Radiodifuzerët televizivë të formatit të përgjithshëm janë të obliguar që gjatë javës të emetojnë së paku katër orë, e Servisi publik radiodifuziv së paku 14 orë muzikë vokale dhe/ose vokale instrumentale burimore në gjuhën maqedonase ose në gjuhën e bashkësive etnike të

(2) Dritare teleshopingu doemos duhet tē jenē tē shënuara qartē me mjete optike dhe akustike dhe tē kenē kohëzgjatje tē pandërprerē prej minimum 15 minutave.

(3) Nuk lejohet teleshopingu i produkteve mjekësore të cilat janë lëndë e autorizimit pér marketing, si dhe e trajtimeve mjekësore.

(4) Reklamimi dhe teleshopingu nuk mund tē emetohet as nē programe pér fëmijë kohëzgjatja e tē cilave është e njëjtë apo më e shkurtër se 30 minuta.

(5) Në programet pér fëmijë tē cilat kanë më shumë se 30 minuta (pa kohën e ndarë pér reklamim dhe teleshoping) mund tē emetothen spote reklamuese dhe/ose spote teleshopingu një herë pér çdo periudhë prej 30 minutash.

(6) Nuk lejohet që tē emetohet reklamim dhe teleshoping nē shërbime fetare ose nē predikime.

(7) Nuk lejohet që tē emetohet reklamim nē programet e institucioneve radiodifuzive joprofitabile.

(8) Reklamimi dhe teleshopingu duhet tē inkorporohen nē programet e radiodifuzerëve ashtu që nuk do tē rrezikohet integriteti dhe vlera e programit dhe tē drejtat e posuedesve tē së drejtave, e me këtë rast duke mbajtur llogari pér pauzat e natyrshme, pér kohëzgjatjen dhe pér illojin e programit.

(9) Filmat televizivë dhe kinematografikë pérveç filmave serikë dhe dokumentarë, si dhe lajmeve, mund tē ndërpiten pér emetim tē spoteve reklamuese dhe/ose spoteve teleshopingu një herë pér çdo periudhë tē paraparë prej së paku 30 minutave.

Neni 100

Kohëzgjatja e reklamimit dhe spoteve të teleshopingut

(1) Kohëzgjatja e reklamimit dhe spoteve të teleshopingut nē programet e radiodifuzerëve, pérpos pér servisin publik tē radiodifuzionit, nuk guxon tē jetë më shumë se 12 minuta pér një orë reale.

(2) Paragrafi (1) i këtij nenii nuk zbatohet nē:

- shpallje tē radiodifuzerit lidhur me programet e tij personale dhe prodhimet ndihmëse tē realizuara drejtprerdrejt nga ato programe, shpallje pér sponsorim dhe plasimin e prodhimeve dhe

- kumtesa me interes publik dhe apele pér qëllime vullnetare që radiodifuzerët do t'i emitojnë falas dhe do t'i shënojnë si "emitime falas".

Neni 101

Ndalim pér pjesëmarrje nē reklama dhe teleshoping pér persona të caktuar

Në reklama dhe nē teleshoping nuk mund tē shfaqen nē mënyrë vizuele ose me zë personat tē cilët rregullisht prezantojnë lajme dhe emisione informative aktuale.

Neni 102

Aktivitete informative tē trupave shtetërorë

Organet shtetërore, organet e administratës shtetërore, ndërmarrjet publike, njësítë e vetëqeverisjes lokale, institucionet publike, si dhe personat juridikë me autorizime publike, nëse nē buxhetin vjetor kanë paraparë mjete pér informim dhe njoftim tē publikut me shërbimet ose aktivitetet e veta janë tē obliguar që tē njëjtat t'i realizojnë nē mënyrë jodiskriminuese, objektive dhe transparente nē procedurën e përcaktuar me Ligin pér furnizime publike.

Neni 103

Kohëzgjatja e reklamimit tek serviisi publik radiodifuziv

(1) Kohëzgjatja e reklamimit te serviisi radiodifuziv publik nuk mund tē zgjatë më tepër se tetë minuta nga koha e transmetimit gjatë një ore reale.

(2) Dispozita nga paragrafi (1) i këtij nenii nuk vlefjnë pér:

- njoftime tē radiodifuzerit nē lidhje me programacionin e tij dhe prodhime ndihmëse drejtprerdrejtë tē realizuara nga ato programe, njoftime pér sponsorime dhe plasim tē prodhimeve dhe

- njoftime me interes publik dhe apelet pér qëllime humanitare që radiodifuzeri do ti transmetojë pa pagesë dhe do t'i shënojnë si "transmetim pa pagesë".

(3) Servisi radiodifuziv publik pér transmetimin e reklamave, mund ta ndërpresë vetëm programin e filmave, sportiv dhe argëtues.

(4) Servisit radiodifuziv publik nuk i lejohet reklamimi nē periudhë prej ora 17,00 deri nē ora 21,00 tē serviseve programore televizive dhe nga ora 9,00 deri nē ora 14,00 tē serviseve programore tē radios, pérveç gjatë transmetimeve dhe incizimeve integrale tē ndeshjeve sportive, programeve tē produksionit tē vet, programit tjetër tē prodhuar në Republikën e Maqedonisë, manifestimeve dhe ngjarjeve kulturore me rëndësi tē madhe tē përcaktuara nē pajtim me këtë ligj.

VI. SERVISI RADIODIFUZIV PUBLIK

Neni 104 **Radiotelevizioni Maqedonas**

(1) Funksionet e servisit radiodifuziv publik nē Republikën e Maqedonisë i kryen Radiotelevizioni Maqedonas (në tekstin e mëtejmë RTM).

(2) Republika e Maqedonisë është themeluese e RTM-së dhe i njëjtë e ka statusin e ndërmarrjes publike dhe punon nē mënyrën dhe nën kushte tē përcaktuara me këtë ligj dhe aktet e miratuarë nē bazë tē tij.

(3) RTM si servis radiodifuziv publik nē Republikën e Maqedonisë është i pavarur nga cilido organ shtetëror, person tjetër publik juridik ose shoqëri tregtare dhe duhet nē politikën redaktuese dhe asariste tē jetë i paanshëm ndaj tyre.

(4) RTM kryen veprimtarit me interes publikë nē fushën e radiodifuzionit nē Republikën e Maqedonisë që përfshin prodhimin dhe sigurimin e programit radioteleviziv dhe servise programore nē pajtim me nenin 107 tē këtij ligji nëpërmjet plotësimit tē obligimeve, standardeve dhe parimeve programore nē pajtim me nenet 91, 92, 110 dhe 111 tē këtij ligji.

(5) RTM e ka selinë nē Shkup.

(6) RTM themelon qendra rajonale tē produksionit.

(7) Emri i shkurtër i Radiotelevizonit Maqedonas është RTM.

(8) Pronën dhe mjetet pér punë tē RTM-së, i përdor dhe me to menaxhon RTM, nē mënyrë dhe nën kushte tē përcaktuara me këtë ligj.

(9) Gazetarët dhe redaktorët e RTM-së, si dhe personat tē cilët drejtprerdrejt janë tē involvuar nē prodhimin dhe produksionin e programeve nē RTM nuk e kanë statusin e nëpunësve publikë.

Neni 105 **Financimi i RTM-së**

(1) RTM financohet nga taksa radiodifuzive, nga transmetimi i komunikimeve komerciale audio dhe audiovizuele, donacione, shitja e programit dhe shërbimeve dhe nga mjete tē siguruar nē Buxhetin e Republikës së Maqedonisë pér vitin rrjedhës, nē pajtim me këtë ligj dhe Ligjin pér kontroll tē ndihmës shtetërore.

(2) Donacionet nga paragrafi (1) i këtij nenii nuk guxojnë tē ndikojnë ose ta cenojnë pavarësinë redaktuese tē RTM-së.

(3) RTM është e obliguar që pér furnizimin me vepra audio dhe audiovizuele, respektivisht tē përbajtjeve programore, tē lidhë marriëveshje tē veçantë me siguruesin e veprave audio ose audiovizuele, respektivisht tē përbajtjeve programore.

(4) Mënyra dhe procedura e realizimit të konkurseve publike, mënyra dhe procedura e furnizimit të veprave audio ose audiovizuele, respektivisht të përbajtjeve programore dhe lidhja e marrëveshjeve rregullohen me akt të miratuar nga drejtori i RTM-së i cili duhet të sigurojë transparencë, ekonomizim, efikasitet dhe efektivitet gjatë menaxhimit me mijetet financiare të RTM-së, në pajtim me Programin vjetor për punën e RTM-së për vitin e ardhshëm, këtë ligj dhe aktet që dalin prej tij.

(5) Për arritjen dhe mbajtjen e shkallës së lartë të zhvillimit programor teknik teknologjik të servisit radiodifuziv publik mund të ndahen mijete nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë për këtë dedikim.

Neni 106

Raporti vjetor dhe programi vjetor për punën e RTM-së

(1) RTM është e obliguar që të miratojë Raport vjetor për punën e vitit të kaluar dhe Program vjetor për punën e vitit të ardhshëm.

(2) Programin vjetor për punën e vitit të ardhshëm RTM është e obliguar që ta paraqesë te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë më së voni deri më 30 tetor të vitit rrjedhës dhe i njëjtë në veçanti duhet të përmbyajë:

- program për punën e vitit të ardhshëm me aktivitete të planifikuar në veçanti për plotësimin e obligimeve programore të RTM-së në pajtim me këtë ligj dhe

- plan finansiar për vitin e ardhshëm i cili i përbanë të ardhurat dhe shpenzimet e planifikuar të RTM-së për vitin e ardhshëm të grupuara sipas strukturës dhe sipas strukturës organizative të RTM-së, si dhe investimet kapitale të parashikuara të RTM-së për vitin e ardhshëm.

(3) Në shtojcë të programit vjetor për punën e RTM-së për vitin e ardhshëm paraqitet dhe miratohet Programi vjetor për punën e RTM-së për vitin rrjedhës.

(4) Planin finansiar nga paragrafi (2) alineja 2 të këtij nenë i miraton Kuvendi i Republikës së Maqedonisë më së voni deri më 31 dhjetor të vitit rrjedhës.

(5) Raportin vjetor për punën e vitit paraprak RTM është e obliguar që ta paraqesë te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë më së voni deri më 31 mars në vitin rrjedhës dhe i njëjtë në veçanti duhet të përmbyajë:

- raport për realizimin e programit për punën e vitit paraprak,

- raport finansiar për realizimin e Planit finansiar të vitit paraprak dhe Llogari vjetore me të dhëna për të ardhura, shpenzime, detyrime dhe obligime të realizuara të vitit të kaluar të grupuara sipas strukturës dhe sipas strukturës organizative të RTM-së dhe

- raport të revizionit nga revizori i autorizuar ndërkombëtar i pavarur dhe raport të revizorit të Entit Shtetëror për Revizion, nëse është kryer revizion prej tij, si dhe qëndrimi i RTM-së në lidhje me rezultatet e revizionit të kryer.

(6) Në shtojcë të programit vjetor për punën e RTM-së për vitin e kaluar paraqitet edhe programi vjetor i miratuar për punën e RTM-së për vitin e kaluar.

(7) Raporti vjetor për punën e vitit të kaluar dhe Programi vjetor për punën e vitit të ardhshëm publikohen në ueb faqen e RTM-së.

Neni 107

Programi dhe servise programore me interes publik që i siguron RTM-ja

(1) RTM në Republikën e Maqedonisë siguron të paktën një servis programor televiziv në gjuhën maqedonase dhe servis programor televiziv në gjuhën të cilën e flasin të paktën 20% e qytetarëve e cila është e ndryshme nga gjuha maqedonase dhe të bashkësive tjera joshumicë.

(2) RTM në Republikën e Maqedonisë siguron të paktën dy servise programore të radios në gjuhën maqedonase dhe një servis programore të radios në gjuhën të cilën e flasin të paktën 20% e qytetarëve e cila është e ndryshme nga gjuha maqedonase dhe të bashkësive tjera joshumicë.

(3) RTM siguron radioprograme të veçanta të dedikuara për vendet fqinje dhe Evropë në gjuhë të huaja.

(4) RTM-ja siguron radioprograme të veçanta të dedikuara për informimin e mërgimtarëve dhe qytetarëve të Republikës së Maqedonisë të cilët jetojnë në vendet fqinje, në Evropë dhe në kontinente tjera në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën që e flasin të paktën 20% e qytetarëve e cila është ndryshme nga gjuha maqedonase dhe të bashkësive tjera joshumicë.

(5) RTM-ja siguron të paktën një radioprogram dhe një servis programor televiziv nëpërmjet satelitit dhe/ose internetit të dedikuar për informimin e mërgimtarëve dhe qytetarëve të Republikës së Maqedonisë të cilët jetojnë në vendet fqinje, në Evropë dhe në kontinente tjera në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën që e flasin të paktën 20% e qytetarëve e cila është e ndryshme nga gjuha maqedonase dhe të bashkësive tjera joshumicë.

(6) RTM siguron servis programor të Kanalit të Kuvendit, të përcaktuar me Ligjin për Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.

(7) Përgjegjësinë programore për Kanalin e Kuvendit nga paragrafi (6) të këtij nenë i ka Kuvendi i Republikës së Maqedonisë.

(8) RTM siguron programe të veçanta të radios dhe televizive të serviseve programore nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij nenë në të cilat respektohen veçoritë rajonale dhe lokale të Republikës së Maqedonisë.

(9) Për numrin e serviseve programore nga paragrafët (1), (2) dhe (5) të këtij nenë vendos Këshilli Programor i RTM-së me propozim të drejtorit të RTM-së.

Neni 108
Emetimi i servisit programor

(1) Serviset programore dhe programet e RTM-së nga nenë 107 paragrafët (1), (2), (3), (4) dhe (6) të këtij ligji i emeton NP Radiodifuzioni Maqedonas, si operator i rrjetit komunikues publik.

(2) Serviset programore të RTM-së nga nenë 107 paragrafi (5) të këtij ligji i emeton NP Radiodifuzioni Maqedonas. Nëse për shkaqe teknike ose për shkaqe tjera NP Radiodifuzioni Maqedonas nuk ka mundësi t'i emetojë këto servise programore të RTM-së, të njëjtat mund t'i emetojë operatori tjetër i rrjetit komunikues publik në bazë të marrëveshjes paraprakisht të lidhur me RTM-në pas procedurës së realizuar të furnizimit publik në pajtim me ligjin.

(3) Në mënyrë përkatëse me mijetet në disponim dhe Programin për zhvillim të RTM-së, RTM ka të drejtë t'i shfrytëzojë dhe aplikojë teknologjitet e reja në lidhje me programet dhe serviset programore të tij.

Neni 109
Shpenzime për transmetim, emetim dhe sigurimin e serviseve programore

(1) Shpenzimet të cilat i ka NP Radiodifuzioni Maqedonas për transmetim dhe emetim të serviseve programore dhe programeve të RTM-së, përvèç për transmetim të serviseve programore dhe programeve nga nenë 107 paragrafët (4), (5) dhe (6) të këtij ligji, sigurohen nga taksa radiodifuzive në pajtim me këtë ligj.

(2) Shpenzimet të cilat i ka NP Radiodifuzioni Maqedonas për transmetim dhe emetim të serviseve programore dhe programeve nga nenë 107 paragrafët (4), (5) dhe (6) të këtij ligji, sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

(3) Shpenzimet tē cilat i ka RTM pēr sigurimin e serviseve programore nga neni 107 paragrafēt (1) dhe (2) tē kētij ligji, sigurohen nga mjetet e taksēs radiodifuzive, nga emetimi i komunikimeve komerciale audio dhe audiovizuele, donacione, shitje tē programit dhe shērbimeve nē pajtim me kētē ligj. Nēse kēto mjetet nuk mjaftojnē pēr mbulimin e plotē tē shpenzimeve tē pēraktuara me kētē paragraf, tē njējtat mund tē sigurohen nga Buxheti i Republikēs sē Maqedonisē.

(4) Shpenzimet tē cilat i ka RTM pēr sigurimin e radioprogrameve nga neni 107 paragrafēt (3) dhe (4) tē kētij ligji, sigurohen nga Buxheti i Republikēs sē Maqedonisē.

(5) Shpenzimet tē cilat i ka RTM pēr sigurimin e servisit programor nga neni 107 paragrafi (5) tē kētij ligji, sigurohen nga Buxheti i Republikēs sē Maqedonisē.

(6) Shpenzimet tē cilat i ka RTM pēr sigurimin e servisit programor respektivisht Kanalit tē Kuvendent nga neni 107 paragrafi (6) tē kētij ligji, sigurohen nga Buxheti i Republikēs sē Maqedonisē.

Neni 110

Obligime tē RTM-sē nē lidhje me programet dhe serviset programore tē cilat i transmeton

RTM eshtë e obliguar qē gjatë prodhimit dhe sigurimit tē serviseve tē programeve tē radios dhe televizive nga neni 107 tē kētij ligji:

- tē krijojē dhe transmetojē programe tē qasshme pēr gjithë publikun nē vend me qellim nē mēnyrë aktive tē kontribuojē pēr krijin dhe zhvillimin e mendimit tē lirë dhe informimin e publikut dhe tē jetë lëvizes i proceseve demokratike nē vend,

- tē zhvillojē dhe planifikojē skemē programore nē interes tē gjithë publikut, ndërsa programet tē dedikohen pēr tē gjithë segmentet e shoqërisë pa diskriminim, duke mbajtur llogari gjatë kësaj pēr grupet shoqërore specifike,

- tē sigurojē informim tē vazhdueshëm, tē vërtetë, tē plotë, tē pa anshëm, tē drejtë dhe nē kohë duke krijuar dhe transmetuar programe me cilësi tē lartë pēr tē gjitha ngjarjet me rëndësi politike, ekonomike, sociale, shëndetësore, kulturore, arsimore, shkencore, fetare, ekologjike, sportive dhe ngjarje tjera nē Republikēn e Maqedonisë, vendet e Evropës dhe botës,

- tē promovojē dhe avancojē kulturën e dialogut publik dhe tē mundësojë arenë pēr debat tē gjerë publik lidhur me çështje me interes publik,

- tē mos përfaqësosojē dhe tē mos mbrojë qëndrime ose interesa tē partisë sē caktuar politike, gupe politike, fetare dhe grupe tjera, ndërsa programet tē cilat i krijon dhe transmeton tē janë tē mbrojtura nga ndikimi i pushtetit, organizatave politike ose qendra tjera tē fuqisë ekonomike dhe politike,

- tē kontribuojē pēr respektimin dhe promovimin e tē drejtave dhe lirive themelore tē njeriut, dinjitetin, autoritetin dhe nderin e individit, tolerancën, mirëkuptimin dhe respektimin e dallimeve, ndjenjën pēr paqe, drejtësi, vlera demokratike dhe institucionet, mbrojtjen e tē miturve, barazi ndërmjet gjinive, zhdukjen e diskriminimit dhe përfitimet nga shoqëria civile,

- tē krijojē programe tē cilat kontribuojnē pēr kultivimin dhe avancimin e njohurive dhe kuptimin pēr identitetin kulturor, t'i respektojē dallimet kulturore dhe fetare dhe tē nxisë kulturën e dialogut publik me qellim tē përforcohet mirëkuptimi i ndërsjellë dhe toleranca pēr avancimin e marrëdhënieve ndërmjet bashkësive tē ndryshme nē mjesit multietnik dhe multikulturore,

- tē informojë publikun nē lidhje me veçoritë fetare dhe lokale dhe ngjarje nē Republikēn e Maqedonisë dhe tē sigurojē diskutim tē hapur dhe tē lirë nē lidhje me tē gjitha çështjet me interes publik,

- tē informojë, edukojë dhe transmetojë emisione pēr ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore, pēr mbrojtjen e mjesit jetësor dhe shëndetin e njerëzve dhe mbrojtjen e konsumatorëve,

- tē informojë dhe edukojë pēr kultura tjera, nē veçanti pēr ato Evropiane,

- tē informojë dhe tē transmetojë pēr ngjarje qē kanë tē bëjnë me funksionimin e organizatave ndërkombëtare dhe institucionet e tyre, nē veçanti ato anëtare e së cilave eshtë Republika e Maqedonisë ose planifikon tē jetë,

- t'i kultivojë dhe zhvillojë standardet gojore dhe gjuhësore tē, tē gjitha bashkësive nē Republikēn e Maqedonisë, si dhe tē dialekteve tē cilat fliten,

- t'i kultivojë, nxisë dhe zhvillojë tē gjitha format e krijimtarisë vendase audio dhe audiovizuele tē cilat kontribuojnē pēr zhvillimin e kulturës maqedonase dhe kulturës së bashkësive tē cilat jetojnē nē Republikēn e Maqedonisë, dhe tē kontribuojë pēr afirmimin e tyre ndërkombëtar,

- tē sigurojē prodhimin dhe emetimin e veprave maqedonase audio dhe audio vizuale tē producentëve tē pa varur,

- tē krijojē dhe transmetojē program me cilësi tē lartë me përbajtje argëtuese tē dedikuara pēr çdo grup moshë,

- tē promovojë shkencë dhe tē krijojë dhe tē transmetojë emisione arsimore me cilësi tē lartë nē suazat e tē cilave do tē diseminohet e gjithë gama e përbajtjeve me tematika nga ato fetare dhe sociale deri nē shkencore dhe teknike/informatike,

- tē mbështesë krijimin dhe zhvillimin e projekteve tej kufitare radio dhe televizive me marrëveshje ndërkombëtare me kompani radio dhe televizive radiodifuzive nga vendet fqinje dhe vende tjera,

- tē transmetojē përbajtje teatrale,

- tē promovojë sport dhe aktivitete rekreative dhe tē transmetojë ngjarje sportive nga vendi dhe jashtë nē tē cilat marrin pjesë ekipe kombëtare maqedonase ose sportistë si dhe sporte më pak tē përfaqësuara respektivisht ngjarje sportive,

- tē krijojē dhe transmetojē programe me interes kombëtar tē dedikuara pēr parandalimin e krimit, sjelljes së papranueshme pēr shoqërinë dhe promovimin e sigurisë nē komunitet,

- tē krijojē dhe transmetojē programe tē cilat kanë tē bëjnë me nxitjen e sipërmarrjes dhe ekonomisë,

- tē krijojē dhe transmetojē programe tē cilat kanë tē bëjnë me nxitjen e edukimit media,

- tē transmetojē filma kinematografik, dokumentarë dhe filma tjere,

- tē planifikojë, zhvillojë, përshtatë, krijojë dhe transmetojē programe tē dedikuara pēr persona me pengesa, persona me dëgjim dhe shikim tē dëmtuar,

- tē krijojē dhe transmetojē programe tē dedikuara pēr informimin e mërgimtarëve dhe qytetarëve tē Republikēs sē Maqedonisë tē cilët nuk jetojnë nē vend dhe

- tē sigurojë kushte pēr shfrytëzim dhe zhvillim tē standardeve moderne teknike - teknologjike nē prodhimin e programit dhe tē përpilojë plan pēr kalim nē teknologji digitale dhe nē veçanti pēr kalim nē televizion me përkufizim tē lartë.

Neni 111 Standarde dhe parime

Gjatë produksionit ose prezantimit tē programeve, gazetarët dhe redaktorët nē RTM, si dhe persona tē cilët drejtëpërdrejtë janë tē involvuar nē prodhimin dhe produksionin e programeve nē RTM, përvëç tjerash janë tē obliguar:

- t'i përbahen parimit tē së vërtetës, paanshmërisë dhe gjithëpërfshirjes së informatave,

- t'i përbahen parimit tē balancimit politik dhe pluralizmit tē këndvështrimeve,

- tē sigurojnē informata tē paanshme, gjithëpërfshtirëse dhe tē rëndësishme dhe tē njëjtat t'i prezantojnē qartë, pa mëdyshtje dhe nē mënyrën me tē cilën qytetarët do tē kenë mundësi lirisht tē formojnë mendimin e tyre,

- tē mos përfqaqësijnë ose favorizojnë qëndrime ose interesa tē partisë politike tē caktuar, shoqatës, interes politik, religjion ose ideologji dhe nē programet nē mënyrë tē barabartë t'i pranojnë mendimet dhe bindjet e tjerëve,

- tē respektojnë privatësinë, dinjitetin, autoritetin dhe nnderin e individit,

- tē respektojnë parimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë gjatë formulimit tē informacioneve dhe programeve, përfshirë ndalimin për nxitjen e jotolerancës kulturore, etnike, religjioze, gjinore, racore, nacionale dhe forma tjera,

- t'i përbahen parimit tē pavarësisë politike dhe autonomisë së gazetarëve;

- tē bëjnë dallim tē qartë ndërmjet informatës, respektivisht ngjarjes dhe qëndrimit dhe

- t'i respektojnë kriteret për cilësi, profesionalizëm, vlera kulturore e kompetanca profesionale në kuptimin e standardeve profesionale më tē larta tē njohura tē arritura nacionale dhe evropiane dhe parimeve etike për gazetari tē pavarur dhe program cilësor.

Neni 112

Arkivimi i veprave audio dhe audiovizuele të RTM-së

(1) RTM është e obliguar tē sigurojë arkivim afatgjatë tē veprave audio dhe audiovizuele tē cilat krijohen ose janë krijuar gjatë kryerjes së veprimtarisë, si pjesë e pasurisë audiovizuale të Republikës së Maqedonisë dhe tē sigurojë shfrytëzimin e tyre tē përhershëm me cilësi përkatëse.

(2) Veprat audio dhe audiovizuale nga paragrafi (1) i këtij neni janë tē kapshme për publikun nëpërmjet pagesës së kompensimit përkatës për sigurimin e kopjës dhe dërgesës së tyre, sipas çmimit tē bazuar mbi shpenzimet reale.

(3) Mënyrën e arkivimit tē veprave audio dhe audiovizuale nga paragrafi (1) i këtij neni, mënyrën e qasjes te publiku dhe lartësinë e kompensimit nga paragrafi (2) tē këtij neni i përcakton RTM-ja, nē pajtim me Programin për zhvillimin e RTM-së.

(4) Incizimet e punës së Kuvendit, komisioneve dhe trupave tē kuvendit, debatave publike dhe ngjarjeve tura me rëndësi paraqesin lëndë tē përhershme arkivore. Kopje e tē njëtave ruhet në bibliotekën e Kuvendit dhe Arkivin Shtetëror të Republikës së Maqedonisë, nē gjuhën që e flet deputeti nē original pa përkthim. Biblioteka e Kuvendit doemos duhet tē sigurojë që çdo qytetar me kërkësë me shkrim dhe kompensim tē shpenzimeve tē mund tē shikojë dhe shfrytëzojë kopje tē incizimeve.

Neni 113

Sigurimi i ndikimit të publikut

(1) RTM-ja është e obliguar që Propozim-programin për punën e vitit tē ardhshëm me aktivitetet e planifikuarë nē veçanti për plotësimin e obligimeve programore tē RTM-së nē pajtim me këtë ligj dhe me Propozim - programin për zhvillimin e RTM-së, t'i publikojë nē ueb faqen e saj, me qëllim që tē sigurojë debat publik, respektivisht t'u mundësojë tē gjitha palëve tē interesuara tē mund t'i shprehin mendimet, pikëpamjet dhe qëndrimet e tyre nē lidhje me tē njëjtat.

(2) Afati i kohëzgjatjes së debatit publik nga paragrafi (1) i këtij neni nuk guxon tē jetë më i shkurtër se 30 ditë nga dita e publikimit tē propozim - programeve nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Komentet, vërejtjet dhe propozimet e publikut për punën e RTM-së publikohen nē ueb faqen e RTM-së bashkë me përgjigjet e Këshilli Programor.

Neni 114 Statuti i RTM-së

(1) Puna, organizimi, menaxhimi dhe udhëheqja nē RTM, aktet dhe procedura e miratimit tē tyre, si dhe çështje tjera me rëndësi për punën e RTM-së, më afërsi me Statutin e RTM-së.

(2) Statuti i RTM-së nē veçanti përban dispozita për:

- shenjën mbrojtëse tē RTM-së,
- përpunimin dhe përdorimin e vulës,
- përfaqësimin e RTM-së,
- organe tē RTM-së dhe kompetanca tē tyre,
- strukturën organizative tē RTM-së,
- mënyrën dhe kushtet e sigurimit tē përgjegjësive programore,

- procedurën dhe mënyrën e emërimit dhe shkarkimit tē anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës tē RTM-së dhe tē drejtorit dhe zëvendësdrejtorit tē RTM-së,

- aktet e përgjithshme dhe aktet tjera tē RTM-së dhe procedurën e miratimit tē tyre,

- sigurimin e transparencës gjatë punës së RTM-së,
- procedurën për zbatimin e konkurseve publike dhe lidhjen e marrëveshjeve tē përaktuara me këtë ligj dhe
- çështje tjera me rëndësi për aktivitetet dhe punën e RTM-së.

(3) Statuti i RTM-së shpallet nē "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" dhe nē ueb faqen e RTM-së.

Neni 115 Organet e RTM-së

Organe tē RTM-së janë:

- Këshilli Programor i RTM-së,
- Këshilli Mbikëqyrës i RTM-së dhe
- drejtori dhe zëvendësdrejtori i RTM-së

Neni 116 Këshilli Programor i RTM-së

(1) Këshilli Programor i RTM-së i mbron interesat e publikut nē aspekt tē përbajtjeve programore që i emeton dhe kujdeset për realizimin e interesave, qëllimeve dhe kompetencave tē RTM-së.

(2) Me qëllim që tē sigurohet pavarësi redaktuese dhe gazetareske, Këshilli Programor i RTM-së nuk guxon t'i kontrollojë emisionet e caktuara ose pjesët tjera tē programeve para se tē njëjtat tē emetojen, përkatësisht nuk mund tē miratojë vendime dhe qëndrime për emetimin e tyre.

(3) Këshilli Programor i RTM-së përbëhet nga 13 anëtarë.

(4) Anëtarët e Këshillit Programor tē RTM-së duhet ta paraqesin shumëllojshmërinë e shoqërisë maqedonase me përfaqësim përkatës tē tē dy gjinive.

(5) Këshilli Programor i RTM-së miraton Rregulloren për punën e vet nē pajtim me këtë ligj dhe me Statusin e RTM-së.

Neni 117 Propozues tē autorizuar tē anëtarëve tē Këshillit Programor tē RTM-së

(1) Anëtarët e Këshillit Programor tē RTM-së i emeron dhe shkarkon Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me propozim tē propozuesve tē autorizuar si vijon:

- Konferencia Interuniversitare propozon kandidat për një anëtar,
- Institucioni Nacional Tetari Shqiptar propozon kandidat për një anëtar,
- Institucioni Nacional Tetari Turk propozon kandidat për një anëtar,
- Shoqata shumicë e gazetarëve propozon kandidatë për dy anëtarë,

- Shoqata e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale propozon kandidatë për tre anëtarë dhe

- Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë propozon kandidatë për pesë anëtarë.

(2) Kandidatët për anëtarë të Këshillit Programor të RTM-së duhet të janë shtetas të Republikës së Maqedonisë me arsim të lartë dhe duhet të janë persona të shquar të cilët në jetën private janë të njohur për angazhimin e tyre për respektimin e vlerave dhe parimeve demokratike, sundimit të së drejtës, ndërtimin dhe ngritjen e vlerave më të larta të rregullimit kushtetues në Republikën e Maqedonisë, zhvillimin e shoqërisë qytetare, mbrojtjen e të drejtave dhe lirisë së njeriut, si dhe lirisë së të shprehurit.

(3) Propozuesit e autorizuar nga paragrafi (1) alinetë 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6 të këtij neni, i përcaktojnë propozimet nga radhët e tyre pas konkursit intern të shpallur paraprakisht.

(4) Gjatë përcaktimit të propozimeve, propozuesit e autorizuar nga paragrafi (1) i këtij neni, duhet ta kenë parasysh dispozitën e nenit 116 paragrafi (4) të këtij ligji dhe duhet të mbajnë llogari për kushtet e emërimit në pajtim me nenin 119 të këtij ligji.

Neni 118

Emërimi i anëtarëve të Këshillit Programor të RTM-së

(1) Gjatë përcaktimit të propozimit të kandidatëve për anëtar të Këshillit Programor të RTM-së, Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, mban llogari përfaqësim të drejtë dhe adekuat të qytetarëve të të gjitha bashkësive që jetojnë në Republikën e Maqedonisë.

(2) Mandati i anëtarëve të Këshillit Drejtues të RTM-së është pesë vite me të drejtë edhe për një mandat vijues.

(3) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, së paku 60 ditë para skadimit të mandatit të Këshillit Programor të RTM-së drejton thirrje publike te propozuesit e autorizuar nga nen 128 i këtij ligji, për dorëzimin e propozimit të kandidatëve për anëtar të Këshillit Programor të RTM-së.

(4) Propozuesit e autorizuar nga nen 117 të këtij ligji janë të obliguar që propozimet t'i dorëzojnë te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në afat prej 30 ditësh nga dita e drejimit të thirrjes publike. Në bazë të propozimeve të dorëzuara nga propozuesit e autorizuar, Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, në afat prej 15 ditësh përpilon propozim për kandidatët e Këshillit Programor të RTM-së.

(5) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë më së voni 15 ditë para skadimit të mandatit të Këshillit Programor të RTM-së, do t'i emërojë anëtarët e rinj të Këshillit Programor të RTM-së.

(6) Këshilli Programor i RTM-së mund të punojë nëse janë emëruar së paku nëntë anëtarë.

Neni 119

Papajtueshmëria e dy funksioneve

(1) Anëtarët e Këshillit Programor të RTM-së nuk mund të janë:

- deputetë, anëtarë të Qeverisë, funksionarë të zgjedhur ose të emëruar, persona udhëheqës në organin shtetëror, organin e administratës shtetërore, njësinë e vetëqeverisjes lokale ose trupa rrugëllatorë, drejtore ose anëtarë të këshillave drejtues të ndërmarrjeve publike,

- persona të cilët në pesë vitet e fundit kanë qenë bartës të funksioneve publike ose kanë qenë persona udhëheqës në organin e partisë politike ose të bashkësisë fetare,

- persona të cilët në RTM dhe persona tjerë me të cilët RTM-ja ka lidhur marrëveshje për kryerjen e punëve të caktuara;

- persona të cilët kryejnë detyrë në organet e partisë politike dhe

- personat si pronarë të pjesëmarrjeve ose aksioneve, si anëtarë të organeve të menaxhimit, ose si të punësuar, kanë interes te radiodifuzerë të tjerë, agjenci të lajmeve, shoqëri për reklama dhe propagandë, shoqëri për hulumtim të tregut dhe mendimit publik, shoqëri për distribuim filmik, shoqëri për produksion të filmit ose shoqëri që sigurojnë rrjete dhe shërbime komunikuese elektronike publike.

(2) Nëse gjatë kohës së mandatit të anëtarit të Këshillit Programor të RTM-së plotësohet ndonjë nga kushtet e paragrafit (1) të këtij neni, i njëjtë është i obliguar ta njoftojë kryetarin, respektivisht zëvendëskryetarin e Këshillit Programor të RTM-së.

Neni 120

Shkarkimi i anëtarit të Këshillit Programor të RTM-së

(1) Anëtar i Këshillit Programor të RTM-së mund të shkarkohet para skadimit të afatit për të cilin është emëruar në rastet vijuese:

- kryjimi i shkaqeve për të cilat një person nuk mund të emërohet si anëtar i Këshillit Programor të RTM-së, të paraparë në këtë ligj,

- nëse pa arsyё mungon në tri mbledhje të njëpasnjëshme të Këshillit Programor të RTM-së,

- me dhënie të dorëheqjes, ose

- nëse me vendim të plotfuqishëm gjyqësor është dënuar me dënim me burg më shumë se gjashtë muaj ose nëse i është shqiptuar masa e sigurisë ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë apo detyrës.

(2) Pushimin e mandatit e përcakton Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, me propozim të Këshillit Programor të RTM-së.

(3) Për plotësimin e kushteve për pushim të mandatit të anëtarit të Këshillit Programor të RTM-së para skadimit të kohës për të cilën është emëruar të paraparë në paragrafin (1) të këtij neni, kryetari respektivisht zëvendëskryetari i Këshillit Programor të RTM-së është i obliguar që ta njoftojë Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në afat prej pesë ditësh nga dita e plotësimit të kushteve nga paragrafi (1) i këtij neni. Në këtë rast zbatohet procedura e përcaktuar në nenet 117 dhe 118 të këtij ligji.

(4) Në rastet kur anëtar i Këshillit Programor i RTM-së do të shkarkohet para skadimit të afatit për të cilin është emëruar, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë do të emërojë anëtar të ri të Këshillit Programor të RTM-së për pjesën tjetër të mandatit me propozim të propozuesit përkatës të autorizuar.

Neni 121

Mbledhjet e Këshillit Programor të RTM-së

(1) Këshilli Programor i RTM-së punon dhe vendos në mbledhjet të cilat mbahen së paku një herë në tre muaj dhe nëse janë prezant së paku nëntë anëtarë të tij.

(2) Mbledhjet e Këshillit Programor të RTM-së konvokohen me propozim të kryetarit dhe zëvendëskryetarit të Këshillit Programor të RTM-së, me kërkësë me shkrim prej së paku pesë anëtarëve të Këshillit Programor të RTM-së, me kërkësë të Kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së ose me kërkësë të drejtorit të RTM-së.

(3) Kryetari dhe zëvendëskryetari i Këshillit Programor të RTM-së e konvokon mbledhjen e Këshillit Programor të RTM-së në afat i cili nuk mund të jetë më i gjatë se dhjetë ditë nga dita e pranimit të kërkësës për konvokimin e mbledhjes.

(4) Këshilli Programor i RTM-së me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve i zgjedh dhe shkarkon kryetarin dhe zëvendëskryetarin e Këshillit Programor të RTM-së. Procedura për emërimin dhe shkarkimin e kryetarit dhe zëvendëskryetarit rregullohet me Rregullore për punë të Këshillit Programor të RTM-së.

(5) Кëshilli Programor i RTM-së vendimet i miraton me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve prezent në mbledhje.

(6) Кëshilli Programor i RTM-së për punët e përcaktuara në nenin 124 paragrafi (1) alinetë 4, 6, 7 dhe 8 të këtij ligji, vendos me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit Programor të RTM-së ku duhet të ketë shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit Programor të RTM-së që i takojnë bashkësive të cilat nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë.

Neni 122

Pjesëmarrja në mbledhjet e Këshillit Programor të RTM-së

(1) Mbledhjet e Këshillit Programor të RTM-së janë publike.

(2) Në mbledhjet e Këshillit Programor të RTM-së, pa të drejtë përvendosje, merr pjesë kryetari ose zëvendëskryetari i Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së, dñe drejtori ose zëvendësdrejtori i RTM-së edhe në mbledhje, e në pajtim me rregulloren e punës së Këshillit Programor, mund të prezantojnë dhe të marrin pjesë personat e punësuar në RTM, si dhe personat e jashtëm.

(3) Rendi i ditës, procesverbalet nga mbledhjet e Këshillit Programor të RTM-së, vendimet e miratuara si dhe sqarimet e anëtarëve të Këshillit Programor të RTM-së gjatë procedurës së votimit për çështje të caktuara, shpalen në ueb faqen e RTM-së në afat prej shtatë ditësh nga dita e mbledhjes së mbajtur.

Neni 123

Kompensimi i anëtarëve të Këshillit Programor të RTM-së

(1) Për punën e vet anëtarët e Këshillit Programor të RTM-së marrin kompensim në lartësi prej një të tretës së pagës mesatare të paguar në Republikën e Maqedonisë, pas mbledhjes së përfunduar, respektivisht pas përfundimit të rendit të ditës për atë mbledhje.

(2) Anëtarët e Këshillit Programor të RTM-së të cilët jetojnë jashtë Shkupit, kanë të drejtë përkompensim të shpenzimeve të udhëtimit kur marrin pjesë në mbledhjet e Këshillit Programor të RTM-së, në pajtim me Rregulloren përrroga dhe kompensime tjera.

(3) Kompensimet nga paragafat (1) dhe (2) të këtij nenii sigurohen nga mjetet e RTM-së të përcaktuara me Planin finansiar vjetor.

Neni 124

Kompetencat e Këshillit Programor të RTM-së

(1) Këshilli Programor i RTM-së i ka kompetencat si vijonjë:

- t'i përcjellë plotësimin e obligimeve programore, parimet dhe standartet e përcaktuara në këtë ligj e në rast të mosrespektimit të tyre eshtë i obliguar me shkrim ta paralajmërojë drejtorin e RTM-së dhe mund të kërkojë nga ai ta ndërpresë emetimin e programit,

- t'i përcjellë komitetet dhe sugjerimet e publikut lidhur me programin e emetuar në RTM dhe duke i pasur parasysh të njëjtat mundet në formë të shkruar të kërkojë nga drejtori i RTM-së ta përshtatë vëllimin, strukturën ose kualitetin e përgjithshëm të përbajtjes së programit,

- të miratojë Rregulloren për punën e vet,
- t'i zgjedhë dhe shkarkoje anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së,

- ta zgjedhë dhe shkarkoje drejtorin dhe zëvendësdrejtorin e RTM-së,

- ta miratojë Statutin e RTM-së,

- ta miratojë Raportin vjetor të punës përvitit paraprak dhe Programin vjetor për punën e vitit të ardhshëm të RTM-së,

- ta miratojë Programin për zhvillimin e RTM-së,
- t'i miratojë Rregullat e përgjithshme për standartet profesionale dhe të programit në RTM-së dhe

- t'i miratojë aktet e përgjithshme për punën e RTM-së të përcaktuara në Statutin e RTM-së.

(2) Këshilli Programor i RTM-së jep pëlqim përmes immet ose shkarkimet e redaktorëve përgjegjës në RTM. Para se ta miratojë vendimin përmes immet ose shkarkimin e redaktorëve përgjegjës të RTM-së, drejtori i RTM-së është i obliguar që të kërkojë pëlqim nga Këshilli Programor i RTM-së. Me kërkeshë përmarrjen e pëlqimit, drejtori i RTM-së e parashtron edhe mendimin e redaksisë. Nëse Këshillit Programor i RTM-së nuk jep pëlqim përmes immet ose shkarkimet e redaktorëve përgjegjës në RTM, për këtë me shkrim do ta njoftojë drejtorin e RTM-së me arsyetim të hollësishëm për shkaqet përmës cilat nuk është dhënë pëlqim.

Neni 125
Këshilli Mbikëqyrës i RTM-së

(1) Mbikëqyrja mbi punën financiare materiale të RTM-së e kryen Këshilli Mbikëqyrës i RTM-së i cili përbëhet prej shtatë anëtarëve.

(2) Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës i zgjedh Këshilli Programor i RTM-së në bazë të procedurës së zbatuar paraprakisht me konkurs publik.

(3) Kushtet dhe procedurën përmës zgjedhje dhe shkarkimit të anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së përcaktohen me Status të RTM-së.

(4) Mandati i anëtarëve të Këshillit Drejtues të RTM-së zgjat pesë vite, me të drejtë edhe përmës mandat të radhës.

(5) Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së duhet të janë persona me arsim të lartë, të cilët posedojnë njohuri dhe së paku pesë vite përvjohje nga sfera e punës financiare dhe të kontabilitetit.

(6) Këshilli Mbikëqyrës i RTM-së punon dhe vendos në mbledhjet të cilat mbahen së paku një herë muaj dhe nëse janë prezent së paku pesë anëtar të tij.

(7) Këshilli Mbikëqyrës i RTM-së nga radhët e veta i zgjedh dhe shkarkon kryetarin dhe zëvendëskryetarin e Këshillit Mbikëqyrës në mënyrë dhe me procedurë të përcaktuara në Rregulloren përmës punën e Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së.

(8) Mbledhja konvokohet me propozim të kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së, me kërkeshë me shkrim prej së paku dy anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës ose me kërkeshë të drejtorit të RTM-së. Kryetari eshtë i obliguar që mbledhjet t'i konvokoje në afat i cili nuk mund të jetë më i gjatë se pesë ditë nga dita e parashtrimit të kërkeshës përmës konvokimin e mbledhjes.

(9) Këshilli Mbikëqyrës i RTM-së miraton vendime me shumicë votash nga anëtarët prezent. Nëse numri i votave eshtë i barabartë, vota e kryetarit eshtë vendimmarrëse.

(10) Në mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së, pa të drejtë përvendosur, merr pjesë kryetari ose zëvendëskryetari i Këshillit Programor të RTM-së, dñe drejtori ose zëvendësdrejtori i RTM-së. Me ftesë të Këshillit Mbikëqyrës e në pajtim me Rregulloren përmës punës të Këshillit Drejtues në mbledhje të Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së mund të marrin pjesë edhe persona tjera të punësuar në RTM.

Neni 126
Kompensim përmës anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së përmës punës e vet marrin kompensim major në lartësi deri në një rrogë e gjysmë mesatare mujore në Republikën e Maqedonisë sipas të dhënavë të shpallura nga Enti Shtetëror për Statistikë, në pajtim me Statutin e RTM-së.

Neni 127

Anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së nuk mund të jenë:

- deputetët, anëtarët e Qeverisë, funksionarë të zgjedhur ose të emëruar, personat udhëheqës në organin shtetërorë, organin e administratës shtetërore, organin e vëtëqeverisjes lokale, njësinë e vëtëqeverisjes lokale ose trupa rregullatorë, drejtore ose anëtarë të këshillave drejtues të ndërmarrjeve publike,
 - personat të cilët kryejnë detyrë në organet e partisë politike,
 - personat të cilët, si pronarë të pjesëve ose aksioneve, si anëtarë të organeve të menaxhimit, ose si të punësuar, kanë interes te radiodifuzerë të tjerë, agjenci të lajmeve, shoqëri për reklama dhe propagandë, shoqëri për hulumtim të tregut dhe mendimit publik, shoqëri për distribuim filmitk, ose të shoqëritë që sigurojnë rrjetë dhe shërbime komunikuese elektronike publike,
 - anëtarët te Këshillit Drejtues të RTM-së, ose
 - të punësuarit në RTM dhe persona të jashtëm me të cilët RTM-ja ka lidhur marrëveshje për kryerjen e punëve të caktuara.

Neni 128

Pushimi i mandatit të anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së

- (1) Mandati i anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së mund të pushojë para skadimit të asfatit në rastet si vijon:

 - shkaktimi i shkaqeve për shkak të cilave një person nuk mund të zgjidhet si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së, i parapare në nenin 127 të këtij ligji;
 - mungesë pa arsyе në tri mbledhje të njëpasnjëshme të Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së ose në pesë mbledhje gjatë gjashtë muajve;
 - me parashtrimin e dorëheqjes, ose
 - nëse me vendim të plotfuqishëm gjyqësor është dënuar me dënim me burg më gjatë se gjashtë muaj ose nëse i është shqiptuar masa e sigurisë ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtari ose detyrës.

(2) Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës eshtë i obliguar me shkrim ta njoftojë Këshillin Programor të RTM-së për pushimin e mandatit të anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së, në afat prej 15 ditësh nga dita e shkaktimit të rasteve nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Këshilli Programor i RTM-së do të zgjedhë anëtar të ri të Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së në pajtim me nenin 125 të këtij ligji, për mandatin e mbetur të anëtarit të shkarkuar të Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së.

(4) Procedurën pér zgjedjen e anëtarit të ri të Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së, Këshilli Programor i RTM-së e fillon në afat i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 15 dite nga dita e shkarkimit të anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së.

Neni 129

Kompetencat e Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së

- (1) Këshilli Mbikëqyrës i RTM-së i ka kompetencat si vijon:

 - kryen mbikëqyrje mbi punën materiale financiare të RTM-së, dhe në raste të parregullsive i urdhërënon drejtorit të RTM-së të njëjtën ta mënjanojë;
 - i jep rekondime, propozime ose mendime drejtorit të RTM-së për çështjet të cilat janë të natyrs financiare;
 - e miraton Llogarinë Vjetore të RTM-së;
 - i jep pëlqim për Propozim-Statusin e RTM-s';
 - i jep pëlqim për Propozim Planin Financiar të RTM-së për vitin e ardhshëm në bazë të Propozim-Programit për punën e RTM-së për vitin e ardhshëm;

- jep pëlqim për lidhjen e marrëveshjeve për hua ose kredi bankare të cilat tejkalojnë vlerë të përcaktuar me statusin e RTM-së;

- jep pëlqim pér tjetësim dhe dispozicion me pronën e RTM-së të cilat tejkalojnë vlerë të përcaktuar në Statusin e RTM-së dhe
 - miraton rregullore pér punën e vet.
 - (2) Këshilli Mbikëqyrës të RTM-së është i obliguar që në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës pér pëlqim nga paragrafi (1) i këtij nenit, të prononcohet lidhur me të njëjtin. Nëse Këshilli Mbikëqyrës i RTM-së nuk jep pëlqim pér kërkesën e parashtuar, pér këtë me shkrim do ta njoftojë drejtorin e RTM-së me arsyetim të hollësishëm pér arsyet pér të cilat nuk është dhënë pëlqimi.

Neni 130
Drejtori dhe zëvendësdrejtori i RTM-së

- (1) Drejtori i RTM-së udhëheq me punën e RTM-së dhe e përfaqëson dhe e prezanton RTM-në.

(2) Drejtori i RTM-së ka zëvendës.

(3) Si drejtor dhe zëvendësdrejtor i RTM-së mund të zgjidhet person i cili është shtetas i Republikës së Maqedonisë dhe i cili do të ofrojë program më kualitativ për punën e RTM-së.

(4) Drejtori dhe zëvendësdrejtori i RTM-së, përvëç kushteve nga paragrafi (3) i këtij neni duhet të kenë edhe arsim të lartë edhe përvjohje pune mbi pesë vite në sferën e komunikologjisë, gazetarise, komunikimeve elektronike, informatikës, kulturës, ekonomisë dhe së drejtës.

(5) Si drejtor dhe zëvendësdrejtor i RTM nuk mund të zgjidhet anëtari i Këshillit Programor të RTM-së dhe i Këshillit mbikëqyrës të RTM-së.

(6) Drejtorin dhe zëvendësrejtitorin e RTM-së i zgjedh Këshilli Programor i RTM-së në bazë të procedurës së zbatuar paraprakisht në konkurs publik dhe programit të parashtuar për punën e RTM për periudhën prej tre vitesh me mundësi për zgjedhje të sérishme vijuese.

(7) Procedura pér zgjedhje dhe shkarkim tē drejtorit ose zëvendësdrejtorit tē RTM-së përcaktohet me Statutin e RTM-së.

Neni 131

- (1) Drejtori ose zëvendësdrejtori i RTM-së mund të shkarkohet para kalimit të mandatit të tij në këto raste:
me kërkesë të tij.

- me kerkese te tij,
- nese nuk ka mundesi ta kryejë detyrën më shumë se gjashtë muai në vazhdimësi dhe

- nuk i respektion obligimet, parimet dhe standardejt programore të përcaktuara në këtë ligj dhe në Programin vjetor për punën e RTM-së dhe pas marrjes së paralajmërimit me shkrim nga Këshilli programor i RTM-së

(2) Drejtori ose zëvendësdrejtori i RTM-së kundër të cilët ka filluar procedura për shkarkim, paraprakisht njoftohet për dyshimet e mundshme dhe i mundësohet mbrojtje para Këshillit Programor të RTM-së.

(3) Vendimi për shkarkim të drejtorit ose zëvendësdrejtorit të RTM-së përveç tjerave duhet t'i përbajë arsyet për shkarkimin e tij, të arsyetuara në mënyrë të hollësishtëm dhe i njëjtë shpallet në ueb faqen e RTM-së në afat prej shtatë ditash nga dita e miratimit të tij.

Neni 132

- (1) Drejtori i RTM-së është kompetenca:
- e paraqet dhe përfaqëson RTM, përgjegjës
punën e ligjshme të RTM dhe për plotësimin e obligimeve
të RTM të parapara me këtë ligj;

- E propozon Statutin e RTM;
 - i propozon aktet e përgjithshme pér punën e RTM tē përcaktuara nē Statutin e RTM i propozon Rregullat e përgjithshme pér standardet programore dhe profesionale nē RTM, ndërsa sipas mendimit tē marrë paraprakisht nga redaksitë e RTM;

- e propozon Raportin vjetor pér punë pér vitin paraprak dhe Programin vjetor pér punë pér vitin e ardhshëm tē RTM dhe pas miratimit tē tyre i dorëzon te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë;

- e propozon Llogarinë vjetore tē RTM;

- e propozon Programin pér zhvillimin e RTM;

- jep autorizime nē kuadër tē kompetencave tē veta;

- i emëron dhe shkarkon redaktorët përgjegjës tē serviseve programore, pas mendimit tē marrë paraprakisht nga redaksitë e RTM-së dhe pëlqimit tē marrë nga Këshillit Programor i RTM-së;

- vendos pér punësimë dhe sistemim tē tē punësuarve nē RTM dhe

- kryen edhe punë tjeta tē përcaktuara me këtë ligj dhe Statutin e RTM-së.

(2) Në rast tē mungesës ose pengesës nga puna tē drejtorit tē RTM-së punët nga paragrafi (1) tē këtij neni i kryen zëvendësdrjetori i RTM-së.

Neni 133

Bashkëpunimi i RTM-së

RTM mund tē bashkëpunojë me servise radiodifuze publike nga shtete tjetra dhe me institucione dhe trupa ndërkombëtarë nga fushëveprimi i vet i punës.

Neni 134

Harmonizimi me Bashkimin Evropian dhe bashkëpunimi tjetër ndërkombëtar

RTM nē punën e vet duhet t'i ketë parasysh direktivat e Bashkimit Evropian, aktet e Këshillit tē Evropës, konventat ndërkombëtare tē cilat i ka ratifikuar Republika e Maqedonisë si dhe përvojën e serviseve radiodifuze publike nga shtete tjetra e veçanërisht nga vendet anëtare tē Bashkimit Evropian.

VII. TAKSA RADIODIFUZIVE

Neni 135

Taksa radiodifuzive

(1) Mjetet pér mbulimin e shpenzimeve pér krijimin dhe emetimin e programeve dhe pér zhvillim tekniko-teknologjik tē servisit radiodifuziv publik, pér qëndrueshmërinë, përdorimin dhe zhvillimin e rrjetit radiodifuziv publik dhe pér punën e Agjencisë, sigurohen edhe nga taksa radiodifuzive.

(2) Taksa radiodifuzive është detyrim publik.

(3) Nga mjetet e takṣës radiodifuzive nē pajtim me paragrafin (1) tē këtij neni financohen këta shfrytëzues:

- NP Radiotelevizioni i Maqedonisë,

- NP Radiodifuzioni i Maqedonisë dhe

- Agjencia.

Neni 136

Pagesa e takṣës radiodifuzive

(1) Taksë radiodifuzive paguan:

- çdo ekonomi familjare nē Republikën e Maqedonisë,

- hotele dhe motele, nga një takṣë radiodifuzive pér çdo pesë dhoma,

- tregtarë individualë tē regjistruar nē pajtim me Ligjin pér shoqëri tregtare si dhe kryerës tē veprimtarisë tē regjistruar nē pajtim me ligjin, deri nē 20 tē punësuar, nga një takṣë radiodifuzive,

- persona juridikë dhe pronarë tē lokaleve afariste, pér çdo 20 tē punësuar ose persona tjerë tē cilët e shfrytëzojnë lokalini afarist nga një takṣë radiodifuzive. Personat juridikë tē cilët nuk janë tē regjistruar nē pajtim me Ligjin pér shoqëritë tregtare, përkatesisht tē cilët e marrin statusin e personit juridik nē pajtim me ligje tjetra, nuk kanë obligim tē paguajnë takṣë radiodifuzive nē pajtim me këtë ligj dhe

- pronar tē objekteve hoteliere dhe objekteve tjetra publike tē pajisura me radiomarrës ose marrës televiziv, pér secilin marrës nga një takṣë radiodifuzive.

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim tē Agjencisë do tē caktojë se cilët obligues nga paragrafi (1) i këtij neni, nē vendbanimet që nuk janë mbuluar me sinjale radiodifuzive tē NP RDM-së me tē cilat i transmetojnë serviset programore tē RTM-së nuk do tē paguajnë takṣë radiodifuzive.

(3) Familja e cila ka person tē verbër me shikim tē dëmtuar mbi 90%, person tē shurdhër me dëmtim tē dëgjimit me mbi 60 decibelë ose person i cili është invalid trupor me mbi 90% invaliditet tē përcaktuar nē pajtim me dispozitat pér sigurim invalidor, është e liruar nga pagimi i takṣës radiodifuzive pér banesën nē tē cilën jeton familja e tij.

Neni 137

Regjistri i obliguesve pér pagim tē takṣës radiodifuzive

(1) RTM është i obliguar tē mbajë Regjistër tē obliguesve pér pagim tē takṣës radiodifuzive.

(2) RTM është i obliguar që nē vazhdimesi gjatë vitit ta azhurnojë Regjistrin nga paragrafi (1) i këtij neni dhe pér azhurnim ta njoftojë Kuvendin e Republikës së Maqedonisë nē Raportin Vjetor pér punën e RTM-së pér vitin paraprak.

(3) RTM pér azhurnim efikas tē Regjistrin nga paragrafi (1) i këtij neni, është i obliguar që tē bashkëpunojë dhe shkëmbuje informacioneve dhe tē dhëna me organet dhe trupat shtetërore nē Republikën e Maqedonisë tē cilat disponojnë me tē dhënat nga neni 136 i këtij ligji.

(4) Formën dhe përbajtjen e registrit nga paragrafi (1) tē këtij neni me akt i përcaktion RTM, nē pajtim me ninen 136 tē këtij ligji.

Neni 138

Llogaritja, përcaktimi dhe pagimi i takṣës radiodifuzive

(1) Puna nē lidhje me llogaritjen, përcaktimin dhe pagimin e mjeteve nga taksa radiodifuzive tē shfrytëzuesve nga neni 135 tē këtij ligji, nē emër dhe pér llogari tē RTM-së, i kryen Drejtoria pér tē Hyra Publike.

(2) Në procedurën pér përcaktim dhe pagim tē mjeteve nga taksa radiodifuzive zbatohen dispozitat e Ligjit pér procedurë tatuore.

(3) Drejtoria pér tē Hyra Publike nē bazë tē tē dhënavë nga regjistri i obliguesve tē takṣës radiodifuzive e përcaktion shumë mujore tē takṣës radiodifuzive, tē cilën obligues është i obliguar që ta paguajë më së voni deri më 15-in nē muajin e ardhshëm, nē tē kundërtën pér çdo vonesë është i obliguar ta paguajë kamatën e përcaktuar me ligj.

(4) Arkëtimi kryhet nē llogari tē RTM-së e cila mjetet e paguara i drejton te shfrytëzuesit e theksuar nē nenen 135 tē këtij ligji, nē shuma përcaktuar nē nenen 140 tē këtij ligji.

Neni 139

Shuma dhe mënyra e pagimit tē takṣës radiodifuzive

Taksa radiodifuzive paguhet çdo muaj nē shumë prej 190 denarësh. Shuma ndryshohet një herë nē vit varësisht nga shuma e shpenzimeve pér jetë pér vitin paraprak tē publikuar nga Enti Shtetëror i Statistikës.

Neni 140

Ndarja e taksës radiodifuzive

(1) Mjetet e paguara nga taksa radiodifuzive ndahen në mënyrën në vijim:

- 74,5% për RTM për mbulimin e shpenzimeve për krijim dhe transmetim të programeve dhe për zhvillim tekniko-teknologjik,

- 19,5% për NP RDM për mirëmbajtje, përdorim dhe zhvillim të rrjetit radiodifuziv publik dhe

- 6% për Agjencinë për rregullim dhe zhvillim të mediave dhe shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele.

(2) Nga mjetet e përgjithshme të paguara nga taksa radiodifuzive Drejtoria për të Hyra Publike e mban shumën në lartësi prej 3% për mbulimin e shpenzimeve përekaqtim dhe arkëtim të mjeteve nga taksa radiodifuzive.

(3) Në aspekt të arkëtit të detyrueshëm të taksës radiodifuzive zbatohen dispozitat e Ligjt për procedurë tativore.

(4) Shfrytëzuesit e mjeteve nga paragrafi (1) i këtij neni janë të obliguar që mjetet t'i shfrytëzojnë në bazë të planit financiar i cili shpallet publikisht.

VIII. RITRANSMETIMI I SERVISIT PROGRAMOR PËRMES RRJETEVE KOMUNIKUESE ELEKTRONIKE PUBLIKE

Neni 141

Ritranmetimi i servisit programor

(1) Operatori i rrjetit komunikues elektronik publik para se të fillojë me ritranmetim të servisit programor, në Agjencinë dorëzon fletëparaqitje për evidentim të tij në regjistrin e operatorit që ritranmetojnë pako programore dhe regjistrim të serviseve programore të cilat do t'i ritranmetojnë si tërësi në formë të pakos programore.

(2) Fletëparaqitja nga paragrafi (1) i këtij neni në veçanti i përmban:

- firmën dhe selinë, respektivisht emrin dhe adresën e operatorit,

- emrin dhe mbiemrin e personit përgjegjës të operatorit,

- pakon programore, respektivisht listën e servisit programor nga radiodifuzerët të cilët operatori planifikon t'i ritranmetojë,

- mënyrën në të cilën operatori do ta sigurojë pakon programore,

- rajonin në të cilin operatori do të sigurojë pako programore (zona e servisit), dhe

- datën e fillimit me sigurimin e pakos programore.

(3) Agjencia me akte nënligjore do ta përcaktojë përbajtjen dhe formën e fletëparaqitjes dhe vërtetimit për regjistrim. Formulari për fletëparaqitje publikohet në ueb faqen e Agjencisë.

(4) Me fletëparaqitje, personi përgjegjës i operatorit dorëzon edhe deklaratë me të cilën nën përgjegjësi të plotë penale dhe materiale se për ritranmetim të servisit programor nga paragrafi (2) i këtij neni i ka rregulluar të drejtat autoriale dhe të ngashme, në pajtim me ligjin për të drejta autoriale dhe të drejta të ngashme.

(5) Nëse fletëparaqitja është jo e plotë, respektivisht nuk i përbanë të dhënat e përcaktuara në paragrafët (2) dhe (4) të këtij neni, Agjencia në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të fletëparaqitjes, për këtë me shkrim do ta njoftojë operatorin dhe do ta ngarkojë që në afat prej pesë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit ta kompletojë fletëparaqitjen.

(6) Nëse operatori nuk vepron sipas njoftimit me shkrim nga paragrafi (5) i këtij neni do të llogaritet se fletëparaqitja nuk është dorëzuar.

(7) Agjencia në afat prej shtatë ditësh nga dita e pranimit të fletëparaqitjes së plotë do t'i lëshojetë vërtetim për regjistrim të pakos programore operatorit.

(8) Agjencia është e obliguar që në afat prej pesë ditësh pune nga dita e lëshimit të vërtetimit nga paragrafi (7) të këtij neni, të njëjtin ta dorëzojë te Agjencia për Komunikime Elektronike.

(9) Agjencia mban regjistër të operatorëve të cilët ritranmetojnë pako programore dhe i njëjtë në veçanti i përbanë:

- emrin dhe adresën e operatorit,

- emrin dhe mbiemrin e personit përgjegjës të operatorit,

- pakon programore, respektivisht listën e serviseve programore për të cilat operatori i ka rregulluar të drejtat autoriale dhe të drejtat e ngashme për ritranmetimin e tyre dhe

- rajonin në të cilin operatori do ta ritranmetojë servisin programor (zonën e servisit).

(10) Agjencia i publikon në ueb faqen e saj të dhënat e regjistrat nga paragrafi (9) të këtij neni.

(11) Për ndryshimin e të dhënavë të cekura në paragrafin (2) të këtij neni, operatori është i obliguar që ta njoftojë Agjencinë në afat prej 30 ditësh nga dita e shkaktimit të ndryshimit. Nëse bëhet ndryshimi i pakos programore, me iniciativë të vet ose në bazë të vendimit të plotfuqishëm gjyqësor, operatori është i obliguar që të paraqesë edhe deklaratë të re nga paragrafi (4) të këtij neni. Agjencia është e obliguar që në afat prej tri ditësh pune nga dita e pranimit të njoftimit për ndryshimin e pakos programore, për të njëjtin ta njoftojë Agjencinë për Komunikime Elektronike.

(12) Agjencia është e obliguar që në afat prej shtatë ditësh pune nga dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi (11) i këtij neni, për ndryshimin e kryer ta evidentojë ndryshimin në regjistrat nga paragrafi (9) të këtij neni.

(13) Nëse Agjencia në bazë të mbikëqyrjes programore të kryer në pajtim me këtë ligj, konstaton se operatori ri ritranmeton servis që nuk është regjistruar në pajtim me këtë nen, Agjencia në afat prej shtatë ditësh pune nga dita e mbikëqyrjes programore të kryer, do të marrë vendim me të cilin do t'i urdhërojë operatorit që menjëherë ta shkyçë ritranmetimin e servisit programor. Për aktvendimin e miratuar Agjencia e njofton Agjencinë për Komunikime Elektronike dhe poseduesin e të drejtave autoriale dhe të drejtave të ngashme. Aktvendimi për shkyçë të servisit programor me arsyetim detajor, publikohet në ueb faqen e Agjencisë në afat prej tri ditësh nga dita e miratimit të tij.

(14) Agjencia do të shlyej operatorin i cili ritranmeton servise programore të regjistrat nga paragrafi (9) të këtij neni nëse:

- me shkrim e njofton Agjencinë se ka pushuar me kryerjen veprimtarinë,

- pushon të kryejë veprimtarinë gjatë periudhës më të gjatë se një vit,

- nuk fillon të kryejë veprimtarinë nga data e shënuar në fletëparaqitje, e nuk e njofton Agjencinë për ndryshimin e të njëjtës,

- me vendim të plotfuqishëm gjyqësor i është ndaluar kryerja e veprimtarisë dhe

- ka pushuar të ekzistojë.

(15) Formën dhe përbajtjen e regjistrat nga paragrafi (9) të këtij neni i përcakton Agjencia.

(16) Paraqitja dhe evidentimi në regjistrin e operatorëve që riemetojnë paketave programore dhe regjistrimi i servileve programore në formë të paketave programore mund të kryhet edhe në formë elektronike duke i përfshire edhe tërë veprimet e mëtejme rreth ndryshimit të të njëjtave në mënyrë që do ta përcaktojë Agjencia.

Neni 142

Kompensimi pér mbikëqyrje

(1) Operatori i cili ritrasmeton servis programor dhe dhënësi i shërbimeve audiovizuele mediatike me kërkësë paguajnë kompensim pér mbikëqyrjen të cilën e kryen Agjencja.

(2) Kompensimi vjetor nga paragrafi (1) i këtij neni është 0,5% nga të hyrat e përgjithshme vjetore të operatorit i cili ritrasmeton servise programore ose të transmetuesit të shërbimeve mediatike audiovizuele me kërkësë, e realizuar me ritrasmetimin e servisit programor ose me sigurimin e shërbimeve mediatike audiovizuele me kërkësë gjatë vitit të kaluar kalendarik, ose pjesës më të shkurtër të vitit kur operatori i cili ritrasmeton servis programor ose ofruesi i shërbimeve mediatike audiovizuele me kërkësë ka filluar ta sigurojë shërbimin.

(3) Operatori i cili ritrasmeton servis programor dhe ofruesi i shërbimeve mediatike audiovizuele me kërkësë, janë të obliguar që më së voni deri më 15 mars të vitit rrjedhës te Agjencja të paraqesin raport në lidhje me shumën e të hyrave të përgjithshme nga paragrafi (2) të këtij neni.

(4) Operatori i cili ritrasmeton servis programor dhe ofruesi i shërbimeve mediatike audiovizuele me kërkësë, janë të obliguar që më së voni seri më 15 prill gjatë vitit rrjedhës te Agjencisë të paguajnë kompensim vjetor pér mbikëqyrje në bazë të rapportit paraprakisht të paraqitur pér shumën e të hyrave të përgjithshme nga paragrafi (2) të këtij neni, me aktvendim dhe faturë paraprakisht të paraqitur nga ana e Agjencisë.

(5) Nëse te Agjencia ekziston dyshim i bazuar pér vërtetësinë e të hyrave të përgjithshme vjetore të realizuara, ka të drejtë me shpenzime të operatorit i cili ritrasmeton servis programor ose të ofruesit të shërbimeve mediatike audiovizuele me kërkësë, të bëjë vlerësimin e të njëjtës nga ana e revizorit të jashtëm të pavarur.

(6) Nëse të hyrat e përgjithshme të vlerësuara nuk janë në përputhje me të hyrat e përgjithshme, gjatë pagesës së kompensimit vjetor nga paragrafi (2) të këtij neni, Agjencia do ta obligojë operatorin i cili ritrasmeton servis programor ose ofruesin e shërbimeve mediatike audiovizuele me kërkësë, ta paguajë dallimin e përllogaritur.

Neni 143

Obligime të operatorit i cili ritrasmeton servis programor

(1) Operatori mund të ritrasmetojë servise programore të radiodifuzerëve vendas vetëm në zonën e servisit pér të cilën radiodifuzerët kanë marrë leje pér sigurimin e emetimit të radios dhe televizionit dhe në bazë të të drejtave autoriale dhe të drejtave të përaferta të rregulluara, në pajtim me Ligjin pér të drejtat autoriale dhe të drejtë të përaferta.

(2) Operatori mund të ritrasmetojë servis programor të radiodifuzerëve nga vende tjera në pajtim me nenin 44 të këtij ligji dhe në bazë të të drejtave autoriale dhe të drejtave të përaferta të rregulluara në pajtim me Ligjin pér të drejtë autoriale dhe të drejtë të përaferta.

(3) Operatori që riemeton servise programore, duhet të sigurojë që pakaja programore detyrimisht dhe falas t'i përmbytë serviset programore të servisit radiodifuziv publik që financohen nga taksa radiodifuzive, përvëç operatprit që riemeton servise programore përmes multipleksit digital terestrijal.

(4) Operatori që riemeton servise programore është i detyruar që në marrëveshjet me parapagesë që i lidh me parapaguesit e vet ta cekë pakon programore, përkatesisht listën e serviseve programore që i riemetojnë pér momentin, e pér të cilat është lëshuar vërtetim pér regjistrim nga Agjencia.

(5) Operatori i cili riemeton servise programore është i detyruar që të mbajë kontabilitet të veçantë pér aktivitetet e lidhura me riemetimin e serviseve programore.

Neni 144

Obligimet plotësuese të operatorit që riemeton servise programore

(1) Operatori që riemeton servise programore mund të themelojë kanal intern të televizionit ku do të publikojë vetëm informata pér funksionimin dhe shërbimet që i siguron i njëjti. Siguruesi i pakos programore është i detyruar që sinjalin pér dalje të kanalit intern televiziv ta incizojë plotësisht dhe pa ndërprerje, ndërsa incizimet t'i ruajë më së paku 30 ditë pas emetimit.

(2) Operatori që riemeton servise programore nuk guxon ta pengojë kalimin e lirë të serviseve të radios dhe televizive që emetohen përmes transmetuesit terestrijal.

(3) Operatorët që riemetojnë servise programore ose dhënësit e shërbimeve audiovizuale të medias me kërkësë, janë të detyruar që sinjalin e vet pér dalje me përbajtjen e njëjtë të asaj që është e kapshme pér parapaguesit, në mënyrë të vazhdueshme ta dërgojnë në lokacionin pér grumbullimin e sinjaleve të lokalizuara në çdo zonë në nivel rajonal në pajtim me nenin 62 paragrafi (4) të këtij ligji, pér distribuimin e tij të mëtejme në sistemin pér mbikëqyrje programore të Agjencisë në Shkup.

(4) Lokacionet pér mbledhjen e sinjaleve nga paragrafi (3) të këtij neni i përcaktion Agjencia dhe të njëjtat i publikon në ueb faqen e vet.

Neni 145

(1) Gjobë në shumë prej 100 000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i kumtohet pér kundërvajtje personit juridik nëse nuk i respektton obligimet nga neni 92 paragrafët (8) dhe (9).

(2) Pér kundërvajtje të kryer nga paragrafi (1) i këtij neni gjybë në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i kumtohet personit përgjegjës të programit në personin juridik.

Neni 146

(1) Gjobë në shumë prej 20 000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i kumtohet pér kundërvajtje personit juridik nëse nuk i respektton obligimet nga neni 92 paragrafët (4), (5), (6) dhe (13) të këtij ligji.

(2) Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 3 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i kumtohet personit përgjegjës të programit në personin juridik pér kundërvajtje të kryer nga paragrafi (1) i këtij neni.

IX. DISPOZITA NDËSHKUESE

Neni 147

(1) Gjobë në shumë prej 10 000 deri në 20 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i kumtohet pér kundërvajtje personit juridik, nëse:

1) nuk mundeson kryerjen e mbikëqyrjes profesionale në pajtim me nenin 32 të këtij ligji;

2) ka bashkëpronar në pajtim me nenin 34 të këtij ligji;

3) në mënyrë plotësuese përcaktohet se njëri nga themeluesit e radiodifuzerëve është person juridik nga neni 35 paragrafi (2) të këtij ligji;

4) fiton pronësi në kundërshtim me nenet 37 dhe 38 të këtij ligji;

5) realizon përqendrim të palejuar mediatik në kundërshtim me dispozitat e nenit 39;

6) nuk e njofton Agjencinë pér ndryshimin e strukturës pronësore (neni 41 paragrafi (1));

7) zbaton ndryshimin e strukturës pronësore para se e njëjta të miratohen nga Agjencia (neni 41 paragrafi (2));

8) Agjencisë me kërkësë të saj nuk i dorëzohen të dhëna me rendësi pér vendimmarrje (neni 41 paragrafi (5));

9) nuk dorëzon të dhëna me rëndësi për vendimarrje të Agjencisë në procedurë për përcaktimin e përqendrimit të palejuar mediatik me detyrë zyrtare (neni 43 paragrafi (2));

10) nuk i respekton rregullat për mbrojtjen e publikut të mitur (neni 50);

11) siguron emetim televiziv ose të radios pa leje për emetim televiziv ose të radios (neni 62 paragrafi (2));

12) siguron emetim televiziv ose të radios në zonën që nuk i është caktuar në lejen për emetim televiziv ose të radios (neni 62 paragrafi (3));

13) siguron përdorimin e gjuhës në kundërshtim me nenin 64;

14) nuk siguron më së paku 80% të konceptit programor për të cilin i është lëshuar leje gjatë një javë (neni 67 paragrafi (6));

15) e ndryshon ose plotëson konceptin programor të radiodifuzerit në bazë të cilës radiodifuzeri e ka fituar lejen për emetim televiziv ose të radios më shumë se 10%, pa pëlqim paraprak nga Agjencia (neni 67 paragrafi (7));

16) nuk vepron në pajtim me dispozitat nga neni 77 paragrafët (5) ose (6) të këtij ligji;

17) lejen për emetim televiziv ose të radios ia bart personit tjetër (neni 79 paragrafi (4)) dhe

18) nuk i respekton obligimet për emetimin e veprave evropiane dhe veprave nga producent të pavarrur të përcaktuara në nenin 91 të këtij ligji.

(2) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij nenii gjobë në shumë prej 1 000 deri në 3 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik dhe tregtarit individ.

(3) Gjobe në shumë prej 1 000 deri në 3 000 euro në kundërvlere me denarë do t'i shqiptohet edhe personit fizik për kundërvajtje të kryer nga paragrafi (1) pika 11 të këtij nenii.

Neni 148

(1) Gjобë në shumë prej 5 000 deri në 10 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:

1) nuk mban evidencë të programit të emetuar ose nuk e incizon sinjalin për dalje të programit të vet ose incizimet nga programi i tërësishëm nuk i ruan së paku 60 ditë pas emetimit (neni 47 paragrafi (1));

2) programet që janë pjesë përbërëse e katalogut të pandryshuara nuk i ruan së paku 30 ditë pas datës kur kanë pushuar të jenë të arritshëm për shfrytëzuesit (neni 47 paragrafi (2));

3) në rast të ngritjes së kontestit gjyqësor, nuk i ruan materialet e incizuara deri në përfundimin e kontestit (neni 47 paragrafi (4));

4) nuk mban evidencë ditore apo nuk siguron cilësi të incizimeve nga tërë programi në mënyrën e përcaktuar nga Agjencia (neni 47 paragrafi (5));

5) nuk siguron informata të kapshtme për shfrytëzuesit në pajtim me nenin 51 paragrafi (1) të këtij ligji;

6) gjatë kuizeve apo formave të ndryshme të pjesëmarrijes në çmim të dëgjuesve dhe shikuesve të programit audio dhe audiovizuel nuk siguron publikum të padishimtë të rregullave për këto përbajtje dhe për çmimin e premtuar publikisht (neni 52);

7) komunikimi komercional audiovizuel nuk është në pajtim me nenin 53 të këtij ligji;

8) sponsorimi nuk është në pajtim me nenin 54 të këtij ligji;

9) plasimi i prodhimeve nuk është në pajtim me nenin 55 të këtij ligji;

10) shërbimet audiovizuele të medias me kërkësë sigurohen pa vërtetim për regjistrim (neni 56 paragrafi (1));

11) nuk e njofton Agjencinë për çdo ndryshim të të dhënave në afatin e përcaktuar (neni 56 paragrafi (9));

12) në bazë të të drejtave të marra ekskluzive emeton ngjarje me rëndësi të madhe për shoqërinë në kundërshtim me nenin 87 të këtij ligji;

13) nuk e siguron të drejtën e njoftimit të shkurtër për ngjarjet për të cilat ekziston interes i lartë të opinioni në pajtim me nenin 89 të këtij ligji;

14) nuk i respekton obligimet nga nenii 92 paragrafët (1), (2) dhe (12) të këtij ligji;

15) shfrytëzon shërbime telefonike me vlerën e shtuar, duke e përfshirë edhe votimin telefonik në lajme, në programin informativ dhe arsimor, në shërbime dhe predikime fetare dhe në programe përfëmijë (neni 93 paragrafi (1));

16) shfrytëzon shërbime telefonike me vlerën e shtuar në kundërshtim me nenin 93 paragrafi (2) të këtij ligji;

17) emeton lojëra të fatit të organizuara nga subjekte që nuk kanë licencë nga organi kompetent për organizimin e lojërave të fatit (neni 94 paragrafi (1));

18) organizon dhe emeton lojëra të fatit me vërien bast të ndeshjeve sportive (neni 94 paragrafi (2));

19) lidhet me sistemin unik për emetim të programit të përbashkët, pa njoftim të dorëzuar paraprakisht në Agjenci (neni 95 paragrafi (1));

20) nuk e njofton Agjencinë për konceptin e programit për programin e përbashkët apo nuk emëron redaktor përgjegjës të programit (neni 95 paragrafi (2));

21) identifikimin nuk e siguron në pajtim me nenin 97 të këtij ligji;

22) emeton reklamim dhe teleshoping në mënyrë në kundërshtim me nenin 99 të këtij ligji;

23) nuk e publikon Raportin vjetor për punë për vitin e paraprak dhe Programin vjetor për punë për vitin e ardhshëm në ueb faqen e tij (neni 106 paragrafi (7));

24) nuk e publikon në ueb faqen e tij Propozim-programin për punë për vitin e ardhshëm para se të dorëzohet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë (neni 113 paragrafi (1));

25) riemeton servise të programit në kundërshtim me nenin 141 të këtij ligji;

26) më së voni deri më 15 mars në vitin rrjedhës në Agjenci nuk dorëzon raport për shumën e të hyrave të përgjithshme (neni 142 paragrafi (3));

27) nuk i respekton obligimet nga nenii 143 të këtij ligji dhe

28) nuk i respekton obligimet nga nenii 144 të këtij ligji.

(2) Për kundërvajtjen e bërë nga paragrafi (1) të këtij nenii, gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës të programit në personin juridik dhe tregtarit individ.

Neni 149

Gjobë në shumë prej 3 000 deri më 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:

1) me kërkësë të Agjencisë nuk i dorëzon incizim nga programet më së voni në afat prej tre ditësh (neni 47 paragrafi (3));

2) transmeton vepra kinematografike jashtë periudhës së përcaktuar në marrëveshjet me pronarët e të drejtave (neni 49);

3) shenjat për identifikim nuk i thekson vazhdimesh në të gjitha programet, përkatesisht nuk i emeton së paku një herë gjatë një ore reale në programet e radios (neni 51 paragrafi (2));

4) përdor shenja për identifikim në kundërshtim me nenin 51 paragrafi (3) të këtij ligji;

5) për çdo ndryshim të shenjave për identifikim nuk dorëzon ekzemplar te Agjencia (neni 51 paragrafi (4));

6) me kërkësë të Agjencisë nuk dorëzon dokumente lidhur me promovimin e prodhimit dhe qasjen te veprat evropiane (neni 60 paragrafi (2));

7) nuk e respekton kohëzgjatjen e emetimit ditor të përcaktuar në nenin 90 të këtij ligji;

8) reklamimi dhe teleshopingu nuk janë qartësish të njohura dhe të ndara nga pjesët tjera (neni 98 paragrafi (1));

9) kohëzgjatja e reklamimit dhe spoteve të teleshopingut arrinjë më tepër se 12 minuta në një orë reale (neni 100 paragrafi (1));

10) në reklama dhe teleshoping, vizuale apo me zë, tregon persona që rregullisht prezantojnë lajme dhe emisione informative aktuale (neni 101);

11) kohëzgjatja e reklamimit te servisi radiodifuziv publik është në kundërshtim me nenin 103 të këtij ligji;

12) nuk lidh marrëveshje të posaçme për furnizim të veprave audio apo audiovizuele në kundërshtim me nenin 105 paragrafi (3) të këtij ligji;

13) mënyrën dhe procedurën e zbatimit të konkurseve publike, mënyrën dhe procedurën për furnizim të veprave audio apo audiovizuele, përkatësisht përbajtjeve të programeve dhe lidhjen e marrëveshjeve kryhet në kundërshtim me aktin nga neni 105 paragrafi (4) të këtij ligji;

14) nuk e publikon statutin e RTM-së në faqen e RTM-së (neni 114 paragrafi (3)) dhe

15) nuk e publikon rendin e ditës, procesverbalet e mbledhjeve të Këshillit Programor të RTM-së, vendimet e miratuara si dhe prononcimin e anëtarëve të Këshillit Programor të RTM-së gjatë procedurës së votimit për çështjeve të caktuar vendimi i ueb faqes së RTM-së në afat prej shtatë ditësh nga dita e mbledhjes së mbajtur (neni 122 paragrafi (3)).

(2) Për kundërvajtjen e kryer nga paragrafi (1) të këtij nenii gjobë në shumë prej 1 000 deri më 1 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës të programit në personin juridik dhe tregtarit individ.

Neni 150 **Sanksionet e kundërvajtjes**

(1) Personit juridik për kundërvajtjen e bërë nga nenet 145, 146, 147, 148 dhe 149 të këtij ligji krahas gjobës mund të t'i shqiptohet edhe sanksion kundërvajtës ndalim i kryerjes së veprimtarisë së caktuar në kohëzgjatje prej gjashtë muajsh deri në tre vjet.

(2) Personit përgjegjës në personin juridik për kundërvajtje të kryer nga nenet 145, 146, 147, 148 dhe 149 të këtij ligji, përvëç gjobës mund t'i shqiptohet edhe sanksion për kundërvajtje ndalim i kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës në kohëzgjatje prej tre muajsh deri në një vit.

(3) Tregtarit individ për kundërvajtje të kryer nga nenet 145, 146, 147, 148 dhe 149 të këtij ligji, përvëç gjobës mund t'i shqiptohet edhe sanksion kundërvajtës ndalim i kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës në kohëzgjatje prej tre muajsh deri në një vit.

X. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 151

Dispozitat e nenit 46 paragrafët (3) dhe (4) të këtij Ligji do të zbatohen pas pranimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian.

Neni 152

(1) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë do t'u dërgojë thirrje publike për dorëzimin e propozimit të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Agjencisë, propozuesve të autorizuar nga neni 14 i këtij ligji në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Propozuesit e autorizuar nga paragrafi (1) i këtij nenii i përcaktojnë dhe dorëzojnë propozimet për anëtarë të Këshillit të Agjencisë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë me procedurë dhe në afatin e përcaktuar me këtë ligji.

(3) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në afat prej një muajsh nga pranimi i të gjitha propozimeve nga paragrafi (2) i këtij nenii duhet t'i emërojë anëtarët e Këshillit të Agjencisë në mënyrën e përcaktuar me këtë ligji.

(4) Me emërimin e anëtarëve të Këshillit të Agjencisë nga paragrafi (3) i këtij nenii u ndërpitet mandati anëtarëve ekzistues të Këshillit për Radiodifuzion, përvëç kryetarit ekzistues të Këshillit për Radiodifuzion.

(5) Kryetari ekzistues i Këshillit për Radiodifuzion e ushtron funksionin Drejtori të Agjencisë deri në zgjedhjen e drejtorit të Agjencisë në pajtim me paragrafin (8) të këtij nenii, pa të drejtë vote gjatë miratimit të vendimeve të Këshillit. Me zgjedhjen e drejtorit të Agjencisë, i ndërpitet mandati kryetarit ekzistues të Këshillit për Radiodifuzion.

(6) Anëtarët ekzistues të Këshillit për Radiodifuzion kanë të drejtë të emërohen për anëtarë të Këshillit të Agjencisë.

(7) Këshilli i Agjencisë i emëruar në pajtim me dispozitat e këtij ligji do ta miratojë Rregulloren për punën e Agjencisë në afat prej 60 ditësh nga dita e miratimit të vendimit për emërimin e anëtarëve të Këshillit.

(8) Këshilli i Agjencisë nga paragrafi (3) i këtij nenii do të miratojë vendim për shpalljen e konkursit publik për zgjedhje të drejtorit të Agjencisë në afat prej 15 ditësh nga dita e miratimit të Rregullores për punën e Agjencisë. Zgjedhja e drejtorit do të bëhet në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe me Rregulloren për punën e Agjencisë.

(9) Në afat prej gjashtë muajsh nga dita e miratimit të vendimit për zgjedhje të drejtorit të Agjencisë, Agjencia do t'i miratojë aktet që dalin nga ky ligj.

(10) Mjetet, të drejtat, obligimet dhe arkivi i Këshillit për Radiodifuzion, si dhe të punësuarit në shërbimin profesional të Këshillit për Radiodifuzion i merr Agjencia.

Neni 153

(1) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë do t'u dërgojë thirrje publike për dorëzimin e propozimit të kandidatëve për anëtarë të Këshillit Programor të RTM-së propozuesve të autorizuar nga neni 117 i këtij ligji në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Propozuesit e autorizuar nga paragrafi (1) i këtij nenii i përcaktojnë dhe dorëzojnë propozimet për anëtarë të Këshillit të Programit të RTM-së në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë me procedurë dhe në afatin e përcaktuar me këtë ligji.

(3) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në afat prej një muaji nga pranimi i të gjithë propozimeve nga paragrafi (2) i këtij nenii duhet t'i emërojë anëtarët e Këshillit të Programit të RTM-së në mënyrën e përcaktuar me këtë ligji.

(4) Me emërimin e anëtarëve të Këshillit të Programit të RTM-së nga paragrafi (3) i këtij nenii u ndërpitet mandati anëtarëve ekzistues të Këshillit të RTM-së.

(5) Këshilli Programor i RTM-së i emëruar në pajtim me dispozitat e këtij ligji do ta miratojë Statutin e RTM-së në afat prej 60 ditësh nga dita e miratimit të vendimit për zgjedhje të anëtarëve në Këshillin Programor të RTM-së.

(6) Këshilli Programor i RTM-së nga paragrafi (3) i këtij nenii do të miratojë vendim për shpalljen e konkursit publik për zgjedhje të anëtarëve në Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së në afat prej 15 ditësh nga dita e miratimit të Statutit të RTM-së. Zgjedhja e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së do të bëhet në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe me Statutin e RTM-së.

(7) Me zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të RTM-së u ndërpitet mandati anëtarëve ekzistues të Këshillit Drejtues të RTM-së.

(8) Këshilli Programor i RTM-së do të miratojë vendim për shpalljen e konkursit publik për zgjedhje të drejtorit dhe zëvendësrejtorit të RTM-së në afat prej 15 ditësh nga

(4) Издавачот на медиум е самостоен во уредничката политика, односно во спроведувањето на програмскиот концепт на медиумот и истиот е одговорен за своето работење согласно со овој и друг закон.

Посебни забрани

Член 4

Забрането е со објавувањето, односно емитувањето на содржини во медиумите да се загрозува националната безбедност, да се поттикнува насилено уривање на уставниот поредок на Република Македонија, да се повикува на воена агресија или на вооружен конфликт, да се поттикнува или шире дискриминација, нетреливост или омраза врз основа на раса, пол, религија или националност.

Основни услови за издавање на медиум

Член 5

(1) Правно или физичко лице може во Република Македонија да врши дејност на издавање на печатен медиум или на издавање на електронска публикација доколку дејноста ја впише во Трговскиот регистар или во регистарот на други правни лица што ги води Централниот регистар на Република Македонија и има седиште и уредништво во Република Македонија.

(2) Правно или физичко лице може во Република Македонија да врши дејност на емитување на радио или телевизиски програми доколку дејноста ја впише во Централниот регистар на Република Македонија, има седиште и уредништво во Република Македонија и има дозвола за радио или телевизиско емитување.

(3) Дејноста на емитување на радио или телевизиски програми од ставот (2) на овој член, како и издавањето на дозволата за радио или телевизиско емитување, подетално се уредува со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

(4) Надлежното регулаторно тело води регистри на издавачи на медиуми кои ги објавува на својата веб страница, согласно со овој закон и Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

(5) Регистарот на издавачи на печатен медиум и регистарот на издавачи на електронски публикации со држи податоци за:

- фирмата и седиштето, односно назив и адреса на издавачот на печатен медиум, односно на издавачот на електронските публикации,

- име и презиме на одговорното лице на издавачот на печатен медиум, односно на издавачот на електронски публикации,

- името на весникот, магазинот, односно името на електронската публикација и

- веб страницата на електронската публикација.

(6) Податоците од ставот (5) на овој член надлежното регулаторно тело ги добива од Централниот регистар на Република Македонија, кој е должен во рок од пет дена од денот на извршената регистрација, истите бесплатно да ги достави.

Обврска за обезбедување на заштита на малолетни лица

Член 6

(1) Печатен медиум со порнографска содржина мора да има видливо предупредување дека содржи порнографија, како и предупредување дека неговата дистрибуција, односно продажба е забранета за малолетни лица и да биде спакуван во прозирна најлонска фолија.

(2) Издавач на електронска публикација е должен со помош на технички средства или со соодветна заштита за ограничување да оневозможи малолетните лица да имаат пристап до електронски публикации со порнографска содржина.

(3) Заштитата на малолетните лица при емитување на радио или телевизиски програми се обезбедува на начин утврден во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Обврска за објава на одредени информации

Член 7

(1) Издавачите на медиуми се должни на барање на надлежен државен орган или тело, без надоместок, да објавуваат соопштенија, како и службени изјави на надлежните државни органи или тела во случај на воена состојба или непосредно загрозување на независноста и суверенитетот на Република Македонија, во случај на големи природни непогоди, техничко-технолошки и еколошки несреќи и епидемии кога постои опасност за животот и здравјето на луѓето и сигурноста на земјата.

(2) Барањето од ставот (1) на овој член се поднесува во писмена форма и мора да содржи податоци кои ја докажуваат неговата автентичност и правна основеност.

Одговорен уредник

Член 8

(1) Секој издавач на медиум мора да има одговорен уредник кој е новинар и кој го именува и разрешува издавачот на медиум.

(2) Пред именувањето или разрешувањето на одговорниот уредник, издавачот на медиум е должен да побара мислење од уредништвото, доколку со актот од членот 10 став (1) од овој закон поинаку не е одредено. Уредништвото е должно мислењето да го достави во рок од пет дена од денот на приемот на барањето.

(3) Одговорниот уредник ја води реализацијата на содржините што се објавуваат, односно емитуваат и одговора за секоја објавена информација во медиумот согласно со закон.

(4) Доколку издавач на медиум има повеќе одговорни уредници секој од нив одговара за содржината на делот од медиумската содржина за кој е одговорен.

(5) Македонската радио-телевизија за секој програмски сервис кој го емитува треба да има одговорен уредник.

(6) За одговорен уредник не може да биде именувано лице кое во рамките на вршењето на својата функција ужива имунитет од кривична одговорност.

Уредништво

Член 9

Уредништвото во издавач на медиум се состои од одговорен уредник и уредници, а може да вклучува и други програмски соработници доколку со актот од членот 10 став (1) од овој закон тоа е утврдено. Доколку издавачот на медиумот нема уредници, тогаш одговорниот уредник самиот ја врши функцијата на уредништво.

Акт на издавач на медиум

Член 10

(1) Издавачот на медиум, кој е правно лице е должен во рок од 90 дена од денот на започнувањето со работа да донесе општ акт со кој особено ќе се уреди:

- составот на уредништвото,

- правата, обврските и одговорностите на одговорниот уредник, уредниците и новинарите,

- меѓусебните права и обврски меѓу издавачот на медиум, одговорниот уредник, уредниците и новинарите,

- начинот и постапката за именување и разрешување на одговорниот уредник и
- други прашања поврзани со работата на медиумот.

(2) Издавачот на медиум е должен актот од ставот (1) на овој член да го направи јавно достапен.

(3) Издавачот на медиум треба да ги почитува професионалните правила на новинарската професија утврдени од професионални организации на новинари.

Право на новинар да го изнесе своето мислење и став и да одбие да изврши налог, односно задача

Член 11

(1) На новинарот не може да му се раскине договорот за работа, да му се намали платата или промени позицијата во уредништвото или редакцијата, односно да му се намали или прекине исплатата на договорениот надоместок или нејзин дел, како и да му се намалат или укинат и некои од другите права утврдени во Законот за работните односи, заради изнесување на свое мислење и став, доколку се во согласност со професионалните правила на новинарската професија од членот 10 став (3) од овој закон.

(2) Новинар има право да одбие да изготви, напише или да учествува во составување на прилог чија содржина е против професионалните правила на новинарската професија за што на одговорниот уредник му доставува писмена изјава.

(3) Одредбите од овој член не ја исклучуваат одговорноста на новинарите во случаи определени согласно со Законот за работните односи.

Заштита на изворот на информации

Член 12

(1) Новинар има право да не го открие изворот на информацијата, односно податоците што можат да го откријат изворот согласно со меѓународното право и Уставот на Република Македонија.

(2) Правото од ставот (1) на овој член го имаат и другите лица кои поради нивната професионална поврзаност со новинарот се запознаени со податоците што можат да го откријат изворот, по пат на собирање, уредничко обликување или ширење на информацијата.

(3) Новинарот пред да објави информација за којашто не го открива изворот е должен за тоа да го запознае одговорниот уредник на начин утврден со актот од членот 10 став (1) од овој закон.

Промена на содржина во постапка на уредничка обработка

Член 13

(1) Содржината чија смисла е во значителна мера променета во постапката на уредничка обработка не смее да се објавува под името на авторот без негова согласност.

(2) За содржината објавена спротивно на ставот (1) на овој член одговара одговорниот уредник.

(3) Доколку со содржината објавена спротивно на ставот (1) на овој член авторот смета дека му е нарушен угледот, истиот има право на надоместок на штета согласно со закон.

Импресум

Член 14

(1) Издавачот на медиум е должен на видно место за секој поединечен носител на содржина (на пример примерок од печатен медиум, веб страница и телевизиска емисија) да обезбеди објавување на следниве податоци:

- назив и адреса на седиштето и уредништвото на издавачот на медиум,

- име на одговорното лице на издавачот на медиум,

- име и презиме на одговорниот уредник, односно уредниците во согласност со внатрешната организација на уредништвото и

- назив и адреса на печатницата и датумот на печатење или препечатување, како и бројот на печатени примероци, кога се работи за печатен медиум.

(2) За радиодифузери обврската од ставот (1) на овој член се применува на тој начин што податоците се објавуваат на почеток или на крајот на аудио/аудиовизуелните програми.

(3) Издавачите на електронски публикации обврската од ставот (1) на овој член ја применуваат на начин соодветен за електронската публикација.

(4) Издавачот на медиум е должен на соодветно место за секоја содржина да ги објави следниве податоци:

- име и презиме на авторот на објавениот прилог,

- име и презиме на лицето, односно фирмата носител на авторски права за објавените содржини, освен во печатениот медиум и радио програмите,

- датум на продукцијата (месец и година) кога се работи за аудио/аудиовизуелно дело,

- потекло на аудио/аудиовизуелното дело, а доколку делото е создадено од независна продукција и информација за истото,

- името на правното, односно името и презимето на лицето кое го чува користеното културно добро или архивско дело, односно соодветната репродукција и

- името на издавачот на медиум од кој е преземен програмскиот прилог или исечок од програмскиот прилог, освен ако со меѓусебен договор поинаку не е уредено.

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Член 15

(1) Радиодифузерите се должни до 31 март во тековната година на посебен образец пропишан од страна на надлежното регулатарно тело да му достават податоци за:

- сопственичката структура, односно податоци за називот и седиштето на правните лица или името и местото на престојување на физичките лица кои се сопственици на акции или на удел кај издавачот на медиумот, со податоци за процентот на акциите или уделот кој го стекнале и датумот на стекнување,

- податоци за одговорниот уредник/уредници,

- податоци за изворите на финансирање на радиодифузерот во претходната година (реклами, спонзорство, продажба на содржини, услуги обезбедени на трети страни и слично),

- податоци за остварените вкупни приходи и расходи на радиодифузерот во претходната година од обезбедувањето на дејноста и

- податоци за просечната гледаност или слушаност на радиодифузерот во претходната година.

(2) Издавачите на печатен медиум и издавачите на електронски публикации се должни податоците од ставот (1) алинеја 1 на овој член да ги објават во најмалку еден дневен весник, еднаш годишно, најдоцна до 31 март во тековната година и исечок од објавата да му достават на надлежното регулатарно тело во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

(3) Радиодифузерите се должни податоците од ставот (1) алинеи 1, 2 и 3 на овој член да ги објават и на сопствената програма, најмалку три пати годишно, во ударни термини и снимката од објавата да му ја достават на надлежното регулатарно тело во рок од 15 дена од денот на објавувањето на начин пропишан од страна на надлежното регулатарно тело.

(4) Обрасците од ставот (1) на овој член се објавува на веб страницата на надлежното регулаторно тело.

(5) Радиодифузерите се должни на надлежното регулаторно тело да му достават писмен извештај, за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио или телевизиско еmitување, а особено за спроведувањето на програмскиот концепт, најдоцна до 31 март во тековната година. Во прилог на извештајот се доставува и информација за техничките средства преку кои се еmitува или реemitува нивниот програмски сервис во Република Македонија или надвор од неа. Писмениот извештај се доставува на образец кој го пропишува надлежното регулаторно тело.

(6) Надлежното регулаторно тело писмено ќе го опомене издавачот на медиумот кој нема да ги изврши обврските предвидени со овој член и ќе му даде дополнителен рок кој не може да биде пократок од 45 дена а во кој издавачот на медиумот ќе биде должен да ги изврши обврските од овој член. Доколку издавачот на медиум и во дополнителниот рок не ги изврши обврските предвидени со овој член, надлежното регулаторно тело ќе ја одземе дозволата за телевизиско или радио еmitување согласно со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

(7) Издавач на печатен медиум е должен на Националната и Универзитетската библиотека на Република Македонија бесплатно да и доставува примерок од секој издаден број на печатен медиум.

(8) Одредбите од овој член не се однесуваат на јавниот радиодифузен сервис.

Заштита на конкуренцијата кај издавачите на медиуми

Член 16

На издавачите на медиуми соодветно се применуваат прописите за заштита на конкуренцијата кои важат во Република Македонија.

Право на исправка на објавена информација

Член 17

(1) Секој има право од издавач на медиум, односно од одговорен уредник на издавач на медиум да бара, без надоместок, да објави исправка на објавена информација во која се наведуваат неточните факти објавени во информацијата, а со кои биле повредени неговите права или интереси. Право на исправка имаат и правните лица и други организации и тела, доколку со информацијата биле повредени нивните права или интереси.

(2) Барањето за објавување на исправка се поднесува до одговорниот уредник на издавачот на медиум во писмена форма во рок од 30 дена од денот на објавувањето на информацијата на која се однесува исправката. Барањето мора да биде образложено и потпишано од страна на подносителот на исправката и да ги содржи сите потребни податоци за подносителот на исправката, како и неговата адреса.

(3) Во исправката на објавена информација покрај исправка на погрешните тврдења или неточните наводи во објавената информација, може да се изнесуваат факти и околности со кои подносителот на исправката ги побива или битно ги дополнува наводите во објавената информација.

(4) Во случај кога се работи за научна или уметничка критика не се дава право на исправка, освен доколку со истата се врши само исправка на неточни факти.

(5) Не може да се бара исправка доколку издавачот на медиум, до денот на поднесувањето на барањето за исправка, веќе претходно сам објавил исправка на истата информација. Ако подносителот на барањето за

исправка смета дека издавачот на медиумот не ја објавил исправката на соодветен начин, во тој случај може да бара остварување на своето право во согласност со членот 23 од овој закон.

(6) Доколку лицето за кое се однесува информацијата е почнато, право на објавување на исправка имаат неговите деца, посвоени деца, брачните другари, родители, посвоители, брака и сестри или правни лица, доколку информацијата се однесува на дејноста која ја вршело покојното лице во врска со тоа правно лице.

(7) Подносителот на барањето за објавување на исправка мора јасно да ја наведе информацијата, односно податокот од информацијата на кој се однесува барањето за исправка и датумот на нејзината објава.

Објава на исправка

Член 18

(1) Исправката се објавува, без изменени и дополнувања, на исто или соодветно место во содржината на медиумот и на ист или соодветен начин на оној на кој била објавена информацијата. Исправката не смее да биде несразмерно подолга од информацијата, односно од делот на информацијата на која се однесува. Исправката може да се објави во изменета форма само доколку на тоа се согласи подносителот на барањето на исправката. Исправката мора да биде објавена на начин што од самиот наслов може да се види дека се работи за исправка. Исправка без согласност на подносителот на барањето на исправката не смее да се објавува меѓу реакции или писма на читателите, односно гледачите или слушателите.

(2) Во програмите на радиодифузерите исправката се објавува со читање во истата програма и термин во која е објавена информацијата на која се однесува исправката или во истиот вид на програма со исто ниво на гледаност или слушаност.

(3) Во електронските публикации се наведува и означува линкот преку кој може да се пристапи до објавената исправка.

Начин и услови за објавувања на исправка

Член 19

(1) Исправката мора да биде објавена во рок од два дена од доставувањето на барањето во првиот нареден број, ако се работи за периодични изданија или во друг медиум, ако се работи за не периодична публикација. Во време на изборен процес исправката мора да биде објавена во првото следно издание, односно првата следна програма од ист вид веднаш по примањето на исправката.

(2) Во истото издание, односно програма од ист вид, не може заедно со исправката да се објавува и коментар на таа исправка или одговор на исправката. За коментар на исправка или одговор на исправка се применуваат одредбите од овој закон кои се однесуваат на постапката за остварување на правото на исправка.

(3) Одговорниот уредник е должен да ја објави исправката, освен кога:

- исправката не се однесува на информацијата на која се повикува заинтересираното лице,
- исправката не содржи податоци во врска со наведите во информацијата,
- исправката е во спротивност на со закон заштитените интереси на трети лица,
- барањето за објава на исправката не е потпишано од подносителот на барањето или од овластеното лице на државно тело или правно лице,
- исправката е несразмерно поголема од информацијата на која таа се однесува, односно на делот од информацијата на која истата се однесува, освен ако исправката се однесува на клевета или на информација со навредлива содржина,

- исправката е напишана на јазик кој не е идентичен на јазикот на којшто е објавена оспорената информација;

- во случај кога се работи за научна или уметничка критика, освен доколку со неа се врши исправка на неточни податоци, навредливи и тенденциозни наводи,

- веќе е побарана исправка на истата содржина на информацијата или доколку тече спор пред надлежниот суд поради не објавување на исправката,

- издавачот на медиум веќе сам објавил исправка на објавената информација,

- барањето е поднесено по истекот на рокот утврден во членот 17 став (2) од овој закон и

- исправката содржи навреда или клевета.

(4) Одговорниот уредник е должен во случаите од ставот (3) на овој член писмено да го извести барателот на исправката за причината за не објавување на исправката, во рокот кој е пропишан за објавување на исправката согласно со ставот (1) на овој член.

Право на копија од објава

Член 20

(1) Издавачот на медиум е должен на заинтересирано лице, на негов трошок, да му обезбеди копија од објавената информација и тоа најдоцна во рок од три дена од денот на приемот на писменото барање на заинтересираното лице.

(2) Копијата од ставот (1) на овој член се доставува до заинтересираното лице само за лична употреба.

(3) Не е дозволено умножување ниту јавно објавување на копијата од ставот (1) на овој член без согласност на издавачот на медиум освен во рамките на судска постапка.

(4) Во случај издавачот на медиум да не ја зачувал објавената информација од ставот (1) на овој член, ќе се смета дека издавачот на медиум ја има објавено информацијата за која се бара исправка.

Чување на објава

Член 21

Доколку заинтересираното лице во рок од осум дена од објавата на информацијата писмено ќе извести дека ќе бара објавување на исправка, одговорниот уредник во издавачот на медиумот е должен да ја чува објавата на информацијата на која се однесува барањето на исправка, се додека бараната исправка не се објави, односно не се заврши судската постапка која се води во врска со објавените спорни информации, односно додека не завршат законски пропишаните рокови за остварување на правата на исправка или судска заштита.

Барање за исправка од издавач на медиум кој престанал да постои

Член 22

Објава на исправка може да се бара и кога информацијата била објавена од издавач на медиум кој во меѓувреме престанал да постои. Подносителот на барањето за исправка има право од издавачот на тој медиум или од неговиот правен следбеник да бара, на негов трошок, да му обезбеди објавување на исправката во друг медиум кој по нивото на гледаност/слушаност, односно тираж е сличен со него.

Право на тужба

Член 23

(1) Ако одговорниот уредник на издавач на медиум не ја објави исправката на начин и во роковите определени со членот 19 од овој закон, заинтересираното ли-

це има право да покрене тужба против одговорниот уредник пред надлежниот суд во рок од 30 дена од истекот на рокот за објавување на исправката, односно од денот кога исправката не била објавена или била објавена на начин кој не е во согласност со овој закон.

(2) Судските спорови во врска со објавата на исправката се решаваат по итна постапка.

(3) Одговорниот уредник е должен при објавувањето на исправката по завршување на судската постапка да наведе дека објавувањето се извршува врз основа на правосилна судска пресуда и притоа е должен да ја цитира изречената пресуда.

Сменување на одговорен уредник по поднесување на тужба

Член 24

Доколку по поднесувањето на тужбата за објава на исправката се смени одговорниот уредник на издавачот на медиум, тужителот може до крајот на главната расправа да го измени тужбеното барање и наместо претходниот тужен да го тужи новиот одговорен уредник. За таква измена на тужбеното барање не е потребна согласност од првобитниот тужен, ниту од новиот одговорен уредник.

Право на објава на информации поврзани со судски постапки

Член 25

(1) Секое правно или физичко лице споменато во содржина на медиум дека против него е поднесена кривична пријава или дека е покрената истражна или кривична постапка има право во рок од три месеци од донесувањето на одлуката за отфрлање на кривичната пријава, донесување на правосилно решение со кое е прекината истражната или кривичната постапка или е донесена ослободителна правосилна пресуда, да бара од одговорниот уредник да ја објави информацијата за тоа.

(2) На објавувањето на информациите од ставот (1) на овој член соодветно се применуваат одредбите од овој закон кои се однесуваат на постапката за остварување на правото на исправка.

Право на одговор на објавена информација

Член 26

(1) Физичко или правно лице има право да поднесе барање до издавач на медиум, односно до одговорен уредник на издавачот на медиумот, без надоместок, да објави негов одговор на објавена информација, доколку физичкото или правното лице има поврзаност со наведените факти објавени во информацијата или доколку има легитимен интерес.

(2) Одговорот од ставот (1) на овој член содржи текст или порака од иста природа и со иста должина, како и објавената информација. Со одговорот суштински се негираат или битно се надополнуваат спорните наводи за фактите и податоците во објавената информација.

Начин на објава на одговор

Член 27

(1) Одговорот на објавената информација мора да се објави без промена или дополнување со исклучок на правописните грешки.

(2) Одговорниот уредник има право од подносителот на барањето за објавување на одговор на објавена информација, пред објавата да побара скратување на одговорот.

(3) На правото на одговор се применуваат одредбите од член 19 од овој закон.

(4) Одговорниот уредник може да одбие да го објави одговорот во случај кога објавената информација е дел од веродостоен извештај од јавни седници на државни органи и судови.

(5) Одговорниот уредник може да одбие да го објави одговорот и во случај кога во одговорот се наведуваат очигледни неточни податоци или тврдења, како и други наводи кои со сигурност се непогодни за докажување.

(6) Доколку одговорниот уредник смета дека само некои од податоците или тврдењата не се точни или непогодни за докажување, тој не смее да одбие да го објави одговорот без претходно да го повика подносиштето на барањето за одговор за да ги изземе од одговорот тие податоци и тврдења.

Право на тужба

Член 28

Одредбите од членот 23 од овој закон што се однесуваат на правото на тужба соодветно се применуваат и во случај ако одговорниот уредник на издавач на медиум не го објави одговорот на објавена информација.

Надзор

Член 29

(1) Надлежното регулаторно тело врши исклучиво административен надзор над исполнување на обврски-те утврдени во членовите 6, 7, 8, 10, 14 и 15 од овој закон, согласно со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

(2) Мерките кои надлежното регулаторно тело може да ги преземе, а кои се утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, соодветно се применуваат и во случај на повреда на одредбите од овој закон.

Казнени одредби

Член 30

(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:

1) печатен медиум со порнографска содржина не обезбеди заштита на малолетни лица на начин утврден во членот 6 став (1) од овој закон;

2) издавач на електронска публикација не обезбеди заштита на малолетни лица на начин утврден во членот 6 став (2) од овој закон;

3) не именува одговорен уредник (член 8 став (1));

4) не ги објави податоците согласно со членот 14 од овој закон;

5) не ги достави податоците во рок и на начин утврден во членот 15 став (1) или не ги објави истите согласно со членот 15 ставови (2) и (3) од овој закон и

6) не достави писмен извештај на начин и во рок согласно со членот 15 став (5) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице и на трговец поединец за сторениот прекршок од ставот (1) на овој член.

Член 31

(1) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:

1) не објави соопштенија или службени изјави од надлежни државни органи и тела согласно со членот 7 став (1) од овој закон;

2) не го донесе општиот акт или не го направи јавно достапен (член 10 ставови (1) и (2));

3) не достави примерок од секој издаден број на печат до Националната и Универзитетската библиотека на Република Македонија (член 15 став (7));

4) не изврши објава на исправка согласно со членот 18 од овој закон;

5) не ја изврши објавата на исправката на начин и под услови утврдени со членот 19 од овој закон;

6) на заинтересирано лице не му обезбеди копија од објавена информација, согласно со членот 20 став (1) од овој закон;

7) не ја објави бараната информација согласно со членот 25 од овој закон и

8) не објави одговор на начин согласно со членот 27 од овој закон.

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице и на трговец поединец за сторениот прекршок од ставот (1) на овој член.

Преодни одредби

Член 32

Постоечките издавачи на медиуми кои се правни лица, општиот акт од членот 10 став (1) од овој закон треба да го донесат во рок од девет месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 33

Податоците од членот 5 став (5) од овој закон, за постоечките издавачи на печатен медиум и за постоечките издавачи на електронски публикации, Централниот регистар на Република Македонија е должен да ги достави до надлежното регулаторно тело во рок од два месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 34

Образецот од членот 15 став (1) од овој закон надлежното регулаторно тело ќе го донесе во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Завршни одредби

Член 35

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I GJ PËR MEDIA

Lënda

Neni 1

Me këtë ligj përcaktohen parimet dhe kushtet themelore që duhet të përmbushen nga emetuesit e mediave të përcaktuara me këtë ligj gjatë kryerjes së veprimitarisë.

Përkufizime

Neni 2

Shprehje të caktuara, në kuptim të këtij ligji, e kanë kuptimin si vijojnë:

1. Mediat janë mjete për informim publik, përkatësisht çfarëdo qoftë illoj komunikimi si gazeta, magazina, programe të radios dhe televizionit, publikime elektronike, teletekst dhe mjete tjera për shpallje ditore ose periodike të përbajtjeve të formuluarë redaktuese në formë të shkruar, zë ose fotografji, me qëllim që të informohen dhe të përbushen nevojat kulturore, arsimore dhe të tjera të

publikut më të gjerë. Mediat nuk janë butetinë, katalogë, forma tjera të publikimeve, pavarësisht nga mjeti për publikim, të dedikuara vetëm për shpallje, sistemin arsimor ose për korrespondecë afariste, për punën e shoqërive tregtare, institucioneve, shoqatave, partive politike, organeve shtetërore dhe gjyqësore, ndërmarrjeve publike, personave juridikë me autorizim publik dhe organizatave fetare. Si media nuk konsiderohen edhe gazetat dhe buletinet e institucioneve arsimore, "Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë", publikimet e njësive të vëtëqeverisjes lokale, plakate, broshura, prospakte dhe transparente;

2. Përbajtjet e mediave (në tekstin e mëtejshmë: përbajtje) janë të gjitha llojet e informatave (lajme, mendime, njoftime, raporte dhe informata tjera) si dhe vepra autoriale që publikohen, përkatesisht emetohen përmes mediave;

3. Publikimet elektronike janë versione elektronike të gazetave/magazinave që përmes ueb faqeve të internetit janë të arritshme për publikun më të gjerë, pa marrë parasysh vëllimin e tyre;

4. Emetues i mediave është personi fizik ose juridik që kryen veprimtarinë e botimit të medias së shtypur, publikimeve elektronike ose emetimit të programeve të radios dhe televizionit (radiodifuzerë);

5. Gazetar është personi i cili kryen aktivitetet të grumbullimit, analizimit, përpunimit, formulimit dhe/ose klasifikimit të informatave që janë publikuar në media dhe është i punësuar tek emetuesi i medias ose ka lidhur marrëveshje me të njëjtin ose është gazetar i cili kryen veprimtarit gazetareske si profesion të pavurur (gazetar i lirë) dhe

6. Trup i rregullator kompetent është Agjencia për Shërbime Mediatiche Audio dhe Audiovizuele.

Liria e të shprehurit dhe liria e mediave

Neni 3

(1) Garantohet liria e të shprehurit dhe liria e mediave. (2) Liria e mediave në veçanti i përfshin: lirinë e të shprehurit të mendimit, pavarësinë e mediave, lirinë e grumbullimit, hulumtimit, publikimit, zgjedhjes dhe transmetimit të informatave në drejtim të informimit të publikut, pluralizmin dhe shumëlojshmërinë e mediave, lirinë e qarkullimit të informatave dhe transparencën e mediave për mendime të ndryshme, bindje dhe për përbajtje të shumëlojshme, arritshmërinë në informata me karakter publik, respektimin e individualitetit të njeriut, privatësinë dhe dinjitetin, lirinë për themelim të personave juridikë për kryerjen e veprimtarisë për informim publik, botim dhe distribuim të mediave të shtypura dhe mediave tjera nga vendi dhe nga jashtë, prodhimin dhe emetimin e programeve audio/audiovizuale, si edhe mediat tjera elektronike, pavarësinë e redaktorit, gazetarit, autorëve ose kreatorëve të përbajtjeve ose bashkëpunëtorëve programorë dhe personave tjerë e në pajtim me rregullat e profesionit.

(3) Liria e mediave mund të kufizohet vetëm në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë.

(4) Emetuesi i medias është i pavurur në politikën redaktuese, përkatesisht në zbatimin e konceptit programor të medias dhe i njëjtë është përgjegjës për punën e vet në pajtim me këtë ligj dhe me ligj tjetër.

Ndalime të veçanta

Neni 4

Ndalohet që me publikimin, përkatesisht emetimin e përbajtjeve në media të cenohet siguria nacionale, të nxitet shkelja e dhunshme e rendit kushtetues të Republikës së Maqedonisë, të bëhet thirrje në agresion ushtarak ose konflikt të armatosur, të nxitet ose përhapet diskriminimi, mosdurimi ose urrejtja në bazë të racës, gjinisë, religionit ose kombit.

Kushtet themelore për emetimin e mediave

Neni 5

(1) Personi juridik ose fizik mundet në Republikën e Maqedonisë të kryejë veprimitari të emetimit të mediave të shtypura ose të emetimit të publikimit elektronik nëse veprimtarinë e regjistron në Regjistrin tregtar ose në regjistrin e personave tjerë juridikë që i mbani Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë dhe ka seli dhe redaksi në Republikën e Maqedonisë.

(2) Personi juridik ose fizik mundet në Republikën e Maqedonisë të kryejë veprimitari të emetimit të programeve të radios ose televizive nëse veprimtarinë e regjistron në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë, ka seli dhe redaksi në Republikën e Maqedonisë dhe ka leje për emetim në radio apo televizion.

(3) Veprimitaria e emetimit të programeve të radios ose televizive nga paragrafi (2) i këtij nenit, si dhe dhënia e lejes për emetim të radios ose televizionit, më hollësish rregullohet me Ligjin për shërbime mediatiche audio dhe audiovizuale.

(4) Trupi kompetent rregullator mbani regjistra të emetuesve të mediave që i publikon në ueb faqen e vet, në pajtim me këtë ligj dhe me Ligjin për shërbime mediatiche audio dhe audiovizuale.

(5) Regjistri i emetuesve të medias së shtypur dhe regjistri i emetuesve të publikimeve elektronike përmban të dhëna për:

- firmën dhe selinë, përkatesisht emrin dhe adresën e emetuesit të medias së shtypur përkatesisht emetuesit të publikimeve elektronike,

- emrin e gazetës, magazinës, përkatesisht emrin e publikimit elektronik dhe

- ueb faqen e publikimit elektronik.

(6) Të dhënat nga paragrafi (5) i këtij nenit, trupi rregullator kompetent i merr nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë, i cili është i detyruar në afat prej pesë ditëve nga dita e regjistrimit të kryer, të njëjtat t'i dorëzojë falas.

Obligimi për sigurimin e mbrojtjes së personave të mitur

Neni 6

(1) Media e shtypur me përbajtje pornografike doemos duhet të ketë paralajmërim të dukshëm se përmban pornografi, si dhe paralajmërim se distribuimi përkatesisht shitja e tij ndalohet për persona të mitur dhe të paketohet në foli të tejdukshme prej najloni.

(2) Emetuesi i publikimit elektronik është i detyruar që me ndihmën e mjeteve teknike ose me mbrojtje përkatese për kufizim të pamundësojë që personat e mitur të kenë qasje në publikimet elektronike me përbajtje pornografike.

(3) Mbrojtja e personave të mitur gjatë emetimit të programeve të radios ose televizive sigurohet në mënyrë të përcaktuar në Ligjin për shërbime mediatiche audio dhe audiovizuale.

Obligimi për publikimin e informatave të caktuara

Neni 7

(1) Emetuesit e mediave janë të detyruar që me kërkesë të organit ose trupit kompetent shtetëror, pa kompensim të publikojnë kumtime, si dhe deklarata zyrtare të organeve ose trupave kompetentë shtetërorë në rast të gjendjes së luftës ose cenimit të drejtpërdrejtë të pavarsisë dhe sovranitetit të Republikës së Maqedonisë, në rast të fatkeqësive të mëdha natyrore, fatkeqësive teknike-

teknologjike dhe ekologjike dhe epidemive kur ekziston rrezik për jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe sigurinë e vendit.

(2) Kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni, parashtrohet në formë të shkruar dhe doemos duhet të përbajë të dhëna që e dëshmojnë autenticitetin e saj dhe bazën juridike.

Redaktori përgjegjës

Neni 8

(1) Çdo emetues i medias doemos duhet të ketë redaktor përgjegjës, i cili është gazetar dhe e emëron dhe shkarkon emetuesi i medias.

(2) Para emërimit apo shkarkimit të redaktorit përgjegjës, emetuesi i medias është i obliguar që të kërkojë mendim nga redaksia, nëse me aktin nga neni 10 paragrafi (1) të këtij ligji nuk është rregulluar ndryshe. Redaksia obligohet që mendimin ta dorëzojë në afat prej pesë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(3) Redaktori përgjegjës e udhëheq realizimin e përbajtjeve që publikohen, përkatësisht emetohen dhe përgjigjet për çdo informatë të publikuar në media, në pajtim me ligjin.

(4) Nëse emetuesi i medias ka më shumë redaktorë përgjegjës secili prej tyre përgjigjet për përbajtjen e pjesës përbajtjesore mediatike për të cilën është përgjegjës.

(5) Radiotelevizioni i Maqedonisë për çdo servis programor që e emeton duhet të ketë redaktor përgjegjës.

(6) Si redaktor përgjegjës nuk mund të emërohet personi i cili në suaza të kryerjes së funksionit të vet gjëzon imunitet nga përgjegjësia penale.

Redaksia

Neni 9

Redaksia në emetuesin e medias përbëhet prej redaktorit përgjegjës dhe redaktorëve, ndërsa mund të përfshijë edhe bashkëpunëtorë tjerë programorë nëse me aktin nga neni 10 paragrafi (1) të këtij ligji, kjo është e përcaktuar. Nëse emetuesi i medias nuk ka redaktorë, atëherë redaktori përgjegjës vetë e kryen funksionin e redaksisë.

Akti i emetuesit të medias

Neni 10

(1) Emetuesi i medias, i cili është person juridik është i detyruar në afat prej 90 ditësh nga dita e fillimit me punë të miratojë akt të përgjithshëm me të cilin në veçanti do të rregullohet:

- përbëja e redaksisë,
- të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e redaktorit përgjegjës, redaktorëve dhe gazetarëve,
- të drejtat dhe obligimet e ndërsjella ndërmjet emetuesit të medias, redaktorit përgjegjës, redaktorëve dhe gazetarëve,
- mënyra dhe procedura për emërimin dhe shkarkimin e redaktorit përgjegjës dhe
- çështje tjera të lidhura me punën e medias.

(2) Emetuesi i medias është i detyruar që aktin nga paragrafi (1) të këtij neni ta bëjë publikisht të arritshëm.

(3) Emetuesi i medias duhet t'i respektojë rregullat profesionale të profesionit të gazetarit të përcaktuara nga organizata profesionale të gazetarëve.

E drejta e gazetarit që ta shprehë mendimin dhe qëndrimin e tij dhe të refuzojë të zbatojë urdhër, përkatësisht detyrë

Neni 11

(1) Gazetarit nuk mund t'i ndërpritet marrëveshja për punë, t'i zvogëlohet rroga ose t'i ndryshohet pozita në redakturë ose redaksi, përkatësisht t'i zvogëlohet apo ndërpritet pagesa e kompensimit të kontraktuar ose pjesë e tij, si dhe t'i zvogëlohen ose hiqen edhe disa prej të drejtave tjera të përcaktuara në Ligjin për marrëdhënie pune, për shkak të shprehjes së mendimit dhe qëndrimit të vet, nëse janë në pajtim me rregullat profesionale të profesionit të gazetarit nga neni 10 paragrafi (3) të këtij ligji.

(2) Gazetari ka të drejtë të refuzojë të përpilojë, shkruajë ose të marrë pjesë në përpilimin e kronikës përbajtja e së cilës është kundër rregullave profesionale të profesionit të gazetarit për çka redaktorit përgjegjës i dorëzon deklaratë me shkrim.

(3) Dispozitat nga ky nen nuk e përjashtojnë përgjegjësinë e gazetarëve në raste të përcaktuara në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune.

Mbrojtja e burimit të informatave

Neni 12

(1) Gazetari ka të drejtë të mos e zbulojë burimin e informatës, përkatësisht të dhënat që mund ta zbulojnë burimin në pajtim me të drejtën ndërkomëtare dhe Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë.

(2) Të drejtët nga paragrafi (1) i këtij neni e kanë edhe personat tjerë të cilët për shkak të lidhshmërisë së tyre profesionale me gazetarin janë të njoftuar me të dhënat që mund të zbulojnë burimin, nëpërmjet grumbullimit, formësimit redaktues ose përhapjes së informatave.

(3) Gazetari para se ta publikojë informatën për të cilën nuk e zbulon burimin është i detyruar për këtë ta njoftojë redaktorin përgjegjës në mënyrë të përcaktuar me aktin nga neni 10 paragrafi (1) i këtij ligji.

Ndryshimi i përbajtjes në procedurën e përpunimit redaktues

Neni 13

(1) Përbajtja kuptimi i të cilës është i ndryshuar në masë të konsiderueshme në procedurën e përpunimit redaktues nuk guxon të publikohet me emrin e autorit pa pëlqimin e tij.

(2) Për përbajtjen e publikuar në kundërshtim me paragrafin (1) të këtij neni përgjigjet redaktori përgjegjës.

(3) Nëse me përbajtjen e publikuar në kundërshtim me paragrafin (1) të këtij neni autorit konsideron se i është cenuar dinjiteti, i njëjtë ka të drejtën e kompensimit të dëmit në pajtim me ligjin.

Impresum**Neni 14**

(1) Emetuesi i medias është i detyruar në vend të dukshëm për çdo bartës individual të përbajtjes (për shembull ekzemplar të medias së shtypur, ueb faqe, emision televiziv) të sigurojë publikimin e të dhënavë si vijojnë:

- emrin dhe adresën e selisë dhe redaksisë së emetuesit të medias,
- emrin e personit përgjegjës të emetuesit të medias,
- emrin dhe mbiemrin e redaktorit përgjegjës, përkatësisht redaktorëve, në pajtim me organizimin e brendshëm të redaksisë dhe
- emrin dhe adresën e shtypshkronjës dhe datën e shtypjes ose ri-shtypjes, si dhe numrin e ekzemplarëve të shtypur, kur bëhet fjalë për media shtypi.

(2) Për radiodifuzerët obligimi nga paragrafi (1) i këtij nenii zbatohet në mënyrë që të dhënat publikohen në fillim ose në fund të programeve audio/audiovizuele.

(3) Emetuesit e publikimeve elektronike obligimin nga paragrafi (1) të këtij neni e zbatojnë në mënyrë përkatëse për publikimin elektronik.

(4) Emetuesi i medias është i detyruar në vendin përkatës për çdo përbajtje t'i publikojë të dhënat në vijim:

- emrin dhe mbiemrin e autorit të kronikës së publikuar,
- emrin dhe mbiemrin e personit, përkatësisht firmës bartës të të drejtave autoriale për përbajtjet e publikuara, përvëç në media të shtypur dhe programe të radios,
- datën e produksionit (muaji dhe viti) kur bëhet fjalë për vepra audio/audiovizuele,
- origjinën e veprës audio/audiovizuele, e nëse vepra është krijuar nga produksioni i pavarur edhe informata për të,
- emrin dhe mbiemrin e personit juridik që e ruan të mirën e shfrytëzuar kulturore ose veprën arkivore, përkatësisht reproduksionin përkatës dhe
- emrin e emetuesit të medias prej të cilit është marrë kronika programore ose një pjesë e kronikës programore, përvëç nëse me marrëveshje të ndërsjellë nuk është rregulluar ndryshe.

Transparencë në punën e emetuesve të mediave**Neni 15**

(1) Radiodifuzerët janë të detyruar që deri më 31 mars në vitin rrjedhës në formular të veçantë të përcaktuar nga trupi kompetent rregulator t'i dorëzojnë të dhëna për:

- strukturën pronësore, përkatësisht të dhëna për emrin dhe selinë e personave juridikë ose emrin dhe vendin e qëndrimit të personave fizikë që janë pronarë të aksioneve ose pjesës tek emetuesi i medias, me të dhëna përpinqindjen e aksioneve ose pjesës që e kanë fituar dhe datën e fitimit,

- të dhëna për redaktorin/redaktorët përgjegjës,
- të dhëna për burimet e financimit të radiodifuzerit në vitin paraprak (reklama, sponzorime, shitje të përbajtjeve, shërbime të siguruara ndaj palëve të treta dhe ngjashëm),

- të dhëna për të hyrat dhe shpenzimet totale të realizuara të radiodifuzerit në vitin paraprak, nga sigurimi i veprimtarisë dhe

- të dhëna për shikueshmërinë ose dëgjueshmërinë mesatare të radiodifuzerit në vitin paraprak.

(2) Emetuesit e medias së shtypur dhe emetuesit e publikimeve elektronike janë të detyruar që të dhënat nga paragrafi (1) alineja 1 të këtij neni t'i publikojnë në së paku një gazetë ditore, një herë në vit, më së voni deri më 31 mars në vitin rrjedhës dhe ekstraktin nga publikimi t'ia dorëzojnë trupit kompetent rregulator në afat prej 15 ditësh nga dita e publikimit.

(3) Radiodifuzerët janë të detyruar të dhënat nga paragrafi (1) alinejtë 1, 2 dhe 3 të këtij neni t'i publikojnë edhe në programin e vet, së paku tri herë në vit, në termine kryesore dhe incizimin nga publikimi t'ia dorëzojnë trupit kompetent rregulator në afat prej 15 ditësh nga dita e publikimit në mënyrë të përcaktuar nga trupi kompetent rregulator.

(4) Formularët nga paragrafi (1) i këtij neni publikohen në ueb faqen e trupit kompetent rregulator.

(5) Radiodifuzerët janë të detyruar që trupit kompetent rregulator t'i dorëzojnë raport me shkrim për zbatimin e obligimeve të përcaktuara në lejen për emetim të radios ose televiziv, ndërsa në veçanti për zbatimin e konceptit programor, më së voni deri më 31 mars në vitin rrjedhës. Në shtojcë të raportit dorëzohet edhe informata për mjetet teknike përmes të cilave emetohet ose riemetohet servisi i tyre programor në Republikën e Maqedonisë ose jashtë saj. Raporti me shkrim dorëzohet në formular që e përcakton trupi kompetent rregulator.

(6) Trupi kompetent rregulator me shkrim do ta paralajmërojë emetuesin e medias që nuk do t'i kryejë obligimet e parapara me këtë nen dhe do t'i japë afat plotësues i cili nuk mund të jetë më i shkurtër se 45 ditë, e në të cilin emetuesi do të detyrohet t'i kryejë obligimet nga ky nen. Nëse emetuesi i medias edhe në afatin plotësues nuk i kryen obligimet e parapara me këtë nen, trupi kompetent rregulator do ta heq lejen për emetim televiziv ose të radios në pajtim me Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

(7) Emetuesi i medias të shtypur është i detyruar Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Republikës së Maqedonisë, falas t'i dorëzojë ekzemplar nga çdo numër i botuar i medias së shtypur.

(8) Dispozitat nga ky nen nuk kanë të bëjnë me servisin radiodifuziv publik.

Mbrojtja e konkurrencës tek emetuesit e mediave**Neni 16**

Për emetuesin e mediave në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat për mbrojtjen e konkurrencës që vleinë në Republikën e Maqedonisë.

E drejta e korrigjimit të informatës së publikuar**Neni 17**

(1) Secili ka të drejtë që nga emetuesi i medias, përkatësisht nga redaktori përgjegjës i emetuesit të medias, të kërkojë, pa kompensim, të publikojë korrigjim të informatës së publikuar, në të cilën paraqiten faktë të

pavërteta të publikuara në informatë, e me të cilat janë shkelur të drejtat ose interesat e tij. Të drejtë korrigimi kanë edhe personat juridikë dhe trupat dhe organizatat tjera, nëse me informatën janë shkelur të drejtat ose interesat e tyre.

(2) Kërkesa për publikimin e korrigjimit parashthrohet te redaktori përgjegjës i emetuesit të medias, në formë me shkrim në afat prej 30 ditësh nga dita e publikimit të informatës për të cilën ka të bëjë korrigjimi. Kërkesa doemos duhet të arsyetohet dhe nënshkruhet nga parashtruesi i korrigjimit dhe t'i përbajë të gjitha të dhënat e nevojshme për parashtruesin e korrigjimit, si dhe adresën e tij.

(3) Në korrigjimin e informatës së publikuar krashtë korrigjimit të pohimeve të gabuara apo konstatimeve të pasakta në informatën e publikuar, mund të paraqiten fakte dhe rrethana me të cilat parashtruesi i korrigjimit i përgjengjeshtron ose thelbësisht i plotëson konstatimet e informatës së publikuar.

(4) Në rast kur bëhet fjalë për kritikë shkencore apo artistike nuk jepet e drejta e korrigjimit, përvèç nëse me të njëjtë kryhet vetëm korrigjim i fakteve të pasakta.

(5) Nuk mund të kërkohet korrigjim nëse emetuesi i medias deri në ditën e parashtrimit të kërkesës për korrigjim, tanimë paraprakisht vetë e ka publikuar korrigjimin e informatës së njëjtë. Nëse parashtruesi i kërkesës për korrigjim, konsideron se emetuesi i medias nuk e ka publikuar korrigjimin në mënyrë përkatëse, në këtë rast mund të kërkoje realizimin e të drejtës së vet në pajtim me nenin 23 të këtij ligji.

(6) Nëse personi për të cilin ka të bëjë informata ka vdekur, të drejtë për publikim të korrigjimit kanë fëmijët e tij, fëmijët e adoptuar, bashkëshortët, prindërit, adoptuesit, vëllezërit dhe motrat ose personat juridikë nëse informata ka të bëjë me veprimtarinë që e ka kryer personi i vdekur lidhur me atë person juridik.

(7) Parashtruesi i kërkesës për korrigjim të informatës doemos duhet qartësisht ta shënojë informatën përkatësisht të dhënën e informatës për të cilën ka të bëjë kërkesa për korrigjim dhe datën e publikimit të saj.

Publikimi i korrigjimit

Neni 18

(1) Korrigjimi publikohet pa ndryshime dhe plotësimë, në vend të njëjtë apo përkatës në përbajtjen e medias dhe në mënyrë të njëjtë apo përkatëse në të cilën është publikuar informata. Korrigjimi nuk guxon të jetë joproporcionalist më i gjatë se informata, përkatësisht nga pjesa e informatës për të cilën ka të bëjë. Korrigjimi mund të publikohet në formë të ndryshuar vetëm nëse për këtë pajtohet parashtruesi i kërkesës për korrigjim. Korrigjimi doemos duhet të publikohet në mënyrë që nga vetë titulli mund të shihet se bëhet fjalë për korrigjim. Korrigjimi pa pëlqimin e parashtruesit të kërkesës të korrigjimit, nuk guxon të publikohet ndërmjet reagimeve ose letrave të lexuesve, përkatësisht shikuesve ose dëgjuesve.

(2) Në programet e radiodifuzerëve korrigjimi publikohet me lexim në të njëjtin program dhe termin në të cilin është publikuar informata për të cilën ka të bëjë korrigjimi ose në llojin e njëjtë të programit me nivel të njëjtë të shikueshmërisë apo dëgjueshmërisë.

(3) Në publikimet elektronike theksohet dhe shënohet linku nëpërmjet të cilit mund të kihet qasje te korrigjimi i publikuar.

Mënyra dhe kushte për publikime të korrigjimit

Neni 19

(1) Korrigjimi doemos duhet të publikohet në afat prej dy ditësh nga dorëzimi i kërkesës në numrin e parë të ardhshëm, nëse bëhet fjalë për botime periodike ose në media tjeter nëse bëhet fjalë për botime joperiodike. Në kohën e procesit zgjedhor, korrigjimi doemos duhet të publikohet në botimin e parë vijues, përkatësisht programin e parë vijues të llojit të njëjtë menjëherë pas pranimit të korrigjimit.

(2) Në botimin e njëjtë, përkatësisht programin e llojit të njëjtë, nuk mundet bashkë me korrigjimin të publikohet edhe komenti i atij korrigjimi ose përgjigja e korrigjimit. Për komentin e korrigjimit ose përgjigjen e korrigjimit zbatohen dispozitat e këtij ligji që kanë të bëjnë me procedurën për realizimin e të drejtës së korrigjimit.

(3) Redaktori përgjegjës obligohet që ta publikojë korrigjimin, përvèç kur:

- korrigjimi nuk ka të bëjë me informatën në të cilën thirret personi i interesuar,
- korrigjimi nuk përban të dhëna lidhur me konstatimet në informatë,
- korrigjimi është në kundërshtim me interesat e personave të tretë të mbrojtur me ligj,
- kërkesa për publikim të korrigjimit nuk është nënshkruar nga parashtruesi i kërkesës ose nga personi i autorizuar i trupit shtetëror apo personi juridik,
- korrigjimi është joproporcionalist më i gjatë se informata për të cilën ka të bëjë, përkatësisht pjesa e informatës për të cilën ka të bëjë, përvèç nëse korrigjimi ka të bëjë me shpifje ose informatë me përbajtje ofenduese,
- korrigjimi është shkruar në gjuhë që nuk është identike me gjuhën me të cilën është publikuar informata e kontestuar,

- në rast kur bëhet fjalë për kritikë shkencore apo artistike, përvèç nëse me të kryhet korrigjim i të dhënave të pasakta, konstatimeve ofenduese dhe tendencioze,

- tanimë është kërkuar korrigjim i përbajtjes së njëjtë të informatës ose nëse rrjedh kontesti në gjykaten kompetente për mospublikim të korrigjimit,

- emetuesi i medias tanimë vetë e ka publikuar korrigjimin e informatës së publikuar,

- kërkesa është parashtruar pas kalimit të afatit të përcaktuar në nenin 17 paragrafi (2) të këtij ligji dhe

- korrigjimi përban ofendim ose shpifje.

(4) Redaktori përgjegjës obligohet që në rastet nga paragrafi (3) i këtij neni, me shkrim ta njoftojnë kërkuesin e korrigjimit për shkakun e mospublikimit të korrigjimit, në afatin që është përcaktuar për publikim të korrigjimit në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni.

E drejta e kopjes së publikimit

Neni 20

(1) Emetuesi i medias obligohet që personit të interesuar, me shpenzim të tij, t'i sigurojë kopje të informatës së publikuar edhe atë më së voni në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës me shkrim të personit të interesuar.

(2) Kopja nga paragrafi (1) i këtij nenii i dorëzohet personit të interesuar vetëm për përdorim personal.

(3) Nuk lejohet shumëzim as shpallje publike e kopjes nga paragrafi (1) i këtij nenii, pa pëlqimin e emetuesit të medias përvëç në kuadër të procedurës gjyqësore.

(4) Në rast se emetuesi i medias nuk e ka ruajtur informatën e publikuar nga paragrafi (1) i këtij nenii, do të konsiderohet se emetuesi i medias e ka publikuar informatën për të cilën kërkohet korrigjim.

Ruajta e publikimit

Neni 21

Nëse personi i interesuar në afat prej tetë ditësh nga publikimi i informatës me shkrim do të njoftojë se do të kërkojë publikim të korrigjimit, redaktori përgjegjës i emetuesit të medias obligohet që ta ruajë publikimin e informatës për të cilën ka të bëjë kërkesa për korrigjim, derisa korrigimi i kërkuar nuk publikohet, përkatësisht nuk mbaron procedura gjyqësore që mbahet lidhur me informatat e kontestueshme të publikuara, përkatësisht derisa nuk mbarojnë afatet e përcaktuara me ligj për realizimin e të drejtave të korrigjimit apo mbrojtjes gjyqësore.

Kërkesa për korrigjim nga emetuesi i medias që ka pushuar së ekzistuari

Neni 22

Publikim i korrigjimit mund të kërkohet edhe kur informata është publikuar nga emetuesi i medias që ndërkohe ka pushuar së ekzistuari. Parashtresi i kërkesës për korrigjim ka të drejtë që nga emetuesi i asaj medie ose nga trashëguesi i tij juridik me shpenzime të tij, t'i sigurojë publikim të korrigjimit në medium tjetër që sipas nivelit të shikueshmërisë/dëgjueshmërisë, përkatësisht tirazhit është i ngjashëm me të.

E drejta për padi

Neni 23

(1) Nëse redaktori përgjegjës i emetuesit të medias nuk e publikon korrigjimin në mënyrë dhe në afate të përcaktuara me nenin 19 të këtij ligji, personi i interesuar ka të drejtë të ngritet padi kundër redaktorit përgjegjës para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga kalimi i afatit për publikimin e korrigjimit, përkatësisht nga dita kur korrigjimi nuk është publikuar ose është publikuar në mënyrë që nuk është në pajtim me këtë ligj.

(2) Kontestet gjyqësore lidhur me publikimin e korrigjimit zgjidhen me procedurë urgjente.

(3) Redaktori përgjegjës obligohet që gjatë publikimit të korrigjimit pas mbarimit të procedurës gjyqësore të theksojë se publikimi kryhet në bazë të aktgjykimit të plotfuqishëm gjyqësor e me këtë rast obligohet që ta citojë aktgjykim e kumtuar.

Ndërrimi i redaktorit përgjegjës pas parashtimit të padisë

Neni 24

Nëse pas parashtimit të padisë për publikim të korrigjimit ndërrohet redaktori përgjegjës i emetuesit të medias, paditësi mundet deri në fund të seancës kryesore ta ndryshojet kërkesën e padisë dhe në vend të të paditur paraprak ta paditë redaktorin e ri përgjegjës. Për këtë ndryshim të kërkesës së padisë nuk nevojitet pëlqim nga i padituri paraprak, as nga redaktori i ri përgjegjës.

E drejta për publikim të informatave të lidhura me procedura gjyqësore

Neni 25

(1) Secili person juridik apo fizik i përmendur në përbajtje të medias se kundër tij është parashtuar kallëzim penal ose është ngritur procedurë hetimore apo penale ka të drejtë që në afat prej tre muajsh nga marrja e vendimit për hedhje poshtë të kallëzimit penal, miratimit të aktvendimit të plotfuqishëm me të cilin ndërpritet procedura hetimore apo penale ose është miratuar aktgjykim lirues i plotfuqishëm, të kërkojë nga redaktori përgjegjës që ta publikojë informatën për këtë.

(2) Në publikimin e informatës nga paragrafi (1) i këtij nenii, në mënyrë përkatëse zbatojen dispozitat e këtij ligji që kanë të bëjnë me procedurën për realizimin e kërkesës për korrigjim.

E drejta për përgjigje të informatës së publikuar

Neni 26

(1) Personi fizik ose juridik ka të drejtë të paraqesë kërkesë te emetuesi i medias përkatësisht te redaktori përgjegjës i emetuesit të medias, që pa kompensim ta publikojë përgjigjen e tij të informatës së publikuar, nëse personi fizik ose juridik ka lidhje me faktet e paraqitura të publikuara në informatë ose nëse ka interes legitim.

(2) Përgjigja nga paragrafi (1) i këtij nenii, përban teksten apo porosi të natyrës së njëjtë dhe me gjatësi të njëjtë si informata e publikuar. Me përgjigje thelbësisht mohohen ose thelbësisht plotësohen të dhënat e kontestueshme përfaktet dhe të dhënat në informatën e publikuar.

Mënyra e publikimit të përgjigjes

Neni 27

(1) Përgjigja e informatës së publikuar doemos duhet të publikohet pa ndryshim ose plotësim me përashtim të gabimeve drejtshkrimore.

(2) Redaktori përgjegjës ka të drejtë që nga parashtresi i kërkesës për publikim të përgjigjes së informatës së publikuar, para publikimit të kërkojë shkurtim të përgjigjes.

(3) Në të drejtën e përgjigjes zbatojen dispozitat e nenit 19 të këtij ligji.

(4) Redaktori përgjegjës mund të refuzojë ta publikojë përgjigjen në rastin kur informata e publikuar është pjesë e informatës së besueshme nga seanca publike të organeve shtetërore dhe gjykatave.

(5) Redaktori përgjegjës mund të refuzojë ta publikoje përgjigjen edhe në rastin kur në përgjigje theksohen të dhëna ose konstatime dukshëm të pasakta, si dhe të dhëna tjera të cilat me siguri janë të papërshtatshme për dëshmim.

(6) Nëse redaktori përgjegjës konsideron se vetëm disa nga të dhënat ose konstatimet janë të pasakta apo të papërshtatshme për dëshmim, ai nuk guxon të refuzojë ta publikoje përgjigjen pa e ftuar paraprakisht parashtruesin e kërkesës për përgjigje që t'i përjashtojë nga përgjigja ato të dhëna dhe pohime.

E drejta për padit

Neni 28

Dispozitat e nenit 23 të këtij ligji që kanë të bëjnë me të drejtën e padisë, në mënyrë përkatëse zbatohen edhe në rastin kur redaktori përgjegjës i emetuesit të medies nuk e publikon përgjigjen e informatës së publikuar.

Mbikëqyrja

Neni 29

(1) Trupi kompetent rregullator kryen ekskluzivisht mbikëqyrje administrative të plotësimit të obligimeve të përcaktuara në nenet 6, 7, 8, 10, 14 dhe 15 të këtij ligji, sipas Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

(2) Masat që trupi kompetent rregullator mund t'i marrë, e të cilat janë të përcaktuara në Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në mënyrë përkatëse zbatohen edhe në rast të shkeljes së dispozitave të këtij ligji.

Dispozita ndëshkuese

Neni 30

(1) Gjobë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:

1) media e shtypur me përmbytje pornografike nuk siguron mbrojtjen e personave të mitur në mënyrë të përcaktuar në nenin 6 paragrafi (1) të këtij ligji;

2) emetuesi i publikimit elektronik nuk siguron mbrojtjen e personave të mitur në mënyrë të përcaktuar në nenin 6 paragrafi (2) të këtij ligji;

3) nuk emëron redaktor përgjegjës (neni 8 paragrafi (1));

4) nuk i publikon të dhënat në pajtim me nenin 14 të këtij ligji;

5) nuk i dorëzon të dhënat në afat dhe mënyrë të përcaktuar në nenin 15 paragrafi (1) ose nuk i publikon të njëjtat në pajtim me nenin 15 paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji dhe

6) nuk dorëzon raport me shkrim në mënyrë dhe në afat në pajtim me nenin 15 paragrafi (5) të këtij ligji.

(2) Gjobë në shumë prej 500 deri në 2 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik dhe tregtarit individ për kundërvajtjen e kryer nga paragrafi (1) i këtij nenit.

Neni 31

(1) Gjobë në shumë prej 1 500 deri në 3 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:

1) nuk publikon kumtime ose deklarata zyrtare nga organe dhe trupa kompetentë shtetërorë në pajtim me nenit 7 paragrafi (1) të këtij ligji;

2) nuk e miraton aktin e përgjithshëm ose nuk e bën publikisht të arritshëm (neni 10 paragrafët (1) dhe (2));

3) nuk dorëzon ekzemplar nga çdo numër i botuar në shtyp në Bibliotekën Nacionale dhe Universitare të Republikës së Maqedonisë (neni 15 paragrafi (7));

4) nuk kryen publikim të korrigimit në pajtim me nenin 18 të këtij ligji;

5) nuk e kryen publikimin e korrigimit në mënyrë dhe kushte të përcaktuara me nenin 19 të këtij ligji;

6) personit të interesuar nuk i siguron kopje të informatës së publikuar, në pajtim me nenin 20 paragrafi (1) të këtij ligji;

7) nuk e publikon informatën e kërkuar në pajtim me nenin 25 të këtij ligji dhe

8) nuk e publikon përgjigjen në mënyrë në pajtim me nenin 27 të këtij ligji.

(2) Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik dhe tregtarit individ për kundërvajtjen e kryer nga paragrafi (1) i këtij nenit.

Dispozita kalimtare

Neni 32

Emetuesit ekzistues të mediave të cilët janë persona juridikë, aktin e përgjithshëm nga nenit 10 paragrafi (1) të këtij ligji duhet ta miratojnë në afat prej nëntë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 33

Të dhënat nga nenit 5 paragrafi (5) të këtij ligji, për emetuesit ekzistues të medias së shtypur dhe për emetuesit ekzistues të publikimeve elektronike, Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë është i detyruar t'i dorëzojë te trupi kompetent rregullator në afat prej dy muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 34

Formularin nga nenit 15 paragrafi (1) të këtij ligji, trupi kompetent rregullator do ta miratojë në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Dispozita të fundit

Neni 35

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

4459.

Врз основа на член 66 став (2) од Законот за граѓански земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13) и член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13) министерот за транспорт и врски, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНата НА БАРАЊЕТО ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ВЕРСКИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ИЗГРАДБА НА ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ СО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ИЛИ УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за отуѓување на граѓански земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на верски заедници за изградба на верски објекти предвидени со урбанистички план или урбанистичко планска документација, како и потребната документација.

Член 2

Барањето за отуѓување на граѓански земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на верски заедници за изградба на верски објекти предвидени со урбанистички план или урбанистичко планска документација, се поднесува на образец „Барање за отуѓување на граѓански земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на верски заедници за изградба на верски објекти предвидени со урбанистички план или урбанистичко планска документација“ во А-4 формат, во бела боја.

Барањето од ставот (1) на овој член содржи: број, датум, наслов, назив и седиште на верската заедница, докази кои се поднесуваат, лице за контакт и потпис на подносителот на барањето.

Формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето од член 2 од овој правилник се поднесуваат следните докази:

- извод од урбанистички план или урбанистичка планска документација со дефинирана граѓанска парцела;
- геодетски елаборат за нумерички податоци со список на податоци за формирање на граѓанска парцела;
- имотен лист за граѓанското земјиште сопственост на Република Македонија, кој до денот на поднесувањето не е постар од 30 дена;
- согласност за изградба на верски објект на предметното граѓанско земјиште од страна на Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи;
- уверение за историски преглед на извршени затишувачи во Агенцијата за катастар на недвижностите за предметното граѓанско земјиште сопственост на Република Македонија за периодот од кога е востановен катастар на земјиште во катастарската општина, со идентификација на катастарска парцела и катастарска општина и
- доказ за регистрација на верската заедница согласно со закон.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за отуѓување на граѓанско земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на верски заедници за изградба на верски објекти предвидени со урбанистички план или урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ број 93/11).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-11891/1
13 декември 2013 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

Прилог

До: _____
Број: _____
Датум: _____

Б А Р А Њ Е

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на верски заедници за изградба на верски објекти предвидени со урбанистички план или урбанистичко планска документација

(назив на верската заедница)

(седиште на верската заедница)

Бараме да ни се отуѓи градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за изградба на верски објекти, кое претставува КП бр. _____ КО _____ со површина од _____ м², градежна парцела согласно урбанистички план/урбанистичко планска документација _____.

Кон барањето ги поднесуваме следните докази:

- извод од урбанистички план или урбанистичка планска документација со дефинирана градежна парцела;
- геодетски елаборат за нумерички податоци со список на податоци за формирање на градежна парцела;
- имотен лист за градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кој до денот на поднесувањето не е постар од 30 дена;
- согласност за изградба на верски објект на предметното градежно земјиште од страна на Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи;
- уверение за историски преглед на извршените запишувања во Агенцијата за катастар на недвижностите за предметното градежно земјиште сопственост на Република Македонија за периодот од кога е востановен катастар на земјиште во катастарската општина, со идентификација на катастарска парцела и катастарска општина и
- доказ за регистрација на верската заедница согласно со закон.

* Доказите од алинеите 1, 3, 5 и 6 сум согласен да се прибават од страна на Министерството за транспорт и врски по службена должност во висина утврдена со тарифник пропишан согласно со закон и при прибавувањето на истите сум согласен моите лични податоци да бидат употребени во постапката за остварување на правото за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на верски заедници за изградба на верски објекти предвидени со урбанистички план или урбанистичко планска документација.

ДА НЕ (заокружи)

Лице за контакт: _____ тел. _____

Подносител на барањето

4460.

Врз основа на член 67 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13) и член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13) министерот за транспорт и врски, донесе

ПРАВИЛНИК

**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА
ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ДИПЛОМАТСКО-
КОНЗУЛАРНИ ОБЈЕКТИ КАКО И ПОТРЕБНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на дипломатско – конзуларните претставништва за изградба на дипломатско – конзуларни објекти, како и потребната документација.

Член 2

Барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на дипломатско – конзуларните претставништва за изградба на дипломатско – конзуларни објекти, се поднесува на образец „Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на дипломатско – конзуларните претставништва за изградба на дипломатско – конзуларни објекти“ во А-4 формат, во бела боја.

Барањето од ставот (1) на овој член содржи: број, датум, наслов, назив и седиште на дипломатско – конзуларното претставништво, докази кои се поднесуваат, лице за контакт и потпис на подносителот на барањето.

Формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето од член 2 од овој правилник се поднесуваат следните докази:

- извод од урбанистички план или урбанистичка планска документација со дефинирана градежна парцела;

- геодетски елаборат за нумерички податоци со список на податоци за формирање на градежна парцела;

- имотен лист за градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кој до денот на поднесувањето не е постар од 30 дена;

- уверение за историски преглед на извршените запишувања во Агенцијата за катастар на недвижностите за предметното градежно земјиште сопственост на Република Македонија за периодот од кога е востановен катастар на земјиште во катастарската општина, со идентификација на катастарска парцела и катастарска општина и

- мислење од Министерството за надворешни работи.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на дипломатско – конзуларните претставништва за изградба на дипломатско – конзуларни објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 93/11).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-11893/1

13 декември 2013 година

Скопје

Министер

за транспорт и врски,

Миле Јанакиески, с.р.

До: _____

Прилог

Број: _____
Датум: _____

БАРАЊЕ

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на дипломатско – конзуларните претставништва за изградба на дипломатско – конзуларни објекти

(назив на дипломатско – конзуларното претставништво)

(седиште на дипломатско – конзуларното претставништво)

Бараме да ни се отуѓи градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на дипломатско – конзуларните претставништва за изградба на дипломатско – конзуларни објекти, кое претставува КП бр. _____ КО _____ со површина од _____ м², градежна парцела согласно урбанистички план/урбанистичко планска документација _____.

Кон барањето ги поднесуваме следните докази:

- извод од урбанистички план или урбанистичка планска документација со дефинирана градежна парцела;
- геодетски елаборат за нумерички податоци со список на податоци за формирање на градежна парцела;
- имотен лист за градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кој до денот на поднесувањето не е постар од 30 дена;
- уверение за историски преглед на извршените запишувања во Агенцијата за катастар на недвижностите за предметното градежно земјиште сопственост на Република Македонија за периодот од кога е востановен катастар на земјиште во катастарската општина, со идентификација на катастарска парцела и катастарска општина и
- мислење од Министерството за надворешни работи.

* Доказите од алинеите 1, 3 и 4 сум согласен да се прибават од страна на Министерството за транспорт и врски по службена должност во висина утврдена со тарифник пропишан согласно со закон и при прибавувањето на истите сум согласен моите лични податоци да бидат употребени во постапката за остварување на правото за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на дипломатско – конзуларните претставништва за изградба на дипломатско – конзуларни објекти.

ДА НЕ (заокружи)

Лице за контакт: _____ тел. _____

Подносител на барањето

4461.

Врз основа на член 69 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13) и член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13) министерот за транспорт и врски, донесе

ПРАВИЛНИК

**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУГИТЕ
СОПСТВЕНИЦИ НА ОБЈЕКТИ ИЛИ ПОСЕБНИ
ДЕЛОВИ ОД ОБЈЕКТИ ИЗГРАДЕНИ СО ГРА-
ДЕЖНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИ-
ДЕНТИРАНИ ВО ЈАВНАТА КНИГА НА НЕД-
ВИЖНОСТИ КОИ НЕ ПОСЕДУВААТ АКТ ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ КАКО И ПОТРЕБНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на другите сопственици на објекти или посебни делови од објекти изградени со градежно-техничка документација и евидентирани во јавната книга на недвижности кои не поседуваат акт за доделување на правото на користење на градежно земјиште, како и потребната документација.

Член 2

Барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на другите сопственици на објекти или посебни делови од објекти изградени со градежно-техничка документација и евидентирани во јавната книга на недвижности кои не поседуваат акт за доделување на правото на користење на градежно земјиште, се поднесува на образец „Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на другите сопственици на објекти или посебни делови од објекти изградени со градежно-техничка документација и евидентирани во јавната книга на недвижности кои не поседуваат акт за доделување на правото на користење на градежно земјиште“ во А-4 формат, во бела боја.

Барањето од ставот (1) на овој член содржи: број, датум, наслов, назив на правното лице, односно име и презиме на физичкото лице и седиште на правното

лице, односно адреса на физичкото лице, докази кои се поднесуваат, лице за контакт и потпис на подносителот на барањето.

Формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето од член 2 од овој правилник се поднесуваат следните докази:

- извод од урбанистички план или урбанистичка планска документација со дефинирана градежна парцела;

- геодетски елаборат за нумерички податоци со список на податоци за формирање на градежна парцела;

- имотен лист кој до денот на поднесувањето не е постар од 30 дена, со запишано право на сопственост на објектот или посебниот дел од објектот на подносителот на барањето;

- имотен лист за градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кој до денот на поднесувањето не е постар од 30 дена;

- уверение за историски преглед на извршените запишувања во Агенцијата за катастар на недвижностите за предметното градежно земјиште сопственост на Република Македонија за периодот од кога е востановен катастар на земјиште во катастарската општина, со идентификација на катастарска парцела и катастарска општина и

- доказ за регистрација доколку подносителот на барањето е правно лице, односно фотокопија од лична карта или патна исправа ако подносител на барањето е физичко лице.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на другите сопственици на објекти или посебни делови од објекти изградени со градежно-техничка документација и евидентирани во јавната книга на недвижности кои не поседуваат акт за доделување на правото на користење на градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 93/11).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-11897/1
13 декември 2013 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

Прилог

До: _____

Број: _____

Датум: _____

Б А Р А Њ Е

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на другите сопственици на објекти или посебни делови од објекти изградени со градежно-техничка документација и евидентирани во јавната книга на недвижности кои не поседуваат акт за доделување на правото на користење на градежно земјиште

(назив на правното лице, односно име и презиме на физичкото лице)

(седиште на правното лице, односно адреса на физичкото лице)

Бараме да ни се отуѓи градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на другите сопственици на објекти или посебни делови од објекти изградени со градежно-техничка документација и евидентирани во јавната книга на недвижности кои не поседуваат акт за доделување на правото на користење на градежно земјиште, кое претставува КП бр. _____ КО _____ со површина од _____ м², градежна парцела согласно урбанистички план/урбанистичко планска документација _____.

Кон барањето ги поднесувам/ме следните докази:

- извод од урбанистички план или урбанистичка планска документација со дефинирана градежна парцела;
- геодетски елаборат за нумерички податоци со список на податоци за формирање на градежна парцела;
- имотен лист кој до денот на поднесувањето не е постар од 30 дена, со запишано право на сопственост на објектот или посебниот дел од објектот на подносителот на барањето;
- имотен лист за градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кој до денот на поднесувањето не е постар од 30 дена;

- уверение за историски преглед на извршените запишувања во Агенцијата за катастар на недвижностите за предметното градежно земјиште сопственост на Република Македонија за периодот од кога е востановен катастар на земјиште во катастарската општина, со идентификација на катастарска парцела и катастарска општина и

- доказ за регистрација доколку подносителот на барањето е правно лице, односно фотокопија од лична карта или патна исправа ако подносител на барањето е физичко лице.

* Доказите од алинеите 1, 3, 4, 5 и 6 сум согласен да се прибават од страна на Министерството за транспорт и врски по службена должност во висина утврдена со тарифник пропишан согласно со закон и при прибавувањето на истите сум согласен моите лични податоци да бидат употребени во постапката за остварување на правото за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на другите сопственици на објекти или посебни делови од објекти изградени со градежно-техничка документација и евидентирани во јавната книга на недвижности кои не поседуваат акт за доделување на правото на користење на градежно земјиште. ДА НЕ (заокружи)

Лице за контакт: _____ тел. _____

Подносител на барањето

4462.

Врз основа на член 71 став (4) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13) и член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13) министерот за транспорт и врски, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НАМЕНЕТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ
ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС КАКО И ПОТРЕБНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба наменето за изградба на објекти од јавен интерес, како и потребната документација.

Член 2

Барањето за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба наменето за изградба на објекти од јавен интерес, се поднесува на образец „Барање за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба наменето за изградба на објекти од јавен интерес“ во А-4 формат, во бела боја.

Барањето од ставот (1) на овој член содржи: број, датум, наслов, назив на правното лице, односно име и презиме на физичкото лице и седиште на правното лице, односно адреса на физичкото лице, докази кои се поднесуваат, лице за контакт и потпис на подносителот на барањето.

Формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето од член 2 од овој правилник се поднесуваат следните докази:

- извод од урбанистички план или урбанистичка планска документација со дефинирана градежна парцела, односно проект за инфраструктура со утврдена површина за градење;

- геодетски елаборат за нумерички податоци со список на податоци за формирање на градежна парцела, односно површина за градење утврдена со проект за инфраструктура;

- имотен лист за градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кој до денот на поднесувањето не е постар од 30 дена;

- уверение за историски преглед на извршените запишувања во Агенцијата за катастар на недвижностите за предметното градежно земјиште сопственост на Република Македонија за периодот од кога е востановен катастар на земјиште во катастарската општина, со идентификација на катастарска парцела и катастарска општина и

- доказ за регистрација доколку подносителот на барањето е правно лице, односно фотокопија од лична карта или патна исправа ако подносител на барањето е физичко лице.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба наменето за изградба на објекти од јавен интерес („Службен весник на Република Македонија“ број 93/11).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-11901/1 13 декември 2013 година Скопје	Министер за транспорт и врски, Миле Јанакиески, с.п.
---	---

Прилог

До: _____

Број: _____
Датум: _____

Б А Р А Њ Е

за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република
Македонија со непосредна спогодба наменето за изградба на објекти од јавен интерес

(назив на правното лице, односно име и презиме на физичкото лице)

(седиште на правното лице, односно адреса на физичкото лице)

Бараме да ни се даде под долготраен закуп градежно земјиште сопственост на Република
Македонија со непосредна спогодба наменето за изградба на објекти од јавен интерес,
кој претставува КП бр. _____ КО _____ со
површина од _____ m², градежна парцела согласно урбанистички
план/урбанистичко планска документација _____.

Кон барањето ги поднесувам/ме следните докази:

- извод од урбанистички план или урбанистичка планска документација со дефинирана градежна парцела, односно проект за инфраструктура со утврдена површина за градење;
- геодетски елаборат за нумерички податоци со список на податоци за формирање на градежна парцела, односно површина за градење утврдена со проект за инфраструктура;
- имотен лист за градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кој до денот на поднесувањето не е постар од 30 дена;
- уверение за историски преглед на извршените запишувања во Агенцијата за катастар на недвижностите за предметното градежно земјиште сопственост на Република Македонија за периодот од кога е востановен катастар на земјиште во катастарската општина, со идентификација на катастарска парцела и катастарска општина и
- доказ за регистрација доколку подносителот на барањето е правно лице, односно фотокопија од лична карта или патна исправа ако подносител на барањето е физичко лице.

* Доказите од алинеите 1, 3, 4 и 5 сум согласен да се прибават од страна на Министерството за транспорт и врски по службена должност во висина утврдена со тарифник пропишан согласно со закон и при прибавувањето на истите сум согласен моите лични податоци да бидат употребени во постапката за остварување на правото за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба наменето за изградба на објекти од јавен интерес.
ДА НЕ (заокружи)

Лице за контакт: _____ тел. _____

Подносител на барањето

4463.

Врз основа на член 80 став (6) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/2, 25/13, 137/13 и 163/13) и член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13) министерот за транспорт и врски, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНата НА БАРАЊЕТО
ЗА ДАВАЊЕ ПОД КРАТКОТРАЕН ЗАКУП НА
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО НЕПОСРЕДНА
СПОГОДБА НА СОПСТВЕНИЦите НА УГОС-
ТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТ ПРЕД КОИ Е ПРЕДВИДЕНО
ПЛАЖА, КАКО И НА ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИ-
ЦА ЗА ПОТРЕБите ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДИ-
ЛИШТЕ КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за давање под краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на сопствениците на угостителски објект пред кое е предвидено плажа, како и на правни и физички лица за потребите за формирање на градилиште, како и потребната документација.

Член 2

Барањето за давање под краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на сопствениците на угостителски објект пред кое е предвидено плажа, како и на правни и физички лица за потребите за формирање на градилиште, се поднесува на образец „Барање за давање под краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на сопствениците на угостителски објект пред кое е предвидено плажа, како и на правни и физички лица за потребите за формирање на градилиште“ во А-4 формат, во бела боја.

Барањето од ставот (1) на овој член содржи: број, датум, наслов, назив на правното лице, односно име и презиме на физичкото лице и седиште на правното лице, односно адреса на физичкото лице, докази кои се поднесуваат, лице за контакт и потпис на подносителот на барањето.

Формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето од член 2 од овој правилник се поднесуваат следните докази:

- извод од урбанистички план или урбанистичка планска документација;
- урбанистичко техничка документација за уредување на плажа, односно проект за подготвителни работи за организирање на градилиште;
- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен врз основа на урбанистичко-техничка документација односно проект за подготвителни работи;
- доказ за сопственост на угостителскиот објект пред плажа, односно извод од урбанистичка планска документација за објектот за кој се врши организација на градилиште;
- имотен лист за градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кој до денот на поднесувањето не е постар од 30 дена и
- уверение за историски преглед на извршените запишувања во Агенцијата за катастар на недвижностите за предметното градежно земјиште сопственост на Република Македонија за периодот од кога е востановен катастар на земјиште во катастарската општина, со идентификација на катастарска парцела и катастарска општина.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за давање под краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на сопствениците на угостителски објект пред кое е предвидено плажа, како и на правни и физички лица за потребите за формирање на градилиште („Службен весник на Република Македонија“ број 93/11).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-11904/1
13 декември 2013 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

Прилог

До: _____

Број: _____

Датум: _____

Б А Р А Њ Е

за давање под краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на сопствениците на угостителски објект пред кое е предвидено плажа, како и на правни и физички лица за потребите за формирање на градилиште

(назив на правното лице, односно име и презиме на физичкото лице)

(седиште на правното лице, односно адреса на физичкото лице)

Бараме да ни се даде под краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на сопствениците на угостителски објект пред кое е предвидено плажа, како и на правни и физички лица за потребите за формирање на градилиште, кое претставува КП бр. _____ КО _____ со површина од _____ м², градежна парцела согласно урбанистички план/урбанистичко планска документација.

Кон барањето ги поднесувам/ме следните докази:

- извод од урбанистички план или урбанистичка планска документација;
- урбанистичко техничка документација за уредување на плажа, односно проект за подготвителни работи за организирање на градилиште;
- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен врз основа на урбанистичко-техничка документација односно проект за подготвителни работи;
- доказ за сопственост на угостителскиот објект пред плажа, односно извод од урбанистичка планска документација за објектот за кој се врши организација на градилиште;
- имотен лист за градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кој до денот на поднесувањето не е постар од 30 дена и

- уверение за историски преглед на извршените запишувача во Агенцијата за катастар на недвижностите за предметното градежно земјиште сопственост на Република Македонија за периодот од кога е востановен катастар на земјиште во катастарската општина, со идентификација на катастарска парцела и катастарска општина.

* Доказите од алинеите 1, 5 и 6 сум согласен да се прибават од страна на Министерството за транспорт и врски по службена должност во висина утврдена со тарифник пропишан согласно со закон и при прибавувањето на истите сум согласен моите лични податоци да бидат употребени во постапката за остварување на правото за давање под краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на сопствениците на угостителски објект пред кое е предвидено плажа, како и на правни и физички лица за потребите за формирање на градилиште.

ДА НЕ (заокружи)

Лице за контакт: _____ тел. _____

Подносител на барањето

4464.

Врз основа на член 251 став (5) од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13 и 163/13) министерот за транспорт и врски, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЈАВЕН ПРЕ-
ВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ВНАТРЕШНАТА, МЕЃУДР-
ЖАВНАТА И МЕЃУНАРОДНАТА ПЛОВИДБА И
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната документација.

Член 2

Барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници во внатрешната пловидба се поднесува, на образец „Барање за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба“ во А-4 формат, во бела боја.

Барањето од став (1) на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува, број и датум, назив - Барање за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници во внатрешната пловидба, назив на правното лице или име и презиме на физичкото лице подносител на барањето, седиште на правното лице или адреса на физичкото лице подносител на барањето, докази кои се поднесуваат со истото и потпис на барателот.

Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето од член 2 од овој правилник се приложува следната документација:

- решение од Централен Регистар на Република Македонија за регистрирана дејност – вршење превоз во внатрешната пловидба;

- доказ за сопственост на брод, чамец или скела (договор за купопродажба или фактура);

- сертификат за утврдена способност за пловидба на брод, чамец или скела, издадени од овластено здружение за класификација односно од Капетанијата на пристаништата и

- доказ дека бродот има соодветен број членови на екипаж со пропишана стручна подготовка (извод од пописот на екипаж за бродот), односно уверение за стекнатото завање за управувач на чамец.

Член 4

Барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници во меѓудржавната и меѓународната пловидба се поднесува, на образец „Барање за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници во меѓудржавната и меѓународната пловидба“ во А-4 формат, во бела боја.

Барањето од став (1) на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува, број и датум, назив - Барање за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници во меѓународната и меѓудржавната пловидба, назив на правното лице или име и презиме на физичкото лице подносител на барањето, седиште на правното лице или адреса на физичкото лице подносител на барањето, докази кои се поднесуваат со истото и потпис на барателот.

Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Кон барањето од член 4 од овој правилник се приложува следната документација:

- решение од Централен Регистар на Република Македонија за регистрирана дејност – вршење превоз во внатрешната пловидба;

- доказ за сопственост на брод (договор за купопродажба или фактура);

- сертификат за утврдена способност за пловидба на брод, издаден од овластено здружение за класификација и

- доказ дека бродот има соодветен број членови на екипаж со пропишана стручна подготовка (извод од пописот на екипаж за бродот).

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за јавен превоз на патници и стока во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/11).

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-11906/1
13 декември 2013 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

Прилог 1

До: _____
(назив на општината)

Број: _____
Датум: _____

Б А Р А Њ Е
за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници во внатрешната пловидба

_____ (назив на правното лице/ име и презиме на физичкото лице подносител на барањето)

_____ (седиште на правното лице/ адреса на физичкото лице подносител на барањето)

Барам да ми се издаде одобрение за вршење јавен превоз на патници во внатрешната пловидба на релација _____.

Кон барањето ги поднесувам следните докази:

- решение од Централен Регистар на Република Македонија за регистрирана дејност – вршење превоз во внатрешната пловидба;
- доказ за сопственост на брод, чамец или скела (договор за купопродажба или фактура);
- сертификат за утврдена способност за пловидба на брод, чамец или скела, издадени од овластено здружение за класификација односно од Капетанијата на пристаништата и
- доказ дека бродот има соодветен број членови на екипаж со пропишана стручна подготвока (извод од пописот на екипаж за бродот), односно уверение за стекнато завање за управување на чамец.

* Доказот од алинеја 1 согласен сум да го прибави општината по службена должност во висина утврдена со тарифник пропишан согласно со закон и при прибавувањето на истиот согласен сум моите лични податоци да бидат употребени во постапката за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници во внатрешната пловидба.

ДА НЕ (заокружи)

Подносител на барањето

Прилог 2

До: МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ – СКОПЈЕ

Број: _____
Датум: _____

Б А Р А Њ Е

за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници во меѓудржавната и
меѓународната пловидба

(назив на правното лице/ име и презиме на физичкото лице подносител на барањето)

(сediште на правното лице/ адреса на физичкото лице подносител на барањето)

Барам да ми се издаде одобрение за вршење јавен превоз на патници во меѓудржавната и
меѓународната пловидба на релација _____.

Кон барањето ги поднесувам следните докази:

- решение од Централен Регистар на Република Македонија за регистрирана дејност –
вршење превоз во внатрешната пловидба;
- доказ за сопственост на брод (договор за купопродажба или фактура);
- сертификат за утврдена способност за пловидба на брод издадени од овластено
здржание за класификација и
- доказ дека бродот има соодветен број членови на екипаж со пропишана стручна
подготовка (извод од пописот на екипаж за бродот).

* Доказот од алинеја 1 согласен сум да го прибави Министерството за транспорт и врски по
службена должност во висина утврдена со тарифник пропишан согласно со закон и при
прибавувањето на истиот согласен сум моите лични податоци да бидат употребени во постапката
за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници во меѓудржавната и
меѓународната пловидба.

ДА НЕ (заокружи)

Подносител на барањето

4465.

Врз основа на член 259-б став (5) од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13 и 163/13) министерот за транспорт и врски, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЈАВЕН ПРЕ-
ВОЗ НА СТОКА ВО ВНАТРЕШНАТА, МЕЃУДР-
ЖАВНАТА И МЕЃУНАРОДНАТА ПЛОВИДБА И
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КАКО И ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА
ОДОБРЕНИЕТО**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на стока во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба, како и формата и содржината на образецот на одобрението.

Член 2

Барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на стока во внатрешната пловидба се поднесува, на образец „Барање за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на стока во внатрешната пловидба“ во А-4 формат, во бела боја.

Барањето од став (1) на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува, број и датум, назив - Барање за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на стока во внатрешната пловидба, назив на правното лице или име и презиме на физичкото лице подносител на барањето, седиште на правното лице или адреса на физичкото лице подносител на барањето, докази кои се поднесуваат со истото и потпис на барателот.

Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето од член 2 од овој правилник се приложува следната документација:

- решение од Централен Регистар на Република Македонија за регистрирана дејност – вршење превоз на стоки во внатрешната пловидба;
- доказ за сопственост на брод, чамец или скела (договор за купопродажба или фактура);
- сертификат за утврдена способност за пловидба на брод, чамец или скела, издадени од овластено здружение за класификација односно од Капетанијата на пристаништата и
- доказ за стекнато соодветно завање за управување со пловниот објект;
- доказ за професионална компетентност на управителот, односно одговорното лице за превоз (сертификат);
- доказ за добар углед на правното или физичко лице и одговорното лице во правното лице (потврда издадена од надлежен суд дека не е во сила правосилна судска пресуда изречена за кривично дело против имотот, стопанството и безбедноста во јавниот сообраќај во внатрешните води и за други казниви дела за кои е предвидена затворска казна подолга од шест месеци) и
- доказ за солидна финансиска состојба на правното или физичко лице (потврда за намирени обврски по сите основи на јавни давачки спрема државата во последните шест месеци).

Член 4

Барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на стока во меѓудржавната и меѓународната пловидба се поднесува, на образец „Барање за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на стока во меѓудржавната и меѓународната пловидба“ во А-4 формат, во бела боја.

Барањето од став (1) на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува, број и датум, назив - Барање за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на стока

ка во меѓудржавната и меѓународната пловидба, назив на правното лице или име и презиме на физичкото лице подносител на барањето, седиште на правното лице или адреса на физичкото лице подносител на барањето, докази кои се поднесуваат со истото и потпис на барателот.

Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Кон барањето од член 4 од овој правилник се приложува следната документација:

- решение од Централен Регистар на Република Македонија за регистрирана дејност – вршење превоз на стоки во внатрешната пловидба;
- доказ за сопственост на брод (договор за купопродажба или фактура);
- сертификат за утврдена способност за пловидба на брод, издаден од овластено здружение за класификација;
- доказ за стекнато соодветно завање за управување со пловниот објект;
- доказ за професионална компетентност на управителот, односно одговорното лице за превоз (сертификат);
- доказ за добар углед на правното или физичко лице и одговорното лице во правното лице (потврда издадена од надлежен суд дека не е во сила правосилна судска пресуда изречена за кривично дело против имотот, стопанството и безбедноста во јавниот сообраќај во внатрешните води и за други казниви дела за кои е предвидена затворска казна подолга од шест месеци) и
- доказ за солидна финансиска состојба на правното или физичко лице (потврда за намирени обврски по сите основи на јавни давачки спрема државата во последните шест месеци).

Член 6

Одобрението за вршење на јавен превоз на стока во внатрешната пловидба се издава на образец „Одобрение за вршење на јавен превоз на стока во внатрешната пловидба“ во А-4 формат, во бела боја.

Одобрението од став (1) на овој член содржи: грб на Република Македонија, назив – Министерство за транспорт и врски, назив - Одобрение за вршење на јавен превоз на стока во внатрешната пловидба, назив на правното лице или име и презиме на физичкото лице на кое се издава, седиште на правното лице или адреса на физичкото лице на кое се издава, број и датум на издавање, потпис и печат на органот кој го издава.

Формата и содржината на одобрението од став (1) на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

Одобрението за вршење на јавен превоз на стока во меѓудржавната и меѓународната пловидба се издава на образец „Одобрение за вршење на јавен превоз на стока во меѓудржавната и меѓународната пловидба“ во А-4 формат, во бела боја.

Одобрението од став (1) на овој член содржи: грб на Република Македонија, назив – Министерство за транспорт и врски, назив - Одобрение за вршење на јавен превоз на стока во меѓудржавната и меѓународната пловидба, назив на правното лице или име и презиме на физичкото лице на кое се издава, седиште на правното лице или адреса на физичкото лице на кое се издава, број и датум на издавање, потпис и печат на органот кој го издава.

Формата и содржината на одобрението од став (1) на овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-11908/1
13 декември 2013 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

Прилог 1

До: _____
(назив на општината)

Број: _____
Датум: _____

Б А Р А Њ Е
за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на стока во внатрешната пловидба

(назив на правното лице/ име и презиме на физичкото лице подносител на барањето)

(седиште на правното лице/ адреса на физичкото лице подносител на барањето)

Барам да ми се издаде одобрение за вршење јавен превоз на стока во внатрешната пловидба на релација _____.

Кон барањето ги поднесувам следните докази:

- решение од Централен Регистар на Република Македонија за регистрирана дејност – вршење превоз на стоки во внатрешната пловидба;
- доказ за сопственост на брод, чамец или скела (договор за купопродажба или фактура);
- сертификат за утврдена способност за пловидба на брод, чамец или скела, издадени од овластено здружение за класификација односно од Капетанијата на пристаништата и
 - доказ за стекнато соодветно заявче за управување со пловниот објект;
 - доказ за професионална компетентност на управителот, односно одговорното лице за превоз (сертификат);
 - доказ за добар углед на правното или физичко лице и одговорното лице во правното лице (потврда издадена од надлежен суд дека не е во сила правосилна судска пресуда изречена за кривично дело против имотот, стопанството и безбедноста во јавниот сообраќај во внатрешните води и за други казниви дела за кои е предвидена затворска казна подолга од шест месеци) и
 - доказ за солидна финансиска состојба на правното или физичко лице (потврда за намирени обврски по сите основи на јавни давачки спрема државата во последните шест месеци).

* Доказите од алинеја 1, 6 и 7 согласен сум да ги прибави општината по службена должност во висина утврдена со тарифник пропишан согласно со закон и при прибавувањето на истите согласен сум моите лични податоци да бидат употребени во постапката за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на стока во внатрешната пловидба.

ДА НЕ (заокружи)

Подносител на барањето

Прилог 2

До: МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ – СКОПЈЕ

Број: _____
Датум: _____

Б А Р А Њ Е

за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на стока во меѓудржавната и
меѓународната пловидба

(назив на правното лице/ име и презиме на физичкото лице подносител на барањето)

(седиште на правното лице/ адреса на физичкото лице подносител на барањето)

Барам да ми се издаде одобрение за вршење јавен превоз на патници во
меѓудржавната и меѓународната пловидба на релација _____.

Кон барањето ги поднесувам следните докази:

- решение од Централен Регистар на Република Македонија за регистрирана дејност – вршење превоз на стоки во внатрешната пловидба;
- доказ за сопственост на брод (договор за купопродажба или фактура);
- сертификат за утврдена способност за пловидба на брод, издаден од овластено здружение за класификација;
- доказ за стекнато соодветно заявче за управување со пловниот објект;
- доказ за професионална компетентност на управителот, односно одговорното лице за превоз (сертификат);
- доказ за добар углед на правното или физичко лице и одговорното лице во правното лице (потврда издадена од надлежен суд дека не е во сила правосилна судска пресуда изречена за кривично дело против имотот, стопанството и безбедноста во јавниот сообраќај во внатрешните води и за други казниви дела за кои е предвидена затворска казна подолга од шест месеци) и
- доказ за солидна финансиска состојба на правното или физичко лице (потврда за намирени обврски по сите основи на јавни давачки спрема државата во последните шест месеци).

* Доказите од алинеја 1, 6 и 7 согласен сум да ги прибави Министерството за транспорт и врски по службена должност во висина утврдена со тарифник пропишан согласно со закон и при прибавувањето на истите согласен сум моите лични податоци да бидат употребени во постапката за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на стока во меѓудржавната и меѓународната пловидба.

ДА НЕ (заокружи)

Подносител на барањето

Прилог 3

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ****ОДОБРЕНИЕ
за вршење на јавен превоз на стока во внатрешната пловидба**

На _____
(назив на правното лице/ име и презиме на физичкото лице на кое се издава)

(седиште на правното лице/ адреса на физичкото лице на кое се издава)

Му се издава одобрение за вршење на јавен превоз на стока во внатрешната пловидба.

Број _____
Датум _____

МИНИСТЕР
М.П. _____

Прилог 4



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

**ОДОБРЕНИЕ
за вршење на јавен превоз на стока во меѓудржавната и меѓународната пловидба**

На _____
(назив на правното лице/ име и презиме на физичкото лице на кое се издава)

(седиште на правното лице/ адреса на физичкото лице на кое се издава)

Му се издава одобрение за вршење на јавен превоз на стока во меѓудржавната и
меѓународната пловидба.

Број _____
Датум _____

МИНИСТЕР
М.П. _____

4466.

Врз основа на член 60 став (10) од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13 и 163/13) министерот за транспорт и врски, донесе

ПРАВИЛНИК**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПЛИВАЧКИ ОБЈЕКТ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект и потребната документација.

Член 2

Барањето за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект се поднесува, на образец „Барање за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект“ во А-4 формат, во бела боја.

Барањето од став (1) на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува, број и датум, назив - Барање за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект, назив на правното лице или име и презиме на физичкото лице подносител на барањето, седиште на правното лице или адреса на физичкото лице подносител на барањето, докази кои се поднесуваат со истото и потпис на барателот.

Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето од член 2 од овој правилник се приложува следната документација:

- доказ за сопственост на пливачки објект (договор за купопродажба или фактура);
- решение од Централен Регистар на Република Македонија за регистрирана дејност и
- сертификат за утврдена способност на пливачкиот објект, издаден од овластено здружение за класификација .

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект и потребната документација („Службен весник на Република Македонија“ број 75/11).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-11910/1

13 декември 2013 година

Скопје

Министер

за транспорт и врски,

Миле Јанакиески, с.р.

Прилог

До: _____

(назив на општината)

Број: _____

Датум: _____

Б А Р А Њ Е
за издавање на одобрение за поставување на плувачки објект

(назив на правното лице/ име и презиме на физичкото лице подносител на барањето)

(седиште на правното лице/ адреса на физичкото лице подносител на барањето)

Барам да ми се издаде одобрение за поставување на плувачки објект .

Кон барањето ги поднесувам следните документи:

- доказ за сопственост на плувачки објект (договор за купопродажба или фактура);
- решение од Централен Регистар на Република Македонија за регистрирана дејност и
- сертификат за утврдена способност на плувачкиот објект, издаден од овластено здружение за класификација .

* Доказот од алинеја 2 согласен сум да го прибави општината по службена должност во висина утврдена со тарифник пропишан согласно со закон и при прибавувањето на истиот согласен сум моите лични податоци да бидат употребени во постапката за издавање на одобрение за поставување на плувачки објект.

ДА НЕ (заокружи)

Подносител на барањето

4467.

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за автокампови ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/13) и член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/13), министерот за транспорт и врски донесе

ПРАВИЛНИК

**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА АВТОКАМП ПРЕДВИДЕН НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО И НА БАРАЊЕТО ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА АВТОКАМП ПРЕДВИДЕН НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА ПРАВНИ ИЛИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА
КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за категоризација на автокамп предвиден на градежно земјиште сопственост на Република Македонија како и на барањето за категоризација на автокамп предвиден на градежно земјиште сопственост на правни или физички лица, како и потребната документација.

Член 2

(1) Барањето за категоризација на автокамп предвиден на градежно земјиште сопственост на Република Македонија се поднесува на образец во А-4 формат со бела боја.

(2) Барањето од став (1) на овој член содржи:

- назив и седиште на органот до кого се поднесува;
- име и презиме на физичкото лице или назив на правното лице;
- адреса на физичкото лице или седиште на правното лице;
- датум и место на поднесување на барањето и
- име и презиме и потпис на барателот.

(3) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Кон барањето за категоризација на автокамп предвиден на градежно земјиште сопственост на Република Македонија се приложуваат следните докази:

- 1) извод од Централен регистар на Република Македонија;
- 2) назив и седиште на автокампот;
- 3) информација за услугите кои ќе бидат предмет на работење на автокампот;
- 4) копија од пријавата за исполнетост на условите за работа на автокампот и започнување со работа, која е доставена до Државниот пазарен инспекторат;
- 5) податоци и докази за раководителите и другите вработени (свидетелство/диплома/уверение за соодветно образование и сертификат/уверение за познавање на странски јазик);
- 6) одобрен план за уредување на просторот за кампирање согласно Законот за автокампови;

7) договор за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија наменето за автокамп.

Член 4

(1) Барањето за категоризација на автокамп предвиден на градежно земјиште сопственост на правни и физички лица се поднесува на образец во А-4 формат со бела боја.

(2) Барањето од став (1) на овој член содржи:

- назив и седиште на органот до кого се поднесува;
- име и презиме на физичкото лице или назив на правното лице;
- адреса на физичкото лице или седиште на правното лице;
- датум и место на поднесување на барањето и
- име и презиме и потпис на барателот.

(3) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

(1) Кон барањето за категоризација на автокамп предвиден на градежно земјиште сопственост на правни или физички лица се приложуваат следните докази:

- 1) извод од Централен регистар на Република Македонија;
- 2) назив и седиште на автокампот;
- 3) информација за услугите кои ќе бидат предмет на работење на автокампот;
- 4) копија од пријавата за исполнетост на условите за работа на автокампот и започнување со работа, која е доставена до Државниот пазарен инспекторат;
- 5) податоци и докази за раководителите и другите вработени (свидетелство/диплома/уверение за соодветно образование и сертификат/уверение за познавање на странски јазик);
- 6) одобрен план за уредување на просторот за кампирање согласно Законот за автокампови;
- 7) одлука за давање на согласност за основање на автокамп донесена од Владата на Република Македонија;
- 8) предлог на категорија на автокампот;
- 9) извод од урбанистичко-планска документација со која е предвиден автокамп;
- 10) геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште со имотен лист со утврдено право на сопственост или право на закуп на градежното земјиште.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за категоризација на автокамп ("Службен весник на Република Македонија" број 107/13).

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-11912/1
13 декември 2013 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

Прилог 1**До Агенција за промоција и поддршка на туризмот - Скопје****БАРАЊЕ**
за категоризација на автокамп предвиден на градежно земјиште сопственост
на Република Македонија**Од****(име и презиме на физичко лице или назив на правно лице)****(адреса на физичко лице или седиште на право лице)****Кон барањето приложувам :**

- 1) извод од Централен регистар на Република Македонија;
- 2) назив и седиште на автокампот;
- 3) информација за услугите кои ќе бидат предмет на работење на автокампот;
- 4) копија од пријавата за исполнетост на условите за работа на автокампот и започнување со работа, која е доставена до Државниот пазарен инспекторат;
- 5) податоци и докази за раководителите и другите вработени (свидетелство/диплома/уверение за соодветно образование и сертификат/уверение за познавање на странски јазик);
- 6) одобрен план за уредување на просторот за кампирање согласно Законот за автокампови;
- 7) договор за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија наменето за автокамп.

*Доказите од точки 1), 2), 6) и 7) Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот може да ги прибави по службена должност, по претходна согласност на подносителот личните податоци да бидат употребени во постапката за категоризација на автокамп предвиден на градежно земјиште сопственост на Република Македонија за што се плаќа соодветен надоместок во висина утврдена во тарифник во име и за сметка на институцијата од кој е прибавен.

1. Согласен
2. Не согласен

Датум и место на поднесување**Барател**
(име и презиме и потпис)

Прилог 2

До Агенција за промоција и поддршка на туризмот - Скопје

Б А Р А Њ Е
**за категоризација на автокамп предвиден на градежно земјиште сопственост
 на правни или физички лица**

Од

(име и презиме на физичко лице или назив на правно лице)

(адреса на физичко лице или седиште на право лице)

Кон барањето приложувам :

- 1) извод од Централен регистар на Република Македонија;
- 2) назив и седиште на автокампот;
- 3) информација за услугите кои ќе бидат предмет на работење на автокампот;
- 4) копија од пријавата за исполнетост на условите за работа на автокампот и започнување со работа, која е доставена до Државниот пазарен инспекторат;
- 5) податоци и докази за раководителите и другите вработени (свидетелство/диплома/уверение за соодветно образование и сертификат/уверение за познавање на странски јазик);
- 6) одобрен план за уредување на просторот за кампирање согласно Законот за автокампови;
- 7) одлука за давање на согласност за основање на автокамп донесена од Владата на Република Македонија;
- 8) предлог на категорија на автокампот;
- 9) извод од урбанистичко-планска документација со која е предвиден автокамп;
- 10) геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште со имотен лист со утврдено право на сопственост или право на закуп на градежното земјиште.

*Доказите од точки 1), 2), 6), 7), 8) и 9) Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот може да ги прибави по службена должност, по претходна согласност на подносителот личните податоци да бидат употребени во постапката за категоризација на автокамп предвиден на градежно земјиште сопственост на правни и физички лица за што се плаќа соодветен надоместок во висина утврдена во тарифник во име и за сметка на институцијата од кој е прибавен.

1. Согласен
2. Не согласен

Датум и место на поднесување

Барател
(име и презиме и потпис)

4468.

Врз основа на член 7 став (6) од Законот за јавна чистота ("Службен весник на Република Македонија" бр.111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12 и 163/13) и член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност ("Службен весник на Република Македонија" бр.79/13), министерот за транспорт и врски, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНата НА БАРАЊЕТО
ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ОДРЖУВАЊЕ
НА ЈАВНА ЧИСТОТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНата НА
ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ
НА ЈАВНА ЧИСТОТА, НАЧИНОТ НА ИЗДАВА-
ЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДРЖУ-
ВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА, ФОРМАТА И СОДРЖИНата НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИТЕ
ДОЗВОЛИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИС-
ТОТА, КАКО И НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО ВОДЕЊЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за одржување на јавна чистота и потребната документација, формата и содржината на образецот на дозволата за одржување на јавна чистота, начинот на издавање и одземање на дозволата за одржување на јавна чистота, формата и содржината на регистарот за издадените дозволи за одржување на јавната чистота, како и начинот на неговото водење.

Член 2

Барањето за добивање на дозвола за одржување на јавна чистота се поднесува на образец А4 во бела боја.

Барањето од став 1 на овој член содржи: назив и седиште на органот до кого се поднесува, назив и седиште на правното лице, име и презиме и потпис на подносиците на барањето и датум и место на поднесување на барањето.

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е се составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето се приложуваат следните докази:

- доказ за регистрирана дејност (ДРД образец) од Централен регистар на Република Македонија;
- доказ дека не е поведена стечајна постапка или постапка за ликвидација;

- доказ дека одговорното лице или член на органот на управување на правното лице не е правосилно осудено за кривично дело во јавните финансии, платниот промет и стопанството или кривични дела против работните односи, додека траат последиците од пресудата, или не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на дејност додека трае забраната;

- доказ за економската и финансиската способност издаден од Централниот регистар на Република Македонија;

- доказ дека е осигуран во осигурително друштво и дека е способен за надоместување на евентуална штета настаната по однос на одговорноста во вршењето на дејноста (полиса за осигурување);

- доказ дека има вработено најмалку пет лица кои задолжително се вакцинирани согласно со прописите за заштита од заразни болести (копија заверена на нотар од М1/2 образец и потврда за вакцинација) и

- копија од сообраќајната дозвола за регистрирано специјализирано возило за подигање на смет, ХТЗ опрема за вработените и неопходни технички средства за одржување на јавна чистота).

Член 4

Дозволата за одржување на јавна чистота се издава на образец во А4 формат во бела боја.

Образецот на дозволата од став 1 на овој член содржи: грб на Република Македонија, натпис „Република Македонија“, „Министерство за транспорт и врски“, број на дозволата, назив „Дозвола за одржување на јавна чистота“, назив и седиште на правното лице – подносиците на барањето, место и датум на издавање, место за печат и потпис на министерот.

Образецот на дозволата од став 1 на овој член е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Постапката за издавање на дозволата за одржување на јавната чистота започнува со поднесување на барање до органот на државната управа надлежен за работење од областа на комуналните работи.

Член 6

Дозволата за одржување на јавна чистота ќе му се одземе на правното лице доколку се утврди дека истото не исполнува некои од условите за нејзино издавање утврдени во Законот за јавна чистота.

Член 7

Доколку правното лице ја изгуби, му бидејќи украдена или оштетена дозволата, треба истата да ја огласи во "Службен весник на Република Македонија" како неважечка и по доставување на објавата за нејзино проглашување за неважечка му се издава нова.

Член 8

За издадените дозволи за одржување на јавната чистота органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи води Регистар за издадени дозволи за одржување на јавна чистота (во понатамошниот текст: Регистар) кој постојано се ажурира и објавува на веб страницата на органот.

Член 9

Регистарот се води во форма на книга со димензии 42x30 см, изработена од тврди корици и нумериирани внатрешни страни кои се меѓусебно поврзани во бела боја.

На предната страна од корицата на Регистар отпечатен е назив "РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА".

Внатрешните страни на Регистарот содржат: реден број, број и датум на поднесено барање, назив и седиште на правното лице, број на издадена дозвола, датум на издавање на дозволата и забелешка.

Формата и содржината на Регистарот се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 10

Регистарот се води во пишана форма а може да се води и во електронска форма.

Регистарот се води за секоја година посебно.

Член 11

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за одржување на јавна чистота, формата и содржината на образецот на дозволата за одржување на јавна чистота, начинот на издавање и одземање на дозволата за одржување на јавна чистота, формата и содржината на регистарот за издадените дозволи за одржување на јавната чистота, како и начинот на неговото водење ("Службен весник на Република Македонија" бр.133/12)."

Член 12

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-11914/1
13 декември 2013 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

ПРИЛОГ 1

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
СКОПЈЕ

Б А Р А Њ Е
за добивање на дозвола за одржување на јавна чистота

Од _____

(назив и седиште на правното лице)

Барам да ми се издаде дозвола за одржување на јавна чистота.

Кон баарањето приложувам:

- доказ за регистрирана дејност (ДРД образец) од Централен регистар на Република Македонија;
- доказ дека не е поведена стечајна постапка или постапка за ликвидација;
- доказ дека одговорното лице или член на органот на управување на правното лице не е правосилно осудено за кривично дело во јавните финансии, платниот промет и стопанството или кривични дела против работните односи, додека траат последиците од пресудата, или не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на дејност додека трае забраната;
- доказ за економската и финансиската способност издаден од Централниот регистар на Република Македонија;
- доказ дека е осигуран во осигурително друштво и дека е способен за надоместување на евентуална штета настаната по однос на одговорноста во вршењето дејноста (полиса за осигурување);
- доказ дека има вработено најмалку пет лица кои задолжително се вакцинирани согласно со прописите за заштита од заразни болести (копија заверена на нотар од М1/2 образец и потврда за вакцинација) и
- копија од сообраќајната дозвола за регистрирано специјализирано возило за подигање на смет, ХТЗ опрема за вработените и неопходни технички средства за одржување на јавна чистота).

*Доказите од алинеи 1, 2, 3 и 4 Министерството за транспорт и врски може да ги прибави по службена должност, по претходна согласност на подносителот личните податоци да бидат употребени во постапката за издавање на дозвола за одржување на јавна чистота за што се плаќа соодветен надоместок во висина утврдена во тарифник во име и за сметка на институцијата од кој е прибавен.

1. Согласен
2. Не согласен

Поднесено на ден _____
Скопје

Барател
(Име и презиме и потпис)

ПРИЛОГ 2



Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Број на дозвола

ДОЗВОЛА
за одржување на јавна чистота

Назив и седиште на правното лице

Место и датум на издавање

М.П

потпис на министерот

ПРИЛОГ 3

РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА

Внатрешна страна

4469.

Врз основа на член 35-а став (12) од Законот за сигурност во железничкиот систем (“Службен весник на Република Македонија” бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13 и 163/13) и член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 79/13), министерот за транспорт и врски, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
И УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОВЛАСТУВАЊЕТО, КАКО И ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ, ЗА СТРУЧНО ПОЗНАВАЊЕ И КОМПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА СО ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ВОЗИЛО И ЗА СТРУЧНО ПОЗНАВАЊЕ И КОМПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА СО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за овластување на правното лице за вршење на обука за општа професионална способност и потребната документација, формата и содржината на образецот на овластувањето, како и програмата за обука за општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со железнничкото возило и за стручно познавање и компетентност во врска со железнничката инфраструктура.

Член 2

(1) Барање за издавање на овластување на правно лице за вршење на обука на машиновозачи за општа професионална способност се поднесува на образец во А4 формат во бела боја.

(2) Барањето од став (1) на овој член содржи: назив и седиште на органот до кој се поднесува, назив – Барање за издавање на овластување на правно лице – Центар за обука за вршење на обука на машиновозачи за општа професионална способност, назив на правното лице – подносител на барањето, седиште на правното лице – подносител на барањето, телефонски број, e-mail адреса, име и презиме на овластено лице за контакт, телефон и електронска пошта, документација/докази кои се приложуваат со барањето и име и презиме и потпис на барателот.

(3) Формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето од член 2 на овој правилник се приложуваат следните докази:

- 1) Документ од Централен регистар на Република Македонија со кој се докажува дека седиштето на регистрираното правно лице е на територијата на Република Македонија;
- 2) Документ од Централен регистар на Република Македонија со кое се докажува дека правното лице е регистрираното за вршење на дејноста;
- 3) Документ од суд со кој се докажува дека не е во тек стечајна/ликвидациона постапка;
- 4) Документ од казнена евиденција на суд со кои се докажува дека одговорното лице или член на Органот на управување на правното лице во моментот на добивање на овластувањето не е правосилно осудено;
- 5) Опис на просторот во кој ќе се врши обуката;
- 6) Опис на информатичката технологија (опрема) со која ќе се спроведува обуката;
- 7) Опис на друга опрема за спроведување на обуката;
- 8) Опис како ја води евиденцијата на спроведена обука и издадени потврди за завршена обука;
- 9) Стручна литература согласно програмата за обука за општа професионална способност;
- 10) Опис како ја води евиденцијата за спроведени испити и издадени уверенија за положен испит;
- 11) Листа на вработени лица, кои поседуваат овластување за вршење на обука за општа професионална способност и
- 12) Листа на вработени лица со овластување за испитување за општа професионална способност.

Член 4

(1) Овластување на правно лице за вршење на обука на машиновозачи за општа професионална способност се издава на образец во А4 формат во бела боја.

(2) Формата и содржината на образецот на овластувањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

(1) Програмата за обука на машиновозачи за општа професионална способност ги опфаќа следните тематски области:

- стекнување на знаење и постапки, поврзани со технологијата на работа на железницата, вклучително и начела за сигурност и филозофијата на прописите за работа;

- стекнување на знаење и постапки, поврзани со ризиците при функционирање на железницата и различни средства кои треба да се употребат за справување со истите;

- стекнување на знаење и постапки, поврзани со начелата кои раководат со еден или повеќе начини на функционирање на железницата и

- стекнување на знаење и постапки, поврзани со возовите, нивниот состав и технички барања за влечните единици, вагони, патнички вагони и другите возни средства.

(2) При обуката, машиновозачите треба да ги:

- разбираат посебните барања за работење на професијата машиновозач, нејзината важност и професионалните и лични барања (долги работни смени, оддалеченост од домот и др.);

- применуваат правилата за сигурност на персоналот;

- распознаваат возните средства;

- познаваат и точно да ги применуваат методите на работа;

- распознаваат документите кои се применуваат и нивните упатувања (прирачници, процедури, правила, упатства итн.);

- научат однесувањата кои се во согласност со одговорности клучни за сигурноста;

- идентификуваат постапките кои се применуваат при незгоди со лица;

- разликуваат опасностите, сврзани со работата на железниците, општо и

- применат начелата на електротехнологијата.

(3) Програмата од став (1) на овој член е дадена во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

(1) Програмата за обука на машиновозачи за стручно познавање и компетентност во врска со железнничкото возило ги опфаќа следните тематски области:

1. Тестирања и проверки пред тргнување на возот;
2. Познавање на железнничко возило;
3. Проверка на кочниците;
4. Начин на функционирање и максимална брзина на железнничкото возило, поврзани со карактеристиките на пругата;
5. Управување со железнничко возило;
6. Аномалии;

7. Справување во случај на случени инциденти и несреќи при работа со железнничкото возило, несреќи поврзани со лица и пожари;

8. Услови за продолжување на патувањето по случаен инцидент и несреќа и

9. Имобилизација на возот.

(2) Програмата од став (1) на овој член е дадена во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

(1) Програмата за обука на машиновозачи за стручно познавање и компетентност во врска со железнничката инфраструктура ги опфаќа следните тематски области:

1. Проверка на кочниците;

2. Начин на функционирање и максимална брзина на железнничкото возило, поврзани со карактеристиките на пругата;

3. Познавање на пругата;

4. Регулативи за сигурност;

5. Управување на возот;

6. Аномалии и

7. Справување во случај на случени инциденти и несреќи, несреќи поврзани со лица и пожари.

(2) Програмата од став (1) на овој член е дадена во Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.

Член 8

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето и упатство за пополнување на барањето за овластување на правното лице за вршење на обука за општа професионална способност, формата и содржината на образецот на овластувањето, како и програмата за обука за општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со железнничкото возило и за стручно познавање и компетентност во врска со железнничката инфраструктура („Службен весник на Република Македонија“ број 55/12).

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-11916/1

13 декември 2013 година

Скопје

Министер

за транспорт и врски,

Миле Јанакиески, с.р.

Прилог 1

ЛОГО НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

До

Архивски број на Барателот:

Датум:

1.1 Орган за
сигурност

1.2 Адреса:

Архивски број на Управата:

Датум:

БАРАЊЕ

за издавање на овластување на правно лице – Центар за обука за вршење на обука на машиновозачи за општа професионална способност

2.1. Ова Барање е за издавање на овластување за вршење на обука на машиновозачи за општа професионална способност

2.2 Ново овластување за вршење на обука	<input type="checkbox"/>	2.3. Обновено овластување за вршење на обука	<input type="checkbox"/>
3.1. Име на правното лице:			
3.3. Адреса:			
3.4. Телефонски број:			
3.6. E-mail адреса			
3.8. Регистарски број:			
3.10. Други информации: _____			
Овластено лице за контакт:			
4.1. Име и Презиме:			
4.2. Адреса:			
4.3. Телефонски број:	4.4.. Факс:		

4.5. Електронска пошта:				
-------------------------	--	--	--	--

Барател,

Простор резервиран за
Управата

(име и презиме со печатни букви)

(потпис)

5. ПРИЛОГ кон Барањето- (Потребна документација/докази кои се приложуваат кон Барањето)

Документација/докази кои се приложуваат	ДА	НЕ
1) Документ од Централен регистар на Република Македонија со кој се докажува дека седиштето на регистрираното правно лице е на територија на Република Македонија	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Документ од Централен регистар на Република Македонија со кое се докажува дека правното лице е регистрирано за вршење на дејноста	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Документ од Суд со кој се докажува дека не е во тек стечајна/ликвидациона постапка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Документ од казнена евиденција на Суд со кој се докажува дека Одговорното лице или член на Органот на управување на правното лице во моментот на добивање на овластувањето не е правосилно осудено	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Опис на просторот во кој ќе се врши обуката	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Опис на информатичката технологија (опрема) со која ќе ја спроведува обуката	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) Опис на друга опрема за спроведување на обуката	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) Опис како ќе ја води евиденцијата за спроведена обука и издадени потврди за успешно завршена обука	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9) Стручна литература согласно пограмата за обука за општа професионална способност	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10) Опис како ќе ја води евиденцијата за спроведени испити и издадени уверенија за положен испит	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11) Листа на вработени лица, кои поседуваат овластување за вршење на обука за општа професионална способност		

12) Листа на вработени лица со овластување за испитувачи за општа професионална способност

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

*Доказите од точки 1), 2), 3) и 4) Управата за сигурност во железничкиот систем може да ги прибави по службена должност, по претходна согласност на подносителот личните податоци да бидат употребени во постапката за издавање на овластување на правно лице за вршење на обука на машиновозачи за општа професионална способност за што се плаќа соодветен надоместок во висина утврдена во тарифник во име и за сметка на институцијата од кој е прибавен.

1. Согласен
2. Не согласен

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО

ВОВЕД

Ова Барање го користат правни лица (Баратели) кои поднесуваат барање за издавање на Овластување за вршење на обука за општа професионална способност, согласно член 35-а од Законот за сигурност во железничкиот систем.

Правното лице кое поднесува Барање за овластување за вршење на обука за општа професионална способност го користи овој образец на Барање и го поднесува истото до Управата за сигурност во железничкиот систем. На Управата за сигурност во железничкиот систем и се овозможува да го започне процесот на разгледување на Барањето без одлагање.

Сите полиња во Барањето треба да бидат пополнети, а побараната документација треба да биде доставена од страна на правното лице во рок не подолг од 10 работни дена.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Во прилог кон Барањето се доставуваат податоци и документи, со цел поедноставно разгледување и одобрување на Барањето од страна на Управата. Секој документ треба да го носи референтниот број како од табелата „5. Прилог кон Барањето“. Тоа ќе се користи како референтна листа, како за Барателот така и за Управата која го издава Овластувањето (секое поле мора да биде обележано во зависност од конкретниот случај).

За лесно пополнување секое поле во Барањето има свој број. Во продолжение на ова Упатство следи и објаснување за негово пополнување. Лицето авторизирано за одобрување на поднесеното барање од Управата за сигурност во железничкиот систем треба да го потпише документот во соодветниот простор. Името и презимето на авторизираното лице треба да биде напишано читливо со печатни букви и потписано.

ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА ПОЛЕСНО ПОПОЛНУВАЊЕ

1.1.-1.2.	<p>Име на институцијата до која се доставува Барањето е Управа за сигурност во железничкиот систем.</p> <p>Адресата на Управата за сигурност во железничкиот систем може да се најде преку web страната на Министерството за транспорт и врски (www.mtc.gov.mk), или на web страната на Управата за сигурност во железничкиот систем (ако е возможно) или на друг начин.</p>
-----------	--

2.1. -2.3.	Ова поле специфицира дали Барањето се поднесува за издавање на ново (прво) Овластување на правното лице-Центар за обука за вршење на обука и испитување за општа професионална способност на машиновозачи или обновено Овластување (по истекот на важноста на овластувањето од најмногу четири години, согласно член 35-а став (8) од Законот за сигурност во железничкиот систем). Задолжително мора да се назначи за кое овластување аплицира Барателот, обележувајќи го соодветното квадратче.
3.1-3.10	Секој Барател доставува потребни информации за правното лице кое поднесува Барање за добивање на Овластувањето.
4.1-4.5	Секој Барател доставува потребни информации за овластеното лице од правното лице кое поднесува Барање за добивање на Овластувањето со цел да се овозможи Управата за сигурност во железничкиот систем да го контактира овластеното лице. За време на разгледување на Барањето за добивање на Овластувањето, овластеното лице за контакт од правното лице-Барател е во контакт со лицето од Управата за сигурност во железничкиот систем. Овластеното лице од правното лице – Барател дава поддршка, помош, информации, дообјаснувања, кога се потребни. Веб страната не е задолжителна.
5.	Во прилог кон Барањето се доставува побараната документација и тоа како што следи, а во прилогот број 5 се одбележува дали документацијата е доставена.
5.1.	Документ од Централен регистар на Република Македонија со кој се докажува дека седиштето на регистрираното правно лице е на територија на Република Македонија.
5.2.	Документ од Централен регистар на Република Македонија со кој се докажува дека правното лице е регистрирано за вршење на дејноста.
5.3.	Документ од Суд со кој се докажува дека не е во тек стечајна/ликвидациона постапка.
5.4.	Документ од казнена евиденција на Суд со кој се докажува дека Одговорното лице или член на Органот на управување на правното лице во моментот на добивање на дозволата не е правосилно осудено за кривични дело.
5.5.	Опис на просторот во кој ќе се врши обуката со приложени фотографии, каталогзи, проспекти, скици и слично.
5.6.	Опис на информатичка технологија со која ќе ја спроведува обуката со прилог листа на опрема, уреди со помош на кои ќе се спроведува обуката.
5.7.	Опис на друга опрема за спроведување на обуката.
5.8.	Опис како ќе ја спроведува обуката во форма на методологија и план за работа, како и опис како ќе се води евиденцијата од спроведена обука и издадени потврди за успешно завршена обука.
5.9.	Се доставува на увид изработена стручна литература (учебник, прирачник или слично) одобрена од овластена институција.
5.10.	Опис како ќе ги спроведува испитите во форма на методологија и план за работа, како и опис како ќе се води евиденцијата за спроведени испити и издадени уверенија за положен испит.
5.11.	Листа на вработени лица, кои поседуваат овластување за вршење на обука за општа професионална способност и во прилог се доставува копија од лична карта и копија заверена на нотар од овластувањето за вршење на обука.
5.12	Листа на вработени лица, кои поседуваат овластување за вршење на испитувања за општа професионална способност и во прилог се доставува копија од лична карта и копија заверена на нотар од овластувањето за испитувачи.

Прилог 2

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УПРАВА ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМО В Л А С Т У В А Њ Е
ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА НА МАШИНОВОЗАЧИ
ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ

Број на овластување: _____

1. Правно лице

Назив на правното лице:	Скратен назив:
Регистарски број:	Даночен број:

2. Организација која го издава овластувањето

Организација:

Земја:

3. Информации за овластувањето

Вид на овластување	- ново овластување	<input type="checkbox"/>	Број на претходното овластување
	- обновено овластување	<input type="checkbox"/>	_____
Важност	од: _____	до: _____	

4. Законодавство кое е во сила

5. Дополнителни информации

Дата

Управа за сигурност во железничкиот систем

на Република Македонија,

Директор

М.П.

Референтен

број _____

Прилог 3

Програмата за обука за
општа професионална способност

1. Стекнување на знаење и постапки, поврзани со технологијата на работа на железницата, вклучително и начела за сигурност и филозофијата на прописите за работа треба да содржи:

- Видови на системи на организација на сообраќајот поврзани со технологијата на работата, (во станично растојание, во АПБ и во Телекоманда)
- општо и основно познавање на организирањето на сообраќајната служба во врска со СС-осигурување (автостоп уреди и сл.).
- Услови и начела за сигурност кои содржат: службени и работни места; употребливост на персоналот; распоред, прием и предавање на служба; службени знаци и однесување на железнничките работници; пружни, станични и сообраќајни постројки;
- Начела на сигурност за сигнални знаци и сигнални ознаки на железнничката пруга и возот, видот, значењето, формата, бојата и најмалата далечина на видливост на сигналните знаци и ознаки како и местото на нивното вградување, односно поставување и начин на нивната употреба.
- Видови на комуникациски системи (стабилни, мобилни и радиодиспечерски)

2. Стекнување на знаење и постапки, поврзани со ризиците при функционирање на железницата и различни средства кои треба да се употребат за справување со истите треба да содржи:

- Знаење и постапки поврзани со ризиците во функционирањето на системите на организација на сообраќајот (во станично растојание, во АПБ и во Телекоманда).
- Знаење и постапки поврзани со превозот на опасни материи и превозот на особени пратки.
- Знаење и постапки при вонредни настани.

3. Стекнување на знаење и постапки, поврзани со начелата кои раководат со еден или повеќе начини на функционирање на железницата треба да содржи:

- Знаење, постапки и начела при промена на системи на организација на сообраќајот, (во станично растојание, во АПБ и во Телекоманда).
- Запознавање со елементи на Деловен ред на станица и технолошки процес на работа на станица.

4. Стекнување на знаење и постапки, поврзани со "возовите, нивниот состав и технички барања за влечните единици, вагони, патнички вагони и другите возни средства" треба да содржи:

- Знаење, постапки и начела за системи на кочници на возилата и кочење на возовите и возилата, одредување на тежината, должината, составот и кочењето на возот;
- Знаење, постапки и начела за одржување на железннички возила техничко опслужување, подготвка и нега на сите видови влечни и влечени возила.
- Знаење, постапки и начела за работа на персоналот на влечното возило.
- Знаење, постапки и начела за разни видови на возила и нивните означувања; поделба и означување на возовите;

- Основни поими за пружни возила, затвор на пруга, вонредно запирање на воз на отворена пруга, заштитување на воз, продолжување на возење во делови, повлекување на возови, запирање на одбегнати возила.
- Знаење, постапки и начела за работа на електрифицираните пруги.

Прилог 4

Програмата за обука за
стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило

1. Тестирања и проверки пред тргнување на возот

Машиновозачите треба да знаат да:

- која документација да ја понесат со себе и која опрема им е потребна пред тргнување;
- го проверат капацитетот на влечното возило,
- да ги проверат информациите внесени во документите кои ги земаат со себе во влечното возилото,
- да обезбедат, преку вршење на наведените проверки и тестови дека влечното возило е во состојба да ја обезбеди бараната влечна сила и дека сигурносната опремата е во исправна состојба,
- да ја проверат расположливоста и функционалноста на пропишаната опрема за заштита и сигурност при примо-предавањето на локомотива или при почетокот на патувањето,
- да знаат да вршат рутински операции за превентивно одржување.

2. Познавање на железничко возило;

За да управува со локомотива, машиновозачот треба да ги познава сите контролни механизми и индикатори со кои располага, особено оние кои се однесуваат за:

- влечење,
- кочење,
- елементи поврзани со сигурноста на сообраќајот.

За да се откријат и лоцираат аномалиите во железничкото возило, да се пријават истите и да се одреди што е потребно за да бидат отстранети и во одредени случаи да се преземе дејство, машиновозачите треба да се запознати со:

- механичките структури,
- опремата за отквачување и заквачување,
- оперативниот запченик,
- опремата за сигурност,
- резервоарите за гориво, системот за напојување со гориво, опрема на издувни гасови,
- значењето на обележувањата на внатрешната и надворешната страна на железничкото возило, особено симболите употребени за превоз на опасни материи,
- системите за регистрација на патувања,
- електричните и пневматските системи,
- собирањето на електрични и високоволтни системи,
- опрема за комуникација (радио-врска на возот, и др.),
- аранжманиите на патувањата,
- составните делови на железничкото возило, нивната цел, уредите карактеристични за стоките кои се превезуваат, особено системот за запирање на возот со отворање на проодот на пневматската кочница,
- системот за кочење,
- специфичните делови на влчните возила,
- влечниот синџир, мотори и трансмисија.

3. Проверка на кочниците

Машиновозачите треба да знаат да:

- проверат и да пресметаат, пред поаѓање, дали силата за кочење на возот е соодветна на силата за кочење која е потребна за пругата, како што е наведена во документите на превозното средство,

- го проверат функционирањето на различните компоненти на системот за кочење на влечното возило и на возот, ако е потребно, пред поаѓање, при тргнување и за време на движење.

4. Начин на функционирање и максимална брзина на железничкото возило, поврзани со карактеристиките на пругата

Машиновозачите треба да знаат да:

- ја земат предвид информацијата што им е дадена пред поаѓање,
- го одредат видот на движењето и ограничената брзина на возот врз основа на променливи, како: ограничувања на брзината, временски услови или промени во сигнализација.

5. Управување со железничко возило

Машиновозачите треба да знаат да:

- ги употребат сите расположливи контролни системи во согласност со правилата што се применуваат,
- го стават возот во движење земајќи ја предвид адхезијата и ограничувањата на моќноста,
- ги употребат кочниците за забавување и запирање, земајќи го предвид железничкото возило и инсталациите.

6. Аномалии

Машиновозачите треба да знаат да:

- можат да ги следат необичните случаувања во однесувањето на возот,
- можат да го проверат возот и да откријат знаци на аномалии, да ги разликуваат едни од други, да реагираат согласно нивното соодветно значење и да се обидат да ги отстрanат, секогаш давајќи приоритет на сигурноста на железничкиот сообраќај и лицата,
- ги знаат расположливите средства за заштита и комуникација.

7. Справување во случај на случени инциденти и несреќи при работа со железничкото возило, несреќи поврзани со лица и пожари

Машиновозачите треба да знаат да:

- можат да преземаат дејства за заштита на возот и да побараат помош во случај на несреќа со лица настаната во возот,
- можат да одредат дали возот превезува опасни стоки и да ги одредат нив врз основа на документите на возот и товарниот лист,
- да ја знаат постапката за евакуација на воз во случај на нужда.

8. Услови за продолжување на патувањето по случаен инцидент и несреќа

- По случаена несреќа, машиновозачите треба да можат да оценат дали превозното средство може да продолжи да се движи и според какви услови и да може да го извести управителот на инфраструктурата за тие услови колку што е можно побрзо,
- Машиновозачите треба да можат да одредат дали е неопходна експертска оценка пред да продолжи возот да се движи.

9. Имобилизација на возот

Машиновозачите треба да можат да преземат мерки за да гарантираат дека возот или делови од него нема да тргнат или да се движат неочекувано, дури и во најтешки услови,

Освен тоа машинистите треба да имаат познавање за мерките со кои може да сопрат воз или делови од него во случај кога тој тргнал или се помрднал неочекувано.

Прилог 5

**Програмата за обука за
стручно познавање и компетентност врска со железничката инфраструктура**

1. Проверка на кочниците

Машиновозачите треба да можат да проверат и да пресметаат, пред поаѓање, дали силата за кочење на возот е соодветна на силата за кочење која е потребна за пругата, како што е наведена во документите на возилото.

2. Начин на функционирање и максимална брзина на железничкото возило, поврзани со карактеристиките на пругата;

Машиновозачите треба да знаат да:

- ја земат предвид информацијата која им е доставена, на пример: ограничувањата на брзината или промени во сигнализацијата и
- го одредат видот на движење и ограничената брзина на возот врз основа на карактеристиките на пругата.

3. Познавање на пругата

Машиновозачите треба да можат да ги предвидат проблемите и да реагираат соодветно во однос на сигурноста и другите показатели, како на пример: точност и економски аспекти. Затоа тие треба да имаат темелно познавање за пругата и инсталациите на трасите и за други алтернативни договорени траси.

Следниве аспекти се од значење:

- оперативни услови (промени на шини, еднонасочно движење, и др.)
- вршење на проверка на трасата и консултирање со соодветните документи,
- применливи сообраќајни правила и значење на сигналниот систем,
- оперативен режим,
- блок системи и регулативи поврзаните со нив,
- имиња на станици и положби и растојание на видливост на станиците, сигнални кутии за да го приспособат управувањето според тоа,
- сигнализација за преод помеѓу различни системи за експлоатација или електрично напојување,
- ограничувања на брзината за различни категории на возови,
- топографски профили,
- посебни услови за кочење, на пример: по линии со стрмен наклон надолу и
- посебни оперативни карактеристики: посебни сигнали, знаци, услови за поаѓање, и друго.

4. Регулативи за сигурност

Машиновозачите треба да знаат да:

- ги стават возовите во движење само кога се исполнети пропишаните услови (распоред, наредба за тргнување или сигнал, функционирање на сигнали, ако е побарано и др.),
- ги набљудуваат сигналите покрај пругата и во кабината, да ги применуваат без одложување и без грешка и да дејствуваат според наведеното,
- управуваат со возот сигурно согласно посебните начини на функционирање: да применат посебни начини ако им се дадени инструкции, привремени ограничувања на брзината, движење во спротивна насока, дозвола за давање сигнали за опасност, операции на приклучување, завои, движење низ градежни објекти и др.,
- ги почитуваат предвидените или дополнителните запирања и ако е потребно, да извршуваат дополнителни операции за патници за време на овие запирања, особено отворање и затворање на вратите,
- да применуваат одредби од расположливата законска регулатива од областа на железниците, Правилникот за изработка на возен ред во железничкиот сообраќај, Објавата на мрежа, Прирачникот за железничките пруги и сообраќајно транспортно упатство кон возниот ред и
- да применуваат одредби од Законот за безбедност и здравје при работа.

5. Управување на возот

Машиновозачите треба да знаат:

- каде е местоположбата на запирање долж пругата во секое време,
- да ги употребат кочниците за забавување и запирање, земајќи го предвид целиот состав на возот и инсталациите и
- да го приспособат движењето на возот во согласност со возниот ред и сите наредби издадени за штедење на енергија, земајќи ги предвид карактеристиките на влечното возило, возот, пругата и околината.

6. Аномалии

Машиновозачите треба да знаат да:

- обратат внимание, доколку го дозволува управувањето на возот, на необичните појави во инфраструктурата и околината: сигнали, шини, снабдување со енергија, ниво на премини, опкружувањето околу шините, друг сообраќај,
- знаат конкретни растојанија до јасно видливи пречки,
- го информираат управителот на инфраструктурата и превозникот во најкраток можен рок за местото и карактерот на аномалиите кои се набљудувани, кога ќе се уверат дека информацијата ја разбрале и
- обезбедат или да преземат мерки за да гарантираат сигурност во сообраќајот и на лицата, кога тоа е потребно, земајќи ги предвид инфраструктурата.

7. Справување во случај на случени инциденти и несреќи, несреќи поврзани со лица и пожари

Машиновозачите треба да знаат да:

- преземаат дејства за заштита на возот и да побараат помош во случај на несреќа со лица,
- одредат каде ќе го запрат возот во случај на пожар и да ја олеснат евакуацијата на патниците, ако е потребно,
- достават корисна информација за пожарот, колку што е можно побрзо, доколку пожарот не може да биде ставен под контрола само од акцијата на машиновозачот,
- го информираат управителот на инфраструктурата и превозникот за овие услови, во најкраток можен рок и
- оценат дали инфраструктурата дозволува возилото да продолжи да се движи, според таквите услови.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4470.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 24.12.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.76/2, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентра „СОЛАРСАНС КМ 1“, со инсталација на мокност од 49,68 kW и со локација на КП. 280, катастарски број на ГП бр. 280/1, КО Долни Подлог, ГП бр. 1.1, градба 1, Општина Кочани.

- 2. Податоци за носителот на оваа одлука:
 - назив и седиште: Друштво за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр. 76/2, Скопје
 - единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-121
 - назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентра „СОЛАРСАНС КМ 1“
 - податоци за локација на електроцентралата: на КП. 280, катастарски број на ГП бр. 280/1, КО Долни Подлог, ГП бр. 1.1, градба 1, Општина Кочани
 - инсталација на мокност на електроцентралата: 49,68 kW (207 панели со мокност на панел од 240 W)
 - планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 63.460 kWh
 - повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентра „СОЛАРСАНС КМ 1“, УП 1 бр. 08-158/12 од 14.06.2013 година, односно во зависност од инсталацијата на мокност и локацијата на фотонапонската електроцентра „СОЛАРСАНС КМ 1“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;
 - период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-222/13
24 декември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4471.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги АГРОСТРИСОВЦИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Стрисовци Пробиштип, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 24.12.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Трговското друштво за производство, трговија и услуги АГРОСТРИСОВЦИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Стрисовци Пробиштип, со седиште на ул. Населено место без уличен систем Стрисовци, Пробиштип, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентра „АГРОСТРИСОВЦИ“ со инсталација на мокност од 39,96 kW и со локација на КП бр. 972/3 и КП бр. 972/6, ул. „Миро Барага“ бб, КО Пробиштип, Општина Пробиштип.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Трговско друштво за производство, трговија и услуги АГРОСТРИСОВЦИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Стрисовци Пробиштип, со седиште на ул. Населено место без уличен систем Стрисовци, Пробиштип

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-66

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентра „АГРОСТРИСОВЦИ“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 972/3 и КП бр. 972/6, ул. Миро Барага бб, КО Пробиштип, Општина Пробиштип

- инсталација на мокност на електроцентралата: 39,96 kW (216 панели со мокност на панел од 185 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 46.242 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентра „АГРОСТРИСОВЦИ“, УП 1 бр. 08-112/12 од 16.04.2013 година, односно во зависност од инсталацијата на мокност на фотонапонската електроцентра „АГРОСТРИСОВЦИ“ се одобрува користење на повластена тарифа од 30 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-226/13
24 декември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4472.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЦИ ГРУП ДОО експорт – импорт Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 24.12.2013 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЦИ ГРУП ДОО експорт – импорт Скопје, со седиште на ул. 1632, бр.46, Општина Гази Baba, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата МХЕ „Тресонче реф. бр. 11“ со инсталација моќност од 1.980 kW и со локација реф. бр. 11 на КП бр. 281/3, КП бр. 190/2, КП бр. 219/2, КП бр. 258/22, КП бр. 258/23 и КП бр. 286/3, КО Тресонче, Општина Маврово и Ростуша.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЦИ ГРУП ДОО експорт – импорт Скопје, со седиште на ул. 1632, бр.46, Општина Гази Baba, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-47

- назив на електроцентралата: МХЕ „Тресонче реф. бр. 11“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 11 на КП бр. 281/3, КП бр. 190/2, КП бр. 219/2, КП бр. 258/22, КП бр. 258/23 и КП бр. 286/3, КО Тресонче, Општина Маврово и Ростуша

- инсталација моќност на електроцентралата: 1.980 kW (две генераторски единици со моќност од 990 kW)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 5.990.000 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-от производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „Тресонче реф. бр. 11“, УП1 бр.08-140/12 од 19.07.2012 година и 22.11.2012 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната tabela:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	$> 85.000 \text{ и } \leq 170.000$	8,00
III	$> 170.000 \text{ и } \leq 350.000$	6,00
IV	$> 350.000 \text{ и } \leq 700.000$	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластените тарифи: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-228/13
24 декември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4473.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 24.12.2013 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на булевар Јане Сандански бр.76/2, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „СОЛАРСАНС КМ 2“, со инсталација моќност од 49,68 kW и со локација на КП. 280, катастарски број на ГП бр. 280/1, КО Долни Подлог, ГП бр. 1.1, градба 2, Општина Кочани.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на булевар Јане Сандански бр.76/2, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-121

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОЛАРСАНС КМ 2“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП. 280, катастарски број на ГП бр. 280/1, КО Долни Подлог, ГП бр. 1.1, градба 2, Општина Кочани

- инсталација моќност на електроцентралата: 49,68 kW (207 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 63.460 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-от производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАРСАНС КМ 2“, УП1 бр. 08-159/12 од 14.06.2013 година, односно во зависност од инсталацијата моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „СОЛАРСАНС КМ 2“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

- Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-230/13
24 декември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4474.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги ХСХ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 24.12.2013 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги ХСХ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Бел Камен“ бр.65 Б, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ФВ централа 10 kW БЕЛ КАМЕН“ со инсталацирана моќност од 9,8 kW и со локација на КП. бр. 2983/3, ул. „Бел Камен“ бр.65 Б, КО Радишани, Општина Бутел.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги ХСХ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Бел Камен“ бр.65 Б, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-69

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФВ централа 10 kW БЕЛ КАМЕН“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП. бр. 2983/3, ул. „Бел Камен“ бр.65 Б, КО Радишани, Општина Бутел

- инсталацирана моќност на електроцентралата: 9,8 kW (40 панели со моќност на панел од 245 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 13.571 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-от производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ФВ централа 10 kW БЕЛ КАМЕН“, УП 1 бр. 08-142/12 од 16.04.2013 година, односно во зависност од инсталацијата моќност на фотонапонската електроцентрала „ФВ централа 10 kW БЕЛ КАМЕН“ се одобрува користење на повластена тарифа од 30 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

- 3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-232/13
24 декември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4475.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЦИ ГРОУП ДОО експорт – импорт Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 24.12.2013 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЦИ ГРОУП ДОО експорт – импорт Скопје, со седиште на ул. 1632, бр.46, Општина Гази Баба, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата МХЕ „Песочан реф. бр. 392“ со инсталацирана моќност од 1.125 kW и со локација реф. бр. 392 на КП бр. 23/82, КП бр. 23/83, КП бр. 23/84, КП бр. 2361/2, КП бр. 2361/3, КП бр. 2361/4, КП бр. 3/3 и КП бр. 3740/2, КО Годивје, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЦИ ГРОУП ДОО експорт – импорт Скопје, со седиште на ул. 1632, бр.46, Општина Гази Баба, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-46

- назив на електроцентралата: МХЕ „Песочан реф. бр. 392“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 392 на КП бр. 23/82, КП бр. 23/83, КП бр. 23/84, КП бр. 2361/2, КП бр. 2361/3, КП бр. 2361/4, КП бр. 3/3 и КП бр. 3740/2, КО Годивје, Општина Дебарца

- инсталацирана моќност на електроцентралата: 1.125 kW

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 3.010.000 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-от производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „Песочан реф. бр. 392“, УП 1 бр.08-139/12 од 19.07.2012 година и 22.11.2012 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	$> 85.000 \text{ и } \leq 170.000$	8,00
III	$> 170.000 \text{ и } \leq 350.000$	6,00
IV	$> 350.000 \text{ и } \leq 700.000$	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластените тарифи: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-235/13
24 декември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4476.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 24.12.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на булевар Јане Сандански бр.76/2, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАРСАНС КМ 1“ со инсталација макност од 49,68 kW и со локација на КП. 280, катастарски број на ГП бр. 280/1, КО Долни Подлог, ГП бр. 1.1, градба 1, Општина Кочани.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на булевар Јане Сандански бр.76/2, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-121;
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОЛАРСАНС КМ 1“;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП. 280, катастарски број на ГП бр. 280/1, КО Долни Подлог, ГП бр. 1.1, градба 1, Општина Кочани;
- инсталација макност на електроцентралата: 49,68 kW (207 панели со макност на панел од 240 W);
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 63.460 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 24.12.2028 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-221/13
24 декември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4477.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги АГРОСТРИСОВЦИ ДООЕЛ увоз-извоз с. Стрезовци Пробиштип, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 24.12.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Трговското друштво за производство, трговија и услуги АГРОСТРИСОВЦИ ДООЕЛ увоз-извоз с. Стрезовци Пробиштип, со седиште на ул. „Населено место без уличен систем“ Стрезовци, Пробиштип, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „АГРОСТРИСОВЦИ“ со инсталација макност од 39,96 kW и со локација на КП бр. 972/3 и КП бр. 972/6, ул. „Миро Барага“ бб, КО Пробиштип, Општина Пробиштип.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Трговско друштво за производство, трговија и услуги АГРОСТРИСОВЦИ ДООЕЛ увоз-извоз с. Стрезовци Пробиштип, со седиште на ул. Населено место без уличен систем Стрезовци, Пробиштип

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-66

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „АГРОСТРИСОВЦИ“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 972/3 и КП бр. 972/6, ул. „Миро Барага“ бб, КО Пробиштип, Општина Пробиштип

- инсталација макност на електроцентралата: 39,96 kW (216 панели со макност на панел од 185 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 46.242 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 24.12.2028 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-225/13
24 декември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4478.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 24.12.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЦИ ГРУП ДОО експорт – импорт Скопје, со седиште на ул. „1632“ бр.46, Општина Гази Баба, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „Тресонче“ реф. бр. 11 со инсталацирана моќност од 1.980 kW и со локација реф. бр. 11 на КП бр. 281/3, КП бр. 190/2, КП бр. 219/2, КП бр. 258/22, КП бр. 258/23 и КП бр. 286/3, КО Тресонче, Општина Маврово и Ростуша.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЦИ ГРУП ДОО експорт – импорт Скопје, со седиште на ул. 1632, бр.46, Општина Гази Баба, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-47

- назив на електроцентралата: МХЕ „Тресонче“ реф. бр. 11“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 11 на КП бр. 281/3, КП бр. 190/2, КП бр. 219/2, КП бр. 258/22, КП бр. 258/23 и КП бр. 286/3, КО Тресонче, Општина Маврово и Ростуша

- инсталацирана моќност на електроцентралата: 1.980 kW (две генераторски единици со моќност од 990 kW)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 5.990.000 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 24.12.2033 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-227/13
24 декември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4479.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 24.12.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на булевар Јане Сандански бр.76/2, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАРСАНС КМ 2“, со инсталацирана моќност од 49,68 kW и со локација на КП. 280, катастарски број на ГП бр. 280/1, КО Долни Подлог, ГП бр. 1.1, градба 2, Општина Кочани.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на булевар Јане Сандански бр.76/2, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-122

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОЛАРСАНС КМ 2“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП. 280, катастарски број на ГП бр. 280/1, КО Долни Подлог, ГП бр. 1.1, градба 2, Општина Кочани

- инсталацирана моќност на електроцентралата: 49,68 kW (207 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 63.460 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 24.12.2028 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-229/13
24 декември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4480.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги ХСХ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 24.12.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги ХСХ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Бел Камен бр.65 Б, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ФВ централа 10 kW БЕЛ КАМЕН“ со инсталацирана моќност од 9,8 kW и со локација на КП. бр. 2983/3, ул. Бел Камен бр.65 Б, КО Радишани, Општина Бутел.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги ХСХ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Бел Камен бр.65 Б, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-69

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФВ централа 10 kW БЕЛ КАМЕН“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП. бр. 2983/3, ул. Бел Камен бр.65 Б, КО Радишани, Општина Бутел

- инсталарирана моќност на електроцентралата: 9,8 kW (40 панели со моќност на панел од 245 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 13.571 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 24.12.2028 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-231/13
24 декември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4481.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЦИ ГРОУП ДОО експорт – импорт Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 24.12.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЦИ ГРОУП ДОО експорт – импорт Скопје, со седиште на ул. 1632, бр.46, Општина Гази Баба, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „Песочан реф. бр. 392“ со инсталацирана моќност од 1.125 kW и со локација реф. бр. 392 на КП бр. 23/82, КП бр. 23/83, КП бр. 23/84, КП бр. 2361/2, КП бр. 2361/3, КП бр. 2361/4, КП бр. 3/3 и КП бр. 3740/2, КО Годивје, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЦИ ГРОУП ДОО експорт – импорт Скопје, со седиште на ул. 1632, бр.46, Општина Гази Баба, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-46

- назив на електроцентралата: МХЕ „Песочан реф. бр. 392“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 392 на КП бр. 23/82, КП бр. 23/83, КП бр. 23/84, КП бр. 2361/2, КП бр. 2361/3, КП бр. 2361/4, КП бр. 3/3 и КП бр. 3740/2, КО Годивје, Општина Дебарца

- инсталацирана моќност на електроцентралата: 1.125 kW

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 3.010.000 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 24.12.2033 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-234/13
24 декември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.

Телефон: +389-2-55 12 400.

Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламијации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2013184